

ИНСТИТУТ ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК
„КРСТЕ МИСИРКОВ“

ISSN 0350-8102

МАКЕДОНИСТИКА

10

Скопје, 2009

МАКЕДОНИСТИКА

Списанието излегува повремено.

Издавач: Институт за македонски јазик „Крсте Мисирков“

Редакција: Снежана Велковска (главен уредник),

Стоја Поп-Атанасова и Светлана Давкова-Ѓоргиева.

Коректура: Весна Катарџиева-Момировска

Компјутерска подготовка: Европа 92 - Кочани

Печатница: Европа 92 - Кочани

Тираж: 300 примероци

ИНСТИТУТ ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК „КРСТЕ МИСИРКОВ„,
МАКЕДОНИСТИКА 10/2009

БИЛЈАНА МЛАДЕНОВСКА – МАЛЕНКО

**ИСКАЖУВАЊЕ НА МИНАТОСТ ВО
НАРОДНАТА ПРОЗА
(МАРКО ЦЕПЕНКОВ)**

В О В Е Д

Цел на нашава тема, пред сé, е да се види како се искајува минатост во македонската народна проза, и тоа, во собраниите текстови на Марко Цепенков. Обемноста на материјалот ни наложи да извршиме делумна ексцерпција, а при анализата се ограничиме на следниве задачи: прво, основно средство со кое граматички се изразува временскиот план е глаголскиот систем, односно личните глаголски форми. За таа цел, ќе ги разгледаме следните глаголски времиња: минатото определено свршено време, минатото определено несвршено време, минатото неопределено време, предминатото време, минато-идното време и идно прекажаното време; второ, ќе се задржиме на СУМ и ИМАМ конструкциите чие основно значење е резултативното, т.е. во моментот на соопштување го презентираат резултатот или состојбата од дејството што се извршило во минатото; трето, ќе се задржиме и на неличните глаголски форми, глаголската именка и глаголскиот прилог, како и на заповедниот начин. Неличните глаголски форми исто така се носители на временски значења. Нивниот временски план се открива кога тие се заменуваат со лични глаголски форми. Дејствата изразени со овие форми воспоставуваат временска релација со дејствата изразени со лични глаголски форми. Заповедниот начин може да изрази дејство што се вршело со извесна правилност, по обичај, односно заповедниот начин, стилски употребен, исто така може да искажува минатост.

Минатоста може да се искаже и со лексички средства и на синтаксички план, но во овој труд, поради комплексноста на темата, одлучувме да се задржиме на гореспоменатите задачи.

При самото дефинирање на нашата цел, дојдовме до еден проблем, а тоа е дали материјалот што го анализираме,

е одраз на македонската усна традиција, или пак тој е спој на народната традиција со авторските способности на Марко Цепенков.

Во нашата литературна историја, прв кој се изјаснил за овој проблем е Блаже Конески. Тој, како редактор на првиот избор од прозните текстови и фолклорните материјали на Цепенков, во книгата „Сказни и сторенија“ вели дека „личноста на Марко Цепенков е јарко одбележана во она што го запишал, пред се, сосем јасно, во приказните, кои го сочинуваат и основниот фонд на неговата збирка, секако не случајно“¹, а потоа продолжува: „Тој не е човек што влегува во народното творештво некако отстрана, како патник намерник; тој самиот бил роден да прикажува (па дали некој ќе му ги бележел зборовите или не, се едно), и уште – не помалку важно и заправо неразделно сврзано со тоа – во прикажувањето да создава“².

Преку овие констатации, Б. Конески доаѓа и до односот што треба да се воспостави кога се говори за овој материјал: „Најправилно ќе го одредиме односот спрема него, ако зборуваме - за прозата на Цепенкова, разбирајќи под тоа нешто што се разликува од обичната запишуваачка работа“³.

Значи, Марко Цепенков е голем вљубеник на народното кажување и не само вљубеник, туку тој и длабоко го прифаќа. И покрај таа своја голема љубов кон народниот збор, како што вели и Конески, тој „е сепак првиот што му ‘изневерува’“⁴. Ова негово ‘неверство’ произлегува од „една внатрешна потреба да создава“⁵. Токму оваа потреба за создавање и прикажување, Димитар Мирчев остро ја критикува, велејќи дека „такви субјективни елементи вошне многу им пакостат на народните произведения“⁶.

Иако и Блаже Конески укажува на негативностите во

¹ Конески Б., За литературата и културата, Скопје 1981, с.74.

² в.с. 78.

³ в.с. 78.

⁴ в.с. 80-81.

⁵ в.с. 80-81.

⁶ Б. Конески го цитира Димитар Мирчев, о.с. 75.

работата на Цепенков, тој истовремено укажува дека е добро што „Цепенков бил таков каков што бил“ и се прашува „дали во таков случај не би настрадал прикажувачот, дали не би била нарушена таа наивност што го чини чарот на приказната, дали не ќе се прекинеше таа нишка до народното чувствување која не трпи поголем растег“⁷.

На овој начин Блаже Конески, всушност, укажува на вредното, на убавото во макотрпната работа на Марко Цепенков, кој со проголем жар и лъбов го собирал народното творештво, а сé со една цел – да им го остави убавиот народен збор на идните поколенија.

Собраниите текстови на Марко Цепенков го свртија вниманието и на Гане Тодоровски, кој исто така направи избор на одбрани текстови и ги објави во книгата „Одбрани творби“. Во неа, Тодоровски вели дека Марко Цепенков „не само што приоддавал или препевал туку и творел. Драмата за Спиро Џрне, Автобиографијата, Записките за македонските војводи, песните, многубројните коментари за фолклорните записи, сé тоа е уверлив доказ дека во личноста на Цепенков пулсирало многушто творечко“⁸.

Всушност, станува збор за личност која не е обичен регистратор на народните умотворби, туку и нивен прикажувач. Оваа карактеристика се провлекува низ сите жанрови.

Марко Цепенков и припаѓа на нашата преродбеничка генерација која имаше за цел суштински да гореши прашањето за јазикот. „Мисирков во суштина го акцептира јазиковиот норматив на Цепенков“⁹, и како што понатаму констатира Тодоровски „Значењето на воведувањето на централните македонски дијалекти во литературата е од пресудна важност за идното нормирање на македонскиот литературен јазик“¹⁰.

Иако е веќе укажано на значењето на материјалот собран од Марко Цепенков, тој сé уште не е доволно разгледан и проучен. Досега најмногу му се приоѓаше од фолклористички

⁷ В.С. 82.

⁸ Тодоровски Г., Одбрани творби – Марко Цепенков, Скопје 1974, с.13.

⁹ В.С. 8.

¹⁰ В.С. 8.

аспект, а историчарите и теоретичарите на македонската литература допрва треба да ги откријат неговите вредности.

Народното творештво, собрано од Цепенков, претставуваше благороден материјал за изработка на „Граматика на македонскиот литературен јазик“ од Б. Конески. Исто така, тоа стана предмет на повеќе монографски испитувања. Тие се: „Лексичкиот фонд во приказните на Марко Цепенков“ (докторска дисертација на Димка Митева), „Глаголските конструкции од типот СУМ ДОЈДЕН и ИМАМ ДОЈДЕНО во текстовите на Марко Цепенков“ (од Снежана Велковска) и „Глаголската именка во прозните текстови на Марко Цепенков и Кузман Шапкарев“ (од Илија Чашуле) - двете магистерски работи. Секако, овие текстови се опфатени и во покомплексните трудови посветени на јазичната анализа на авторите од XIX век и некои други поголеми и помали трудови со јазична проблематика.

Сметаме дека нашиот труд ќе фрли светлина врз еден многу комплексен проблем како што е изразувањето на минатоста во народната проза собрана од Марко Цепенков, а со тоа ќе се покаже и богатството на изразните средства со коишто располага македонскиот народен јазик.

И О П Ш Т Д Е Л

Граматичката категорија на времето служи за претставување на дејства (настани) што се случуваат во објективниот свет. Кирил Конески констатира дека „граматичката категорија на времето не може да се изедначува со објективното време, зашто таа на специфичен начин, со граматички јазични средства, ја изразува претставата за времето. Таа специфичност произлегува од односите на членовите на граматичката категорија на времето, односно од значењата што се пројавуваат при поставувањето на тие односи. Проблемот на проучувањето на граматичката категорија на времето, всушност, и се состои во изјаснувањето на тие односи и значења“¹¹.

Според Блаже Конески, под поимот граматичка категорија на времето се подразбира „односот на вршењето на глаголското дејство по време – спрема моментот на соопштување“¹² (МС). Исто така, Б. Конески вели дека „односот спрема моментот на соопштување, како разделен меѓу минатоста и идноста, е основен во временската определеност на различните граматички времиња“¹³.

Затоа и Кирил Конески овој момент на соопштувањето зема како објективен критериум „според кој ќе се определуваат односите на членовите во системот на глаголските форми што ја прават граматичката категорија на времето“¹⁴.

Тргнувајќи од овие констатации, моментот на соопштување овозможува хронолошки да ги претставиме настапите.

¹¹ Конески К., Глаголските конструкции со **ќе** во македонскиот јазик (докторска дисертација), Скопје 1979, с. 27.

¹² Конески Б., Граматика на македонскиот литературен јазик, Скопје 1966, с. 240.

¹³ В.с.240.

¹⁴ Конески К., в.с. 27.

ните од стварноста на временската линија, која пак од своја страна претставува линија со еднонасочен, непрекинат тек. На тој начин, на временската линија се изделуваат три временски плана, и тоа, минастост (сé што се случувало и му претходи на моментот на соопштување), сегашност (сé што се случува едновремено со моментот на соопштување) и идност (сé што допрва треба да се случи и што следува по моментот на соопштување).

С. Ивишиќ¹⁵ истакнува дека глаголските форми не изразувале секогаш само време, и дека тоа може да се види од фактот што сите индоевропски јазици не развиле еднакви средства со кои би ги означувале времињата. Исто така, тој вели дека според некои научници минастоста и идноста во индоевропскиот прајазик не се означувале со флексивни елементи, т.е. тоа се правело со други зборови (сега, утре, вчера, порано и др.). Всушност, уште во овој јазик се сметало дека глаголските форми повеќе го означуваат начинот како се одвивало дејството отколку времето на неговото вршење/извршување. Оваа особина, истакнува С.Ивишиќ, ја имал и прасловенскиот јазик, а се чува и во некои словенски јазици. За изразување на несвршени дејства, во праиндоевропскиот прајазик служел презентот, а за свршени аористот. Словенските јазици, пак, развиле два начина за претставување на дејството, а тоа се - свршениот и несвршениот вид.

М. Стевановиќ ги истакнува сфаќањата на некои лингвисти дека глаголскиот вид и глаголското време имаат делумно исти функции. Тој вели: „О својењу значења у извесним њиховим службама на значење вида говорио је и А. Белиќ у својим најранијим радовима о синтаксичким категоријама глаголских времена,... Нама је данас јасно да су функције глаголског вида и глаголских времена по суштини својој потпuno различите „јер се“ – како је управо Белиќ. не много касније, али тек после проучавања глаголског вида и дубљег улажења у суштину проблема синтаксе глаголских времена, рекао (у критици напред наведене студије Е. Кошмидера о видовима польског глагола) да се „свако глаголско време одређује према извесном моменту, а глаголски вид је апсолутан, дат у са-

¹⁵ Ivsic S., Slavenska poredbena gramatika, Zagreb 1970, с. 239.

мој основи глагола“¹⁶

Во врска со констатацијата дека постои разлика помеѓу категориите вид и време, З. Тополинска вели „Spośród innych kategorii gramatycznych czasownika aspekt najścielj wiąże się niewatpliwie z kategorią czasu, jest jak gdyby jej uzupełnieniem, nadbudową, gramatykalizuje pewien zakres informacji o przebiegu akcji w czasie. Zgramatykalizowaną informację o porządku czasowym zdarzeń określamy konwencjonalnie jako „czas“ zgramatykalizowaną informację o sposobie skorelowania przebiegu zdarzeniowego z osią czasu – jako „aspect“.¹⁷

¹⁶ Stevanović M., Savremeni srpskohrvatski jezik II, Beograd 1974, с. 531.

¹⁷ Topolińska Z., Macedoński aoryst od czasowników niedokonanych na tle południowo-słowianskim, SFPS, XVI (1977), с. 277 (Меѓу другите граматички категории на глаголот, несомнено дека видот најтесно се врзува со категоријата на времето, и со нејзиното присуство се надградува, се граматикализира еден период со информации за текот на дејството во времето. Граматикализираната информација за временскиот редослед на дејството конвационално ја определуваме како ‘време’, граматикализираната информација за начинот на однесување на дејството на временската оска - како ‘вид’).

II ПОСЕБЕН ДЕЛ

А. ИСКАЖУВАЊЕ НА МИНАТОСТ СО ЛИЧНИ ГЛАГОЛСКИ ФОРМИ

1. МИНАТО ОПРЕДЕЛЕНО СВРШЕНО ВРЕМЕ (АОРИСТ)

1.1. Кон дефиницијата на минатото определено свршено време

Минатото определено свршено време Б. Конески во „Граматиката на македонскиот литературен јазик“ го разгледува во одделот за простите глаголски форми, при што укажува на образувањето на ова време и ги истакнува неговите значења. Според Б. Конески „Со ова време се искажува минато дејство што го сфаќаме во неговата завршеност. При тоа ние го предаваме ова дејство не како прекажано, ами како очевидци, или претставувајќи ја работата така дека сами сме го виделе, односно сме го преживеале“¹⁸. Од дефиницијата може да се констатира дека за минатото определено свршено време во македонскиот литературен јазик е релевантен критериумот за завршеност на дејството во минатото, како и категоријата за определеност.

Во останатите словенски јазици аористот не егзистира подеднакво, односно во источноСловенските и во западноСловенските јазици (со исклучок на лужичките) веќе не постои, а во јужноСловенските јазици се уште се чува. Словенечкиот и српскохрватскиот јазик ја редуцирале неговата употреба и постепено го заменуваат формите на перфектот. На ниво на

¹⁸ Конески Б., Граматика на македонскиот литературен јазик, Скопје 1966, с. 267.

книжевен јазик, аористот во овие јазици постои во народните умотворби, во уметничката литература и во белетристиката. За разлика од овие словенски јазици, македонскиот и бугарскиот не само што го чуваат аористот, туку и активно го користат.

Како што постојат разлики во застапеноста на аористот, постојат разлики и при неговото дефинирање. Во српскохрватската наука за јазикот, при дефинирањето на глаголските времиња се тргнува од критериумот на А. Белиќ. Според него, основен е односот што времето го воспоставува кон моментот на соопштување. притоа, тој истакнува: „ми ќемо разгледати глаголску временска систему у ових неколико тачака: а) права временска значења (индикатив), б) временски релатив, в) невременска значења временских облика (употреба времена у нарочитим приликама)“¹⁹.

За разлика од сфаќањето на А. Белиќ, еден број научници го истакнуваат критериумот за доживеаност на дејствата, односно, дали аористот изразува доживеани или недоживеани дејства. Полемиката околу ова значење на аористот ја водат П. Сладоевиќ²⁰, А. Стоичевиќ²¹, Ј. Вукотиќ²² и М. Стевановиќ²³. Во врска со овој критериум, истите научници го разгледуваат и прашањето дали аористот изразува дејства од блиското или од далечното минато. И по ова прашање постојат повеќе размислувања.

А. Мусиќ²⁴ и Т. Маретиќ²⁵, пак, на ова време му прифаат од друг аспект, односно од неговата конкретна употреба. Мусиќ смета дека аористот употребен во разговор

¹⁹ Белић А., О језичкој природи и језичком развитку, Београд 1958, гл. XXX, с. 195-213.

²⁰ Сладојевић П., О значењу аориста у српскохрватском језику, ЈФ XXI, 1-4.

²¹ Стоичевић А., Значење аориста и имперфекта у српскохрватском језику, САЗУ, Љубљана 1951.

²² Вукотић Ј., Синтаксичка вредност имперфекта у савременом језику, Радови Научног друштва НР Босне и Херцеговине, књ. III, Сарајево, 1955.

²³ Стевановић М., Око значења аориста, Наш језик, књ. VIII, с.140.

²⁴ Мусић А., Прилози науци о употреби времена у српскохрватском језику, Глас Српске академије наука, 121, 123 и 126.

²⁵ Маретић Т., Граматика и стилистика, II издање, Загреб 1931.

се разликува од аористот употребен при раскажување. На неговото сфаќање се придружува и Марстиќ, кој разликува повеќе аористи, и тоа, аорист употребен за раскажување, прекажување, при јавување и при споменување. Според него, сите овие употреби се посебни синтаксички видови на овој времененски облик.

По однос на аористот ни бугарските научници не се единствени. Основно прашање за нив е дали аористот има проста или сложена (двојна) темпорална ориентација. В. Станков, Н. Костов, А.Т. Балан, Л. Андрејчин, П. Пашов и М. Дејанова²⁶ сметаат дека аористот спаѓа во групата на апсолутните времиња и дека е со проста темпорална ориентација. Всушност, дејството изразено со аористна форма е минато дејство, завршено пред моментот на соопштување и е директно ориентирано кон него.

Д. Попов, М. Янакиев, С. Стојанов и Ц. Младенов²⁷ сметаат дека аористот има двојна темпорална ориентација, т.е. дејството изразено со аористна форма, не само што не-посредно се ориентира кон моментот на соопштување, туку може да се ориентира и кон некој друг минат момент или состојба.

Ж. С. Маслов, Е. И. Демина и Св. Иванчев²⁸ ја поткреп-

²⁶ Станков В., Българските глаголни времена, София 1969, с. 60; Н. Костов, Българска граматика, София 1939; Балан А.Т., Нова българска граматика, София 1940; Андрейчин Л., Основна българска граматика, София 1944; Пашов П., Българските глаголни времена, сп. Народна просвета, год. XXI, 1965, кн. 3; Деянова М., Имперфект и аорист в славянските езици, София 1966.

²⁷ Попов Д., Българска граматика, София 1944; Янакиев М., Българските глаголни форми, с които се съобщава за минали събития, и начините за превеждане на руското 'прошедшее время', Български език и литература, год. В, 1962, кн. 2; Стоянов С., Граматика на българския книжовен език, Фонетика и морфология, София 1964; Младенов Ц., Миналите времена в брезнишкия говор, Статьи и материјалы по болгарской диалектологии, вып. 9, Москва 1959.

²⁸ Маслов 10.С., Глагольный вид в современном болгарском литературном языке (значение и употребление), Вопросы грамматики болгарского литературного языка, Москва 1954; Демина Е.И., Система прошедших времен в новоболгарских текстах XVII-XVIII веков. Ученые записки Института славяноведения АН СССР, год. XX 1965, кн.5; Иванчев Св., За характера на противостоящето аорист : имперфект в славянските езици, Език и литература, год. XX 1955, кн. 5.

пиваат тезата за простата темпорална ориентација на аористот и истакнуваат дека меѓу аористот и имперфектот не суштествува темпорална туку видска разлика.

Од ова што го изнесовме, може да се констатира дека аористот се уште ѝ наметнува прашања на науката за јазикот, посебно прашањата за неговата темпорална ориентација, за доживеаноста и недоживеаноста на дејствата, како и прашањето за изразување на свршено време од несвршени глаголи.

Во нашиов труд ќе се обидеме да укажеме на аористот како средство со кое се исказуваат минати дејства. За таа цел, на аористот му пријдовме на следниот начин: прво, да го претставиме неговото основно значење и употреба и, второ, да укажеме на некои негови специфичности, т.е. карактеристики по кои тој се разликува од другите глаголски времиња. Тука спаѓаат: а) мешањето на времињата, б) аористот од несвршени глаголи и в) придружбата на аористните форми со лексички определби.

1.2. Основно значење и употреба на минатото определено свршено време

Според дефиницијата на Б. Конески²⁹ минатото определено свршено време означува дејство што се извршило во минатото. Доколку формата на ова време изразува минато и завршено дејство од аспект на моментот на соопштување, тогаш имаме апсолутна употреба на аористот. Оваа употреба на аористот не е условена од контекстот или јазичната ситуација, односно ја среќаваме при директно кажување, во дијалозите, или пак кога раскажувачот се поставува во позиција на очевиdeoц на настанот, т.е. дејството. Пр. Еве едно коцле девојчинско најдов, коњче (2/258). Деда ми јас не го завтасав (10/303). Јас што дојдов овде штрк, не оти сакав да бидам штрк, ами клетвата од татка и од мајка ме вати што не и слушав... (2/152). Откоа го удрив, го пожалив, ама се стори (2/152). Отидов кај волкот, ме прати кај лисицата (2/39). Не бендисувајќи син му од царот нигде на земјава девојка, дојде при брата ми

²⁹ Конески Б., в.с. 267.

сонцето и ме зеде мене, та ме донесе близу градо и ме остави на едно дрво да постојам тамо (2/177). Пусти волчко, чунки по-глупав од кума лиса, па се излага и тргна со лисицата за да оит на свадба (2/25). Ја чу волкот оти јачит и дојде до неа (2/26). Тоа рече и му легна со клоците по глаа (2/259). Отрча тој што целива десница на аци-мачорока кауѓера со сите дружите глувци што гледаа од дупките и му раскажаа на сите оти мачорот се стори посник и викат сите да му даат проштење (2/13). Ами лели му завидоа орлите оти да јадат штркојте да се бијат едни со други (2/155). Од молитвата и молбата од мачорокот чуја многу глувци и се натрчаа кај дупките да видат што викат мачорокот (2/12). – Мори лисо, немој да ме излажеш, како два брава што ме излагаа и ме буцнаа со рогоите, оти после црниот ѓаол ќе те земит (2/25). Наредивме спицирија и донесовме тутун од Прилеп, та го здробивме и продавав јас, а пак татко еќумуаше низ Битола (10/319).

1.3. Специфичности на минатото определено свршено време

Во овој дел ќе ги разгледаме специфичностите на аористот, и тоа: а) мешањето на времињата, б) аористот од несвршени глаголи и в) придржбата на аористните форми со лексички определби.

1.3.1. Мешање на аористните форми со формите на другите времиња. Марко Цепенков многу често при раскажувањето ги меша времињата, односно нивните форми. Ќе се обидеме да откриеме дали го прави тоа намерно или случајно, односно дали го прави со одредена цел или не. Во секој случај, можеме да констатираме дека оваа појава е многу често застапена и е обусловена од стилски причини. Со неа се збогатува melodиката на текстот, го прави подинамичен и воведува одредена драматика во него. Соодветните ефекти се главно обусловени од содржината на текстот, но и од начинот на неговото презентирање. Со тоа, раскажувачот ја постигнува саканата цел кај слушателот/читателот.

Мораме уште веднаш да кажеме дека М. Цепенков при менувањето на својот однос кон текстот, час како очевидец а час како прекажувач, користи сложени синтаксички кон-

струкции коишто можат да бидат предмет на едно посебно и поопсежно истражување. За нас, како што покажува и насловот на темата, е интересен временскиот план т.е. како тој се изразува, а едновремено да се обидеме да ги откриеме причините за изборот на соодветното време и неговите форми.

Бидејќи главно се работи за сврзан текст, кој обусловува посебен стил, а тоа е прекажувањето или раскажувањето, аористот го изделивме на два начина: а) се јавува како носител на раскажувачката линија на текстот, и б) не е носител на раскажувачката линија.

1.3.1.1. Аорис^{той} како носител на основната раскажувачка линија. Од карактеристиките на аористот како време коишто предава минати, завршени и осведочени дејства, произлегува и неговата функција да биде носител на основната раскажувачка линија. Оваа функција на аористот М. Цепенков ја користи многу често во ситуации кога сака да му се приближи на читателот/слушателот, односно да се постави во улога на очевиdeoц. Бидејќи тој фактички не е очевиdeoц, аористните форми ги употребува до еден определен момент, по кој, според него настапува промена (пресврт), а по неа, тој не може со сигурност да говори, па затоа и ги користи формите на минатото неопределено време, т.е. тој прекажува. Под промена подразбирааме кога:

а. Дејствата се презентираат како лично осведочени сè до моментот кога настапува дислокација: Така велејќи стопано, ја настапи раката од стапицата и ја изваде лисицата, та ја пласна на една страна и отрча дома да се повали на децата дека ја ватил лисицата што му ‘и изела кокошките (2/28). Раскажувачот се поставува во улога на очевиdeoц, сведок на настанот, но кога вршителот на дејството се оддалечува од местото на вршење, тогаш веќе прекажува. – Откоа му се изнаборуа сиромајо на чорбацијата, му ји клоцна со нога стомните и му го остави цигеро, и откоа му плукна во дворо, си излезе од портата надвор и си отиде при еден другар негов, си зајмел некој грош и си купил месо и друго што му требаше и се запокладил (5/18). Трешти маската и ошла дома в село (2/23). Вати лиса, та му ја изеде сета и си намачка

сета глаа, та си отишla во гората (2/25-26). – Во овие примери, можеме да забележиме, дејствата ги извршува едно лице. Дејствата се изразени со лични глаголски форми на аористот и перфектот, и се наоѓаат како во зависен дел, така и во независен дел од реченицата. На временски план, формите на овие времиња изразуваат минати и последователни дејства, во однос на реализацијата на временската оска.

Во примерите што ќе следуваат, дејствата ги извршуваат две и повеќе лица: Откоа му напраи момчето дупката, го натера да се скрие на друго место и коњчето вистело што да можи и не можи (2/263). Кога чу царо тис зборои, прати луѓе и со ќотек го донесле пред него (5/49). Викнаа неколцина амали, 'и натоарија со стоката, та ја однесоа стоката во патриканата во некоја празна одаја и, откоа си отишле амалите, си ја однесле тие сами во некоја куќа кај што била пригодна (6/153). Откоа видоа оти не можат да најдат чоек што да му кажи што нишпан имат цареа ќерка, измислија со лага да је погодуваат нишпано и му ошле на царот да му погодуваат (3/43).

Во овие случаи, кога се јавуваат два и повеќе вршитела на дејствата, раскажувачот најчесто се придржува кон еден вршител, т.е. дејствата што ги извршува тоа лице ги презентира со личноглаголските форми на аористот, а останатите дејства со формите на перфектот.

6. Се изнесуваат претходно соопштени дејства или настани на лицата-учесници а на кои раскажувачот не присуствуval или пак само чул за нив: Откоа виде оти можи да рани кук а со плетењето кошници, му појде кај царот и му се кажа што занант се научил и по колку пари на ден вадел (5/37). Во овој пример дејствата ги врши едно лице. Дејствата што се изразени со личноглаголските форми на аористот, се претходно соопштени, па затоа раскажувачот си дозволува да ги презентира со формите на аористот. Во останатите примери дејствата ги извршуваат две и повеќе лица: Со денеска, со утре, ја видоа и, од збор на збор, на син му од царо в уши му појде оти во бунаро имало една риба златокрила (2/174). Од скаруачката што се скараа, се набраа луѓе, та сите разбраа за парите што си и делиле и рабрал стопанот од парите и дошол, та му и зел

(5/21). Се расчу низ село оти Силјан Божиноски си дошол од ацилак (2/156). Ете, од џевнемот еден чоек дојде, тики здрао живо откај татка ми донесе, х, х, и ми кажа оти татко бил на голема мака, обесен за од ноктите од десетте прсти од рацете, дека му имал триста алт'ни на еден чоек грабнати на овој век, та чоекот секој ден му 'и сакат и чунки немал да му 'и дайт, Господ го обесил (6/228). – И во овие примери, рассказувачот главно се врзува за еден вршител. Дејствата што ги врши тоа лице, презентирани се со личноглаголски форми на аористот, а останатите дејства со формите на перфектот.

в. При констатација. Во овие случаи дејствата ги извршуваат две и повеќе лица. Рассказувачот се придржува кон еден вршител и дејствата што тој ги извршува, ги презентира со личноглаголските форми на аористот, а дејствата на останатите вршители само ги констатира, т.е. ги изразува со личноглаголските форми на перфектот: Кога биде старио оти не седи, изваи пари да му плаќа, арно ам момчето пари некέло, ама еден коњ сакало (2/253). Кога чу пусти волчко што го учи лиса, ја пушти ногата и го вати еден корен што бил до дупката (2/26). Кога ја виде уздана, срцето го вати од што била убаа (2/260). Јас ја сторив оти е жива, ами таа била зографдисана (3/83). Арно, сега салам поверуав оти клетвата од татка и од мајка ваќала (2/146).

г. Случајно или немотивирано мешање на глаголски форми: Коа виде и чу верноста од татка си пријатело, на големо чудо станал и од тој ден веќе се арнисал од своите лажливи пријатели и се вати најверен пријател со таткоите си пријатели и бараше таквие да вати за себе (8/270). Кога чу постариот брат црното пиле што му велело, при сè што му беше жал, и го викна брата си за и тој да чуе (5/12). Коа чу јазоецо тие зборои, се вчудовидел и брго-брго скроја еден маривет (2/30). Кога чу Велко зборот од мајка си, врли со стапчето по него и го удри по глаа, та го ошумоглаи и не можел Силјан веднаш да си летни (2/150).

Во горенаведените примери ги проследивме ситуацииите кога аористната форма се меша со перфектната. Иако се обидовме да ги откриеме причините кога настапува мешање, оваа класификација треба условно да се прифати.

Освен перфектните, аористните форми се мешаат и со формите на предминатото време, и при тоа; а) предминатото време се јавува со значење на минатото неопределено време, т.е. најчесто со него се констатира дејство што се случило во минатото и б) предминатото време е употребено во своето основно значење, т.е. изразува дејство што се случило пред аористното.

a. Случаи во кои аористот се меша со предминатото време коешто се јавува со значење на минатото неопределено време, употребено при констатација на минато дејство: Над изворт најде една пештера и тамо беше си влегол за вечерта да пренокёва (2/140). Виде – не виде стрвната лисица, пак таа влезе и пак беше за прв пат, дури не беа разбрале работата (7/198). – Во овие примери дејствата ги врши едно лице, односно раскажувачот ги користи личноглаголските форми на аористот сé до моментот кога се констатира резултатот од нив или пак намерата на вршителот. Резултатот од дејствата (како и намерата на вршителот) е презентиран со личноглаголските форми на плусквамперфектот. Во следниите примери дејставата ги вршат две и повеќе лица: Прашаа, прашаа пратениците од царцките синои по сите градои и села, нигде не најдоа да знайт што нишан имат цареа ќерка, чунки никој не беше ја видел откога беше се родила (3/43). Ти ова мене што ми го стори, никој досега не беше ми го сторил (2/262). – Во овие примери, како што и порано истакнавме, во случаите кога се јавуваат два и повеќе вршители, раскажувачот се придржува кон еден вршител и неговите дејства ги презентира со личноглаголските форми на аористот, а дејствата на останатите само ги констатира. Констатацијата е изразена со формите на плусквамперфектот.

b. Примери во кои аористот се меша со формите на предминатото време кои пак го презентираат неговото основно значење: Си се сторија цар и царица и пак си освоија сите богаста, што беше му 'и зел царо насила (2/264). Во примерот; Арно ама богатиот беше 'и истаил сите пари од камарата, чунки виде оти сиромаиот беше измрдал од зборот (5/83) – ги има двете ситуации, т.е. првата форма на предминатото време го презема значењето на перфектот, а втората го чува своето основно значење.

1.3.1.2. *Аористот не е носител на основната раскажувачка линија.* Во случаите кога аористот не е носител на основната раскажувачка линија, тогаш неговата форма презентира дејство во експликативниот дел од реченицата, а тој може да биде зависен или независен.

а. Во зависносложен реченици:

1) зависновременската реченица со сврзниците кога/коа и откога/откоа: Кога чу царев син тие зборои од Злата, веднаш се уверил оти јет сончева сестра што ја изваде од позлакеното јаболко и трчаница влегол кај неа, та ја прегрнал плачејќи тој и таа и си ја зел за рака, та си ја повел по себе за дома (2/177). Коа чу царот од стар чоек излегол тој ум, за чуапот што му го дало момчето, многу беше се израдуал оти му напушол з’дот на младите да не и губат старите (5/33). Коа виде старио оти некело да си земи момчето коњ, му дал старио еден огламник и му рекол да го врли огламнико над коњите, та кој коњ ќе му падни, тој да си го земе (2/253). Кога виде и чу татко је тие абери, баеги беше се уплашил и измислил еден маришет да се куртулиса од бељата и му рекол на стројниците (3/43). Коа се научи царцкио син за јунастото негоо, отишол на укумот и му дал троа пари на главатио, та го измолил да не го бесат и го испуштил судо (3/84). Откоа му го зеде зоро момчето на коњчето, отишло кај царо и се пазарило да го гледа царцкио коњ (2/259). Откоа чу тие зборои син му од царо, оти у сонцето имало девојче според него, си обул железни опинци и ја опраило кај сонцето (2/177).

2) зависнопричински реченици: Се уплашил сиромашкио момок за кравата од агата оти негоата му ја отепа, чунки агата многу севда имал на неа (5/24). - Дејството изразено со аористна форма (отепа) е претходно соопштено.

3) зависнорелативни реченици: Ошло момчето кај чумата и му ја зело пајката како што му го зеде и коњо (2/261). Застанал крај море да гледа кај што се скрши гемијата, да не нешто излезит од море дувовнико (2/140). Ватил да му прикажуат царот многу работи што видоа и стретија по патот (5/63). Брвейќи низ долот, разгледал насекаде за да види пак некој од тие што го подарија – не видел (3/38). – И во овие примери со личноглаголски форми на аористот се презентираат веќе

порано соопштени дејства. Во последните два примера има два и повеќе вршители, односно дејствата на единиот вршител се презентираат со формите на перфектот, а на другиот на аористот. На временски план, дејствата изразени со формите на аористот им претходат на дејствата изразени со формите на перфектот.

6. Во независносложен реченици. Аористните форми употребени во независен дел од реченицата главно изразуваат последователно одвивање на дејствата. Нивното присуство се објаснува од стилски аспект, т.е. временскиот план на дејството се констатира од формите и од контекстот. Мешањето на формите е во функција на стилот. Со него се постигнува посилен и посликовит ефект кај читателот/слушателот. Пр.: Слушајќи тие зборои селаните, ами лели се налутија и се оставија да се тепаа(т), та ти го натепале момчето дури му втасало, и така кавгата се свршила и момчето си ошло дома со пустата кација, на шес-седум места тепано (6/98). Почнал да го пресекака и на рипањето згора го дogleдаа од село џините, та му се пуштија да го бркаат (2/24). попо бидејќи скриен бил во некој шумки, чул ти зборои и си дошол, та ја натерал попадијата да меси една пресна погача, приготви три комати сирење и една карта вино и, без да му кажи на Пантелија, утрото отишол на планина, та беше се скрил во шумаро... (3/91). Се испрепела ’ртот и му омекна кожата од крастата (2/21). Летнало пупунчето и застана на еден мев и се згутајло како некое мало пупунче (2/20-21). Како што му бодињал атот на татка, дошол до една калдрма што била снижена за да врви некоа вода и наместо ато да ја изврви бодињаеки браздата, тој ја рипнал и му се пукнале сите три колани, та го фрли татка сосе седло на десното рамо и на место си умрел (10/307). Си наполнил Силјан едно шипче од чоечката вода и си го врзал за гуша, та си се сторил штрк и си летна заедно со Ачи Кљак-кљак, та дошол кај што беа збрани сите штркoi (2/148). Се расрди дете, легнало на плеќи, се раскллоило со нозе, се разголило, се расплакало (5/23). Работило некоа недела, делкало ѓоа нешто од чекркот да праит и еден ден напраил едно нешто од чекркот (роданот) и го кладе во равто да стои (3/41). По малку време излегла Босилка од куќа и си седна на ругузината (2/152-153).

За да ја види арно, излегла во дворот на сараите и пак му викнала да ја види, арно ама пак очите му се зедоа од светлината на незината убайна (3/86-87). Коа рипнала маска со задните нозе та коа му удрила со двете нозе едни преку вилици, три чекори го истурна назад и си падна наземи, како умрен (2/23).

1.3.2. Минашо определено свршено време од несвршени глаголи. Според Блаже Конески, со аористот од несвршени глаголи „се предава глаголско дејство што траело подолго во времето, па се опфаќа како во ред повторливи отсеци, или се изразува посилен интензитет на неговото вршење“³⁰. З. Тополинска исто така се задржува на аористот од несвршени глаголи во јужнословенските јазици и посебно на македонскиот. Според неа „Znacznie trudnej ocenić stosunki funkcjonalno-semantyczne między poszczególnymi składnikami serii formalnych I)2). Mamy tu do czynienia z trzema indywidualnościami, jakimi są: aoryst od czasowników dokonanych, aorust od nie-dokonanych oraz imperfectum. Jedno wydaje się w obecnym stanie dyskusji na ten temat oczywiste: że zasadnicze dystynkcje nie są tu natury temporalnej“³¹. Развојот на прозодискиот систем во македонските дијалекти довел аористот од несвршени глаголи да ја изгуби формалната самостојност, т.е. тој да излегува од употребата и да му отстапува место на имперфектот.

Според В. Станков „Една глаголна форма за минало свршено време от несвршен вид изразява действие, чието извършване е прекратено в миналото (temporalno условие), но за което не сме осведомени дали е приключило (видово условие“³². Значењето на несвршениот вид не е во противречност со темпоралното значење на минато-

³⁰ Конески Б., о.с. 268

³¹ Topolińska Z., Macedoński aoryst od czasowników niedokonanych, SFPS XVI (1977), стр. 280 (Многу е потешко да се оценат функционално-семантичките односи меѓу одделните чинители на формалните серии 1)2) (1) минатото определено свршено време и (2) минатото определено несвршено време). Тука се работи за три индивидуалности, какви што се: аористот од свршени глаголи, аористот од несвршени, како и имперфектот. Во оваа дискусија на темава едно е очевидно: дека основните динстинкции тука не се од темпорална природа).

³² Станков В., Българските глаголни времена, София 1969, с.62.

то свршено време. „Липсата на указания за приключеност за действията в несвършен аорист, възможността те да се възприемат с известна вътрешна развойност и трайност, както и отсъствието при тях на строгата единечност, присъща на действията в свършен аорист - всичко това не позволява на несвършенните действия в минало свршено време да отбележат с реализирането си определени, деференцирани един од друг моменти във свршено времето, т.е. не позволяват те да изграждат основната разказвателна линия със същата естественост като действията в свършен аорист“³³.

Според Л. Андрейчин³⁴, во зависност од тоа дали дејството се сфаќа како завршена целина или дека траело известно време како процес, може да се употреби свршениот или несвршениот глаголски вид. Всушност, тој смета дека свршеноста или несвршеноста на дејствата по време и свршеноста и несвршеноста по вид, се различни поими.

За разлика од нив, Маслов³⁵ конкретно укажува на значењата што ги имаат овие форми. Според него, аористот од несвршени глаголи има општофактичко значение, значение на ограничена продолжителност или повторливост, како и значение за „анулираност на непосредните резултати од дејството“ кое е лексички ограничено.

Според М. Стевановик³⁶, во српскохрватскиот јазик е зачувано чувството за аорист од свршени глаголи, а аористот од несвршени глаголи означува вршење на дејство во едно определено време во минатото. Т. Маретиќ и А. Стоичевик сметаат дека овој аорист е еднаков со имперфектот, а Љ. Стојановик се застапува за мислењето дека со него се означува само моментот на завршување на дејството. Слично мисли и А. Мусиќ³⁷ кога вели дека аористот од несвршени глаголи го означува извршеното дејство во минатото, т.е. со него

³³ о.с. 62-63.

³⁴ Андрейчин Л., Основна българска граматика, София 1944, с.190.

³⁵ Маслов Ю. С., Граматика на българския език, София 1982, с.256-257.

³⁶ Стевановић М., Савремени српскохрватски језик II, Научна книга, Београд 1974, с. 633-636 .

³⁷ Мусић А., Аорист имперфектних глагола, ЈФ В, с. 27-28.

се искажува дејство кое не само што се вршело туку и се извршило во минатото.

При анализирањето на материјалот, се обидовме да извршиме целосна експерција на примерите со овие форми. Сметаме дека 189 случаја му припаѓаат на овој аорист. При тоа, мораме да го истакнеме колебањето при откривањето на значењата т.е. дали формата и припаѓа на сегашното време или на аористот од несвршени глаголи. На пример: Арно ама ќерка му ич слуша тоа што је велел татко је и мајка је, ... (2/240). Наполнил стомната и трештил да бега. Тој трча а Чекор Планина си списел (3/107). Кај оди, се туку овкаше:... (6/89). Близу десет години што оди по лопат момчето и што пишува женски итроштиње. откоа го исписа сиот тефтер, сторило ниет да се женит (6/20). – Е лели тој ал си имал, ела по мене да те скријам, да ако те најди, ашколсун ќе и речам – му рекол волко и го зел по себе момчето, та го носи во една пуста пустелија (2/196). Арно ама оди мажот да му ја вади змијата, ами лели таа му кажала веќе да не оди, оти ако оди змијата ќе го јади, чунки така му рекла (2/214). Во овие примери всушност се работи за историско сегашно време. Дејставата се минати, но со употребата на формите на сегашното време се постигнува психолошко пренесување во текот на дејството.

Аористот од несвршени глаголи може да се изразува: а) општ факт, б) продолжителни дејства или дејства што траеле подолго време во минатото, в) едновремени дејства и г) повторливи дејства. Тука се разгледани и случаите кога се повторува несвршената глаголска форма на аористот.

a. Примери во кои формите на аористот од несвршени глаголи ги изразуваат дејствата како општи факти: Му 'и однесов јајцата и Велигденот го праив кај струга ми Илчета, чунки Илче и Ристе тамо живееа, ... (10/319). Јас вака се кројав, така ќе се кинам, и седи си со здравје,... (3/304). Во туѓа куќа седе со кирија, бидејќим во Прилеп си седеше во своја (9/194). Цар Давид се моли на Бога да му дајт Госпо еден син, да биди најмудар од сио инсан на веко,... (7/78). Го моли царо св. Илија за да заповеда и по дружите градои, и тамо да искнат арамиите (4/146).

6. Изразување на продолжени дејства или на дејства што траеле подолго време во минатото. Формите на аористот од несвршени глаголи укажуваат на траењето на дејствата, со што се приближуваат на значењето на имперфектот. Но, за разлика од него, од контекстот можеме да се информираме за должината на траењето на дејството, односно, станува збор за определена продолжителност која пак од своја страна, може да биде подолга или појратка. Продолжителноста на дејствата се гледа од прилошките определби: Целото лето и есента што шета Силјан со дувовнико,... (10/339). Останувајќи Света во таа пуста пустелија, шета целио ден гладна и жедна,... (5/330). Токму три години што зема баждар сиромајо ... (5/143). Така го држа откупениот чоек на гради просто и го разодуеше, до триесет дни (4/131). Го држа тамо цели три дни и три ноќи (2/196). Злобливата и неверната мајка три дена живеа и пукна од мака и од завис (3/266). ... на Вели петок го предадов на конак за права Бога и го кладоа апс, та лежа целио Велигден апсаана, ... (5/284). Лежа таму печес дни и од што беше праведна, за правињето Господои, и дојде раката откај маштеа е (5/320). Една недела со ред што врна дож и коя престана дождо, беше па облачно (9/103). Само едно нешто не и се исполни: што умре од болеста што ја трга близу една година (9/245). Една недела седе кадија и беше си дал истифата, ... (5/201). Арно ама, кое што не знаеше да ткаи, кое што је мрзеше, една година стоја во разбојо ... (6/37). И така, по Божја заповед, работи најтешката работа во арот, токмо три години (4/204). Курдиса царска свадба. Што ја прави токму три месеци ... (3/23). Целата година пита и на определенио ден му отишол кај царо ... (5/53). Едно цело утро што се мачи волко со јунасто да удаит некоја овца ... (2/43). ... падна на колена пред Бога и му се моли три дни и три ноќи, ... (5/49). Две години цели што го мачи чорбацијата сиромајот, (5/19). Цела ноќ сиромајо што се моли на Бога за Госпо од ненадејно да му наврти некој к'смет, ... (3/262). ..., веднаш исплукав и три саати устата што ја мив со сапун, ... (5/46). ..., та коя ја спотераа талазите гемијата, една недела што ја носи силно морето ... (2/157).

Од изнесените примери може да се констатира дека се работи за ограничена продолжителност на дејствата. Тоа се гледа од лексичките определби (целото лето и есента, токму

три години, три дни и три ноќи итн.).

Освен што се изразува ограничена продолжителност, аористот од несвршени глаголи во придружба со прилошки изрази може да изразува и неограничена продолжителност. Пр.: Откоа чека многу време цареа ќерка кај што беше останала ... (3/61). Така оди многу време кај ламјата и спечали многу пари ... (2/220). Многу време Марија што оде кај изурнатио манастир и пали кандило (7/173). Многу време што оде при стопано на ќуката и го канд'рсуа (9/192)., та паднал на лицето си и многу време горко плака и го моли свемилостиваго бога да го прости ... (4/142).

Интересни се примерите во кои се изнесуваат дејства што започнале во минатото а постојат индикации за нивно продолжување во МС. Во овие примери застапени се прилозите доста и досега, коишто изразуваат желба тие дејства да прекинат. Пр.: – Е ајде, бре глушец ниеден, доста ме мачи, бре чоече, со тоа палено веленце (5/22). – Аман, мажу – плачејќи му се молила – те молам доста, доста ја тепа метлата, ... (5/16). На, огон да го изгори пустово кожувче де, доста ме јаде, мори свекрво (6/39). Доста стоја ова ливче, пријателе, у тебе, бре коцабаши, со таа рака толкуа години, ... (5/19). Е, доста веќе лежа, бре домаќине, еве три години време кај лежиш од оваа пуста болес што ја нема у другега (9/134). – Ај со здравје, попе – ... – досега ти јаде од мојата нива, отсега нека јадат рибите од тебе! (6/163).

Во овие примери е изразен субјективниот однос на лицата-учесници кон дејството. Формите на аористот може да се заменат со формите на имперфектот и презентот. Имперфектот пред се изразува дејството што започнало во минатото и се уште трае, а тоа значи дека може да излезе од рамките на еден определен момент, т.е. не побудува претстава за неговиот крај. Ваковото дејство, со своето траење, може да навлезе и во периодот што следува, а тоа е сегашниот. Сегашното време иако се ориентира кон сегашниот момент на соопштување, тоа се ориентира и кон поголем временски период. Од ова произлегува дека сегашниот период може да опфати и дејство изразено со имперфектна форма. Пр.: Е, доста ме мачи, бре чоече, со тоа твое палено веленце. – Е, доста

ме мачеше, бре чоече, ... – Е, доста ме мачиш, бре чоече, ...

в. Аористот од несвршени глаголи искажува и дејство што се вршело едновремено со друго дејство, изразено со формите на аористот од свршени глаголи и со формите на перфектот. Пр.: Отвори раскананата книга на покапаната антерија од бурноот и дури му вражда, десет и дваесет пати што тргна од ракаот смолосаната антерија, му се поболи, и триста мак трга со него дури му оздраве (9/228).

Во овие примери аористот е во неговата употреба за директно кажување. При мешање со формите на перфектот, аористот врши стилска функција. Пр.: Болвата си го држа воденичаро дури била жива ... (2/107). Дури си мисли така царот во себе си, гускарот дошол до бинекташот кај Што се слегуал ... (5/130). Дури стоја лиса ватена за уо многу молби напраила на јазоец да ја пушти ... (2/30). Го грабнал и тој за рака и туку го судат и го мачат, а пак тој што му 'и сака дрвата и моли ѓо да го простат,.. (5/183).

Формите на аористот од несвршени глаголи искажуваат и дејства што траеле во минатото. пр.: Коа чу екимо од царо тој збор, зеде ракијата, мезето и сите манци што останаа, та 'и трга и на секоја манџа му симна тоа што беше му артерисало (5/86). Коа 'и чу сиромајо овие зборои од жената си, тага му падна на срце и си отиде во одајата, та така многу и са ноќ сè што мисли како да праи (4/82). Бидејќи жената му била многу погана, са ноќ што го јаде и му зборуа оти се оженил коа не бил вреден да гледа деца и жена, како што гледаат дружите луѓе (3/263).

Формите на ова време може да се повторуваат. Б. Конески во својата Граматика истакнува: „Интересно е дека често пати се дуплира формата од несвршен глагол. Со тоа станува таа од една страна поизразена како форма од минатото време, особено кога инаку надворешно совпаѓа со 3 л. сегашно време, а од друга страна се предава глаголско дејство што траело подолго време во времето, па се опфаќа како во ред повторливи отсеци, или се изразува посилен интензитет на неговото вршење“³⁸. З. Тополинска исто така се задржува

³⁸ Конески Б., в.с. 268.

на овој аорист и притоа констатира: „Spotykamy ją w materiale wszystkich trzech języków, ale w opisie gramatycznym zwraca na nią uwagę tylko B. Koneski. ..., relatywnie rzadki i coraz rzadszy aoryst imperfektywny w postaci reduplicacji wypracował sobie niemal regularny, tendujący do gramatykalizacji środk, podkreślający zarówno rozciągłość akcji w czasie, jak też jej często nagły kres i/lub brak spodziewanego rezultatu i wzmagający ekspresywność wypowiedzi“³⁹.

Тополинска истакнува дека редупликацијата на овие форми се среќава во српскохрватскиот, бугарскиот и македонскиот јазик и дека единствено Б. Конески дал нејзин граматички опис. Од нејзината фреквенција може да се заклучи дека редупликацијата висушност претставува средство на имперфектниот аорист, кое се стреми да се граматикализира, и со кое се истакнува процесот на дејството, него-виот крај и/или непостоењето на резултатот што се очекува. На тој начин се постигнува експресивна обоеност на текстот.

И В. Станков укажува дека со повторувањето на формите се истакнува продолжителноста т.е. траењето на дејството во времето: „Интересни се случаите, при които продължителността на действието, изразено от несвършени форми за минало свършено време, се подчертава чрез повтаряне на глаголната форма“⁴⁰.

Повторување може да има на форми од ист глагол, но и на различни глаголи.

Примери на повторување на форми од ист глагол, несвршен по вид: И носе, носе ѓаол – натема го! до една планина и застоја под една сенка (7/235). Кoa ти рани таквие арамо-лепци, кoa ти рани; тa кoa ти пишуал на тевтер, со ниет Госпо да дојди и да му плати, кoa ти пишуал – дури и рекол доста (6/83). Како го паси прчка, како го паси по најуббаата шума, вечерта, едно го донесол дома, и прао отишло по јаглењето ... (2/15). Го здреа, го здреа, дури кога видел голем зорт, слегол од коњо ... (6/103). Оде, оде и отишол во тоа село (4/80). Бара, бара, ѓoa my 'и немало (10/317). Гледа, гледа, ни едно шише не заигра и му рекол на царо – немал лек за него (3/75). ..., а пак

³⁹ Тополинска З., в.с. 285.

⁴⁰ Станков В., в.с. 65.

јас, сиромашец, коа ти учив, учив, – цела година што ти учив, ... (10/316). Лета, лета венеро и дошол над царцкио сарај, ... (3/51). Коа го лекуа Филип, коа го лекуа неколку месеци, ... (9/223). Појде Мојсиеја, му се моли на Бога и му се моли за старио (4/52). Ја моли, ја моли царцкио син да слези, арно ама таа ќутела и ич не стануела (3/131). Оде, што оде до некое место и му текна,... (2/173). Оде, што оде и најде еден извор, ... (2/140). Ја носи, ја носи пампуро, кој знај кај ја однесе, ... (5/318). Оде, оде и дошол во стреде планина,... (2/211). Оде, оде и стигнал до некој град голем ... (3/84). Лета, лета и пак на тоа момче застанал гулабо (4/96). Седе некое време, што седе, и пак му појде кај царот од чучулигите да го моли (3/9). Седе, што седе тој наш брат во католиците, и никаков напредок не напредна во некој добриње,... (4/181). Сече, сече, беше 'и пресекол и беше му се пуштил по нив да 'и ваќа и да 'и заколит (2/179). Спаа, како спаа, веќе тие знаат (2/180). Му ставиле еден тагар тутун, тики кога пија, кога пија и тресоа лулињата, цело буниште беа напраиле (6/110). Трча што трча до негде и виде оти по тој пат не се (2/261). Му таксua пари, му таксua овци, бре што не му дааше (5/221). Патуаа, патуаа пратениците од царцките синои по сите градои и села, нигде не најдоа да знайт што нишан имат цареа ќерка (3/43).

Од изнесените примери можеме да констатираме дека со повторувањето на глаголската форма се истакнува продолжувањето, траењето на дејството во времето. На тој начин се подготвува читателот/слушателот на неговиот край, т.е. на неговиот резултат. .

Примери за повторување на формите од различни глаголи: Мисле, дума маштеата, како зло да и напракит на пештерка си, и је дошло на ум една вечер, да ја пуштат на вода кај една чешма што била од град надвор (3/144). Јаде сирома-ио, пи, дури рече 'доста' и не му текнуаше да го праша старио од кај дојдоа свештениците и трпезата (4/84). Коа 'и брка, коа 'и мачи ѓаолцкото сениште, целата ноќ што 'и брка и се мачи (9/105). Ја моли, ја коли момчето, некако да ја кандиса да се отстори од мермер пак на чоек, никако не можело да ја канди-са (2/262). И бив, и карав, и што е најлошо му праев да од тоа вака ме накажа Господ, ... (2/184). Се врте, се сука момчето,

најпосле се преврлило преку ѕид и си влегло дома (5/310). Го суди, го кара, арно ама мајка му излегла јард'миција и па го смири (5/213). ; пи, јаде царо колку што му душа сакаше и се тргна од трпезата (5/28-29). Го суди, го пусти, оти да му 'и запусти сите пари и да го остави сиромав да биди (5/214). Се отима, се брани Патенталија да не му кажи, најпосле кандиса да му кажи (3/95). Се пуле светијата, се пуле и се чуде на светила-ко од детето, и некојпат ете го камено кај иди со голема сила кај слегуа, се уплаши чоеќо и му рече на светијата... (4/89). Бара, праша по луѓе и најде еден баш-арамија, изваде трите илјади грошее и му рекол ... (5/367). Бре го моли, бре го коли, да му кажит старио првнио збор, не би возможно (5/109). Како се мачи, како се труди; арно тукуне можит (2/127). Дума, се праша мажот по пријатели што да је праит за да ја извант мрзата и скројал еден маривет ... (6/15). Се дума, се мисли како да му праит да му напраит некое друго лошо (2/128). Вика, бара попишманетио калуѓер по 'ржаничето, арно ама 'ржаничето го изеле некој пилци дома (8/179). Си кршија од погачата, си јадоа, си пиеја од водата дури имаше и најпосле останаа и без леб и без вода (3/15). Јадоа, пија од водата дури имаше и најпосле останаа и без леб и без вода (3/15). Јадоа, пија сите вечерта царцките синои и се веселија близу до полноќ и си полегнаа да си спијат (3/99).

Иако се повторуваат форми од различни глаголи, доминира истакнувањето на продолжителност и интензитет на дејството во минатото. Оваа појава главно врши стилска функција, т.е. кај читателот предизвикува чувства на исчекување, а потоа и изненадување од резултатот што следи.

Од анализата на случаите со формите на аорист од несвршени глаголи можеме да констатираме дека се работи за една постара јазична состојба којашто денес сè поретко се среќава. Со ова време се истакнуваат дејства (1) како општи факти, т.е. со значење на целосно завршени дејства при што не се побудува претстава за нивното продолжување во времето, (2) продолжителни дејства, т.е. дејствата се искажани со нивното траење во времето. Продолжителноста се изразува и со повторување на формите како од ист глагол, така и од различни глаголи, и (3) се изразуваат едновремени дејства

коишто се преплетуваат, т.е. не се последователни.

1.3.3. Сврзување на минаштото определено свршено време со лексички определби. Како што веќе рековме, основно значење на ова време е да го определи дејството во времето, односно со неговите форми ја добиваме информацијата за времето кога се одвивало дејството. Дејствата се самостојни и во МС се презентираат како факти. Од експерираниот материјал може да се забележи дека формите на ова време многу често се придружени и со лексички определби коишто укажуваат на времето на извршување на дејствата, или пак неговото осознавање во МС: Арно, сега салам повериув оти клетвата од татка и од мајка ваќала чунки еве мене кај ме вати (2/146). – Е, бре браќа, му рекол помалио брат, сега веќе ние се сторивме совршени домаќини и требно е да се жениме,... (2/254). Сега узнат оти зборо твој назад не се враќа (3/45). Чу сега што ти кажав? (3/82).

Од примерите, во кои е употребен прилогот **сега**, можеме да констатираме дека дејството изразено со аористична форма, завршило или во МС, или непосредно пред овој момент.

Формите на аористот се придружени и од определби коишто го уточнуваат времето на извршување на дејството во минатото. Пр.: Кога ја виде царо таа убаа девојка, срце го вати и **веднаш** курдиса свадба да праит, та да ја земит за невеста (2/262). Јас **тогај** си реков оти можи да има пари внатре (2/262). Лели јас **тогај** се ошумоглаив и Велко ме вати, та одвај ме пушти (2/159). И **преѓе** ви кажав и сега ви кажуам оти штрк бев и во штркоа земја бев, ... (2.158). **Утрото** го прати момчето пак да и појдит на жената му ... (5/313). **Утрото** го тргнав за повнатре да одам (2/157). Тамо најдов еден извор и дрвја со јеминц, та си појдов и тамо **ноќта** прележав (2/157). И **вечерта** ме пожалавте кога Велко ви кажуаше (2/159). Така му напраи и **вечерта** и му пиша на една книга колку ракија да пие на ручек ... (5/29). Преспаа и **утрото** станаа **уште пред зора** (3/85). **На часо** и коњчето му 'и сврте клоците и виштејќи му легна да го бие по слабиње (2/259). **На часо** заповеда царо и од сичко му се донесе на трпезата (5/28). **Токмо на 4 месеци** дојдоа и едно одење при Ш.(ишманов) со радос ме пречека ...

(10/340). **Тамам во месец мајја** ме зеде ќирацијата и ме однесе во Струга при татка (10/318). **На трите години** од помеѓу гробот на старецот извртеа два извора,.... (2/146).

Со помош на прилозите се укажува и на дејствата што се повторувале во минатото. Пр.: Ами лели Велко ти рече **два-три пати**: „Дедо, дедо, нашио штрк ете го зад тебе“, и на треќио пат ме удри со останет и ми ја окрши писката од ногата (2/159). **На трет пат** веќе момчето се застрами и си го зеде него (2/153). **Со денеска, со утре**, ја видоа луѓе и, од збор на збор, на син му од царо в уши (2/174). Арно ама татко му никако не му бендисуаше табиетот и **секоаш** се накараа и нек са да се видат (2/247).

Од анализата на материјалот можеме да констатираме дека аористот од свршени глаголи во своето основно значење се среќава многу ретко. Тој претежно се среќава во својата друга употреба, т.е. со неговата стилска функција (тогаш раскажувачот го менува своето становиште кон настаните и се пројавува и како нивен сведок и како нивен раскажувач).

Извршената класификација (аористот како носител на раскажувачката линија и кога не е носител на раскажувачката линија) е условно направена. Таа претставува обид за откривање на причините кога настанува мешање на формите. Можеме да заклучиме дека мешањето не се врши доследно и е резултат на внатрешните експресивни потреби на раскажувачот.

Употреббата на аористот од несвршени глаголи, како одраз на постара јазична состојба, и во овие текстови, е главно стилски обоена.

Иако определеноста на дејствата се констатира со морфолошки средства, таа се констатира и од лексичките средства кои го прецизираат времето на дејствата на временската оска.

2. МИНАТО ОПРЕДЕЛЕНО НЕСВРШЕНО ВРЕМЕ (ИМПЕРФЕКТ)

2.1. Кон дефиницијата на минатото определено несвршено време

Во Граматиката на македонскиот литературен јазик на Б. Конески се истакнува дека со минатото определено несвршено време „се истакнува минато дејство што ни се претставува во своето одвивање, што го восприемаме како извесен тек, а не го опфаќаме во неговата извршеност“⁴¹. Според тоа, имперфектот соопштува дејство што е определено, осведочено, но и што тече во времето, без да се мисли на неговиот крај.

Во науката за српскохрватскиот јазик се имаат предвид главно две одлики на имперфектот: 1) изразување на текот на дејството и 2) изразување на категоријата за доживеаност / недоживеаност. Во оваа наука имперфектот прв го дефинирал В.С.Караџиќ⁴² и според него тоа изразува дејство што траело додека се случило друго дејство. Според М. Стевановиќ⁴³, имперфектот означува дејство коешто траело едновремено со друго дејство, означен со кое било претертално време или со некоја прилошка временска определба. Исто така, тој смета дека имперфектот служи за изразување на доживеани дејства, или замислени дека се доживеани, како и недоживеани дејства. Последната употреба е многу ретка (во историски списи).

П. Сладојевиќ⁴⁴, исто така, смета дека имперфектот се употребува за изразување на доживеани дејства, а Ж.

⁴¹ Конески Б., Граматика на македонскиот литературен јазик, Скопје 1966, с.270.

⁴² Стевановић М., Језик у Вуковом делу и савремени српскохрватски језик, ЈФ XXVI, с.97-102.

⁴³ Стевановић М., Савремени српскохрватски језик II, Београд 1974, с.656 („Имперфекат управо значи радњу која се у одређено време у прошлости вршила, која је трајала, дакле, истовремено с неком другом радњом, означеном било којим претерталним временом, неком прилошком временском одредбом, или је пак то време одржено самом говорном ситуацијом“).

⁴⁴ Сладојевић Ж., О значењу аориста у српскохрватском језику, ЈФ XXI, с.1-4.

Станојчиќ⁴⁵ истакнува дека дејството се вршело, течело, траело во минатото.

Во науката за бугарскиот јазик на имперфектот му се приоѓа од аспект на темпоралната ориентација, т.е. дали е со пристап или пак со сложена (двојна) темпорална ориентација. Според Н.Костов, А.Т. – Балан, Л. Андрејчин и Ст. Стојанов имперфектот е со сложена темпорална ориентација⁴⁶, односно ова време го претставува дејството како вршено во некој минат момент и е непрекинато во него. Л. Андрејчин ја гледа двојната ориентација на имперфектот во тоа што имперфектното дејство е едновремено со МОМ а минатото спрема МС. Според В. Станков⁴⁷, разликата меѓу аористот и имперфектот не е видска туку темпорална, односно имперфектното дејство е современо со МОМ, па затоа имперфектот е со сложена ориентација.

За простата темпорална ориентација на имперфектот се застапуваат Ю. С. Маслов и Е. И. Демина. Видскиот однос меѓу имперфектот и аористот Маслов го определува на следниот начин: „Имперфектът означава действие в процеса на неговото протечение или неограничено повтаряш се процес. Аористът означава действие без указания за самия процес на неговото протечение или неограничено повтаряне“⁴⁸. Според него, маркиран член е имперфектот, а немаркиран аористот, при откривањето на процесното значење. Со сфаќањето на

⁴⁵ Станојчић Ж., Синтакса језика Л.К. Лазаревића, с.44-66.

⁴⁶ Андрејчин Л., Основна българска граматика. с.233-234; Стојанов Ст., Граматика на българския книжовен език, Фонетика и морфология, София 1964; Костов Н., Българска граматика, София 1940.

⁴⁷ Станков В., Имперфектът в съвременния български книжовен език, София 1966, с.118 (Посочената ‘неравностойност’ между действията в аорист и действията в имперфект може да бъде обяснена само ако се разгледа като пряк резултат от темпоралната ориентация на тези две времена: аористните действия темпорално се сврзват направо с момента на говорене, а имперфектните действия се ориентират не направо към момента на говорене, а посредством никакъв минал ориентационен момент, които в сврзан расказ обикновено е изразен от аористни действия).

⁴⁸ Маслов Ю.С., Към типологията на глаголния вид, сп. Език и литература, год. XVIII 1961, кн. 1, с.9.

Маслов се согласува и Демина⁴⁹, со таа разлика што тргнува од признакот на целосност и според неа, аористот е маркиран член, а имперфектот немаркиран.

Во трудот „Глагольны и вид в современном болгарском литературном языке (значение и употребление)“ Маслов „не открива разлика в темпоралните значения на имперфекта и аориста и разглежда формите за тези времена като форми за едно време, наречено „просто минало“.“⁵⁰

При анализата на случаите со формите на минатото определено несвршено време се задржавме на неговото основно значење, односно на видовите дејства што се исказуваат со неговите форми. Составите со формите на имперфектот и со сврзниците *да* и *ако* не ги опфативме бидејќи со нив се исказуваат модални значења, односно во тие случаи се мисли на идноста, а не на минатоста.

Покрај основното значење на имперфектот, за нас беше интересно да го проследиме, т.е. да го согледаме и моментот кон кој се ориентира имперфектното дејство и како тој се изразува.

2.2. Основно значење на минатото определено несвршено време

Имперфектот во своето основно значење изразува дејство што се вршело, течело во минатото, без да се мисли на неговото завршување. Овие дејства можат да бидат: а) процесуални и б) повторливи, односно вообичаено-повторливи, а тие пак често пати преминуваат во квалификативни.

a. Кога имперфектот е во своето основно значење, тогаш дејствата ги предава како процесуални, т.е. се мисли на самиот процес на вршење на дејството. Пр. : Така му велеше кума лиса на петлето и си тргаше броениците и викај едно по друго:... (2/16). Така сирота лиса велеше и прсти си кршеше

⁴⁹ Демина Е.И., Систем прошедших времен в новоболгарских текстах XVII-XVIII веков, Учены записки Института славноведения АН СССР, т.XIX, Москва 1960, с.26.

⁵⁰ Маслов Ю. С., Глагольны вид в современном болгарском литературном языке (значение и употребление), Москва 1959, с.157-312.

од пусти жалои (2/16). Да вакваа беше милоста твоја што ме прегрнуваше и ме целиваше со Јудино целивање? И што ми се колнеше и месата си јадеше оти од срце ме милуаше? (6/45). Во 1852-3 година имавме во Битола со татко ми, тој имаше пицирија, а пак јас тутун продаав (9/103). Во тоа време Д. Миладинов беше у нас даскал и собираше песни од кај нас (10/321). Во тоа време Силјан си седеше до баца и слушаше сето ова што зборуваа (2/152). Со таквие зборои сиромашкио ми татко ме утешуаше,... чунки шес-седум души бевме дома и мачно можеше да не гледа (10/317). Никако не му даваше рака на дувонико за да го носит Силјана со себе на Божигроб, чунки сакаше да арцит пари за него поеќе од колку што му чинеше ругата (2/140). Сопрво мажот му наоѓаше троа мана дека му ја подваруаше манџата, арно ама жената толку знаеше, толку праеше (5/339).

Во примерите дејствата, изразени со формите на имперфектот, се предадени како процеси коишто траеле во мигнатото. Формите на имперфектот се последователни, но дејствата што ги изразуваат се едновремени по своето вршење или пак се преплетуваат.

6. Формите на имперфектот придружени со прилошки изрази предаваат повторливи дејства. Пр.: Многу пати одев да слушам нивните песни, арно ама не можев да ѝ врзам во умо, чунки песните 'и пеа на персијски јазик (10/150). Многу пати му велев на татка ми, оти не ме остави поеќе време да одам на даскал, за да се изучам арно,... (10/314). Брат му Никола, бидејќи куменција беше, татко многу пати тамо седеше и од гледање можеше што сакаш да ти напраи (10/313). Многу пати ме блаошаше кое ќе ја поризев и ми велеше: ... (7/11). Петко Лајчаро лете работеши в планина и праеше лајци, а во зиме 'и продааше и си живеаше (2/252). ; дури бев здрав и му ваќав катаден зајаци, ме држеше и ме честеше (2/35-36). Во тоа време Методија К. тргаше од Стамбол 'гајда' од П. Славејка, што ја издааше, та многу пати ми ја дааше да ја пеам (10/324). Тој многу пати велеше: кој ојт од кол на кол, коло ... ќе му се пикне (2/138).

За да се изрази повторливоста на дејствата најчесто се употребуваат прилошки изрази.

Дејствата може да се одвиваат со прекини, т.е. времененски паузи, или пак да траат непрекинато. Таквите дејства се најчесто вообичаени дејства: Сите еснафи си имаа по еден устабашија и по еден чауш што ги покануваше мајсторите за некои еснафски работи (10/21). А пак старите болни и слаби што беа на снага, му праеше еден маџун, со силни билки и друго (10/310). Во постаро време конци за шиење шајачните алишта си сучеа жените дома и вапсуаа со бак'и (10/34). Секи мајстор имаше во дуќано по два-трима калви што му стивосуаа бубаќо, а пак мајстаро само си виткаше тулупи од бубаќо и го редеше во кошо за да го продаа (10/42). Натрежните болести 'и лекуваше со надвор сурдисување и со крф пуштање од рака, ама ако беше болниот со голема тежина на срце и големи огнени (10/310). Умот и к'сметот, ер кај да одеа, од него мислата не ја оставаа и сè му работеа за да напредуат (2/239).

Често пати вообичаено-повторливите дејства преминуваат во квалификативни: Имав и на занаетот севда да го учам, ама па севдата што имав за книга да учам беше многу голема (10/317). При сè што знаев тие работи, пак јас се познаав за научен, чунќи граматика не знаев (10/323). Многу Ѓамил беше да го познаи болниот, али ќе оздрави, али ќе умри. Тој што не му го вакаше окото, не го вакаше да го лекува (10/310). Со една реч, беше многу милослив за сиромасите и не беше стребролубец (10/311). Казанџискио еснаф беше цела фабрика во старо време; имаше околу два-триста дуќани (10/52). Тој знаеше да кажи за секи ден времето како ќе биди и лете и зиме; знаеше за секи месец и за многу години ... (9/36). Навистина чуден беше татко ми: во што да го бараши – сè знаеше, от сичките занаяти разбираше; за бога милуаше, за пулитика уште поеќе (10/313). Во селото Мало Конјари имаше еден чоек многу чесен и кроток, на име Божин. Тој имаше само еден син на име Силјан; имаше Божин и една ќерка (2/136).

Всушност, овие значења на имперфектот не се откриваат по формален пат, т.е. тие немаат морфолошки показатели. Тие главно зависат од контекстот како и од семантиката на глаголите кои означуваат непрекинато реализирање на дејствата, т.е. постојано суштествување во времето.

2.3. Ориентациското време на имперфектот

Тргнувајќи од сфаќањето дека имперфектот е релативно (односно) време⁵¹, т.е. дека не се ориентира директно кон МС, туку кон некој МОМ, да се обидеме да видиме како тој се изразува. На почеток, да го разгледаме имперфектното дејство во изолиран исказ и во сврзан текст.

Под изолиран исказ подразбирааме исказ во којшто дејството е изразено со имперфектна форма, само по себе, без темпорална врска со друго дејство. Во ваков случај, дејството се ориентира кон моментот што е изразен со прилог или пак суштествува во свеста на говорителот. Пр.: Чекав бугарската железница да дојди (10/343). Мене ми требаше јадење (2/27). Асли тоа чекаше лиса (2/9). ...; гајда мене не ми требаше (2/26-27). – Е, имаше, бре синко, туку штодека имаше? (2/159). Имаше летово еден штрк, али немаше? (2/159).

Овие примери може да ги третираме како имперфектни дејства претставени во изолиран исказ. Тоа значи дека дејствата се самостојни и не се определени од други дејства. Времето кон кое тие се ориентираат е во свеста на говорителот, но е определено и од прилози и прилошки изрази (летово, во тоа време, во 1852-3 година и др. – види пр. на стр. 41).

Изолираниот исказ најчесто го наоѓаме во дијалозите или пак кога лицето говори само за себе, или кога говори за работи што му се добро познати. Токму затоа и не е посебно укажано на времето кога се вршело дејството.

За разлика од изолираниот исказ, дејството изразено со имперфектна форма во сврзан текст, се ориентира кон времето на извршување на дејствата што ја определуваат основната линија на раскажување, изразени со формите на аористот. Всушност, кога се говори за ориентацијата на имперфектното дејство, тоа значи дека тоа е современо со аористното, но се ориентира и кон периодот сé до извршување на друго аористно дејство. Пр.: По неколку дни невестата ми Неда седеше и таа во двор на ругузина и си везеше вдојчинцка црна конзула, преденото со сета игла везарка је загина (2/160). За таксират мој и за к’сметот од смоков, појдов кај еден рибар

⁵¹ Станков В., в.с. 23

кај што ваќаше покрај рекана риби, ... (2/35). Кога го купуав од татка и од мајка ме вати што не и слушав како врапчињата: Сиве и Чуле (2/158). Не знаќум да кажит, бидејќи си беше прав, немаше што да кажи и го затворија апсаана (5/164). ...; тики кога го каснав, жими тебе, кумче волче, криќаше, џанам, како шеќер беше (2/25). Еве, мори домаќинко: одутрина, кога дојдов да си го земам ќесето, те видов во постелата каде бевте двајца и многу се налутив и се сторив ниест да те отепам (6/49). Тој сè се препрааше како да не слушат, и тоа што стори ниест, од кумашот го украде и си биде (6/50). Ами лели Велко ти рече два-три пата: „Дедо, дедо, нашио штрк ете го зад тебе!“ И ти на треќио пат ме удри со останет и ми ја окрши писката од ногата, та едночудо време боледуав, одвај дури оздравев (2/159). И вечерта ме пожалавте кога Велко ви кажуаше (2/159). На ова(а) надеж си останав и си пишуав уште поеќе од како што напре (10/332). Гледајќим коа ’и мачеше селаните, како што ви кажав, се прибраав до него да го молам да ’и прости и да не ’и мачи толку, та да печалат и да му даат пари (10/261). Радоста што ја имав од прво видуање на зборнико не можев да ја чуам само у мене, ами ја делив и со сите мој пријатели, тукашни и во Прилеп, пратив книга и му кажав како стана мојата работа со збирките (10/343). Врвејќи пред дуќанот од момчето алајките од цареа ќерка, видоа некој од тие парчиња од родано и чуја коа велеше момчето оти ќе праи родан сам да преди (3/41). Цел ден што патуав и на пладне втасав во едно поле и ево ти двајца луѓе маж и жена кај си косеа една ливада (2/157).

Како што може да се види од изнесените примери, носител на раскажувачката линија е аористот додека имперфектот, што може да се најде и во зависен и во независен дел од реченицата, врши експресивно-дескриптивна функција. Прилошките изрази најчесто укажуваат на конкретниот период т.е. на неговото траење: вечерта, до пред Велигден, цел ден, едночудо време, неколку дни. Во сврзан текст авторот го ориентира имперфектното дејство со прилози и прилошки изрази иако тоа веќе е ориентирано од аористното дејство. Прилошките изрази можат и да не суштествуваат, односно темпоралната ориентација на имперфектот нема да се изгуби. На пример: Цел ден што патуав и на пладне втасав во

едно поле и ево ти двајца луѓе маж и жена кај си косеа една ливада (2/157). – Околу аористното дејство **втасав** групирани се фактички две имперфектни дејства: првото, **патуав**, е ограничено и му припаѓа на периодот пред аористното дејство, додека второто, **косеа**, е едновремено со него.

Дејствата изразени со формите на имперфектот во сврзан текст се непосредно сврзани со дејствата од основната раскажувачка линија.

Покрај аористот од СВ, и аористот од НСВ може да биде дополнет со дејство изразено со формите на имперфектот: Во туѓа куќа седе со кирија, бидејќим во Прилеп си седеше во своја (9/194). Му ’и однесов јајцата и Велигденот го праив кај стрика ми Илчета, чунки Илче и Ристе тамо живеа, .. .(10/319). Арно ама, кое што не знаеше да ткаи, кое што ја mrзеше, една година стоја во разбојо ... (6/37).

Во врска со горенаведените примери можеме да се согласиме со мислењето на Маслов дека аористот од НСВ го претставува дејството како етап во последователниот тек на раскажувањето, а имперфектното дејство го насочува вниманието кон подеталното разгледување на тоа дејство во самиот процес на протекување. Ова мислење на Маслов го истакнува Станков, и при тоа констатира дека: „Това навистина е така. Но същевременно този пример потврждава факта, че аористът и имперфектът не притежават еднаква темпорална ориентация на действието: аористното действие е ориентирано направо към момента на говоренето и поради това може да изрази „етап в последователния ход на повестованието“, а имперфектните действия са ориентирани именно към този етап, поради което разказът като че ли се спира и вниманието се насочва към „по-подробното разглеждане“ на действията в отбелязания от аориста етап“⁵².

Од примерите може добро да се види временската ограничност на дејствата изразени со аорист НСВ. За таа цел се употребени пред се прилошките изрази: Велигденот, една година, а во примерот со кирија исто така се укажува на определен временски период, т.е. привремено живеење во

⁵² Станков В., в.с. 94-95.

некој стан или куќа.

Досега ги разгледувавме случаите кога имперфектното дејство се ориентира кон друго дејство изразено со формите на аористот. Во голем број примери имперфектот се меша и со формите на перфектот, па и на плусквамперфектот.

Во случаите кога имперфектот се меша со перфектот, можеме да кажеме дека употребата на имперфектот е условена од потребата на раскажувачот. Вживувајќи се во настанот што го раскажува, тој го приближува истиот до слушателот/читателот. Употребата на имперфектот обично е условена од потребата да се изврши експликативна и експресивна функција. Пр.: Силјан 'и слушал тие зборои од жената си и срцето му се корнеше од жал што му идеше (2/153). Замолчела Еѓупката, чунки Василица била многу далеку, арно ама Манго не забрааше таксуачката од бачот и ти станал та ти отишол во планината кај што беше бачилото, та дал вик по бачот: ... (8/210). Се таксало сонцето оти ништо не му чинит и ја откачило иглата од зад вратата, ја дувнало и се сторило момчето пак чоек, како што беше напред (2/172). За баба Маријка оти имала венец, снаа ми Марија ми кажуаше, и тој венец бил праен од секакви тревје, собрани пред иванден и носени на ден Иванден од девојчињата по чешмите, кај што пеат и вода леат (9/142). На тоа згора немаше друго што да праи, отколку царо да кандисат да оди детето, при сè што не кандисуала мајка му (2/273). Во една селцка куќа биле тројца браќа. Од тројцата браќа само едно дете машко имаа, и тоа било слепо и грбао (6/192). Одошто беше лично и умно, тики како некој ангел прилегаше во лицето. Сите што биле во одајата – на сите во него беа му останате очите (2/239). Арно ама коњо се вардеше да не го згази, чунки си го знаел оти сет од еден стопан (5/9). Дури го учел Божин Силјана сина си, сè се пулел во гредите и во сидојте, чунки како крв му се глеаше татко му пред очите кое го учеше (2/138). Гледајќи низ чаршијата по дуќаните свет што купуваа кому што му требало, се пресапило и тоа да ватит неколку дуќани и да наклант таквие стоки за да бидит тргоец (2/238).

Имперфектната форма се среќава и во синтагми, коишто вршат просторно определување т.е. укажуваат на опре-

делена локација каде се вршеле дејствата. Пр.: На права полноќ му станала чумата да 'и погубит и поглеала по весоите кај што беа тамо – 'и сторила десетте браќа (2/256). Така беше си рекла и беше нашла еден јазоец, та го кандисала и го однесла кај што беа кокошките, и дупнал јазоецо една дупка под праго и влегла лисицата во дворо... (2/27); арно, ама залудо што чекал Силјан, чунки дуовникот и сите други што беа во гемијата – беа се удајле (2/140). Утрото ји отерал овците пак на таа планина и ји внесол многу повнатре во планината, кај што имаше трева до колена и танколисна како некоја коприна (3/91). Тамам си доизлегоа сите и Соломон станал од кај што седеше да си излези и тој од вечна (7/105). Утрото станале и го зел Силјана Аци Кљак-кљак, та го прошетал низ негоото гратче и го однесол кај двата извора што се праја штркои и чоеци... (2/147); зел едни црни броеници подолзи од него, та отишол в црква кај амбарот што збираа црковната пченица, и застанал спроти дупките од кај што излегуаа многу глувци,... (2/12). Како што се мислело, видело под сенката од дрвото кај лежит еден 'рт, слегло долу и го разбудило 'ртот од кај што спиеше, та му рекло:.... (2/20). Овчарот си имал едно дете и често го праќаше кај изворот да залеит вода (7/200).

Во случаите кога имперфектната форма се меша со плусквам- перфектната, исто така и со перфектната, таа врши експликативна функција. Пр.: Од тој саат беше му влегло еден мерак и од ден на ден се царев син венееше и црнееше од големио мерак што беше му влегло во мислата за убаината на таа девојка (3/83). Арно ама коњчето, самовилцко бидејќи беше, веднаш беше летнало и многу далеку отишло, та куртулисале от смрдеата на чумата и не умреле (2/262). Како што првио пат што идоа, така и тогај беа си долетале на нашава земја (2/155).

Од изнесено, можеме да констатираме дека со минатото определено несвршено време се изразуваат минати дејства, и тоа, процесуални, повторливи, вообичаено-повторливи, а последниве можат да преминат и во квалификативни. Ова време не е самостојно, па затоа се врзува за некој друг минат момент (период), што може да биде изразен со личноглаголска форма или, пак, со прилошки средства. По-

крај тоа што се врзува со формите на аористот од свршени глаголи и аористот од несвршени глаголи, имперфектот се врзува и со формите на перфектот и плусквамперфектот. Во случаите кога се врзува со формите на перфектот, се работи за појавата – мешање на времињата, т.е. неговата употреба е стилски обусловена.

3. МИНАТО НЕОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ (ПЕРФЕКТ)

3.1. Кон дефиницијата на минатото неопределено време

На минатото неопределено време во граматичката наука му се приоѓало од повеќе аспекти. Во Граматиката на македонскиот литературниот јазик, Блаже Конески за перфектот истакнува дека „се карактеризира со тоа што со него се соопштува за дејство извршено воопшто во минатото, без да се побудува притоа претстава за одреден момент кога се одвивало, како што е случајот при минатите определени времиња“⁵³. Од оваа дефиниција може да се заклучи дека за македонскиот перфект се релевантни категориите на определеност/ неопределеност, и тоа, „да се мислат како ознаки за чисто временска однесеност на минатите времиња“. Понатаму, Б. Конески вели дека „споменатата нијанса во значењето на минатото неопределено време ќе ја почувствуваат, така да се рече, во чист вид – во такви реченици каде што не се јавуваат други зборови со временско значење, преку кои по-блиску се одредува временската ситуација кога се вршело дејството“⁵⁴.

Предавањето на минатото дејство како неопределено по време (нелокализирано на временската оска), всушност е основното значење на перфектот, и него го истакнуваат

⁵³ Конески Б., Граматика на македонскиот литературен јазик, Копје 1966, с. 291.

⁵⁴ В.с. 293.

сите граматичари. Гизела Хавранек⁵⁵, во својата докторска дисертација, како единствен предмет на проучување го зема минатото неопределено време во македонскиот јазик. Хавранек главно се интересира за јазичко-семантичките функции, значењето и за комплексот на јазичните средства. Според неа, перфектот има две основни значења: (1) нелокализираност (неопределеност) на дејството и (2) прекаженост. Поради функционалната широчина на ова време, таа го третира како полуфункционална форма, а кога ги зема предвид неговите две основни значења, го третира као бисемантичка форма.

Х. Лант⁵⁶ исто така го разгледува перфектот и во својата Граматика го сместува под наслов „Distinced forms“, т.е. го претставува како начин за прекажување. Според него, формите на перфектот укажуваат на дејство гледано од аспект на времето или вистинитоста. Тоа може да се изрази на два начина: (1) говорителот може да биде ослободен од одговорноста за точноста на исказот, и не може поблиску да го определи затоа што не е сведок на настанот, или (2) тој може да говори за дејството што започнало или се случило во минатото, а кое е се уште релевантно за моментот на соопштување или за исказот.

З. Тополинска⁵⁷, за разлика од Лант, смета дека централен проблем е да се одговори на прашањето дали во системот на предикативните конструкции на македонскиот глагол формите на перфектот определуваат една или повеќе функционални единици. Всушност, Тополинска се застапува за тезата дека се работи за две различни функционални единици, и тоа (1) за „класичниот перфект“ т.е. за конструкција која ја изразува релацијата создадена во минатото, и видена од аспект на МС, и (2) за имперцептиве т.е. за конструкција со која се изразува релација што не му дозволува на говорителот директно да комуницира, без ментална резерва и без да зачува „дистанца“.

⁵⁵ Хавранек Г., Bedeutune und funktionen von minato neopredeleno vreme in Der Macedonischen gegenwartssprache, Хале, 1980.

⁵⁶ Лунт Х., Grammar of the Macedonian literary language, Скопје 1952.

⁵⁷ Topolińska Z., Miejsce konstrukcji z tzw. formę na -l- w systemie form predykatywnych czasownika macedońskiego , SFPS XV, c.300-301.

Односот на перфектното дејство кон МС исто така е едно од битните компоненти на ова време. Според традиционната граматика, дејството изразено со перфектна форма, резултира состојба или факт во МС. Според Л. Андрејчин, презентирањето на дејството како процес не е можно, т.е. „Когато се говори за минало действие, което не е свързано в съзнанието ни с определен момент, то не може да бъде изразено като процес... , понеже такъв е немислим без конкретно свое място във времето. В такъв случай действието се изразува като факт, който се взема откъм своето съществуване въобще, в отвлеченост от конкретния момент на възникването му,...“⁵⁸.

Според В. Станков „Минало неопределено време, ..., означава минало действие, прекратено преди момента на говоренето и ориентирано непосредствено към момента на говоренето. За разлика от минало свършено време обаче в значението на минало неопределено време липсват данни за времето на извършване на действието, т.е. формите на минало неопределено време не дават данни за конкретност, за локализираност на действието във времето“⁵⁹. Исто така констатира дека „докато минало свършено време винаги предава действието заедно с момента на извршаването му, в неговото противане в този момент, минало неопределено време може да предава действието както с времето на извършаването му, така и без това време. Именно поради тази своя особеност минало неопределено време обикновено представя действието не като процес (със свое място във времето), а като чист факт“⁶⁰.

И за Љ. Стојановиќ перфектот е време кое „дефинише се как облик којим се констатује факат извршености радње“⁶¹.

Според А. Меје „облик перфекта означава стање које настaje иза један пут извршене радње“⁶². И.К.Буњина истакну-

⁵⁸ Андрејчин Л., Основна българска граматика, София 1978, с.199.

⁵⁹ Станков В., Българските глаголни времена, София 1969, с.73-74.

⁶⁰ В.с. 74.

⁶¹ Стојановић Љ., Реченичне конструкције без *verbum-a finitum-a*, ЈФ III, Београд 1922-23, с. 8.

⁶² Meillet, Etudes sur l'etymologie et le vocabulaire du vieuh slave, 1902, с. 91-92.

ва дека перфектот „указывает на связанность прошедшего действия не с ситуацией данного прошлого, а с ситуацией настоящего периода, или настоящего момента“⁶³.

Дека перфектот може да означува состојба во сегашното време се согласуваат и Р. Угринова⁶⁴ и М. Стевановиќ⁶⁵.

Од изнесените сфаќања може да констатираме дека перфектот може да се однесува кон моментот на соопштување, но не само кон него туку и кон сегашниот период опишто.

Со ова вушност се актуализира и проблемот за темпоралната ориентација на ова време. За него главно се дискутира во науката за бугарскиот јазик. Од поврзаноста на дејството со МС, некои автори (како Љ. Андрејчин) сметаат дека перфектот е со сложена (двојна) темпорална ориентација, а други дека е со праста. За второто сфаќање се залагаат Ст. Стојанов, В. Станков, како и М. Янакиев⁶⁶ кој смета дека не постојат факти коишто укажуваат на поврзаност на дејството со некој определен минат момент, односно дека перфектното дејство се ориентира само кон МС.

Ю. С. Маслов⁶⁷, при проучувањето на перфектот, ги водедува и термините акционално и статално значење. В. Станков ги прифаќа овие термини, односно, според него: „Отсянката на актуелност на резултата од действието в моментта на говоренето се долавя особено добре в случаите, когато формите за минало неопределено време изразяват състояние, т.е. когато притежават статално значение ...минало неопределено време предава само наличия в момента на говоренето резултат от миналия процес без каквото и да било представа

⁶³ Бунина И. К., Система времен старославянского глагола, Москва 1959, с.75.

⁶⁴ Угринова Р., Старословенски јазик, Скопје 1979, с.109.

⁶⁵ Стевановић М., Савремени српскохрватски језик ИИ, Научна књига, Београд 1974, с.606.

⁶⁶ Янакиев М., Българските глаголни форми, с които се съобщава за минали събития, и начините за превеждане на руското прошедшее време, Български език и литература, год.в, 1962, кн.2.

⁶⁷ Маслов Ю.С., Глаголъны вид в современном болгарском литературном языке (значение и употребление), Вопросы грамматики болгарского литературного языка, Москва 1954, с.275-284.

за този процес ... Много по-често е разпространено т.нар. акционално значение на минало неопределено време. То е главно значение на перфекта. При него за разлика от статалното значение на преде план излиза не резултатът от действието, а самото действие, изказано обикновено като общ факт“⁶⁸.

Земајќи го предвид карактерот на експерираниот материјал, а тоа е народното творештво собрано од М. Цепенков, како и научните сфаќања за перфектот, како за време кое е неопределено по однос на реализацијата на действото на временската оска, а чии форми го актуализираат действото во МС или во сегашниот период како факт или состојба, време кое најчесто предава дејства што не се осведочени, се одлучивме за поделбата на неговите значења што е извршена во Граматиката на македонскиот литературен јазик од Блаже Конески⁶⁹, а тоа е (1) употреба на формите за директно кажување и (2) употреба на формите за прекажување. Всушност, оваа поделба е и единствено можна доколку се има предвид самиот материјал. Народните приказни и умотворби се прекажуваат од генерација на генерација, па затоа и најзастапено прекажувањето. Директната употреба на ова време е условно земена. Неа можеме да ја сртнеме во репликите, што воедно претставуваат и минимум-контекст. Инаку, контекстот и присуството на перфектните форми што следуваат по репликите, всушност укажуваат дека и тута се работи за прекажување.

3.2. Употреба на формите на миналото неопределено време за директно кажување

За оваа употреба на миналото неопределено време е релевантна категоријата на лицето, поточно првото лице. Преку него се подразбира лична осведоченост на действото што се случило во миналото, т.е. со неговиот исказ се актуализира тоа дејство во МС.

3.2.1. Формите на перфектот во употреба на директно кажување ги анализираме според можноста дали

⁶⁸ Станков В., о.с. 77-78.

⁶⁹ Конески Б., Граматика на македонскиот литературен јазик, с.293-302.

минатото неопределено време може да се замени со мина-тите определени времиња, коишто преку своите форми се носители и на претставата за извршување на едно конкретно дејство. Употребата на минатите определени времиња е пред сé граматички неопходна, додека употребата на мина-тото неопределено време има стилски карактер. Всушност, изборот на формите зависи првенствено од лицата-учесници (вршители), поточно, од експресивната обоеност на исказот. Пр.: Ем јас чунки сум прв на земјава наша, како војводата ваш што го имате во Прилеп, така и јас сум овде; да сум ја опколел сета земја, околу-наоколу и сум видел оти не можи ништо да се прибери од лоши спили и далги (2/147). Еле, откоа сум заспостила да не јадам месо, се срце ме боли, ем ме страв да не умрам од постот (2/9). – Ела ми, ела ми, чедо, да му бакниш на деда ација десница за ти да ми дαιш проштење, оти ја сум бил на ацилак и сакам да се свеќаам (2/13). Еве погледај ме како си пасам тревица, да ете вака сум намислила, а брате, да ако сакаш и ти ела со нас .. (2/19). Треба да знаиш, брате гусаку, оти јас сум се покајала и сега си постам, .. (2/19). – Е, вистина сет сто клучеи, ами еднијо јас сум го запрел, чунки имам клетва од татка ти да не го даам, .. (3/83). Санќим зашто ми е, туку ми е како мака да го исќинам и сум го остал кај сестра ми да стои (10/319). Колку коса што имам на глаава, толку болни и неолни сум оздравел, со помошта божја и сите тие велат бодгапрости (10/312). Најпосле, чедо, не знам што да ти речам и да те учам од колку што сум чул од татка и Бога да ми го прости (2/138). – Е, коа така, ај поиграјте едно оро, .. , да проштаајте ми што сум ви згрешил (2/14). Ние, лели ти не најде барем ти јади не, оти стопанот не остал и ич не не побаруат (2/22). – Е, вистина ти бре чоече, не си ме затворил во ѓумчето ... туку и тој што ме затворил, бил чоек како тебе ... (2/34).

Во примерите што ги изнесовме, можеме да забележиме дека нема посебни временски додатоци коишто би укажувале на определеност, т.е. тие не се лоцирани на временската оска. Тие се неопределени, извршени во минатото, а во МС се претставени како факти, односно не побудуваат претстава за нивно сооднесување кон некој момент или период од минатото.

Разликата помеѓу перфектот и минатите определени времиња ќе ја почувствуваат доколку ги замениме формите на овие времиња: Најпосле, чедо, не знам што да ти речам и да те учам од колку што сум чул од татка ... – Најпосле, чедо, не знам што да ти речам и да те учам од колку што чув од татка ... – Од замената на формите виднаш можеме да ја воочиме разликата во значењата што тие ги носат, односно, аористната форма укажува на конкретниот момент од минатото, а перфектната не побудува претстава за тој момент.

3.2.2. Во примерите што следуваат иако нема временски додатоци коишто би укажувале на времето на извршување на дејствата, замената на перфектните форми со аористните е пообична: – Аман, бре штрку – .. – ти и Господ, до тебе сум дошла да ми посигниш во грлово што ми се запре една коска, .. (2/39). – ..., до тебе дојдов да ми посигниш во грлово ... – Од контекстуалната ситуација можеме да констатираме дека перфектното дејство завршило непосредно пред МС, односно тоа се карактеризира со временска определеност, па затоа замената на перфектните форми со аористните е можна. Пр.: – Тамам, лели одиш по к’смет да бараиш, еве к’сметот си го нашол (го најде) (3/90). Дали што сте, ве молам кажете ми за да се уверам, оти на ум сум станал (станав) со вашава прикажуачка (2/145). И во овие примери, како и во првиот, дејството е извршено непосредно пред МС па затоа и е можна замена на перфектната форма со аористната. Пр.: тамо, чедо, сум се исповедал за да ми се простат греовите (2/13). ..; еве погледај ме како си пасам тревица, да ете вака сум намислила (намислив), а брате,.. (2/19). Бидејќум немат од вас помајстори, во мојава царштина, јас сум ве викнал (ве викнав) да ми напраите еден мос на рекана што течит во градов (5/11). – Слушајте, вие тројца браќа, јас сум ве викнал (ве викнав) чунки сум чул оти сте многу мајстори и од вас помаришетлиј немало други во царство мое (5/231). – Е, вистина сest сто клучеи, ами еднико јас сум го запрел (го запрев), чунки имам клетва од татка ти да не ти го даам, ... (3/83).

Од изнесените примери можеме да забележиме дека иако е можна замена на формите, исказот со перфектните форми е стилски посилно обоеан од исказот со аористните форми. Во текстовите сретнуваме примери во кои покрај пр-

вото лице се јавуваат и второто и третото лице. „Ако е кај првото лице на минатото неопределено време директното кажување најчест и најобичен случај, кај другите две лица тоа се јавува поретко и затоа бара поблиску одредување на условите при кои се јавува. Пред се и овде можеме да ги изделиме оние случаи што по некаков начин пак се поврзуваат со првото лице, спаѓаат во кругот на неговото знаење и опит, па како такви и бидуваат од него лично осведочени“⁷⁰. Пр.: – Еве што ни е судот наш со овој брат смок што ми се завиткал на вратов (2/35). Оти за тебе ти мислим доброто; ние лели ти не најде барем ти јади не, оти стопанот не остал и ич не не побаруваат (2/22). За тоа добро што ни сторил, јас сакам да му сторам уште поголемо добро .. (3/93).

Во примерот што следува е употребено првото лице множина. Замената на времињата битно би го променила значењето. Пр.: Али за момчето наше што сме го остале двајцата за да биди будалесто? (2/237). – Доколку се употреби формата *осидаивме* тогаш би се помислило на конкретниот чин на извршување на дејството. Со перфектната форма, пак, не само што дејството не се знае кога се извршило, туку како и да се заборавило на него.

3.2.3. Покрај примерите каде што нема временски додатоци со кои би се определувале перфектните дејствва, најдовме и примери каде што тие го конкретизираат дејството на временската оска, а исто така укажуваат и на неговото траење. Пр.: И преѓе ви кажав и сега ви кажуам оти штрк бев и во штркоа земја бев, две лета тамошни сум работел полцката работа ... (2/158). ... летово ја со еден дуовник шетав сиот наш виљает и по села и по градои; арно ама никдека како вас чоек не сум видел (2/143). ..., да еве јас имам четириесет дни близу, што не сум клала в уста мевце, се тревица си пасам,... (2/18). Кога 'д добивме тие книѓи, мислам да беше околу 1850-8, цели ноќи сме седеле да 'и пеиме со пријателите ... (10/328).

Во овие случаи, замената на формите смисловно е можна, но со перфектните форми експресивноста е посилна. И во овие примери доминира првото лице.

⁷⁰ В.С. 301-302.

Примери во кои е застапено второто лице на минатото неопределено време: Остај се, бре чедо, од лошио ајљазлак што си го ватил (2/137). Ете така треба за тебе ја, да ми те ватам, да да ми те одерам и да ми те продаам кожинчето, та да си купам поеќе кокошки отколку што си ми изела (2/28). – Во овие примери употребата на второто лице е директна бидејќи се работи за дејства од опитот на првото лице. Во овие примери би можело да има и затемнување на границата помеѓу директното кажување и прекажувањето доколку лицето кое говори, соопштува, не го прави тоа од лично искуство, сознание.

3.2.4. Со перфектот исто така се констатира некое дејство што се извршило во минатото, а на кое не сме биле сведоци. Констатацијата се врши во МС. Пр.: – Браос, ми рече, многу се радуам оти олку труд си положил, бидејќи си дуќанција и од дуќано чекаш да живеиш (10/337). – Со здравје, кумо лисо, со здравје, пак си улојла едно петле живо за да си наараниш дечињата (2/19). – Па некој ти ’и кажуал овие работи ... во градот што ни ’и гаткаш (2/159). Ти не требало веднаш да го јадиш магарето (2/38). – Арно сторил тој што ти го зел клопчето, ќерко... (2/153).

Констатацијата во овие примери произлегува од резултатот што е видлив во МС, па затоа и директно се коментира.

Впечатокот од дејството во сегашноста може да биде и субјективно изразен, па има и примери во кое се изразува чудење, изненадување или некој друг емоционален однос. Пр.: Зер сум го канил со јаболко, да што ми дошол? (8/43). – Пусто пасење твое и штуро што си ме пасол! (2/15).

3.2.5. Со ова време се изразува и претполага- но дејство, односно, во текстот постојат индикации кои ни овозможуваат да претполагаме дека дејствата се извршиле или не. Пр.: – нека је жив Силјан, многу и трошичи научил дури шетал по туѓи земји, за да тоа ќе знаjt и приказни што чук да ни кажи и да не чуди (2/158). – Тики видел земја се- каква, ти видел морето, тики со секакви луѓе се кунуштисал, да од тоа Силјан се научил ваквие приказни и сторсниј да ни кажуат (2/157-158). Тие две пилиња и ти сам си ’и видел и си ’и чул синко, в поле, кај си стојат по шипјето и глобето ... (2/138).

3.2.6. Перфектот се користи и за дејства што се случувале и што се случуваат, односно таквите дејства ги карактеризираме како севременски. Пр.: Вериј, синко, оти секој син и ќерка што не слушале татко и мајка големо наказание од бога добиле (2/138). Арно, сега салам повериав оти клетвата од татка и од мајка вакала чунки еве мене кај ме вати (2/146).

3.2.7. Перфектот употребен во зависнорелативниот дел од прашањата не изразува лично осведочени дејства, но сепак можеме да го третираме како перфект употребен за директно кажување. Всушност, сакаме да се информираме дали едно дејство се реализирало или пак, дејството лично сме го констатирале и прашуваме за причината што ја овозможила/оневозможила неговата реализација. Пр.: – Што се овие дрва, бре пријателе... што си 'и донесол во нашио град? (5/181). – Море што не прогоориш, бре Силјане, да речиш добровечер –... – или помози Бог? Дали онеме нешто од морето што си плival, дали што? (2/143). – А, бре овчарко, да не нешто си ји однесол овците кај што ти реков да не ји носиш? (3/91). Море, ами кој беше тој ѓаол чоек што те излагал и те пратил да се страмиш? (5/181).

3.2.8. Перфектот исто така се користи и во изрази на клетви и пожелби. Пр.: – А, бре прчко, да би ѓаолот те зел, да би! (2/15). - Добре дошол, Аци Силјане, добро дошол, Аци Силјане! (2/156).

3.2.9. Директната употреба на перфектот и неговите значења ја забележавме во изнесените случаи. Мораме да кажеме дека оваа употреба на перфектот е мошне ограничена, а би била уште поограничена доколку ги земеме предвид и перфектните форми од глаголите рече, каже, одговори и др. коишто следуваат по репликите. Пр.: Кога чу петелот тие слатки зборои од лисицата, како да му се посакало да бидит ација и си рекол сам со себе: „Ај да одам со лиса на ацилак, и така ќе ми се тргнат арцот, да белким ќе ми се простат греојте што сум 'и сторил ... (2/8). – Ејди, синко Силјане, – му рекле старите –... ние сме живееле на вашата куќа и во вашето поле,... (2/144). – Што се срдиш, мори ќерко, толку –

је рекла свекрва је, чунки тогај си дошла од работа (2/153). – Тепање, ем лошо тепање, су му *старорил* – рекол Божин – со останет ногата су му ја скршил,... (2/152).

3.3. Употреба на формите на минатото неопределено време за прекажување

За употребата на формите на минатото неопределено време за прекажување, Б. Конески во својата Граматика истакнува: „Во прекажувањето најчесто се јавуваат формите за трето лице, што произлегува сосем природно од меѓусебниот однос на граматичките лица“⁷¹. Но, покрај третото лице, се јавуваат и состави во кои прекажаната форма во второ или трето лице се надоврзува на формата за прво лице којашто не е прекажана (најчесто се врши констатација во МС). Пр.: –Честити царе, јас сум чул оти ти си издал еден збор од устата твоја и веруам оти тој збор што излегуа од твоја уста, назад не се враќа (3/44). – Море смоку, ами оти ме лажиш оти си бил во ѓумчето, ете кај стоиш со глаата надвор,... (2/36). – Остај тоа, бре синко, ...– туку глеј што је дауција ќерка ми, што си је удрил три трешници - не си ја дексал за невеста (2/241). Туку ете сега си грешила, ами јас немам маришет за да ти ја изваем коската,... (2/38-39). Еве како ќе му речиш: има покрај море еден џаецки син со малце војска, ама одбрана, и те видел зугравдисана, та врлил голем мерак на тебе да те види дали си толкуа лична како што си на кадро (3/85-86). – За греој, завали штрк –...– што сте го тепале, доста му је самотијата што је вдоец како мене, па сте го тепале (2/152). – Мало гајле је таа работа, оче свети. Лели сакал да ме види, јас сега ќе му се јавам и ќе го вчудовидам (3/86)...; наместо добро што му сторив, сака зло да ми сторит, чунки некој друг чоек го затворил и на мене сакат да се иступишт, демек не можит на магарето да маат, ќе маат на самарот (2/35).

Како што истакнавме претходно, основно значење на перфектот е да ги изрази дејствата како неопределени на временската оска. Во употребата на перфектот за прекажување, изделивме случаи во кои: (1) дејствата се прекажани и нео-

⁷¹ В.С. 301-302.

пределени, т.е. неопределеноста се констатира при отсуство на временски определби како и при нивно присуство, и (2) дејствата се прекажани и определени. Определбата се врши со временски определби, коишто укажуваат на конкретниот временски период, односно на моментот на реализација на дејството. Употребата на временските определби всушност е стилски обусловена, и допринесува читателот подетално да се информира за времето кога се извршило дејството.

a. Примери во кои дејствуваат се прекажани и неопределени. Во најголем дел од текстовите не се укажува на времето кога се извршило дејството. Пр.: Му дошло на умо на еден еќим да можи да се научи која трева за која болест јест (3/73). Немајќи кукка еден сиромав чоек кај да живейт, си отишол во една планина, покрај еден друм и си напраи убаа колиба, та си се курдисал со жената и децата тамо да си живее (3/190). Си ја втупило в пазуа тепсијата и си кренало на глаа таблата со симиите и зборум му рекол на дервишот и си отишол дома, та си ја скрило и синијата в ковчег (3/37). Курдисал царот свадба како на цар да прилега и си ја венчало симицијата, та си се сторил царев зет. Си ја довикало и мајка си и си живееле царски и господарски (3/45). Отрчала алајката и го викнала момчето у цареа ќерка (3/42). Го ожнале и го овршиле. Зеле едно кутле за да си делат пченицата (2/10). Силјан дошол на амбарче и си го отнал црпчето, та си се потурил и ете ти го чоек, како што си бил дома у себе си при татко и при мајка, при жена и дете (2/156). И така џенгот се свршил и штркоите натепале, та си отвориле пат и си се упатиле за кај нас. Радосни штркојте си тргнале и си се упатиле секој род и фамилија за својо виљаает, а Силјан со Ациовци си долетале во село Коњари здрави и живи (2/156). Си 'и собрало пилците и квачката до една кутија, та си клало во џебо и си дошло дома, та си ја клала кутијата во ковчего и си отишол кај мајстора си (3/38). Си било една жена бесчесна и многу итра. Сеедно мажа си го лажела и го маткала за да не ја усети оти оjt по лош пат (6/44). Никој од царцките синои што ја сакале, не кандисувал да пита една година и после да а земе (5/52). Арно ама, бидејќи момчето било еќим, дошле да го викаат да види еден болен чоек (5/10). Дотрчало сирото куче и прегазило реката,

та му се врлило на коњо без да се напие вода (5/10). Дошле на еден извор, слегле малку да се напијат вода и да пладнуат некој саат од горештината (5/229). За среќа, тргнал зет му да оди в планина да му бичи греди и штици на некој бег и татко ми нашол за мунисап да оди и тој бичкија. Ошол во планината Рамна Бука и се настамениле тамо да работат (10/306). При сè што не платил арач, ама малку како да се сетил, оти треба да биди домаќин и побарал некоа работа да вати (10/306).

Сите овие примери ги сместивме во групата во којашто перфектните форми се употребени за прекажување. Прекажувањето, всушност, е можно тогаш кога говориме за дејства на кои не сме биле учесници или вршители, а за нив знаеме од други лица.

Во гореизнесените примери, како што веќе кажавме, се работи за дејства што се прикажани, и тоа, неопределени, односно нема временски определби кои би ги определиле, лоцирале на временската оска. Но, покрај овие случаи, ќе наведеме и примери во коишто се јавуваат временски определби, но со нив не се врши лоцирање на дејствата, туку напротив се укажува на нивниот неопределен карактер, по однос на моментот или периодот на вршење на дејствата. Тоа најчесто се прави со следните состави: **По некој ден**, пр.: По некој ден ја курдиса квачката со пилците, и едно ја видела цареа ќерка, пратила алајката и го викнала, ... (3/43). По некој ден го викнала Пантелија од кај што беше скриен во една пештера и му кажала сичко со ред како се стори со орело (3/89). По некој ден напраил друго нешто од родано и него го клал во равтот (3/41). По некој ден пак је се пријало на лиса кокошки го земајазоецо со неа, та отишле кај протите ... (2/27). Одела, што одела гемијата по правио пат и по некој ден свртел еден противен ветер многу силен, ... (2/140). **По некоја недела**, пр.: По некоја недела спрегнал татко му Божин волојте и отишол на нива да орат (2/151). **По неколку дни**, пр.: По неколку дни му се смилило на Силјана да пој. **Еден ден**, пр.: И еден ден застанал на една дупка, та исчекал едно глувче да се јави од дупката (2/12). Еден ден дошла една баба да леит шербет и, откоа си налела стомните со шербет, си донесла од дома сите нив па не и се наситило срцето, ами ошпа и зела неколку лушпи од јајца, та

'и наполнила со шербет и си 'и наредила наземи (2/171). Еден неделен ден се качил на една црница да јади боболки во Долни Бавчи и за пакос дошле арачите, та седнале под црницата и отвориле тефтерите да гледаат кој платил арачот и кој не платил (10/305). **Едно утро**, пр.: Бре овде ќе се удрил гемијата, бре онде ќе пропаднит една цела недела што ја тера гемијата и едно утро приближила гемијата до една ада, ... (2/140). Едно утро го курдисало родено на пенџерето во одаята за сам да преди (3/41). **Една ноќ**, пр.: Барајќи **една ноќ**, чула еден глас од петел од една куќа и се приближила до куќата ... (2/27). **Поминало некое време** и се прочула цареа ќерка за родано по злакен и за дружите работи по сите царшиње, а најпоеќе за незината убаина што ја имала, ... (3/43). **Во старо време**, пр.: Во старо време имало еден касап во Стамбол, што продаал месо без кантар (8/123). Имало во старо време некој си старец што бил како светец на оваа земја (2/145). **Еднаш** пр.: Еднаш си преесапил, како да ет во Орицко поле и Струшко, чунки тамо имало езеро, да можи морето да ја донесла гемијата во езерото и тамо можи да се скрши и тој излегол (2/145). Одејќи по околните села од градо, му текнало еднаш за да оди во некоја висока планина, кај што работеле некој работници, за да продаи многу симиди (3/35).

Во изнесените примери временските определби не го конкретизираат времето на извршување на дејствата, туку напротив, на прв план ја потенцираат нивната временска неопределеност, а тоа се постигнува со неопределената заменка *некој* и бројот *еден*, употребен исто така како неопределена заменка.

6. Дејсиваша се прекажани и определени. Определеноста на дејствата произлегува од стилски потреби. За да се внесе определена драматика во прекажувањето и едновремено да му се приближи прекажуваниот настан на читателот/слушателот, се внесуваат информации за тоа кога се извршило дејството. Доколку станува збор за директно кажување, тогаш тие битно го менуваат значењето на формите. При прекажувањето лоцираноста на дејството по време има стилско значење. Но, сепак, се одлучивме да ги изделим овие случаи бидејќи и временските, односно лексичките опре-

делби се едни од средставата за изразување на минати дејства. Овде само ќе направиме еден мал преглед, со цел да се види инвентивноста на народниот творец при прекажувањето, односно градацијата при определувањето на времето, од неопределеност (за која стана збор во претходната точка), до определеност, за која сега ќе го изнесеме нашто мислење. Лексичките средства за изразување на временските односи може да претставуваат предмет на посебно проучување.

Временските определби може да укажат на моментот кога се извршило дејството (тогаш/тогај, на часо, па и приближно да го определат часот: кај пет и пол саатот, до кај десет саатот), како и на периодот (во тоа време, тамам во зорка, тамам се смрачи, во зората, утрото, утрото уште рано, утрото пред зора, во темни зори, во зората рано, ноќта, на права полноќ, на мрако, вечерта, на ден Пантелејмно, на ден Митроен, било бирната недела, во неделата, на деветти марта, во таа лута зима).

Примери во кои се определува моментот кога се извршило дејството во минатото: Тогај коњчето му рекло на момчето да прииди до коња и да го исчеша,... (2/259). Бидејќи било тогај разумно, момчето си рекло со умот да земи едно парченце од златото ... (2/237). Радоста од Силјана се свртела на преголема жал и плач и тогај дури се уверил оти штрк ќе си бидит и штрк ќе си умрит (2/149). Пусти Силјан тогај дури се сетил оти штрк ќе си бидит и штрк ќе си умрит (2/149). Пусти Силјан тогај дури се сетил оти штрк јест и можи син му да го удаи ... (2/150). Пак ја пратила да го праша, и тогај је рекло момчето да дојди сама цареа ќерка ... (3/41). На часо 'и измолзиле и го натерал царо прво момчето да се искапи, да после тој (2/263). На тоа викање од Дуња Ѓузели, ја чул еден змев од облаци ји на часо беше се сторил голем орел, та беше се пуштил со голема сила на Дуња Ѓузели и ја грабнал со ноктите, та ја преврлил на себе и летнал, ... (3/87). На часот син му од царот је клал леб и сол и откоа каснала неколку залази, го ватила за рака, ... (2/173-174). На часот на Силјана му текнало та слегол во двор и го зел џерданчето и го качил на куќа, та го скрил во сламата (2/153). Арно ама момчето не врлило со јаболкото на девојка, ами врла на лушпата од бабата и на часо

заповедал да си појди син му и да се расипи аузо, ... (2/171). Си седел татко една вечер под еден трем од една воденица во време кај пет и пол саатот и си пиел тутун (9/124). И докај десет саатот дошол во крајот од полето ... (2/142).

Примери во кои се укажува на периодот кога се извршило минатото дејство: Во тоа време децата од преку, преку дедој ни биле многу лоши: не се слушале таткој си и мајки си... (2/145). Во времето кое ја пресекла јаболкницата стоело тамо едно дете од една баба ... (2/175). Во тоа време момчето си помислило да је речит со некој маришет ... (3/39). Во тоа време дошла кај жената му и мајка му да му помага за кравите молзење (2/150). Во тоа време сите куќни луѓе биле по работа в поле, само Босилка била дома ... (2/152). Во тоа време му сторила лисицата со испарет да му клајт муурот на устата од ѓумчето (2/37). Во зората втасал чоекот да види стапицата (2/32). Во зората рано, дошла сирота лиса да си земит таксано бакшиш од мажот и (2/37). Во зората си отишол дома и мајка му бидејќи беше била станата да си работи пред вратата, го видела и го познала оти јет уплашен (9/94). Пошли у чумата тамам во темни зори (2/261). Размислувајќим овие зборои и други ноќта, Силјан уште во темни зори ја праштил в град и си ошол на еден ан, ... (2/139). Утрото уште од рано глаила еден чоек и ја пресекла од корен, ... (2/175). Утрото уште од пред зора го скрнала штркот и гусакот и тргнала да ојт на ацилак (2/8). Утрото се раскажало по светот, и секој одел да го видит (5/348). Утрото рано, штом се јавил стопанот на кокошките и лисицата беше сторила на умрена (2/28). Утрото рано си ошла бабата на работа, а син је на даскал, и затворила куќата (2/176). На права полноќ му станале чумата да 'и погубит и поглеала по весоите кај што беа тамо – И 'и сторила десетте браќа (2/256). На мрако 'и прибрала лиса до едно село при еден трњак да прележат ноќта (2/7). Вечерта, бидејќи темница во коњушницата било, го клало перото што беше го нашло на пато да му свети (2/261). Коа си дошла бабата вечерта, не се сетила за првпат оти му је суредена куќата (2/176). Вечерта прчко влегло во јаглерницата и почнало да гризи јаглење (2/15). ..., му отишол вечерта кај што бил кондисан син му од царо му се поклонил, му благодарил за доброто

што му го сторил (3/84). Вечерта, како што си вечерале дома, му текнало на Велка за штркот, како одел по бразда и како го удрил дедо му со останот (2/152). Му се вкачило момчето на коњчето, и одлетале кај чумата тамам во зорка (2/260). Тамам се смрачи, втасал татко му од некаде си и си влегол во колибата да си лежи (2/254). Сума луѓе измрзнале по патиштата таа пута зима што досега не била (8/205). На ден Панделејмон си летнале Аци Кљак-кљак и со ацијцата, со децата нивни и си отидоа во штрков виљает здрави и живи, ... (2/155). Си каниле некоја куќа сватои кај Божина и чекаа во неделата да му дојдат сватојте со зетот за да ја земат Босилка (2/154). Кога отишол на еден манастир, било бирната недела и вистина нашол јадење, пиење и спиење и ќеф терање (6/93). ... и на ден Митроен си дошле во Прилеп, ... (2/139). Откоа си поплакал Силјан на куќа на деветти марта за домашните, кога 'и гледал и не можел за со нив да зборува, на жалта згора си летнал од куќа и си ошол в поле ... (2/149).

3.3.1. Минатоста исто така може да се проучи и на синтаксичко поле, посебно во временските реченици. Во овој дел ќе изнесеме примери во кои главно се употребени временските сврзници *коѓа/коа* и *оѓкога/оѓкоа*, коишто се најбројни, и формите на перфектот. Пр.: Коа видело Велко оти стоел Силјан на тоа место, пошол да си го земи стапчето ... (2/150). Коа паднала сончоата сестра во бунаро, се сторила една риба златокрила (2/174). Кога 'и видел мачорот глувците во дупките, ватило слинки да му течат ... (2/12). Коа 'и чуло тие зборои момчето од коњчето, се разрадуало и го јавнало (2/254). Коа се ставило да ја ручаат рибата Еѓупката ишто живо не остваала ковче да се изгуби (2/175). Кога видела мајка му толкоа пари многу, го спојмела да го жени (3/40). Кога ја кренал орелот, спискала Дуња Гузели, се уверила и отишла да бара околу дрвото (3/88). И коа чула царицата, многу се оскрбила и плакала (2/281). Коа чул Никола гласот од мајстора си, рипнал од постела во несвес и си стегнал опинците на нозе ... (9/100). Коа дошло до негоото село, видело кај се тепаат два-тројцаселани ... (6/98). Коа го видел извалкан од калта во рацете и во алиштата, се застојал да види што праел, што се извалкал толку од кал (7/6). Коа чуле луѓето во пештерата

тие зборои, умреле да па оживеале од пусти страси (5/60). Коа разбрал царот оти толкуа дни 'и пасло момчето зајаците и то-кму биле, се уверил оти ќе 'и допасит до четириесет дни и ќе му ја земат ќерка му (5/116). Коа чул мезличот што пишувало, и зборо од царо, се позамислиле малце и почнале да си дава секој кому како му вакал умо (5/5).

Примери со сврзникот *ојќога/ојкоа*: Откоа видел Силјан оти не го веруат, почнал да му кажуат што му праел на татка си, ... (2/158). Откоа си оплеле гостите, му кажала царицата на царот за тоа нешто, и царот ја кандисуал да ја дайт ќерка си за некој царски син (2/240). Откоа јале и пиле, влегла царицата за да почеши гостите и да му речит добро дошле (2/239). Откоа се изнајале сите арно, убао од жаби, се дало заповед од ацијата и сите летнале и се извишиле наугоре дури до облаци (2/148). Откоа сториле ош-беш, го прашал аџемот чоекот, непознат ич нему, од каде је и кај ќе одит и што занает имат (7/75). Отко заспале сите, му променило весоите од браќа му по ќерките од чумата и му зело шамиите од ќерки е на чумата ... (2/256).

Дејствата што се презентирани во зависновременскиот дел од реченицата го определуваат дејството/дејствата во главниот дел, односно временски им претходат на главните дејства, и посредно, добиваме претстава за времето кога се извршило дејството во главниот дел од реченицата. Во примерите најчесто имаме презентирање на цела редица дејства со различни меѓуодноси, но определувањето со зависновременскиот дел се врши главно на првото, односно непосредното дејство што следува по тој дел.

Интересна е употребата на *едно* со значење на временскиот сврзник *и/што*, и неговата употреба е прилично застапена. *Едно* главно се користи од стилски потреби, да се динамизира и драматизира прекажувањето, да предизвика напнатост, изненадување и други експресивни впечатоци кај читателот. Дејството во зависниот дел со едно, му претходи на дејството во главната реченица, но најчесто е и испровоцирано од него. Пр.: Едно го видел песот волкот, и му се пуштил по него, та го здаволкал, и трештил волкот, та избегал (2/24). Едно ја виделе лиса, и спискал гусако „гра-гра“ по гуските за

да бегаат од лисицата (2/6). Едно го видела волкот кај што ја барал и ватила да криви и да јачи вака:... (2/25-26). Едно вјавнало, и коњчето летнало и веднаш дома се нашло (2/254). Едно ја видела таа позлаќена риба и е текнало оти девојката што ја турнала во бунарот је сторена риба позлаќена (2/174-175). Едно чуло гласот момчето, и се свртело да види кој го викат (3/38). Едно ји надушила свињата овците и му се пуштила да ји сотрит (3/91). Едно влегле во дворот и истрчала сите десет сестри да 'п пречекаат десетте браќа (2/255). Едно чула тропаница, и рипнала да види што е и што не е (2/261).

Како што кажавме, *едно* покрај темпорално, има и силно експресивно значење коешто најдобро ќе го видиме при споредба со следните примери: Штом му рекла алајката на момчето, и тоа отишло (3/42). - Едно му рекла алајката на момчето, и тоа отишло. - Впечатокот од вториот пример е посилен и подраматичен, во однос на првиот, којшто е стилски понеутрален, пообичен. По однос на темпоралноста, тие се еднакви, т.е. во зависновременскиот дел се изразува дејство што му претходи на дејството во главната реченица.

3.3.2. За мешањето на формите на минатото неопределено време со формите на минатите определени времиња, Б. Конески во својата Граматика истакнува: „Во стилот на народната прикаска имаме често мешање на формите од минатите определени и неопределени времиња, со кое се изменува наспоредно становиштето на раскажувачот спрема случката: ту ја предава како пред негови очи да се одвивала, ту пак преминува во обичниот тон на приказната, во прераскажување“⁷². Дека оваа појава е многу честа, можевме и ние да констатираме. При мешањето на формите не можевме да спроведеме некој посебен систем⁷³. Сепак, се одлучивме да укажеме на мешањето на формите на едно време (минатите определени времиња и историското сегашно време), и на случаите кога ова време се меша со форми на повеќе времиња.

a. Мешање на формите на перфектот со формите на едно време. Со формите на аористот: Вати лиса, та му ја изеде сета и си намачка сета глаа, та си отишла во гората (2/25-26).

⁷² в.с.301-302.

⁷³ Види во делот за минатото определено свршено време

Кога чу Велко зборот од мајка си, врли, со стапчето по него и го удри по глаа, та го ошумоглаи и не можел Силјан веднаш да си летни (2/150). Коа се научи царцкио син за јунастото негоо, отишол на укумот и му дал троа пари на главатио, та го измолзил да не го бесат и го испуштил судо (3/84). Со формите на имперфектот: На тоа згора момчето не дочекало таа да го викни како што го викаа понапре старата, дервишот и Арапот, ами само тоа је рекло: ... (3/39). ... ; зел едни црни броеници подолзи од него, та отишол в црква кај амбарот што забираа црковната пченица, и застанал спроти дупките од кај што излегуаа многу глувци, и ватил да се крсти ... (2/12). Трештил прчко дран-недодран да бега од пустата болештина, што го болеше, вид виделија ватил (2/16). Патуаа, патуаа неколку месеци и дошле до крај земја (3/85). Со формите на историското сегашно време: Кумче волче застанат пред дупката од лисицата, и је се пули на лиса; сакал да и влези за да ја ватит и да ја раскинит, туку пусто дупката била малка, да не можел да влезит (2/26). Стојќи еднаш на куќа, видел жената му кај молзи кравите и, од милос на убайните телиња, слегол во двор и отишол до телињата да 'и помилуа Гоа (2/150). Туку седи Силјан и се чуди на тоа што му кажуале (2/145). Го натерал си ромајо анцијата да му дайт еден запис оти остава толкуа торби со ал'тани, и толкуа со карагрошеи, да му 'и чуа (5/120).

6. Мешање на формите на перфектот со форми на повеќе времиња. Пр.: Едно го видела Дуња Гузели оти снеможе орело, беше ји текнало оти ји извајил јајцата од гулабот и се израдуала и го помолила орело да ја симни од плавнина и бара лек за него дека не можи:... (3/92). Откоа се научи мажот оти жената му тоа зло за добро беше го сторила, голема мака беше му паднало и од тој ден како беше се закарале со жената си, дење-ноќе ич раат не беа живеале, големи кавги и гурултии си праеле за злото што го напраила жената (2/38). Трга да одит чоекот на суд, оди, оди, и на патот еве ти еден 'рт крастав кај си седел под еден трн и се чешпал од крастата што ја имал (2/34). Оди по бразда, чини и збира Силјан црви и бидејќи многу чекореше, дошол близу зад татка си (2/151).

Мешањето на времињата, всушност, има стилски карактер. Народниот раскажувач кога сака да му го приближи

настанот на читателот, па дури и да се соживее со него, како и тој да е сведок на истиот, но и кога се презентира порано соопштени дејства, ги меша формите на минатите определени времиња со формите на минатото неопределено време. Со мешањето на формите се збогатува мелодиката на текстот, се прави подинамичен и се постигнува одредена драматика.

3.4. Форми на минатото неопределено свршено време од несвршени глаголи

3.4.1. Блаже Конески во својата Граматика истакнува дека „формите за свршено време од несвршени глаголи поретко се среќаваат, исто како и кај минатото определено време“⁷⁴. Овие форми може да се сртнат главно во постарите текстови, како и во народното творештво. Со нив се изразуваат свршени дејства, односно „дејството се обгрнува целосно“⁷⁵. Пр.: Голем страм му паднало на татка му и се налутил, та рипнал и го бил (5/24). – Доколку во овој пример перфектните форми ги замениме со формите на минатото определено свршено време, ќе ја добијеме следната ситуација: Голем страм му падна на татка му и се налути, та рипна и го изби. – Можеме да констатираме дека се работи за целосно извршен дејство, односно дека означува свршеност. Исто ситуација имаме и во следните примери: Кoa сe пиле (се напиле), се зачудиле на убајината што ја видоа во сета вечера што јадеа и што пиеја (5/77). Откоа беа довршиле муабетот, си легнале и си спале (заспале) (2/147). Кога се најде во тие сараи царо, се чудил (се зачудил) и многу се устремил дека немал тој таков сарај (2/270). ... и бидејќи му бил многу верен, та го молил (замолил) да го има мукает детето и куќата, дури да си дојди тој од војска (3/82). Го молил (замолил) зета си Смиле, та ти бил дрвар баеѓи време (10/306). Сите тие зборои момчето ‘и клало во умо и вечерта не спало (не заспало) близу до полноќ (2/256). ..., а Еѓупката ја завиткал во една смолосана и катраносана ругузина, та ја палил (запалил) и жива ја изгорел... (2/177).

⁷⁴ Конески Б., в.с. 290-291.

⁷⁵ в.с. 290-291.

Од овие примери, во коишто е извршена замена на формите, можеме да констатираме дека се работи за дејства што се целосно опфатени и свршени.

3.4.2. Свршеноста на дејствата посебно се истакнува со повторување на глаголската форма. Пр.: Работило, што работило у мајстора си момчето уште некоја година и посакало да излези од мајстора си (3/40). Одила, одила и пак огладнела и се сака да се најади, ... (2/8). Одил, одил, одил и туку беше втасал кај сонцето една квечерина (2/172). Шетал и се чудил царот, шетал и се чудил, дури умо му кајдисал (2/270). Лежал, што лежал и едно време се испраи, та пак ја погледал поблиizu до неа, ја видел оти била зографдисана (3/83). Целата ноќ што мислел и думал за кај бил и сега каде е во таа пустелија, кај што петел не пеал и куче не лајало (2/140). Бре се мачил, бре се трудил и никако не могол да и донеси на едно да бијат саатите (5/40). Трчал, одил отишол на некоја висока планина, чунки му се гледала како залепена за небото, арно ама кое се качил на врвот од планината, небото му се видело уште повисоко (6/196). Думала, кројала како да стори, и беше скројала еден маривет (2/8).

Со повторувањето на глаголските форми, всушност се истакнува продолжителноста на дејството.

Од анализираниот материјал, можеме да констатираме дека перфектот главно е употребен за прекажување. Во употребата за директно кажување со него се исказува дејство од аспект на МС, односно дејството е претставено како состојба или факт, и притоа не побудува претстава за моментот на неговото извршување. Перфектот иако исказува неопределени дејства, во употребата за директно кажување може да биде и определен, односно придружен од прилози и прилошки изрази коишто го конкретизираат дејството на временската оска. Исто така, со формите на ова време се врши констатација на дејството што се случило во минатото, се употребува за изразување на претполагани дејства, севременски, а кога е во релативниот дел од прашањата, со него се актуализира дејство што се извршило во минатото.

Бројот на примерите во кои перфектот е употребен за директно кажување е многу помал од примерите во кои со

него се прекажува. Во употребата за прекажување, перфектот главно презентира неопределени дејства, но презентира и определени. Неопределеноста се констатира од отсуството на прилошки средства, но и од нивното присуство (по некој ден, еднаш). Определеноста на дејствата, пак, исто така се врши со прилошки средства коишто го лоцираат дејството на временската оска, како и во временските реченици (со соодветните сврзници), т.е. посредно, преку извршување на едно дејство се укажува на друго дејство што се извршило во миналото.

Мешањето на формите на миналите определени времиња и на миналото неопределено време е мошне застапено и претставува главно обележје на овие текстови.

Појавата на формите на миналото неопределено свршено време од несвршени глаголи, укажува на една постара јазична итуација. Формите може да се јават поединечно, но и се повторуваат при што укажуваат на времетраењето на дејството и го зголемуваат неговиот интензитет.

4. ПРЕДМИНАТО ВРЕМЕ (ПЛУСКВАМПЕРФЕКТ)

4.1. Кон дефиницијата на предминатото време

Во Граматиката на македонскиот литературниот јазик, Б. Конески предминатото време го дефинира како време со кое „се означува дејство што станало пред некое друго минало дејство“⁷⁶. Според него „Во своето право значење предминатото време изразува директно кажување, а не прекажаност“⁷⁷. Што се однесува до употребата на ова време, Б. Конески истакнува: „Иако во нашите современи текстови може добро да се проследи ова време токму во неговото предминато значење, во живиот говор веќе доста се расколебува таа негова употреба. Ние можеме да посочиме и од јазикот на народните приказни, особено кај М. Цепенков, ред случаи кога тоа се

⁷⁶ Конески Б., Граматика на македонскиот литературен јазик, Скопје 1966, с.303.

⁷⁷ в.с.306.

јавува само како извесна стилска разновисност спрема минатото неопределено време, па може да означува дејство што фактички станало по некое друго минато дејство”⁷⁸.

И М. Стевановиќ⁷⁹, за употребата на предминатото време во српскохрватскиот јазик, вели дека ова време исчезнува. Според него, предминатото време е време со кое се означува дејство (состојба) кое се извршило (многу ретко се вршело) во минатото пред нешто друго, што е означено со некое исто така претеритално време, или пак тоа се подразбира од целата јазична ситуација. М. Стевановиќ истакнува дека според некои граматичари на српскохрватскиот јазик предминатото време понекогаш се употребува и за дејства што се вршеле напоредно со тоа време, па и по тоа време.

И во науката за бугарскиот јазик предминатото време се определува како време кое означува дејство што се извршило пред определен минат момент. Андрејчин и Маслов укажуваат на резултативното значење што може да го има ова време, а за Маслов⁸⁰ тоа е основен елемент во значењето на предминатото време.

В. Станков⁸¹ смета дека предминатото време означува дејство, извршено пред определен минат ориентационен момент. Важна особина на предминатото време, според него, е неговите форми да изразуваат дејства без врска со конкретното време на извршување т.е. како нелокализирани во времето. Нелокализираноста на дејствата е и причина тие да имаат резултативно значење.

⁷⁸ В.С. 305.

⁷⁹ Стевановић М., Савремени српскохрватски језик II, Београд 1974, с.665 („Плускавамперфекат је глаголско време којим се означава радња (бивање или стање) која се извршила (а врло ретко вршила) у прошлости пре чега другог, што је означено неким такоге претериталним временом, или се пак то подразумева из целе јазичне ситуације“).

⁸⁰ Маслов Ю.с., Глаголъный вид в современном болгарском литературном языке, кн. Вопросы грамматики болг. Лит. языка, Москва 1959, с.191.

⁸¹ Станков В., Българските глаголни времена, София 1969, с.245.

4.2. Основно значење и употреба на предминатото време

Формите на предминатото време изразуваат дејства што се извршиле пред некои други минати дејства, и тоа како директни, а не прекажани. Во нашите текстови оваа употреба на предминатото време е релативно малку застапена. Секако, тоа е резултат на карактерот на материјалот во кој најзастапено е прекажувањето. Пр.: Откоа се поиспрашавме за здравје и за пријатели, Коне Поп Спир. (ков) му кажа за збирки-те што бев 'и донесол (10/338). – Во овој пример формите на предминатото време се во релација со формите на аористот, односно формата на предминатото време искажува дејство што му претходи на дејството што е определено, свршено и е изразено со форма на аористот. Ваква ситуација имаме и во следните примери: Две добрини веќе видов, на трудот што бев се трудил, сега желанието ми беше да видам и чиновничество и како да ми рече Госпо, сполај му: ... (10/344). Приказни, обичаи, песни, преданија за места и др. сума бев напишал и набрго си 'и погледнуав и си 'и препевав (10/330). Во таа година беше се јавила големата сипаница во Ќичеа и во виљетот кически, та му дојде аббер на татка од еден пријател да оди тамо (10/318). Си се сторија цар и царица и пак си освоија сите богаста, што беше му 'и зел царо насила (2/264). И така пустата мрза што беше го ватила чоекот на тугина го донесе, и гладен, и жеден, и со парталаи алишта, полни со вошки (8/205). Кога 'и виде браќа си, сите беа спечалиле кој овци, кој кози, кој крави, кој волои, кој коњи и кобили (2/254). На тоа згора беа се собрале сите глувци и стаори на голем собор, та сторија еден мезлич дали да излезат од дупките надвор, да си појадат малку пченица и да му даат на ацијата проштење, али да си седат (2/13-14).

Од горенаведените примери можеме да констатирааме дека дејствата изразени со личноглаголските форми на предминатото време се сопоставуваат со други минати дејства изразени со формите на минатото определено свршено време. Плусквамперфектните дејства на временската оска им претходат на аористните. Всушност, овде дејствата се директно кажани, а не прекажани. „Со прекажувањето имено не се

сврзува потребата за разликување на предминатоста од минатоста воопшто⁸².

Случаите кога формите на предминатото време изразуваат прекажаност, ќе ги разгледаме во следната точка.

4.3. Друга употреба на формите на предминатото време

Под друга употреба на предминатото време подразбираме употреба што излегува од рамките на основната употреба на неговите форми, т.е. кога искажува дејства што не претходат на други минати дејства и што не се директно кажани. Таква употреба е кога се искажуваат дејства што следуваат по некои други дејства изразени со формите на минатите времиња. Така, всушност се работи за искажување на последователни дејства. Формите на предминатото време може да искажуваат последователни дејства на следните начини: (1) да следуваат по формите на аористот, (2) да следуваат по формите на перфектот и (3) последователно да се редат форми на плусквамперфектот.

a. Примери во кои формите на предминатото време следуваат по формите на минатото определно свршено време: Кога му ја виде Божин ногата, на чудо беше станал тој и сите селани (2/160). Би свадба, доби, и времето беше приближало да си одат штркојте и тамо беше си влегол за вечерта да преноќева (2/140). – Во овие примери по аористната форма последува само една форма на предминатото време. Но, има случаи кога раскажувањето продолжува со формите на предминатото време, па по една или повеќе аористни форми, што изразуваат последователни дејства, да следат повеќе форми на предминатото време, коишто исто така искажуваат последователни дејства. Пр.: Тоа рече Божин и замавна со остано на штркот, та беше го удрил по десната нога и од силното удирање беше му ја скршил писката од десната нога (2/152). Кога виде коњчето оти и уздата беше ја зело момчето, баagi беше се уплашило (2/260) (со првата плусквамперфект форма се изразува претходност, а со втората дејство што му следува на аористното). Откоа виде пупунчето оти се најде 'ртот,

⁸² Б. Конески, Граматика... с. 486.

беше си легнало и беше си дошло кај ’ртот, та беше го зел и беше го однесол кај кума лиса(2/21). Откоа ’и праша кума лиса, беше си казале алот пред неа, како пред некој праведен кадија, и беа ја помолиле таа, како што е право, да му ја дели пченицата,...(2/11). Кога ’и чу тие зборови неканетио гостин од домаќинот, со набрекнато да му „и вели, свитка опашката в газ и брго беше си отишол и уште еднаш не беше обмирисал тамо да појди и ручек да сакат (6/92). Откоа се научи мажот оти жената му тоа зло за добро беше го сторила, голема мака беше му паднало и од тој ден како беше се закарале со жената си, дење-ноќе ич раат не беа живееле, . . . (2/38). Кога беше видел мажот тоа зло што беше сторил без да го знаит, тој на чудо беше останал и укруп беше му паднало на срце, оти зло за добро да вратит на лисицата што му избави животта негоа(2/38). Беше ми дошол љубовникот и мажот ми, не знам што беше го дунпал гаолот, та се врати од дуќан по нешто зер да зеит(6/46). Ех, што арен татко ти имаше, неколку пати вака беше ме ватил в стапица и сестра ми, ... (2/33).

Од примериве може да се види дека предметното време го губи своето право значење, односно служи за искајување на последователни дејства, а во последниот пример (в. 2/33), со помош на прилошкиот исказ (неколку пати), може да изрази и повторливо дејство.

6. Примери во кои формите на предметното време следуваат по формите на минатото неопределено време. Во најголем дел од случаите, овие форми исказуваат дејства што фактички се извршиле по дејствата исказани со формите на перфектот, и едновремено представуваат негова стилска разновидност. Пр.: Шетајќи по планиње, нашле на едно место една колиба праена и беа преесапиле за во таа колиба да седи татко му (2/254). Со голема радос мажот ја пречекал лисицата и без да знаи оти је во вреќата кучката, ја одврзal вреќата за да му „и дaint кокошките за гуша, та на часот беше ја удаила(2/37-38). Се одвил од вратот од чоекот и влегол во гумчето, ама само глаата надвор беше је останал (2/36). На часо ја престигнал кобилата и со голем јуриш се пуштил по облаци и беше го привтасал (2/285). Откоа се извишиле од облаци, беа му се пуштале за кон кај нас да си идат (2/148). Едно

ја пресекол буката и туку беше се истуриле парчиња од алтан(2/237). Станале да бегаат востаниците и ватиле еден воќњак (овошка) метерис, та сума луѓе од потерата беа истепале (10/309). Го кренала оттука плачејќим и го однесила на една раскrsница, та беше го закопала (2/17). Кога 'и чул татко ми тие зборои од Аци Стојана, веднап беше му се залепил(2/309).

Предминатото време на минатото неопределено време му се приближува и по однос на прекажувањето, односно се јавува како негова стилска разновидност. Во изнесените примери перфектот е во неговата употреба за прекажување, што значи дека и предминатото време ја презема оваа употреба.

В. Примери во кои се исказуваат последователни дејства само со формите на предминатото време. Пр.: Откоа беа го остале умо и к'сметот момчесто, никако не беа се здружиле двата за да се видат и да си проговорат помеѓу себе нешто за момчето (2/236). Видуајќи синој му тоа нешто, на часо беа се стрчале кај Петка и беа го ватиле (2/254). Опашката од лициската беше ја зело пунччето и беше си ја сошило на глаа (2/22). Воденичарот беше си напраил една тава каша и беше ја оставил да му останит (2/25-26). Една мечка беше изела едно магаре, и беше је се запрела во грлото една коска (2/38). Едно беше ји извайл јајцата од гулабо, и беше се поболил орело (3/92). На тие мајсторски лаги од двата лажои, беше му кандисал домаќинот и беше ја дал ќерка си за едно слепо и грбао момче, во најсиромашката куќа (6/194). Егупката беше го запрела и беше му велела да не оит на планина оти ет студено многу тамо, да да не изземнат (6/111). Арно ама нигде не беше ја нашле, чунки чоек беше му украл и в град беше си ја однесол (5/154). Едно беа се содружиле сите тројца, беа си стегнале опинците, беа си зеле по една торба тутун и беа пошли во еден манастир (6/154). И едно утро беше се спремило и беше си зело: родано, тепсијата, квачката и урката, та беше отишло во царцкио град за да ја излажи цареа ќерка и да ја земи за невеста, ако је кабил (3/40). Уште со мнозина чорбации што беше се стрелил, на сите беше му се валел за џигеро што беше му го купил (5/16). Едно седнување момчето во одајата и беше си отворило алтаните и беше напраило едни стребрени и по злакени нал'ни, чудесни, дури сами да одат (5/168). За пакос,

во тие зборои беше је потерал кокошката некој петел и беше прелетала у богатио (5/296). Секој беше си однесол по една погача цела и ненакршена; сите беше 'и клале стреде в куќа една на друга, та беше се напраила една мала копица (6/112). Во една пуста земја беа се заселиле еден Влав и еден Егуптин и беа си напраиле нивје, ливаѓе, лозја едночудо (7/58).

Формата на предминатото време може да се употреби и во случај кога нема сопоставување со форми од друго минато дејство: Ете лиса што беше ти напраила на гропчето од бумбарчето (2/17). – Всушност, ова дејство се сооднесува кон МС, т.е. е исказано како резултативно дејство. И со ова значење предминатото време му се приближува на минатото неопределено време.

Што се однесува до парадигмата на ова време, можеме да посочиме една појава којашто исто така укажува на него-вото расколебување и сведување на стилска разновидност на минатото неопределено време. Б. Конески вели дека „се стигнало во живиот говор дотаму што да може во сите лица да дојде од помошниот глагол формата беше со формите од неопределено време на глаголот што се менува: беше сум дошле, беше си дошол, беше дошол, беше сме дошле, беше сте дошле, беше дошле“⁸³. Всушност, интересно е да се истакне дека во третото лице множина паралелно се јавуваат двете форми (беше дошле и беа дошле), и нив ги сретнавме во ист пример: Откоа 'и праша кума лиса, беше си кажале алот пред неа, како пред некој праведен кадија, и беа ја помолиле таа, како што е прао, да му ја дели пченицата, ... (2/11). – Формата беше ја сретнавме и во следните примери: ... и силно сонце беше ји болсало царев син и војската, та дури очите беше му се зеле, арно ама Дуња Гузели пак беше се покрила, и сите беа станале просто, ... (3/93-94). ... и туку беше се поткачиле сите да се бијат, и да се тераат по таја пуста планина (2/155). ; овде-онде, туку едно утро беше го виделе царцио син со војската кај се починуваат до еден извор (3/93). Арно ама нигде не беше ја нашле, чунки чоск беше му украл ... (5/154). Едно ја пресекол буката и туку беше се истуриле парчиња од алтан (2/237). ... голема мака беше му паднало и од тој ден како беше

⁸³ Конески Б., Граматика на македонскиот литературен јазик, Скопје 1966, с. 485

се закарале, со жената си, дење-ноќе ич раат не беа живеале, ... (2/38). Кога 'и видоа домашните, на големо чудо беше станале (2/160)...; сите беше 'и клале стреде в куќа една на друга, ... (6/112).

5. МИНАТО-ИДНО ВРЕМЕ

Минатото-идно време спаѓа во системот на идните времиња. Според Б. Конески „со ова време се означува минато дејство што се одредува како идно од гледна точка на некој друг минат момент, бидејќи последува“⁸⁴. Разгледувањето на ова време во рамките на темпоралните форми на глаголот е обусловено од ова значење.

Р. Усикова ова време го става во рамките на определените времиња и притоа вели: „действия, предстоящие по отношенија к определенному прошедшему моменту, пред ются временной формой будущего в прошедшем“⁸⁵. Исто така, таа укажува и на модалното значење на ова време: „Модальное значение долженствования особенно важно для семантики будущего в прошедшем: если действие должно было совершится после прошедшего момента, о котором идет речь, то это еще не означает, что оно совершилось в действительности, и либо не известно, состоялся ли это совершение, либо даже известно, что действие, предстоящее по отношению к ориентационному прошедшему моменту, так и не было реализовано“.

Р. Усикова го третира минатото-идно време од темпорален и од модален аспект, но и посебно ја изделува хабитуално-итеративната употреба на формите на ова време.

Х. Лант формите на минатото-идно време ги разгледува во релација со формите на идното време: „Thus ke + imper-

⁸⁴ Конески Б., Граматика на македонскиот литературен јазик, Скопје 1966, с.309-210.

⁸⁵ Усикова Р., К вопросу о системе модальных и темпоральных форм глагола в македонском языке, Прилози В, 1-2, Одделение за општествени науки, МАНУ, с.103-104.

fect represents the future as viewed from a moment prior to the moment of utterance, ana habitual action in past time, or the result of a past sondition whose fulfillment is believed possible”⁸⁶.

Според З. Голомб: „Formy typu ќе одев//ќе сум одел pełną przede wszystkim funkcję conditionalu, t.j. wyrazają proces nie-rzeszywisty uwarunkowany czasowo nie nacechowany, przy czym w funkcji tej częściej występuje wariant peirwszy niż drugi. Funkcja kondycjonalna jest w zasadzie niezależna od kontekstu, tzn. moze się pojawić w zdaniu głównym izolowanym odnoszącym się do każdego czasu: w takich bowiem warunkach formy typu ќе одев//ќе сум odel zawsze są interpretowane kondycjonalne wywołując u słuchacza na zasadzie ąkonotacji semantycznej, ramowe (puste) przedstawienie warunku, który unimożliwia zaistnienie procesu wyrażonego przez interesującą nas formę.

Dwie pozostałe funkcje są wyraźnie wtórne (w sensie strukturalnym, synchronicznym), przy czym druga, czasowa funkcja futurum praeteriti ewentualnie potentialu (przypuszczenia) w przeszłości łączy się z pierwszą: wyraża bowiem to, co miało lub mogło nastąpić bez dodatkowej jednak cechy uwarunkowania⁸⁷. Trzecia funkcja, iteratiwno-habitualna dla przeszłości, jest również ograniczona do ram opowiadania wypadków minionych i występuje przeważnie w formach deriwowanych od czasowników dokonanych. Odróżnienie jej od dwóch poprzednich w wypadku orzeczenia zdania głównego możliwe jest najczęściej dzięki odólnemu kontekstowi semantycznemu naczelowanemu stylistycznie takimi wyrażeniami, jak obidno, mnogu pati, sekogaš i.t.p. czy imaše obidaj, adet itp. w sąsiednim zdaniu współrzednym. Od funkcji futurum praeteriti różnić się może też tym, że jest dopuszczalna w pozycji orzeczenia „wpowadzającego”⁸⁸.

Модалното значение на минатото-идно време според З. Голомб е и основното значение на ова време, па затоа и го сместува во системот на модалните форми.

Во науката за бугарскиот јазик и по ова време постои

⁸⁶ Lunt H., Grammar of the Macedonian Literary language, Скопје 1952, с.88-89.

⁸⁷ Gołąb Z., Conditionalis typu bałkańskiego w językach południowosłowiańskich ze szczególnym uwzględnieniem macedońskiego, Wrocław 1964.

⁸⁸ О.с.

подвоеност. Некои граматичари⁸⁹ сметаат дека конструкцијата ќе + имперфектна форма изразува време, а други⁹⁰ начин. Оваа подвоеност произлегува од фактот што со ова време главно се изразуваат хипотетички и ирелани дејства. Граматичарите што се залагаат за тезата дека оваа конструкција изразува време, сметаат дека модалните значења (хипотетичност и иреалност) произлегуваат од темпоралното значење.

Според В. Станков, „Бъдеше време в миналото означава действие, което е бъдешто (предстоящо) спрямо определен минал момент“⁹¹. Тој ја застапува тезата дека конструкциите ќе + имперфектна форма изразуваат време, а не начин.

Како што веќе кажавме, минатото-идно време од темпорален аспект, изразува минато дејство што од гледна точка на некој друг минат момент е идно. Пр.: Ноќта жената ќе раѓаше и ме пушти да ја викам една баба од комшиите, ... (6/214). Извайл тој ќечето и јавнал коњо, та отишол в планина кај што ќе одеа баџанаците и си напраил една колиба од шума, та се курдисал тамо да ‘и чека (2/276). Попо не му го продааше, чунки знаеше оти пари не ќе земеше и неќеше трн да ни клаи во селото (10/289).

Што се однесува до реализацијата на дејството, Б. Конески истакнува: „бидејќи се работи за минато, ние можеме да ја констатираме неизвршеноста на намераваното дејство. Со тоа се сврзуваат асоцијации за условите при кои дејството можело да стане, односно поради кои не станало, па било да е тоа јасно кажано, најјасно преку условни реченици, или пак само се насетува“⁹².

Б. Конески во својата Граматика како вторични значења на ова време ги истакнува: изразувањето на намеравани дејства, изразувањето на претпоставка (како корелат

⁸⁹ Андейчин Л., Основна българска граматика, с.311; Стоянов Ст., Граматика на българския книжовен език, Фонетика и морфология, София 1964, с. 371-372.

⁹⁰ Beaulieu L., Grammaire de la langue bulgare, Paris 1933, G. Weigand Bulgarsche Grammatik, Leipzig 1907.

⁹¹ Станков В., Българските глаголни времена, София 1969, с.151.

⁹² Конески Б., в.с. 310-312.

на идното време), односно изразување на обусловени дејства (иреални и хипотетички). Пр.: Ако да беше имало некој чоек од мајка роден, што да ми стореше добро, никој пат немав да му го забораам, да ми даше некој две илјади грошеви, ќе се сторев царев зет, да после за двете илјади четири ќе му вратев без тек лакрдија (5/137). И тие не оти 'и имам, ами со мамеле ќе 'и кренев (10/260). Се дават, али се дават, за чудо големо ќе се искинеса како некој бесни пши (7/60). Ако бев јас рекол за да ја земам, еден Господ знаи како ќе ми речеше и што ќе ми напраеше (3/40). Туку ти што бараш сега да се враќаш од дома, тамам кога ќе вечераше? (2/244). – Погледај, кучкана една, ќе го испредушеше сиромашкио штрк, што си е еднак! (2/151). Не знаев, пријателе ... оти да знаев, ќе те прашав и коа ќе ти кажев, оти за лек ја скинав, ти сам ќе ми скинеше, не една, ами две (2/281). – Еди побратиме јазовче, јас да имав ум, сама ќе се куртуисав кога се ватив а не да барам од тебе ум и да се куртуисам (2/30). Дали ќе видите вечерва некој сон оти јас се избаив од улаото море што ќе ме удаеше? (2/141). – Така беше, така, Силјане, вистина штркот што беше сам летоска на куќава, ќе го испредушеше Лиса (2/159). Отпрвин требаше цигерите да му 'и изеиш, после удињето, а пак најпосле коските ќе му 'и гризеше и мезе ќе си праене (2/38). Што грев ќе стореше и на душа ќе ме земеше (6/49). – Оф, мори жено! Оф, мори душко! Што ќе те земев на душа, ќе те отепав! (6/49). Мaska најдов, ферман ќе и пеам: со клоците забите ќе ми истераше (2/26).

Од примерите можеме да констатираме дека се работи за намеравани дејства. Дали дејствата се реализирале или не, може да се утврди од точката на гледање, односно, „имаме случај да се мешаат гледната точка на раскажувачот и онаа на лицето чии се зборовите“⁹³. Во најголем дел од примерите, формите на минатото-идно време се во главниот дел од реченицата, а во зависниот дел е презентирано дејството што не е извршено и тоа како услов кој треба да се задоволи за да се реализира дејството во главниот дел. Односот меѓу овие дејства е темпорален. Бидејќи се работи за раскажување, односот е свртен кон минат момент. Во секој случај, читателот

⁹³ Конески Б., в.с. 310, 312.

е свесен, т.е. тој е информиран дали дејствата се остварени или не.

За разлика од оваа употреба на минатото-идно време за искажување на намеравани или обусловени дејства, итеративно-хабитуалната употреба, која е истакната скоро од сите научници, е многу честа, и тоа од причини кои ги наведува Б. Конески во својата Граматика: „Можеме слободно да речеме дека употребата на минатото-идно време за означување на повторливост и обусловени дејства е далеку почеста отколку неговата употреба за чисто временски сопоставени дејства во минатото. Тоа е и сосем разбираливо, бидејќи чиста последователност најчесто се изразува со другите минати времиња“⁹⁴.

За оваа употреба К. Конески истакнува: „Според нашиот материјал, итеративно-хабитуалната употреба на минатото-идно време, за дејство во минатото, е необично честа во раскажувачкиот стил (и во уметничката литература и во народната проза) ... Минато-идно време во итеративно-хабитуалната употреба доаѓа во различни типови реченици, а тоа значење се открива од контекстот“⁹⁵.

И во нашиот материјал е забележлива употребата на минатото-идно време за искажување на повторливи и вообичени дејства. Пр.: Многу приказни и други работи сум ги збирал од помеѓу народот така: сопрво јас ќе му прикажев нешто од тоа што ми требаше, и така ќе 'и потсетев, та ќе почнеа да кажуаат секој кој што знаи (9/140). Овие двајца уставашии, кога ќе се појавеше потреба, се собираа заедно и решаваа за своите еснафи, па за другите еснафи, некои мачни прашања што не можеа да ги решат нивните уставашии (10/18). Ex, што арен татко ти имаше, неколку пати вака беше ме ватил в стапица и сестра ми, ами од големата милос што имаше на нас, тиќи ќе не отпуштеше откоа ќе ни помилуаше со рака преку глаа и ќе ни речеше:... (2/33). Сите синои и ќерки 'и пуштил со ред стариот да го пасат прчка и за сите прчко навечер, кога ќе го донесеа дома, се ќе гризеше јаглење (2/15). Од тие и други зборои јас толку што се насрчлив што дење-ноќ

⁹⁴ Конески Б., в.с. 312.

⁹⁵ Конески К., Глаголските конструкции со ќе во македонскиот јазик (докторска дисертација), Копје 1979, с. 280.

е само тоа мислам и тоа слушам од луѓе, кај што зборуваме за некој работи. Штом ќе чуев некоја пословица од некој чоек, на часот ќе ја запишев (10/325). Ќе не викнеше пред него даскалот и ќе не курдисаше на коленици да ја речиме матимата (10/315). Кое ќе го видеше некој болен за прв пат, едно ќе си дојдеше дома и ќе го прашавме за болниот како е, али ќе стани, али ќе умри. За чудо големо како што ќе ни кажеше, – така ќе излезеше (10/310). Кога ќе му даете некому шербет за да го сурдиса, али да го клава некого во пот, ако е настинат, тамо ќе седеше како бабите што седат при некоја тешка жена кое да раѓа,... (10/311). Марија беше се сетила и беше клала една диска за пари да збира. Секој што ќе појдеше, ќе поработеше и на одење ќе си подареше (7/174). Сопрво ќе влезеше баба Стојна и најпосле таа ќе излезеше од црква. Цела година што одела баба Стојна црква и Бога молела (6/26). Една млада невеста не умеела леб да месит. Секое месење ќе го призатуткаше и ќе го испечеше, Господ да го умножит, како кал (6/40). За Велигден или за Божиќ, ќе удреше клепалото многу рано и ќе појдевме в црква (10/328). Секое одење на Пазар, Силјан, уште не слезен од коњ, прао ќе појдеше кај лебарниците и ќе земеше еден топол сомун ас екмек и ќе си купеше таналва, таа ќе јадеше (2/137). Од голема севда кназо што имал ќерка му од царот, во брзо време беше се научил да плети кошници илјада пати порано од Египтино и секоја кошница што ќе ја напраеше, со голема цена ја продаваше (5/37). Отишол еднаш на жничење, се наредил со аргатите да жниет и сите аргати терат ред, сите ќе истераа на другиот крај и ќе седнеа до него да го чекаат (2/241).

Како што може да се забележи од изнесените примери, доминира минатото-идно време од свршени глаголи. К. Конески истакнува дека: „минато-идно време од несвршени глаголи во оваа функција се среќава во многу ограничен број примери“, а потоа констатира: „ваквиот однос се објаснува и со фактот што за означување на итеративно-хабитуално дејство во минатото кај глаголите од несвршен вид обична е употребата на формите на минатото определено несвршено време. Поради тоа и нема ограничување за паралелна употреба на минатото-идно време од свршени глаголи и минатото опре-

делено несвршено време во еднакво, итеративно-хабитуално значење⁹⁶. Оваа констатација може да се потврди и во нашиот материјал. Од 26 примери со итеративно-хабитуална употреба само во три се наоѓаат формите на минатото-идно време од несвршени глаголи. Пр.: Сите синои и ќерки 'и пуштил со ред стариот да го пасат прчка и за сите прчко навечер, кога ќр го донесоа дома, се ќе гризеше јаглење (2/15). Кој чоек поминуаше, се ќе се вратеше и ќе му ја пееше плочата, та ќе ја ватеше ортомата и ќе ја тргаше, велејќи како што пишуаше на неа (5/285). По рака ќе му се валеше да го тела или на една нога да седи и друго што ќе му текнеше – тоа ќе му речеше, или ќе му речеше и ќе му го стореше (10/315).

Од досега изнесеново, можеме да констатираме дека минатото-идно време во својата итеративно-хабитуална употреба се користи за изразување на минати дејства, и тоа за дејстава што се повторувале во минатото или што се вршеле вообичаено. Исто така, дејствата се исказани како директни т.нр. определени и осведочени. Освен тоа, и при употребата на формите на ова време имаме мешање на становиштето на раскажувачот т.е. час се прикажува како прекажувач на настаните или пак како нивен сведок (в.пр. 5/37, 2/241).

6. ИДНО ПРЕКАЖАНО ВРЕМЕ

Конструкциите *ќе + сум + имперфектина л-форма* го презентираат идното прекажано време во македонскиот јазик. Б. Конески истакнува: „со ова време се прекажуваат дејства што му одговараат како на идно време така и на минато-идно време“⁹⁷. Според него, ова време служи за прекажување на идни и минато-идни дејства, повторливи, обусловени дејства, а се користи и со модално значење.

⁹⁶ В.С. 287-288.

⁹⁷ Конески Б., Граматика на македонскиот литературен јазик, Скопје 1966, 2,313.

Р. Усикова⁹⁸ конструкциите *ќе + сум + имајерфектина* -форма на модален план ги опонира со идното и со минато-идното време. При тоа, таа смета дека идното и минатото-идно време се „свидетелски“, а формите од типот на идното прекажано време се „несвидетелски“ модално - темпорални форми.

К. Конески констатира дека „со определбата „прекажано“ време се укажува на функцијата на прекажувањето на идни дејства во идноста или во минатоста, а со определбата „несвидетелска“ форма се укажува на „недостоверноста“ и „ненабљудаемоста“ како две нејзини главни обележја во рамките на кои се изразува и прекажувачката функција“⁹⁹. Исто така, според него „многу е честа употребата на идно прекажано време (Зл.едн. и мн.) наспрема минатото-идно во хабитуално-итеративно значење. При тоа, што се однесува до синтаксичките и контекстуалните услови во кои доаѓа формата за прекажување, се покажува полно соодветство со употребата на минатото-идно време“¹⁰⁰.

Важна е и констатацијата на Б. Конески во која истакнува дека: „Со партикулата *ќе* се образува во нашиот современ јазик идно, минато-идно и идно прекажано време (*ќе* носи - *ќе* носеше - *ќе* носел и сл.). Тоа е, значи, еден развиен систем од форми што имаат и еднакви основни значења. Покрај значењето на идност, тие често се употребуваат со повторливо значење, а во условни реченици ја ограничуваат употребата на стариот кондиционал“¹⁰¹.

За илустрација, ќе наведеме неколку примери во кои со формите на идното прекажано време се прекажуваат идни и минато-идни дејства. Пр.: Дошло време, *ќе* оеле на туѓина, чунки во градот кај што живееле немало работа (5/44). Џарот

⁹⁸ Усикова Р., К вопросу о системе модальных и темпоральных форм глагола в македонском языке, Прилози В, 1-2, Одделение за општествени науки, МАНУ.

⁹⁹ Конески К., Глаголските конструкции со *ЌЕ* во македонскиот јазик (докторска дисертација), Копје 1979, с.328. (Конески ги цитира термините на Усикова, земени од претходната статија)

¹⁰⁰ в.с. 346.

¹⁰¹ Конески Б., Историја на македонскиот јазик, Скопје 1967, т.199, с.204.

гледал од сарајот на која девојка ќе фрлел син му со златното јаболко и таа да му ја земи за невеста (2/171). Го грабнал и тој за јак и туку го судат и го мачат, а пак тој што му 'и сака дрвата и моли го да го простат, и утрото од рано ќе си одел и не ќе шетал во нивниот град (5/183). Тука било и симициичето, за сеир да гледа и му се пофалило на царцките синои оти тој је го познал нишпано на царската ќерка и тој ќе излегол пред царот за да му кажи (3/44). Арно ама најмногу ќе седеле еден месец и бегај да бегаме праеле, од пустиниот страв на дервишот (9/150).

Во горенаведените примери, всушност, се прекажуваат идното и минатото-идното дејство во нивните основни значења.

Идното прекажано време се карактеризира и со хабитуално-итеративна употреба. Пр.: Секој чоек што ќе поминел покрај Патот ќе го пожалал и ќе посегнал со рака да го изваваат од калта (6/170). Секое ручање од мажот је на Мара, вечераше се ќе загнасел од лебот, али од манџата, чунки ќе најдел нешто гнасно (6/41). Се што пари ќе спечалил, се алт'ни ќе ји направил и во ќупот ќе ји клаел (6/17). Кое ќе излезел да оди на с. Коњари, да венча или да крсти, ќе се слушало ... (10/303). Кој питач ќе му посакал леб, бельата ќе си ја најдел од таинцијата. Ќе го карал, ќе го колнел, ќе го туркал. И мнозина 'и тепал од питачите (5/157). Сиромав бидејќи бил мајсторот, манџата негоа му била кога ручал или вечерал – праз. Ќе купел две глајци праз и ќе 'и пресечел по наполу, та ь му 'и даал откај опашките на калфите, а откај братките ќе си 'и јадел тој (6/129). Прикажуваат стари оти на врвот од планината имало едно јаболко од злато што се глеало кое ќе огреело сонцето од сите страни, дури и од Солун (7/165). Во старо време имало адет во едно царство, откоја ќе осталел чоек многу и не ќе можел веќе да работи, да го однесат на една планина за тамо да умри од глад (5/30). Некој пат ќе одел на Пазар, тики ако му се најдеа поечко пари, два-три дни не си идел ни во најсилната работа дома (2/137).

Со идно прекажано време се прекажуваат и намерувани дејства: Сопрво беше напраил еден крс на едно дрво од некое сую дрвце за да го познаат местото, чунки ќе одел како внатре во адата ... (2/141). Најпосле, беше му кажал некој чоек да оди кај сонцето и тамо ќе најдел девојка, според како што

сакал (2/172). Тој ум бил да се напраи кротка пред чоека коа ќе дојдел да ја вади од стапицата, и да се гала – како што се гала некое куче (2/29). Коа го видела цареа ќерка него, многу се израдуала, чунки ќе му ја даело урката (3/45). Момчето му велело оти ќе праело чекрк сам да преди (3/41). Едни ја сакале со арно, а други со лопшо, што му се фалеле ако не му ја дaint на фиљан цар, ќе отоврел џенг со татка је на девојката (3/43).

Прекажување на обусловени дејства: Зашто ако има стари што да седат крај огниште не ќе ја остаале да си се печит крај огнот и ќе ја тепале со машата и со кацијата (7/20). – Царот не гледа на сиромав и на богат ... ами тој си го дал зборот по цела држаа негоа и целата земја, за кое момче ќе ја погоди што нишан има ќерка му, нему ќе му ја даел (3/44). При се што некеле да ја даваат без Силјана, арно ама откаж зето не чекале и друго чаре не бидуало: или ќе му ја даеле или ќе ја остаеле (2/153-154). И тогај некал јазоец до влези, арно ама го кондисала со големи клетви, ако се вати во стапицата, таа ќе му даела од стоте умои што имала и ќе се пуштел од стапицата (2/29). Овде да го втаса, онде, и тукуречи ќе го втасала, ако не беше таму близу синарот од чумата, до кај што повелела (2/257). Си прошетал нивјето негои, си прошетал куќата и најпосле летнал и отишол дури на манастир на Богородица на Трескаец, та застанал на кубето од црквата и многу је се молил на Богородица за да му помогнит да појди на штрков виљает и пак да си дојди и чоек да се сторит, да три години ќе служел на манастирот (2/154-155).

Формите на идното прекажано време често пати се мешаат со формите на идното време. Ова мешање, пред се, е стилски обусловено, т.е. со него се постигнува психолошко пренесување во времето кога се одвивало дејството. Пр.: со тоа натпишување што му натпишуал бакалот на муштеријте, коа ќе се преслагуале за да му плаќаат, се ќе се караат дека му натпишуал (4/363). Не само ноќе се плашеа луѓето, ами и денje коа ќе поминел чоек, тики и ќе се плаши и ше се стрелушки, гледајќи во воденицата (9/82). Коа ќе застанело на снагата од чоека ако го ватиш со рака, веднаш ќе те клукни, ако не го ватиш, па ќе те клукнит, чунки штом ќе се стоплело, и ќе го клукнело (7/72). Штом ќе го чујат луѓето сипакот оти пеит

така и ќе чекаат снег, и зависитна ќе заврнело. А пак истиот сипак во пролет ќе пеело за југо да дувнит, и завистина, штом ќе познаел сипако оти југо ќе дувнел, ќе вател да пеит: ... (7/19). За колку време ќе лежи во дупката, ќе се ранела со шмукањето со уста својте прсти од рацете и од нозете, со тоа живеала да дури да се оправи времето и да излези понадвор да си бара јадење (7/19).

Прекажувањето, кое воопшто доминира во овие текстови, наоѓа свој израз и при употребата на идно прекажано време. Со ова време се прекажуваат идни и минато-идни дејствиа, и тоа, во нивната основна употреба, т.е. кога се презентира нивниот временски редослед, исто така кога предаваат повторливи, обусловени и намеравани дејствиа.

Покрај формите на минатото неопределено време, иако ретко, со партикулатата ќе може да се сртнат и формите на предминатото време. Меѓу нив не постои смисловна разлика, туку само стилска. Пр.: Татко му од момчето ќе беше излетал од радос, за дека му го валеле момчето (5/289).

Б. ИСКАЖУВАЊЕ НА МИНАТОСТ СО СУМ И ИМАМ КОНСТРУКЦИИ

СУМ и ИМАМ конструкциите претставуваат состав од помошните глаголи *сум* и *имам* и глаголската придавка. Според Б. Конески резултативното значење е основно значење на сум конструкциите и нив ги разгледува во делот за глаголската придавка во својата Граматика¹⁰². За нив, тој го употребува терминот „конструкции со *сум* - *н/и* партицип“¹⁰³.

За разлика од СУМ конструкциите, Б. Конески ИМАМ конструкциите посебно ги изделува и ги нарекува „форми сложени со има, нема“¹⁰⁴. „Со помошниот глагол ИМА, НЕМА многу поизразито за нашето современо чув-

¹⁰² Конески Б., Граматика ..., с. 274-282.

¹⁰³ Конески Б., Историја на македонскиот јазик, Скопје, 1967, с. 202.

¹⁰⁴ Конески, Б., Граматика ... с.316.

ство се утврдува еден момент на соопштувањето или на некој минат или иден момент, – до кој се сведува извршеноста на едно дејство или претпоставка за неговото извршување^{“105”}.

Овие конструкции предизвикале интерес кај голем број научници (З. Голомб, Р. Усикова, В. Фридман, З. Тополинска и др.)¹⁰⁶. З. Голомб се изјаснува за „нов перфект т.н. резултативен од типот ИМАМ НАПРАВЕНО и СУМ ДОЈДЕН, значи со помошниот глагол имам (кај преодните глаголи) или сум (кај непреодните глаголи) и пасивниот по форма партицип“^{“107”}. Покрај овие термини, во магистерскиот труд на С. Велковска, набележана е цела низа термини за овие конструкции („1. глаголски конструкции, 2. сложени форми, 3. конструкции за исказување на минатост, 4. нов перфект, 5. новомакедонски тип на перфект. 6. перфектум резултативум, 7. конструкции со сум, 8. состави од глаголот сум и глаголска придавка, 9. нов словенски перфект, итн.“)¹⁰⁸.

И Р. Усикова овие конструкции ги поврзува со перфектот. Според неа¹⁰⁹, меѓу СУМ и *л*-формата и СУМ конструкциите нема разлика, т.е. тие паралелно се употребуваат и изразуваат идентични значења. Основно значење на овие конструкции е изразување на резултатот од извршено дејство. Моментот на актуелноста на резултатот е означен со СУМ, а ова значење му е својствено и на перфектот.

С. Велковска¹¹⁰ главно изделува две значења на СУМ конструкциите: (1) резултатив (од преодни и непреодни глаголи) и (2) пасив на состојба (од преодни глаголи). „Резултатот е форма што ја означува состојбата на предметот како резултат од претходно дејство. Стативот само соопштува за

¹⁰⁵ Конески Б., Граматика ..., с.317.

¹⁰⁶ В. во приложената литература.

¹⁰⁷ Голомб З., Македонски јазик IX, 1958, кн. 1-2, с.3.

¹⁰⁸ Велковска С., Глаголските конструкции од типот *сум дојден и имам дојден* во текстовите на Марко К. Цепенков (магистерска работа), Скопје 1985, с.6-7.

¹⁰⁹ Усикова Р., Значения и употребления причастий в македонском литературном языке, Балканское языкознание, Москва 1973, с.273.

¹¹⁰ Велковска С., в.с. 57.

состојба на предметот, а резултативот истовремено и за состојба и за претходно дејство во чиј резултат се јавила таа состојба“¹¹¹.

По исцрпната анализа, Велковска во своите заклучоци наведува дека: „9. Сум и имам-конструкциите развиле посебни форми за прекажаност, 10. Сум и имам-конструкциите можат да го заменуваат ‘класичниот’ перфект само во неговото основно значење, т.е. временски нефиксирало дејство извршено во инатото до моментот на соопштување“¹¹².

Од досега кажаново, можеме да констатираме дека овие конструкции исто так служат за исказување на минати дејства, но од аспект на резултативноста. Тоа значи дека минатото дејство се презентира во МС како резултат, состојба т.е. не се следи процесот на неговото извршување, туку неговиот резултат. Токму затоа, глаголската придавка главно се образува од свршени глаголи.

1. СУМ-КОНСТРУКЦИИ

Сум-конструкциите, како средство за исказување на минати дејства, развиле форми за изразување на дејства што се извршиле во минатото, како и форми за нивно прекажување.

Сегашната форма од помошниот глагол СУМ и глаголската придавка, не изразува сегашно дејство, туку минато. Дејството изразено со оваа конструкција е актуелно во МС, т.е. претставен е резултатот (состојба) добиен од дејството што се извршило во минатото.

СУМ + глаголска придавка. Пр.: – Ејди, синко Силјане, – му рекле старите – ние сме дојдени в овашев о село Коњари уштен е беше роден ти (2/144). Сами ние сме дојдени пријателе, во вечнава мака, сами, чунки бевме безверници (4/50). – Аман, брате, ти се молам, немој да го устрелаш еленчето, оти тој ми е мене брате, ние сме избегани од лутината на татка, што не наклевети мајка ни (2/192). – Ете сега, честити царе, лели ми даде изим да си кажам како се дојдени камењето у мене (3/126). – Ха, еве овде сет влезени не пазвенци – рекол едниот на другио – ај да му влезиме и да *и* ватиме, та да му сечиме

¹¹¹ Велковска С., в.с. 63.

¹¹² Велковска С., в.с. С.161.

глайте на оваа мака што ни дадоа (5/60). – Се печи чедо, се печи ин е лепешка, ами је завиткана околу врато ... (2/90). Не само тие гореказани нешта ни открил Госпо, пријатели мој, ами ни открил и од најмалкио црвен црв, што је закопан во црната земја, под нозете наши (9/39).

Да се обидеме да ги замениме овие форми со формите на минатото неопределно време: Голем ќеф имал син му од царо на таа јаболкница, чунки гранките од јаболкницата му влегуале во пенџерето кое ќе дувнеше ветерот, а проклетата Еѓупка беше се сетила оти таа јет никната (никнала) на позлаќената јаболкница (2/75). – Во МС може да се констатира резултатот од дејството што се извршило во минатото, и тоа како неопределено на временската оска. Од приведениов пример може да констатираме дека разликата меѓу сум-конструкциите и *їерфектиот* се состои во следново: Сум-конструкцијата не упатува исклучиво кон резултатот од дејството, а перфектната форма (никнала) не потсетува на самото дејство.

С. Велковска истакнува дека „Сум-конструкциите со значење на резултат од извршено дејство во минатото, неодредено кога, а чијшто резултат е релевантен за сегашниот момент можеме да ги наречеме резултативно-перфектни конструкции“¹¹³.

Горенаведените примери се во резултативното значење на овие конструкции. Тие, освен резултатив, изразуваат и пасив на состојба. Пр.: – Така е, бре 'рту, така, туку слушај јас па што ќе ти речам – рекол смокот: јас од чоек сум затворен в ѓумче и вrlen в река да лежам многу години, и пак на чоек ќе се вратам, ... (2/35). Ево јас тоа од мене го познав, чунки сум истеран од стопана ми, без да се смили на ојава лоша краста што ми ја дал Господ (2/35).

БЕВ + глаголска придавка. Предминатото време свое изразно средство напшло во имперфектната форма од помошниот глагол сум – бев и глаголска придавка. Значи, со оваа конструкција се предава дејство што се извршило пред некое друго минато дејство, поточно, неговиот резултат. Пр.: 'и од-

¹¹³ Велковска С., в.с.69.

врзало момчето од кај што беа врзани и 'и пушти да си одат кај што сакаат (2/286-287). Едно излегло момчето од кај што беше скриено и му дошло кај ато, го наглаило и си го повел по себе (2/263). Си наполни Силјан едно шиште од чоечката вода и си го врзал за гуша, та си се сторил штрк и си летна заедно со Аци-Кљак, та допол кај што беа збрани сите штркoi (2/148). По некој saat излегла сончеа сестра од кај што беше скриена и ватила да сурдува куката (2/176). Откоа избегале селаните, слегол Итроман Пејо од буката кај што беше скриен, го изел лебот што беа го оставиле селаните, ... (6/202). Откоа се донесе сичко, зеде една терезија бојлеро и се што беше ставено го трга и секое башка башка го запиша на една книга (5/28-29). Се вратиле кај што беа заклани, и го натера свети Петра да му 'и настамени глаите (7/61).

При замена на овие конструкции со формите на предминатото време, ќе забележиме дека тие наполно се согласуваат, т.е. изразуваат еднакви значења. Пр.: Се вратиле кај што беа заклани (беа ги заклале), и го натера свети Петра да му 'и настамени глаите. – Со овие конструкции, всушност, се истакнува резултатот од дејството што се извршило пред некое друго минато дејство (се вратиле). С. Велковска, пак, оваа конструкција ги нарекува „результативно-предмината конструкција“¹¹⁴.

Предминатото време се јавува како стилска разновидност на минатото неопределено време. Ова време изразено со овие конструкции исто така може да искажува последователни дејства. Пр.: Ами пак сите беа облечени со копорани, шајакот беше му се скинал, тики гајтаните беше му останале по работите – толку здрави беам у биле (6/104). (првото дејство е изразено со бев + глаголска придавка, а останатите со формите на предминатото време). Севда голема беше ватила, мерак дури бев сторен, за како да се видиме избавени од гркоманите што беа не зауздале со грчки узди (10/327).

Резултат од дејство извршено во минатото пред некое друго минато дејство се изразува и со имперфектната форма беше и формите на минатото неопределно време + глаголска придавка. Пр.: Еден ден беше биле скриени во едни трње печеснаесет души, и тераеќи си еден Каравлав два вола

¹¹⁴ Велковска С., в.с.71.

по пат, далеку од нив колку пол саат ... (10/308). Почнале да вечераат и, бидејќи вечеран беше бил од лебот што го имаше, непара му се јадеше, такуѓере и домаќинот, бидејќи веќе бил пијан и тој непара вечерал, само жената јадела (6/202). Во тоа време имало некој Слуџар Тодор што го викале и тој накрепнал сите јабанции (најпоеќе Македонци) против бојарите, со еден лажлив ферман, ѓоа од Русија беше му бил даен (10/308).

И оваа конструкција се заменува со формите на предминатото време. Доколку во првиот пример ги замениме формите (беше биле скриени – беше се скриле), ќе забележиме дека се утврдува резултатот од дејството што се извршило пред друго минато дејство. Л-формата пак не упатува на едно друго значење, т.е. дека всушност се работи за прекажаност. Кај овие форми забележлива е една појава. Тоа е појавата на беше за сите лица. Релативно малата застапеност на овие конструкции, како и изразувањето на прекажаност (при која доминира третото лице, единина и множина), во нашиот експертиран материјал не сретнавме потврди за целата парадигма. Формата беше застапена во третото лице множина, може да се забележи во горенаведените примери.

СУМ БИЛ + глаголска придавка. Како што претходно кажавме, сум-конструкциите развиле посебни форми за прекажување, а тоа е помошниот глагол сум во перфект и глаголската придавка. Пр.: и кажала алајката на царицата оти бавчанијата бил скриен, и царицата пошла кај царо, та се оплакала за него оти да се крие и да е виде мршата (5/49). Попо бидејќи скриен бил во некој шумки, чул зборои и си дошол, ... (3/91). Ватила да каплат и со прсти в грло да пикат, ѓоа коската да ја вати што му била в грло запрена (2/9). Кога се напраила старата црква, дабот бил уште понапред тамо до-раснат, чунки самата света Богоројца била дојдена на дабот и застаната во едно мало иконче (7/180). Слегол од амбарчето Силјан долу и тргнал за дома да си влези, чунки рано било и малку времето расипано (2/156). По малку време се приготвila свадба да праат за Босилка, чунки одамна била свршена (2/153-154).

СУМ-конструкциите главно се јавуваат како разновидност на значењата што ги имаат минатото неопределено

и предминатото време. Како нивна основна карактеристика можеме да го истакнеме резултативното значење, односно го предаваат резултатот од дејствата што се извршиле во минатото. Исто така, тие се употребуваат за предавање на директно кажани и прекажани дејства.

2. ИМА-КОНСТРУКЦИИ

Како и за конструкциите со помошниот глагол СУМ и глаголска придавка, така и за конструкциите со помошниот глагол ИМА, НЕМА и глаголска придавка е битно што предаваат резултат, состојба добиена од дејство што се извршило во минатото. Б. Конески истакнува дека „имам дојдено“ значи дека дејството е извршено воопшто во минатото до моментов на соопштување, имав дојдено значи дека дејството се извршило до еден одреден момент во минатото,... Со времињата во кои влегува л-форма од помошниот глагол се предава прекажано дејство¹¹⁵ ... „Помошниот глагол ги определува сите граматички категории што се среќаваат во сложените времиња и во можниот начин, а самиот глагол иде со својата придавка во среден род, која овде се сведува до чиста ознака на глаголското дејство и воопшто не се изменува“¹¹⁶.

ИМАМ + глаголска придавка. Пр.: Отсега и да се женам, гајле не берам – си рекол сам со себе – чунки сите итрошкиње женци и имам в тевтер исписани и од тоа не ќе можи жената ми пред мене да мрдат (6/20). При се што имам описано одбашка за гробиштата Крклари, арно ама овде му је местото, тики ќе прикажам како се прикажуат од стари (7/125). До таа црква имало во старо време источник од вода лекоитга, напраен од делкани камење и на мамењето имат крстои праени (7/222). Море, домаќине, море братко, остав се од ова севда веќе, доста ти се оние песни и приказни што и имаш пишани (10/334).

Од дефиницијата на Б. Конески за структурата на оваа конструкција произлегува дека глаголот иде со својата придавка во среден род. Во гореизнесените примери можеме да забележиме дека во народниот јазик, покрај присуство-

¹¹⁵ Конески Б., Граматика..., с. 305.

¹¹⁶ Конески Б., Граматика ..., с. 317.

то на оваа форма (в. пр. 7/125), многу често се забележува множинската форма на оваа придавка. Всушност, во овие примери таа се согласува со соодносната именка.

Во горенаведените примери е застапено сегашното време на помошниот глагол и глаголска придавка. Со оваа конструкција се предава резултатот од дејство што се извршило во минатото без да се сврзува со некој определен момент. При замена на конструкцијата со формите на перфектот, се добива следнава ситуација: Море, домаќине, море братко, остана се од оваа севда веќе, доста ти се оние песни и приказни што си ги напишал (10/334). За разлика од перфектот (види с. 68), што во одредени свои употреби допушта присуство на временски определби, ИМА-конструкциите тоа не го допуштаат, т.е. изразуваат главно временски неопределни дејства.

ИМАВ + глаголска придавка. Пр.: Ако не беше ми *и* пратил К.Ш. приказните да *и* видев, и да беше ми пратил само писмо, да ми сака нешто од собраните народни работи што *и* имав запишани, макер и Силјана Штрко, ќеш да му *и* пратам,... (10/332). Уште од овој кумуш немаше обесено на барјако, да отсега вамо белким ќе се покајам (6/50).

Овие форми всушност, иако ретко се среќаваат, им одговараат на значењето на предминатото време, или како што веќе истакна Б. Конески, се изразува дејство до еден одреден момент во минатото.

СУМ ИМАЛ + глаголска придавка. Со овие конструкции главно се искажуваат прекажани дејства. За разлика од има и глаголска придавка и имав и глаголска придавка, оваа конструкција е многу позастапена, а тоа е заради карактерот на експериментираниот материјал. Пр.: Крал Тόљо тогај бил опколен од секаде, арно ама калето што го имал на тумбата го имал направено со еден маришет за да мислат Турците оти е железо (7/121). Шетајќи од дуќан до дуќан, прашал мене-тебе и погодил еден царцки чоек, та тој му наоѓал една работа при царо да биде сез на еден улав коњ што го имал царо затворен во еден ар (2/258). Во тоа место беше се направил еден бој и многу луѓе имало истепани и изостасни по планината, па поради мршите беа се собрале орли да јадат мршите (2/155).

Кај што бил Крсто Ристов врлен, нафрлано имало ѓубре од целио град – со камили да креваш (4/35). И за вистина, беше го сетиле и на царот беше му кажале оти мајазата била дупната кај што стоело азнатото и баеги пари имало дигнато (5/347).

Освен множинската форма од глаголската придавка во примерот 2/155 (имало истепани и изостаени), исклучок претставува и примерот 2/258 (имал затворен) во кој глаголската придавка е во машки род. И со овој пример се согледува согласеноста на придавката со соодносната именка.

Како што веќе кажавме за СУМ-конструквиите, можеме да кажеме и за ИМА-конструкциите, т.е. дека и тие се едно од изразните средства со кои се презентира сферата на минатоста.

В. ИСКАЖУВАЊЕ НА МИНАТОСТ СО НЕЛИЧНИ ГЛАГОЛСКИ ФОРМИ

И неличните глаголски форми, глаголскиот прилог и глаголската именка, се носители на темопрални значења. Нивниот временски план се открива со помош на трансформација со лични глаголски форми. Пр.: Одејќи по пато момчето, видело на патот една коњска плоча, сета од бесценет камен, ... (2/257). – Додека одело момчето по пато, видело една коњска плоча, сета од бесценет камен, ... – Со неличната глаолска форма се исказжува дејство што се вршло во минатото и при тоа таа воспоставува временска релација со дејството изразено со лична глаголска форма (едновременост, претходност и последователност). Пр.: Тргнување со острата коса, и му 'и пререзала глаите на ќерки си како некој крастаци:... (2/256). – Кога тргнала со острата коса, и му 'и пререзала глаите на ќерки си како некој крастаци:... – И во овој пример можеме да констатираме временска релација, т.е. неличната глаголска форма исто така исказжува дејство што се случило во минатото.

Од овие причини се одлучивме да ги опфатиме и

неличните глаголски форми како средства со кои се исказува минатост.

1. Исказување на минатост со глаголски прилог

Во својата Граматика, Б. Конески истакнува „дека глаголскиот прилог покажува дејство што се врши едновремено со дејството изразено со личната глаголска форма во реченицата, и дека двете дејства се сврзуваат со еден подмет“¹¹⁷. Покрај ова значење, глаголскиот прилог се јавува и со значење на преходност, т.е. изразува дејство што му претходи на дејството изразено со лична глаголска форма. Во нашиот материјал, од вкупно 61 анализиран примет, може да го констатираме следново: глаголскиот прилог се јавува со значење на едновремено вршени дејства во 43 примера, а во 18 изразува престходност, т.е. дејството изразено со глаголски прилог е извршено пред дејството изразено со лична глаголска форма.

1.1. Примери во кои е презентирано едновремено вршење на дејства изразени во глаголско-прилошка конструкција и предикатна реченица. Пр.: Гледајќи низ чаршијата по дуќаните свет што купува кому што му требало, (момчето) се преесапило и тоа да ватит неколку дуќани и да накалит таквие стоки за да бидит тргоец (2/238). – Додека гледало (гледаше) низ чаршијата... , се преесапило (се преесапи) и тоа да ватит неколку дуќани... – Од примеров што го трансформирајме можеме да констатираме дека глаголскиот прилог се заменува со глагол од несвршен вид, за разлика од глаголот во предикативната реченица која е од свршен вид. Всушност, ова значи дека дејствата изразени на овој начин само во еден момент од временската линија се современи, т.е. немаме целиосна едновременост. Слична ситуација имаме и во следните примери: Стојќи (додека стоел/стоеше) еднаш на куќа, видел жената му кај молзи кравите ... (2/150). Одејќи (додека одел) низ планината, дошол да врви низ еден темен дол и глув, ... (3/35). Јадејќи (додека јаделе), застанале пред еќимот и пред философот да се пулат како на јабанции (5/41). Идејќи (додека идел) дома, поминал покрај сараите од царцкио арем, ...

¹¹⁷ Конески Б., Граматика ..., с.282.

(5/115). Гледајќи (додека гледал) во браздите, видел кај мрдат од земјата од црвените црвја (2.151). Врвејќи (додека врвел) низ долот, разгледал на секаде за да види пак некој од тие што го подарија - не видел (3/38). Одејќи (додека оделе) по тој пат, излегле во царцкио град, дошло дури во царцкио град и тамо веќе беше го допродало сето злато, ... (2/238). Врвејќи (додека врвеле) на едно место, нашле една стара жена кај ора о два коња (2/255). Поминувајќи (додска поминувало) крај едно село, видело еден мртоец кај го носат на гробишта ... (6/97).

Карактеристично за гореизнесените примери е и тоа што во нив субјектот не е површински изразен, но тој сепак е идентичен за дејствата изразени во глаголскоприлошката конструкција и предикатната реченица.

По однос на субјектот ги изделивме следниве случаи:
 (а) субјектот е идентичен за двете дејства, и притоа, може да биде: (1) површински да не е изразен (види ги претходните примери), (2) во сооднос со глаголскиот прилог, т.е. е сместен во глаголскоприлошката конструкција и (3) во сооднос со глаголот од предикатската реченица; и (б) присуство на различни субјекти.

а. Бидејќи ги изнесовме случаите кога субјектот не е површински изразен, тука ќе ги претставиме случаите кога тој се сооднесува со: (1) глаголскиот прилог и (2) со глаголот од предикатската реченица.

(1) Субјектот е во глаголскоприлошката конструкција:
 Слушајќи ежо викотниците од животинките, дошол кај нив со полна пола камење (7/16). Одејќи едно дете на даскал, се запрело до еден точач да го гледа сеир како точно едно секирче (8/260). Одејќи по пато момчето, видело на пато една коњца плоча, сета од бесценет камен, ... (2/257). Одејќи до негде чоеко, му текнало да посигни по дисаги, ... (5/10). Талкајќим умот и к’сметот по ќеот нивни, се погодиле еднаш да се стретат:... (2/236-237). Велејќи така во себеси старио, станал и го викнал внука си ... (5/351). Така велејќи стопано ја настапи раката од стапицата и ја изведе лисицата, .. (2/28). Мислејќи си така момчето, си тргнало за дома да си иди ... (3/40). Одејќи чоекот низ планина, нашол еден чоек отепан, исечен од арамии ... (5/305).

(2) Субјектот е во предикатската реченица: и клало во умо момчето тије зборои и, одејќи си по пато, си ји прогоарало тие зборои и, ... (6/97).

6. Само во еден пример сретнавме неидентични субјекти: Одејќи околу трло, го дogleдала кучка Лиса ... (2/151). – Одејќи (Силјан) околу трло, го дogleдала кучка Лиса ...

1.2. Примери во кои дејството од глаголскоприлошката конструкција му претходи на дејството од предикатската реченица. Од вкупно 18 примери, само во еден пример субјектот не е површински изразен: Го сожалил и се прибрај до него да го види што му је; видуајќи го царски син, (чоекот) му се помолил да го качи на коњо, ... (5/255). – При трансформација на соодветните форми би се добило: откако го виде царски син, (чоекот) му се помоли да го качи на коњо, ... (Во овој пример глаголскиот прилог се сооднесува со глагол од свршен вид, т.е. дејството е целосно завешено пред настапување на дејството изразено со глаголот на предикатската реченица).

По однос на субјектот, и при презентирањето на дејства, изразени во глаголскоприлошката конструкција, што им претходат на дејствата во предикатската реченица ги изделивме следните случаи: (а) субјектот е во глаголскоприлошката конструкција, (б) субјектот е во предикатската реченица и (в) дејствата ги вршат различни субјекти.

(а) Примери во кои субјектот е во глаголскоприлошката конструкција: Видуајќи (откако го виделе) синој му тоа нешто, на часо беа се стрчале кај Петка ... (2/254). Слушајќи (откако ги слушнала) Дуња Ѓузели тие зборои од орело, го заверуала ... (3/88). Јадејќи (откако ја изел) царот од рибата, од што му се сладило, зел едно остро ковче да си треби забите ... (2/175).

(б) Примери во кои субјектот е во предикатската реченица: Размислувајќим (откако размислил) овие зборои и други ноќта, Силјан уште во темни зори ја праштил в град ... (2/139). Видуајќим (откако ја видело) ја косата, момчето слегло од коњ и си ја зело (2/258). Така велејќи (откако така рекол), си отишол Патенталија откај таа планина (3/90).

(в) Примери во кои дејствата ги вршат различни субјекти: Дојдуајќи тој абер на царо, сакал-нејќел, почнал (други-

от цар) да се погодуа со војската и од дома (3/82). Така велејќи свињата, се грабнале да се борат (3/91). Одејќи си (момчето), се задал еден силен облак со дож ... (5/22). Одејќи симициичето тамо, (симициичето) и Арапо) се здраоживиле ... (3/38).

Во народната проза, со сложените реченични конструкции, составени од глаголски прилог како носител на реченична информација и предикатска реченица, најчесто се презентираат делумно едновремени дејствија, т.е. тие само во еден временски отсек се реализираат едновремено, но и дејствија што им претходат на дејствијата од предикатската реченица. Во првиот случај, при трансформација, а во вториот, со глаоли од свршен вид.

По однос на субјектот, бројот на случаите кога тој е заеднички за двете дејствија, е поголем, од случаите кога се јавуваат два субјекта. Во поголем број случаи субјектот не е површински изразен, а доколку е изразен, тогаш е сместен во глаголкоприлошката конструкција, што не ги исклучува и случаите кога е во предикатската реченица.

Во нашиот материјал, пред сè, со глаголскиот прилог се кондензираат реченични информации за минати и прекажани дејствија. Всушност, при трансформација со соодносните личноглаголски форми на присутните времиња во предикатската реченица, може да се констатира дека глаголскиот прилог најчесто се сооднесува со формите на минатото неопределено време.

2. Искажување на минатост со глаголска именка

Б. Конески во својата Граматика во врска со значењето на глаголската именка вели дека „во нашиот народен јазик обично глаголската именка побудува претстава за одвивањето на едно дејство“¹¹⁸. Понатаму, тој дообјаснува дека „глаголската именка пројавува ред особености глаголски, тоа што чини да ја изделуваме како глаголска именка меѓу сите други именки изведени по инаков начин од глаголите. На тоа глаголско во неа се должи несомнено и многу честата употреба на глаголската именка во нашиот народен јазик, во сос-

¹¹⁸ Конески Б., Граматика ... , с.282.

тави каде што се јавува како еден вид „замена“ за подредени реченици со лична глаголска форма ... Глаголската именка го изразува вака згуснато, поекспресивно дејството отколку што би можело да се предаде со лична глаголска форма“¹¹⁹.

Б. Конески се изјаснува и за супстантивизација¹²⁰ на глаголската именка: „можат да се посочат и случаи кога од одбележување на процес се стигнало до одбележување на предмет“¹²¹... „имаме вакво оттргнување од глаголскиот процес и кај именки што значат апстрактен поим“¹²². На ова оттргнување или апстрахирање од глаголскиот процес кај глаголската именка ќе укажеме со неколку примери: За јадење си носам леб и сол (5/325). Ден, два, три и поеќе ќе го чуваат така, без јадење и без пиење (7/172).

За нас е интересно да согледаме дали оваа форма е носител на темпорално значење.

Глаголската именка е единствен предмет на проучување на магистерската тема на Илија Чашуле. Тој ја разгледува како кондезатор на реченична предикација при номинализација, како и нејзината супстантивизација. Притоа, тој истакнува дека „Кога врши кондензација на темпорално значење, номинализираната форма може да укажува на антериорност, симултаност или на постериорност на другиот дел од секвенцата, на другиот, корелативниот (соодносниот) предикат“¹²³.

Од табелата¹²⁴ што Чашуле ја приложува во својот труд, може да се види дека во најголем број случаи (180) дејствата изразени со глаголска именка едновремено се вршат со дејствата изразени со лични глаголски форми, а во 29 примера таа укажува на последователност на дејството изразено

¹¹⁹ в.с. 284-285.

¹²⁰ Slovník Slovanske lingvistické Teminologie, s.307, Academia Praha 1977 (transformation of one part of speech into another as a result of a reinterpretation of the content of the word – супстантивизација е трансформација на реинтерпретација на содржина на зборот)

¹²¹ Конески Б., Граматика .., с. 56.

¹²² Конески Б., Граматика .., с. 56.

¹²³ Чашуле И.

¹²⁴ Чашуле И.

со соодносна лична глаголска форма. Чашуле¹²⁵ во текстовите на Цепенков не сретнал ниеден пример во кој глаголската именка би укажувала на претходност на дејството изразено со лична глаголска форма по однос на дејството што таа го изразува.

Глаголската именка во нашиот материјал најчесто е во состави со личните глаголски форми на минатите времиња. При нејзината замена со лична глаголска форма може да се забележи дека и соодветствува форма од минатите глаголски времиња, односно може да изразува едновремено дејство или пак последователно, во релација со дејството изразено со лична глаголска форма. За разлика од глаголскиот прилог, кој како носител на реченична информација не може да презентира дејства од сегашноста и идноста, глаголската именка во експресивни изрази („Ама трчање“) или во дијалозите, при директно кажување, може да ги презентира и овие временски планови („Мене ме пери сега пустина, а не дома одење“).

Како што веќе кажавме, глаголската именка како кондензатор на предикатна реченица, може да изразува едновременост и последователност во релација со дејствата изразени со лични глаголски форми.

2.1. Примери во кои глаголската именка глаголската именка презентира едновремено дејство со дејството во предикатската реченица: На бегањето волкот ти нашол една свиња и ја спојмел да ја јадит ... (2/24). При трансформација на глаголската именка, таа се сооднесува со глагол од несвршен вид: Додека/Кога бегал волкот ти нашол една свиња ..., а глаголот од предикатската реченица е од свршен вид. Всушност, овие дејства само во еден момент од временската линија се современи. Пр.: Шетал, шетал токму три години и на враќање (кога се враќал) дома кондисал во едно село, ... (6/30). Во пиењето (додека пиешла) вода невестата беше го клала прстено во бардачето (2/130).; во пиењето (додека пиеше) ракијата ја виде во ќопе невестата кај гувееше ... (5/193).

Во примерот: Многу жалеше и понекоаш во тажењето (додека тажеше) го колнеше најмалиот је син ... (2/191), би

¹²⁵ Чашуле И.

можеле да говориме за едновременост, бидејќи додека траело дејството изразено со глаголската именка траело и дејството од предикатската реченица.

Интересен е и примерот: На стануање го викнала Кривината акцијата за да му преслагат ручекот ... (3/321). Сметаме дека тој може да се трансформира на два начина: Кога стануала го викнала Кривината акцијата ... и Откако станала го викнала Кривината акцијата ..., всушност во првиот пример се изразува делумна едновременост, т.е. глаголската именка се сооднесува со глагол од несвршен вид, а во вториот пример со глагол од свршен вид. Вториот пример ни дозволува да упатиме на претходност бидејќи се работи за целосно завршено дејство.

По однос на субјектот, од горенаведените примери можеме да констатираме дека тој е заеднички за двете дејства.

Во примерот: Во готвењето (додека се готвеле) ортомата да му ја најамчат, втасало момчето ... (5/243), можеме да констатираме присуство на два субјекта.

2.2 Примери во кои глаголската именка укажува на последователност на дејството изразено со соодветниот предикат: Влегуање (штом влегол) во коњушницата, и го одврзalo коњо (2/260); едно измавнал кирацијата, и пупунчето веднаш си летнало и, од силното мавнуање (и од што силно мавнал) на меот кирацијата со вастегарката, пукнал меот ... (2/21). Со прво видуање (штом ја видел), и ја познал оти не е таа девојка, ... (2/174). Грабнуање (ја грабнал), и трештил да бега за кај коњо да се вкачит ... (2/261). Видуање (штом го виделе) тоа нешто кобилите, тргнале по атот и му и однесол кај царот (2/263).

Од изнесениите примери можеме да констатираме дека при трансформација, глаголската именка се сооднесува со глагол од свршен вид, односно таа укажува на последователноста на дејствата изразени со соодветниот предикат.

Со глаголскоименската конструкција всушност се укажува само на временскиот редослед на дејствата, а не на нивното времетраје. Оваа информација, пред сè, се добива од прилошките членови на реченицата: – Е, после ете како

што ти кажав, сакаше да не загубит мајка со брата ми и си побегнавме, та по три дни патување се разделивме со брата ми кај што не донесе друму на два друма (3/155-156).

Глаголската именка сама по себе не е носител на темпорално значење, но употребена во контексти со личноглаголски форми на минатите времиња, допринесува да се презентираат минати дејствија. Нејзиното присуство, всушност го збогатува текстот, го динамизира и го прави поинтересен за читателот/слушателот.

Г. ИСКАЖУВАЊЕ НА МИНАТОСТ СО ФОРМИТЕ НА ЗАПОВЕДНИОТ НАЧИН (ИМПЕРАТИВ)

При дефинирањето на заповедниот начин, К. Конески истакнува дека „Императивот (заповедниот начин) се дефинира како однос на говорното лице спрема глаголското дејство како своја желба да се изврши или го искажува во вид на заповед... Така, заповедниот начин во своето основно значење е карактеристичен пред се за дијалошкиот начин на општење, а основни форми со кое се изразува се формите на 2 лице“¹²⁶.

Покрај употребата на императивот во ова свое значење, Б. Конески вели дека „Во нашиот јазик често се употребува императивот не во својата основна служба, ами со други значења“¹²⁷.

„Обична е употребата на заповедниот начин за предавање на дејствија што се повторуваат со извесна правилност, последователност, што се вршат по еден установлен обичај и сл. Во ваквите случаи заповедната форма се зема како знак за дејството само по себе, без неговата поврзаност со одредено лице, се зема како форма не само за второто ами и за секое

¹²⁶ Конески К., Значењата на императивот во македонскиот јазик (магистерска работа), Скопје 1972, с.1.

¹²⁷ Конески Б., Граматика на македонскиот литературен јазик, Скопје 1966, с. 264.

друго лице, а во реченицата се разбира на кое од нив се однесува таа“¹²⁸.

Од горенаведените дефиниции, може да се констатира дека императивната форма само го означува дејството, без да се мисли на неговата временска определност.

Заповедниот начин своето основно значење го презентира со императивна форма, т.е. со формата за 2 лице. Пр.: – Чекај да видам тевтерот (6/21). – Гледај ми ти сега сеир, дедо, ... (5/354). – Ја сечи ми ока на триstadtрам месо, бре касабаши (5/170). – Хеее, слушајте вамо луге – ... – син ми изеде толку паши, за толку го продаам, ... (5/214). - Во овие примери императивната форма го презентира своето основно значење на заповедниот начин, односно активно го изнесува ставот на говорителот.

Покрај основното значење, императивната форма е носител и на други значења. За нас, интересни се случаите кога со оваа форма се предаваат повторливи дејствија. Во оваа употреба императивната форма предава минати дејствија, т.е. дејствија што се повторувале во минатото. Пр.: Таа викај така, тој треси снег дури му втаса, и отрчал мажот донекаде, та и ја донесол кошулата (6/37). – Во овој пример всушност, императивната форма е стилски обусловена, т.е. со неа се активира и интензивира дејството што се случило во минатото. При парофразирање на императивната форма со личноглаголска форма на присутното време, би се добило: Таа викала така, тој тресел снег дури му втасало, и отрчал мажот донекаде ... – иста ситуација се среќава и во следниве примери: Арапо оди, Вренго пеи, Арапо оди, Вренго пеи дури му се здолеало и слегол Вренго од Арапо, та легнал Вренго и се качил Арапо (6/151) /оди – одел, пеи – пеел/. Бре сполај му на Бога, тој тргај, таа тргај, и не можеше да је отми (7/21) /тргај – тргаше/.

При трансформација на императивната форма со глаголска, можеме да го констатираме видот на дејството што таа го означува. Најчесто се предаваат едновремени и повторливи дејствија.

1. Примери во кои со императивните форми се озна-

¹²⁸ в.с. 264.

чуваат едновремени дејства: Тргнал Пејо на пат да оди; оди и обрнуј се назад за да види дали ќе идат по него Еѓушиите (6/199). Оди, шета од меана до меана и влегол во една кај што имало тројца питачи кај си ручале (5/27). Шеткај низ вечната и гледај околу-наоколу да види али ќе можи да прерипа сидот од вечна и да избега, ... (7/105).

2. Примери во кои со императивните форми се означуваат повторливи дејства: Полни ми беа џебоиве и пазуите со книги и тефтерчиња: пишувј, пеј, пишувј, пеј, со сила сакав да се научам, ... (10/323). Меси, обидуј се, меси, обидуј се, до најпосле беше се испотила арно и на чело и одзади (6/40). Кое го видела пуста овчарица мажа си заклан наместо брав, сплускала со раце, списнала да плачи што е грло течи, пискај и куби си косите, сирота, пискај се и пишти, што е грло течи (7/198). Тргнаа на работата, со продрафање вино и ракија, со едночудо ќар, арно ама едниот кради си пари и пуштај си во едно бовче со киселина слаба што држеле (6/59). Проклетата треска, јади, пи, легни, спи и дрочит и на богатиот само меот му тргаше и му го дуеше ... (9/134). – Во овие примери главно се укажува на продолжителноста и интензитетот на дејствата. Ова значење го согледуваме и во примерите каде што се повторува и императивната форма од ист глагол: мисли, мисли, ич ништо не можел да измисли (5/109); мисли, мисли и десне и ноќе, сиромаиш, никако не му текнуаше каков цуап да му дай на царот (5/100). Удри гиди, глаат од камење, удри гиди, беше ја издупил сиромашкио како за шардаван (6/230). – Во примериве се изразува продолжителноста на дејствата, но не се постигнува соодветниот резултата (види пр. 5/109, 5/100), или пак се презентира до определен степен (пр. 6/230).

Во примерите каде што императивната форма не се сооднесува директно со глаголската, темпоралноста е означена од поќирокиот контекст: Збор тој кажуј, таа плачи; тој кажуј, таа плачи и крши си прстите од жал за татка је (6/227). Оди сирота и плачи низ планина, оди и плачи (5/330).

Што се однесува до субјектот, тој може да биде идентичен за сите дејства, или пак да се јават два или повеќе субјекта. Идентичен субјект има во следниве случаи: Пејо викај и затресуј му ја торбата, до најпосле нога за нога дошол

до кадијата ... (6/219). Плачи денеска, плачи утре и цели ноќи кални, од солзи што ронеше пустата стара, вир вода гробо му го подводи на Костадина (2/191).

Два и повеќе субјекта се јавуваат во следниве случаи: Прашај го, зборуј му царо, царицата, паша, садријазми, пријатели, царцките родеи и други луѓе од царо наставени да му зборуваат ... (5/266). Збор тој кажуј, таа плачи; тој кажуј, таа плачи ... (6/227).

Од примерите што досега ги приведовме, може да со-гледаме дека кога императивната форма го губи основното значење, т.е. кога предава дејства што трале подолго време, означува на специфичен начин минати дејства, т.е. интензивира и активира дејства што се случиле во минатото. Временскиот план не се означува со императивната форма туку од глаголските форми на минатите времиња, присутни во речничните конструкции, или пак од поширокиот контекст.

Поблиску определување на императивната форма се постигнува кога таа е придруженa со глаголот чини, односно тој како носител на темпорални значења, временски ја определува и императивната форма.

Присуството на императивните форми многу придонесува за збогатување на динамиката на текстот, се нарушува монотонијата при раскажувањето и едновремено го прави стилски побогато.

ЗАКЛУЧОК

1. Основно средство за презентирање на граматичката категорија на времето е системот на глаголските времиња. Овој систем во словенските јазици бележи различен развој. Во српскохрватскиот, македонскиот и бугарскиот јазик се чува системот што го поседувал старословенскиот јазик (со известни разлики при нивната употреба), а во западнословенските и источнословенските (со исклучок на лужичките) јазици, тој систем се свел на три основни члена.

2. Временскиот план на минатоста во народната проза (Марко Цепенков) главно се презентира со личноглаголските форми на аористот, имперфектот, перфектот, плусквамп-фректот, минато-идното и идно прекажаното време, со *сум* и *имам*-конструкциите, како и во синтаксичките конструкции со неличните глаголски форми (глаголскиот прилог и глаголската именка) и заповедниот начин.

Додека личноглаголските форми на времињата, како и *сум* и *имам*-конструкциите можеме да ги третираме како основни изразни средства за исказување на минатиот временски план, неличните глаголски форми (глаголскиот прилог и глаголската именка) и заповедниот начин претставуваат споредни изразни средства.

3. Глаголските времиња ги разгледувавме од аспект на нивната примена (апсолутна) и секундарна (стилска) употреба.

a. *Аорисӣ*. Аористот во неговата апсолутна употреба е релативно малку застапен. Ова се должи пред се на карактерот на анализираниот материјал. Во оваа своја употреба тој е презентиран во изолиран исказ, т.е. во дијалозите.

Зависно од ставот на раскажувачот, како сведок или

како раскажувач на дејствата, условно е направена класификација на аористот како носител на раскажувачката линија и кога не е носител. Во ситуациите кога аористот е носител на раскажувачката линија, можеме да прифатиме дека се работи за негова апсолутна употреба, а во вториот случај (кога не е носител на раскажувачката линија), тој е стилски обусловен.

Иако се обидовме да воспоставиме појасна граница меѓу овие две ситуации, констатиравме дека тоа не е можно. Изборот на соодветната глаголска форма, всушност зависи од раскажувачот, а сè е во функција на раскажувачкиот стил.

Присуството на аористот од несвршени глаголи во овој материјал, освен што укажува на една постара јазична ситуација, укажува и на неговата мошне жива употреба. Со него се исказуваат дејства (1) како општи факти, т.е. со значење на целосно завршени дејства. При што не се побудува претстава за нивното продолжување во времето, (2) продолжителни дејства, т.е. дејствата се исказани во нивното траење во времето (продолжителноста на дејствата се изразува со повторување на формите како на ист глагол, така и од различни глаголи со слично значење), и (3) се изразуваат едновремени дејства коишто се преплетуваат, т.е. не се последователни.

Карактеристично за ова време е и тоа што, иако категоријата определеност е морфолошки изразена, таа е изразена и со присуство на временски лексички определби.

б. *Имперфект*. Имперфектот во своето основно значење предава минати дејства, и тоа во нивниот тек во времето, односно тие можат да бидат (1) процесуални, (2) повторливи и (3) вообичаено-повторливи, а овие пак може да преминат во квалификативни. Поради оваа карактеристика на имперфектот, тој не е самостоен, односно се врзува за минат ориентационен момент (МОМ). МОМ може да биде изразен со личноглаголски форми на глаголските времиња, како и со прилошки средства. Кога се врзува со аористот, се работи за негова апсолутна употреба, а кога се врзува со перфектот се работи за мешање на времињата, т.е. неговата употреба е стилски обусловена.

Во ситуациите кога нема присуство, т.е. релација со

друга глаголска форма (тогаш најчесто се работи за лично осведочено дејство), станува збор за негова апсолутна употреба.

в. Перфекти. Во најголем дел од материјалот перфектот е во употреба за прекажување. Перфектот кој претпочита временски неопределени дејства, во нашиот материјал се среќава и како временски неопределен, но и во голем број случаи како определен. Определеноста е изразена со лексички средства, а не морфолошки. Со нив се лоцираат дејствата на временската оска. Во временските реченици (со соодветните сврзници) посредно, преку изразување на едно дејство, се укажува на друго дејство што се извршило во минатото.

Мешањето на формите на минатите определени времиња со формите на перфектот е машине застапено и претставува стилско обележје на овие текстови.

Појавата на формите на перфектот од несвршени глаголи исто така укажува на една постара јазична ситуација. Формите може да се јават (1) поединечно и (2) да се повторуваат, при што укажуваат на времетраењето на дејството и едновремено го зголемуваат неговиот интензитет.

г. Плусквамперфекти. Плусквамперфектот е релативно малку застапен во својата апсолутна употреба. Во ситуации кога тој се сопоставува со аористот, станува збор за директно кажани дејства.

Во најголем дел овие форми изразуваат дејства што им последуваат на аористните и на перфектните. Исто така се застапени и примери во кои имаме изразување на последователни дејства само со формите на плусквамперфектот. Оваа употреба укажува дека тој е стилски употребен, односно се чувствува неговото преземање на функциите на перфектот. Тоа може да се констатира и од парадигмата (застапеноста на формата беше за сите лица) и на тој начин се сведува на стилска разновидност на перфектот.

д. Минато-идно време. За минатото-идно време, кое изразува „минато дејство што се одредува како идно од гледна точка на некој друг минат момент“, е релевантна реализацијата на тоа дејство, а неа ја констатира читателот/слушателот.

Покрај тоа што со ова време се изразуваат намеравани дејства, се исказува претпоставка, како и обусловени дејства, во нашиот материјал најчесто се користи во неговата итеративно-хабитуална употреба, т.е. се исказуваат дејства што се повторувале во минатото или што се вршеле вообично. По однос на реализацијата, овие дејства се позитивно маркирани. Дејствата, исто така, се исказани како директни, т.е. определени и осведочени.

Ѓ. Идно ќекажано време. Прекажувањето, како доминантно во овие текстови, се гледа и при употребата на ова време. Со идно прескажано време се прекажуваат идни и минато-идни дејства, и тоа, во нивната основна употреба, т.е. кога се презентира (1) временскиот редослед на дејствта, и кога се предаваат (2) повторливи, (3) обусловени и (4) намеравани дејства.

Мешањето на формите на ова време со формите на идното, е стилски обусловено, т.е. со него се постигнува психолошко пренесување во времето кога се одвивало дејството.

4. сум и имам-конструкции. Овие конструкции, иако се употребуваат за директно кажување и за прекажување, главно исказуваат минати дејства од аспект на резултативноста, односно минатото дејство се презентира во МС како резултат, состојба, т.е. не се следи процесот на неговото извршување.

5. Нелични глаголски форми. Глаголски прилог. Во народната проза, со сложените реченични конструкции, составени од глаголски прилог како носител на реченична информација и предикатска реченица, најчесто се презентираат делумно едновремени дејства, т.е. тие само во еден временски отсек се реализираат едновремено, но и дејства што им претходат на дејствата од предикатската реченица.

Со глаголскиот прилог се кондензираат реченични информации за минати и прекажани дејства, т.е. при трансформација со соодносните личноглаголски форми на присутните времиња во предикатската реченица, може да се констатира дека глаголскиот прилог најчесто се сооднесува со формите на минатото неопределено време.

За оваа форма е карактеристично врзувањето со еден или два и повеќе субјекта. По однос на субјектот, бројот на случаите кога тој е заеднички за двете дејствија, е поголем од бројот на случаите кога се јавуваат два субјекта. Во повеќето случаи субјектот не е површински изразен, а доколку е изразен, тогаш е сместен во глаголскоприлошката конструкција, но не се исклучени и случаите кога е во предикатската реченица.

Глаголска именка. Оваа форма кога ги пројавува своите глаголски особености, вкупност претставува замена на предикатска реченица. Во нашиот материјал таа е во состави со личноглаголски форми на минатите времиња, и при тоа изразува (1) едновремени и (2) последователни дејствија, во релација со дејствата изразени со личноглаголски форми.

За разлика од глаголскиот прилог, кој изразува дејствија само од минатиот временски план, глаголската именка може да презентира дејствија и од сегашноста и од идноста. Глаголската именка, сама по себе не е носител на темпорално значење, но употребата во контексти со личноглаголските форми на минатите времиња, придонесува да се презентираат и минати дејствија.

6. *Императив.* Заповедниот начин исто така не е носител на темпорално значење, односно со него не се искажува временски план туку служи само за означување на дејствието. Временскиот план се констатира од личноглаголските форми на времињата во контекстот. Поблисоко временско определување на императивната форма имаме во случаите кога таа е придружена од глаголот *чини*.

7. По однос на фреквенција на формите, можеме да истакнеме дека најзастапени се формите на перфектот (околу 1800), па на аористот (790), плусквамперфектот (500), имперфектот (280), идното прекажано време (88) И минатото-идно време (64). Бројот на СУМ И ИМАМ-конструкциите, на неличните глаголски форми и на формите на заповедниот начин е значително помал.

Од изнесените констатации, можеме да истакнеме дека во јазикот на народната проза постои развиен систем на фор-

ми со темпорално значење, како и на форми кои не се носатели на ова значење, но зависно од контекстот презентираат дејстава од минатоста.

ЛИТЕРАТУРА

- Адмони В. Г., *Статус обобщенного грамматического значения в системе языка*, Вя, бр. 1/1975, стр. 39-54.
- Александров А., *За класификацията на българските глаголни времена според ориентационните им моменти*, Ез и лит., 1985, бр. 3, стр. 112-119.
- Андрейчин Й.Д., *Основна българска граматика*, Изд. Наука и изкуство, София 1978.
- Барентсен А. А., *К описанию семантики категорий вид и время на материале современного русского литературного языка*
- Белић А., *О језичкој природи и језичком развитку*, Београд 1958
- Бенвенист Е., *Лингвистичке функције глагола бити и имати*, Проблеми опште лингвистике, Београд 1975
- Богдан З., *Аорист у романами Мирка Божића*, ХФД 1977
- Бондарко А. В., *Грамматическая категория и контекст*, Ленинград 1971
- Вид и время русского глагола*, Москва 1971
- Об относительном и абсолютном употреблении времен в русском языке (в связи с вопросом о темпоральности)*, Вя, XIV 6
- Бунина И. К., *История глагольных времен в болгарском языке*, Москва 1970
- Вукотић Ј., *Синтаксичка вредносћ имперфекција у савременом српскохрватском језику*, Радови научног друштва НРБ и Х, т. III, кн. 2., Сарајево 1955
- Видоески Б., *Класификација на глаголиће во нашиот литературен јазик*, МЈ и, бр. 1 (1950), стр. 15-21.

Велковска С., *Глаголски^ие конструкции од ^итийот **сум дојден и имам дојдено** во ^итекстови^ие на Марко К. Цейенков*, Скопје 1985 (магистерски труд).

Галтон Х., *Країка теорија за македонски^и глаголски вид*, Прилози V 1-2, 1974, Скопје, Одд. За општествени науки, стр. 13-35.

Гержиков Г., *Българските глаголни времена като система*, ИИБЕ, кн. XXII, 1973, стр. 125-150.

Глушак Т.С., Семенова С.К., *К проблеме обоснования статуса функционально-сематических категорий в языке*, бр. 2, 1980, стр.73-79.

Golamb Z., *Nowomacedoński typ perfectum ze slowem imam/sum*, ZNUJ 37, Prace jezykoznawcze, 3.4, 1969.

Грицкат И., *Каковы общие и частные закономерности развития глагольной системы в славяских языках*, ЈФ, кн. XXII, Београд 1957-58

Деянова М., *История на сложените минали времена в български, сърбо-хърватски и словенски език*, БАН, София 1970

Към въпроса за функционалния развой на перфекта в славянските езици, Славистичен сборник, стр. 59, София 1963

Имперфект и аорист в славянските езици, БАН, София 1966

Демина Е. И., *Пересказывательные формы в современном болгарском языке*, Вопросы грамматики болгарского литературного языка, Москва 1959

Дешариева Т. И., *К проблеме соотношения глагольных категорий вида и времени*, Вя, бр. 4, 1976, стр. 72-76.

Лингвистический аспект категории времени в его отношении к физическому и философскому аспектом, Вя бр. 2, 1975, стр. 111-117.

Ивић М., *Систем личних глаголских облика за обележавање времена у српскохрватском језику*, Годишњак филоз. Фа-

култета у Н. Саду, II, стр. 139-150.

Ivlić S., *Slavenska poredbena gramatika*, Загреб 1970

Игњатовић Д., *О временским прилозима тишина данас, ноћас, лејпос, зимус* и СЛ., Зборник за филологију и лингвистику ИВ-В, Н. Сад 1961-1962, стр. 95-102.

Исаченко А.В., *О грамматическом значении*, Вя год. X, 1961, кн.1, стр.34.

Янакиев М., *Българските глаголни форми с които се съобщава за минали събития и начините за превеждане на руското прошедшее време*, Български ез. и лит.

Jonke Lj., *O bogatoj izrazajnosti glagolskih vremena i načina*, Jezik XIV, Zagreb, 5/1966-67, str. 132-154.

Конески Б., *Граматика на македонскиот литеературен јазик*, Скопје 1967

Историја на македонскиот јазик, Скопје 1967
За преодносите и нейреодносите на глаголите во нашиот јазик, MJ IV, бр. 8 (1953), стр. 169-173.

Прилейскиот говор, Годишен зборник на Филозофскиот факултет II, Скопје 1949, стр. 245-302.

Конески К., *Глаголскиите конструкции со ке во македонскиот јазик*, докторска дисертација, Скопје 1979

Kowalska A., *O funkcji form byłby dał, byłby zrobili*, JP 55, 1975, str. 34-41

Косеска-Ташева Б., *System temporalny gwar bułgarskich na tle języka literackiego* 1977, Monografie slawistyczne komitetu słownoznawstwa PAN

Кржижкова Е., *Некоторые проблемы изучения категории времени в современном русском языке*, Вя XI, бр. 3, 1962

Kuryłowicz J., *Perfectum słowiańskie na -ł্য*, SPANKr, 14, 1971, стр. 52-55

Корончевски А., *Македонската конструкција имам = ӯар-тишишт ӯрештеришт како балканализам*, MJ XXX (1979), стр. 123

Каранфиловски М., *Руското минало време од несвршен вид и неговиот превод на македонски*, ЛЗб XXV (1978), кн.1, стр. 35-40

Употребата на миналото неопределно време во преводите од руски, ЛЗб XXI (1977), кн.2, стр. 73-79

Корубин Б., *Перфектот и конструкциите со сум и има во врска со месото во клишиките*, II научна дискусија, Охрид 1975, Скопје 1984

Лант Х., *Морфологијата на македонскиот глагол*, МЈ II, 1951, бр.6, стр. 123-131.

Луценко Н. А., *О перфектной функции глагольных форм настоящего (на материале причастий современного русского языка)*, ФН 1983, бр.5, стр.74.

Љоровска-Шокларова Г., *Конструкциите со временскиот сврзници: додека, додека да и додека не во македонскиот јазик и нивните еквиваленти во јолскиот*, СЛП-Ј, бр.5, Скопје 1987, стр. 241-260.

Марков Б., *Глаголскиот систем на современиот македонски јазик*, ЛЗб (1970), бр.5, стр. 1-8.

Маслов Ю.С., *Имперфект глаголов совершеного вида в славянских языках*, Вопросы славянского языка I, Москва 1954, стр. 104-108.

Граматика на българския език, София 1982.

Очерки по аспектологии, Ленинград 1984

Мишеска-Томиќ О., *Глаголот има како ексционенот на глаголскиот вид*, ЛЗб XXV (1978), кн.2, стр.51-53.

Мусић А., *Прилози науци о употреби времена у српскохрватском језику*, Глас САНУ XXI, стр. 109-173, СХСП, стр. 67-119, СХСП стр. 1-59.

Аорист имперфективних глагола, ЈФ В, стр. 27-28.

Паноска Р., *Глаголските конструкции со има/нема во македонската уметничка литература*, II научна дискусија, Охрид 1975, Скопје 1984

Пјанка В., *Функцииите и значењата на глаголите **е** и **има** во синтаксичките и глаголските иерифрасични конструции во македонскиот јазик* (врз анализа на текстот од М. Цепенков „Преданија“), II научна дискусија, Скопје 1975, Скопје 1984

Селиверстова О. Н., *Семантический анализ предикативных притяжательных конструкций с глаголом **быть***, Вя бр. 5, 1973, стр. 95-105.

Савић М., *Исказивање прошлости у српскохрватској и румунској јублицистици*, Радови Симпозијума (Вршац 1970, стр. 22-23), Панчево 1972

Сладојевић Ч.П., *О основним временским категоријама употребе глаголских облика у српскохрватском језику* НК, Београд 1966

Станков В., *Имперфектът в съвременния български книжовен език*, София 1966

Българските глаголни времена, София 1969

Конкуренция на глаголните видове в българския книжовен език, БАН София 1976

Стевановић М., *Значење аориста имперфективних глагола*, ЈФ XXVII, 1-2, Београд 1966-1967, стр. 165-184.

Око значења аориста, Наш језик, кн. VIII, стр. 140.

Начин одређивања значења глаголских времена, ЈФ XXII, стр. 32, 1958

Функције и значење глаголских времена, Научно дело, Београд 1967, САНУ, посебна издања, Одд. литературе и језика, кн. 20; Савремени српскохрватски језик I/II, Научна књига, Београд 1979

Око значења имперфектива, Зборник Филозофског факултета Универзитета у Београду IV-2

Studia gramatyczne bułgarsko-polskie, t.I, Temporalność, V. Kosecka-Toszewska, I. Sawicka, J. Mindak, Slavica, Prace Sławystyczne, No 48, Wrocław 1986

Тополињска З., *За двојното истиекло на конструкциите со*

има во македонскиот лингвистички турен јазик, II научна дискусија, Охрид 1975, Скопје 1984, стр. 25-33

Miejsce konstrukcji z.tzw. formą na -i w systemie form predykatywnich czasownika macedońskiego, SFPS XV (1976), Стр. 289-302

Теунисен М., *Македонското минало неопределено време: една парадигма со две функции*, СЛП-Ј, бр. 5, Скопје 1987, стр. 227-232.

Тошев К., *Некои практични прашања во врска со миналото оопределено време (аорист) и неговата класификација*, MJ III, бр. 4 (1952), стр. 73-74 и MJ III, бр. 5 (1952)

Угринова-Скаловска Р., *За граматичките функции на глаголот **има***, II научна дискусија, Охрид 1975, Скопје 1984

Усикова Р., *К вопросу о системе модальных и темпоральных форм глагола в македонском языке*, Прилози В, 1-2, Одд. За општествени науки, МАНУ, стр. 101-106.

*Месносто на формите со помошниот глагол **има** и глаголскаа придавка во среден род **-но/-то** во македонскиот глаголски систем*, II научна дискусија, Охрид 1975, Скопје 1984, стр. 34-44.

Македонский язык – Глагол, Славянские языки, Москва 1977

Фридман В., *За некои особености на македонскиот глагол од гледна точка на генеративната семантика*, MJ XXV, 1974

Fidler SW., *Interferenzbedingte grammatische Synonymie und Nomonumie. Zu den Perfekt-Bildungen in westmakedonischen Mundarten*, Zeitschrift für slawistik XVII, i, Berlin 1972

Feleszko K., *Macedońskie zdania czasowe (rola kategorii verbalnych)* SFPS XV (1976), стр. 143-150

Aspekt a charakterystyka temporalna macedońskich form preteytalnych, SFPS 13, 1974, Warszawa

Feleszko K., Koseska V., *Z problematyki czasownika południowosłowiańskiego*, SFPS 13, Warszawa, 1974

Feleszko K., Koseska-Tosewa V., Sawicka I., *Zagadnienia predykatacji imennej w językach południowosłowiańskich*, Ossolineum 18

Friedman V.A., *The Grammatical Categories of the Macedonian indicative*, Columbus, Ohio, 1977

С О Д Р Ж И Н А

ВОВЕД.....	5
I ОПШТ ДЕЛ.....	9
II ПОСЕБЕН ДЕЛ.....	13
А. ИСКАЖУВАЊЕ НА МИНАТОСТ СО ЛИЧНИ ГЛАГОЛСКИ ФОРМИ.....	13
1. Минато определено свршено време (аорист).....	13
2. Минато определено несвршено време (имперфект).....	35
3. Минато неопределено време (перфект).....	45
4. Предминато време (плусквамперфект).....	67
5. Минато-идно време.....	74
6. Идно прекажано време.....	80
Б. ИСКАЖУВАЊЕ НА МИНАТОСТ СО КОНСТРУКЦИИТЕ <i>СУМ ДОЈДЕН</i> И <i>ИМАМ ДОЈДЕНО</i>	84
В. ИСКАЖУВАЊЕ НА МИНАТОСТ СО НЕЛИЧНИ ГЛАГОЛСКИ ФОРМИ (ГЛАГОЛСКИ ПРИЛОГ И ГЛАГОЛСКА ИМЕНКА).....	92
Г. ИСКАЖУВАЊЕ НА МИНАТОСТ СО ЗАПОВЕДЕН НАЧИН..	100
ЗАКЛУЧОК.....	105
ЛИТЕРАТУРА.....	111

ИНСТИТУТ ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК „КРСТЕ МИСИРКОВ“
МАКЕДОНИСТИКА 10/2009

ЉУБИЦА СТАНКОВСКА

**ЕТИМОЛОГИЈАТА НА
ИМИЊАТА НА РАСЕЛЕНИТЕ
СЕЛА ОД ОХРИДСКО**

Во Охридската област денес постојат 58 селски населби од кои во областа Дебарца се вбројуваат 30 села. Анализирајќи ги пишаните историски извори и современиот топонимски материјал, утврдивме дека во минатото во Охридско егзистирале многу повеќе села отколку што се познати денеска. Раселувањето на селата во Охридско настанало поради историските збиднувања, што се случувале во текот на времето, како и поради економските услови и епидемиите на смртоносни болести што го сотирале населението, но, исто така, и поради честите насиљства што ги трпело населението од разни злосторници, вклучувајќи ја и турската војска. Врз основа на спроведените истражувања успеавме да евидентираме 40 раселени населени места кои всеќе не постојат во Охридската област. Во овој прилог ги елаборираме имињата на раселените охридски села од етимолошки аспект, а за некои од нив се обидовме да понудиме ориентири за нивната можна локација.

Алисїраїи. Источно од селото Требеништа, околу патот во насока кон селото Ливоишта, се наоѓа локалитетот *Алисїраїи* каде што се пронајдени стари остатоци од некогашна црква и гробишта и се претпоставува дека тука некогаш постоело село.

Исчезнатото село *Алисїраїи* е регистрирано во турските документи од крајот на XVI век. Во турскиот опширен пописен дефтер за Охридската нахија од 1536-1539 година името на селото е напишано како *Axi Сїраник*, а во него се попишани 12 христијански семејства и 1 неженето лице¹. Со името *Axi Исїраник*, односно *Axi Сїраник* селото е заведено во пописниот дефтер за Охридската нахија од 1582-1583

¹ А. Стојановски, Д. Ѓоргиев, *Населби и население во Македонија – XV и XVI век*, Скопје 2001, 12.

година кога во него се избројани 11 христијански семејства и 1 имот². Притоа, А. Стојановски забележува дека податокот во дефтерот се однесува на исчезнатото село *Алисираи* кое се наоѓало јugoисточно од селото Требеништа, а северно од градот Охрид.

Кaj К'нчов селото е регистрирано како *Алисираи*, а во него имало 50 жители, македонско население³. На топографската карта од 1957 година со името *Алисираи* е обележена месноста каде што се наоѓало селото⁴. Тоа е, всушност, една ридска месност со ниви во атарот на селото Требеништа која денес од месното население се вика *Али-Сираи*⁵. Кaj J. Трифуноски овој топоним е запишан како *Алисираи*⁶.

Првиот дел *Али* од топонимот *Али Сираи* В. Пјанка го објаснува со личното име *Алија* <тур. *Ali*, а вториот дел од името *Сираи* смета дека е множинска форма од апелативот *сираџа* 'место каде што се молзат овци'⁷.

Засега не располагаме со доволно податоци кои би ни помогнале при етимолошката анализа на името на исчезнатото село. Од записот во турскиот документ може да се претпостави само тоа дека името на селото е изменето во *Алисираи*, односно во *Али Сираи*, но исто така треба да се каже дека и во дефтерот тоа не е правилно запишано или дешифрирано.

Во името *Ахи Сираник*, коешто е документирано во турскиот дефтер, се изделуваат два дела од кои првиот Ахи е нејасен, а вториот дел Страник може да претставува самостојно име кое е образувано од апелативот **сираник* 'страна

² *Oхрид и Охридско низ ис਼торијата*, книга втора, Скопје 1978, 30; А. Стојановски, *Турски документи за ис਼торијата на македонскиот народ, оширен по-ширен дефтер на Охридскиот санџак од 1583 година*, т. VIII, кн. 1, Скопје 2000, 166.

³ В. Кънчовъ, *Македония. Етнография и статистика*, София 1900, 253.

⁴ И. Петрушевски, Н. Петрушевска, *Географски топонимиски речник на Република Македонија*, Скопје 2001, 11.

⁵ В. Пјанка, *Топономастиката на Охридско-преспанскиот базен*, Скопје 1970, 317.

⁶ J. F. Трифуноски, *Охридско-струшка област, античко-географска прouчавања*, Београд 1992, 248.

⁷ В. Пјанка, *op. cit.*, 178, 215.

на рид, страна на јама, пештера', сп. го географскиот апелатив страница '(на река) речен брег⁸, словен. *stranik* 'простор во печка'⁹, мак. *страник* 'странец'¹⁰.

Во турскиот дефтер би можело да се претпостави дека името на селото е погрешно запишано наместо **Ajo Страйши*, што би значело **Свейши Страйши*. Ако се земе предвид оваа претпоставка, тогаш името на селото треба да се објасни како име кое е преземено од име на некоја црква **Свейши Страйши*, која била посветена на христијанскиот светец *Евстратиј* <грч. Εὐστράτως 'цврст, постојан'.

Сепак, при толкувањето на името на селото *АлисСтрайши* треба да се има предвид дека тоа може да има и бригиска провениенција, сп. го топ. *Chalisrouss* кој, според В. Пајанковски, има бригиско потекло¹¹.

Белица. Најстарите изворни податоци за раселеното село Белица се од XVI век. Искезнатото село *Белица* првпат се споменува во записите од XVI век во Слепченскиот поменик каде што е запишано со формата *Белница*¹². Тоа е регистрирано и во турските пишани извори од XVI век. Во турскиот пописен дефтер за Охридската нахија од 1536-1539 година селото е заведено како *Белица*, а во него се попишани 32 христијански семејства и 3 неженети лица¹³. Во обликот *Белица* неговото име е наведено и во турскиот опширен пописен дефтер за Охридскиот сандак од 1582-1583 година, а во селото биле попишани 7 христијански семејства, 1 неженето лице и 2 имоти¹⁴. А. Стојановски ова село го лоцира јужно од градот

⁸ Б. Видоески, *Географска териминологија во дијалектиите на македонскиот јазик*, Скопје 1999, 152.

⁹ F. Bezlaj, *Etimološki slovar slovenskega jezika*, tretja knjiga, Ljubljana 1995, 323.

¹⁰ Речник на македонскиот јазик, т. III, ред. Б. Конески, Скопје 1966, 336.

¹¹ Е. Петрова, *Бригийте на централниот Балкан во ИИ и И милениум пред н.е.*, Скопје 1996, 186.

¹² А. М. Селищев, *Македонские кодики XVI-XVIII веков*, София 1933, 68.

¹³ А. Стојановски, Д. Ѓорѓиев, *Населби и население во Македонија – XV и XVI век*, Скопје 2001, 19.

¹⁴ А. Стојановски, *Турски документи за историјата на македонскиот народ, опширен пописен дефтер на Охридскиот сандак од 1583 година*, т. VIII, кн. 1, Скопје 2000, 244.

Кичево, што сметаме дека не е прифатливо решение.

Иако засега не можеме со сигурност да потврдиме каде се наоѓало селото *Белица*, сепак сметаме дека неговата локација треба да се бара во областа Дебарца, а не е исклучена можноста тоа да се наоѓало и подолу, во ресонот на селото Требеништа зашто низ неговиот атар тече Беличка Река, а една рамна месност се вика Белички Гумења, чијашто придавска морфема со право В. Пјанка ја изведува од топонимот *Белица*¹⁵. Во атарот на селото Ботун, кое припаѓа кон областа Дебарца, еден извор и дол се викаат *Бела Вода*.

Името на селото *Белица* е метонимиско образување, односно тоа е преземено од постаро хидронимиско име **Белица*, а така порано, најверојатно, се именувала Беличка Река. Потамонимот **Белица* е структурно-топонимиска единица која е произведена од некогашната синтагматска формација **Бела (Вода)*, чијшто атрибут е еднаков на формата за женски род *бела* од придавката *бел* < стсл. бѣль, кој се супстантивизирал со суфиксот *-ица* по испаѓањето на именскиот дел од составот изразен со апелативот *вода*. Семнатичката вредност на потамонимиското име **Белица* е 'вода со бела боја, односно вода богата со пена, создадена од брзиот воден тек, прозрачна, чиста вода'. Старото село *Белица* секако било сместено по текот на реката **Белица*, а откако името се пренесло на селската населба, реката почната да се вика според името на селото *Белица* како Беличка Река.

На македонската јазична територија се среќаваат низа еднакви примери, сп. *Белица* – река, притока на Бистрица (Костурско), *Белица* – река, лева притока на Струма (Световрачко), *Белица* – река, десна притока на Места (Разлошко), *Белица* – река, притока на Јудова, притока на Треска (Кичевско), *Белица* – река, лева притока на Мегленица, *Белица* – ниви и извор (Д. Дупени, Ресенско), *Белица* – села во Кичевско, *Белица (Горна и Долна)* – две села во Струшко и други.

Белово. Во турскиот пописен дефтер за Охридската нахија од 1536 – 1539 година е регистрирано исчезнатото село *Белово*, а во него живееле 6 христијански семејства. Во

¹⁵ В. Пјанка, *op. cit.*, 220.

опиширниот пописен дефтер за Охридската нахија од 1582-1583 година името на селото е наведено во обликот *Белово*, а во времето на спроведувањето на пописот во него имало само 5 лица¹⁶. Неговата локација тешко може да се утврди, бидејќи податоците со кои располагаме се многу оскудни.

Основата на името на селото *Белово* е изведена од личното име *Бело*, регистрирано во писмените споменици од XIV век¹⁷. Личното име *Бело* претставува хипокористична форма, добиена по пат на скратување од сложените антропоними *Беломир*, *Белослав* во чијшто состав се содржи морфемата *бело-* која потекнува од придавката *бел* < стсл. бѣль. Ојконимот *Белово* е елиптично име со посесивно значење, а настанало со суспантанизација на адјективот **Белово* од постарата атрибутска синтагма **Белово (Село)*. Придавскиот член **Белово* од составот **Белово (Село)* е образуван со придавскиот суфикс *-ов* во формата за среден род *-ово* кој има посесивно значење. Името на селото *Белово* означува ‘село кое му припаѓа на Бело’.

Личното име *Бело* е заложено, на пример, во основата на придавскиот член од сложеното име *Белово-Камче* – месност што се наоѓа во атарот на селото Елшани (Охридско). Овој микротопоним упатува на помислата дека исчезнатото село *Белово* се наоѓало во соседство на селото Елшани, а по раселувањето на жителите од селото неговиот атар се вклучил во атарот на селото Елшани.

Белче. Раселеното село *Белче* се наоѓало во соседство на селото Мраморец. Тоа било лоцирано западно од Мраморец во близина на месноста Градиште. Неговите куќи биле сместени на една рамнина со надморска височина од 1.000 м. Сега на локалитетот *Белче*, кој влегува во атарот на селото Мраморец, се познаваат остатоци од селски куќи, а недалеку од селиштето има урнатини од стара црква и остатоци од стари гробишта¹⁸. Во месноста се наоѓа заиздана чешма која

¹⁶ А. Стојановски, *Турски документи за историјата на македонскиот народ, опишрен по писен дефтер на Охридскиот санџак од 1583 година*, т. VIII, кн. 1, Скопје 2000, 93.

¹⁷ Љ. Станковска, *Речник на личните имиња кај Македонциите*, Скопје 1992, 37.

¹⁸ Ј. Ф. Трифуноски, *цир. дело*, 304.

се вика Шарски Извор.

Народното предание раскажува дека во почетокот на XIX век жителите од селото *Белче* на Велигден воделе оро кај селската црква Свети Никола, а орото го водела девојката Цвета. Тој ден во селото престојувале двајца Албанци, кои биле спахии, по потекло од селото Песочани. Тие сакале да ја грабнат девојката Цвета, а нејзините двајца браќа ги убиле. Заради тоа Турците го нападнале селото, ги запалиле куќите и ја разрушиле црквата, а жителите од селото, главно, ги иселиле во Демирхисарско каде што основале ново село *Белче*. Во соседното село Сливово семејството *Белчевци* потекнува од раселеното село *Белче*.

Ојконимот *Белче* претставува елиптично име со посебиво значење. Тоа потекнува од првобитната бинарна конструкција **Белче (Село)*, чијшто придавски член е образуван со придавскиот суфикс *-јь* во формата за среден род *-је*. Во неговата основа лежи личното име *Белец*. Гласот *ј* од суфиксот *-јь* извршил јотување на претходниот консонант *ц* во *ч*. Значењето на името на селото *Белче* е 'село кое му припаѓа на Белец'.

Личното име *Белец* < **Бельцъ* е деминутивно име, а е образувано од личните имиња *Беле*, *Бело* со деминутивниот суфикс *-ец* < *-ьцъ*. Личното име *Беле*, кое како и името *Бело*, е изведено од сложените антропоними *Беломир*, *Белослав*. Деминутивното име *Беле* е регистрирано во писмените споменици од XII век¹⁹. Личното име *Белац* е познато во антропонимијата на српскиот јазик. Тоа е регистрирано во Дечанските хрисовули од XIV век со формата *Бѣльцъ*²⁰.

Во македонската топонимија се евидентирани и други топонимиски единици во чијашто база се наоѓа името *Белец*. Еднакво ојконимиско образување, на пример, претставува името на демирхисарското село *Белче*, а со микротопонимот *Белче Рамниште* – месност со ниви во атарот на селото Семениште (Скопско), се потврдува структурниот развој на ојконимот *Белче*.

¹⁹ Ј. Станковска, *Речник на личните имиња кај Македонците*, Скопје 1992, 36.

²⁰ М. Грковић, *Имена у Дечанским хрисовуљама*, Нови Сад 1983, 164.

Биѓор. Исчезнатото село *Биѓор* е регистрирано во турскиот пописен дефтер за нахијата Дебарца од 1536-1539 година кога во него живееле 28 христијански семејства и 2 неженети лица²¹. Со формата *Биѓор* неговото име е заведено и во оширеното пописен дефтер за Охридската нахија од 1582-1583 година, а во него имало 20 христијански семејства и 2 неженети лица²². Во дефтерот стои дека селото *Биѓор*, бидејќи бил „стар дервен“, што значи дека и порано вршело дервенска служба, и со овој попис е запишан како дервен. Задачата на жителите на селото им била да го чуваат преминот, што се наоѓал на опасно место, на патот од Охрид кон Дебар. Како дервенско село тоа е заведено и во еден извор од 1633 година²³. А. Стојановски смета дека селото *Биѓор* се простирало крај истоимениот извор кој и денес може да се види североисточно од селото Боровец, недалеку од Црни Дрим, кое припаѓа во струшкиот крај. И покрајискажаното мислење, сепак локацијата на селото *Биѓор* досега останала неубицирана. Земајќи го предвид фактот дека селото *Биѓор* во пописот спроведен во XVI век е попишано во нахијата Дебарца, тоа, најверојатно, се наоѓало во таа област, и тоа, можеби, во месноста *Биѓор* – извор во атарот на селото Песочани, кое се наоѓа на патот од Охрид за Дебар.

Ојконимот *Биѓор* е метонимиско име кое настанало со преземање од името на некој друг објект кој се викал **Биѓор*. Топонимот **Биѓор* е рамен на апелативот *биѓор* ‘вид камен, варовник’. Во македонскиот јазик апелативот *биѓор* се користи со значењата ‘шуплив варовит камен што се создава во извори и слапови, варовник’²⁴. Во дијалектите се јавува и неговата фонетска разновидност *биѓур*. Лексемата *биѓор*, освен во македонскиот јазик, е позната и во другите балкански јази-

²¹ А. Стојановски, Д. Ѓорѓиев, *Населби и население во Македонија – XV и XVI век*, Скопје 2001, 22.

²² А. Стојановски, *Турски документи за историјата на македонскиот народ, оширен пописен дефтер на Охридскиот санџак од 1583 година*, т. VIII, кн. 1, Скопје 2000, 84.

²³ А. Стојановски, *Дервенскиото во Македонија*, Скопје 1974, 158.

²⁴ Толковен речник на македонскиот јазик, т. I, ред. С. Велковска, К. Конески, Ж. Цветковски, Скопје 2003, 133.

ци, сп. буг. *бигор* 'шуплив варовник', хrv., срп. *бигар* и *бигор* 'сига, седра', алб. *bigorr* 'порозен, лесен варовник', аром. *bigd*²⁵. Потеклото на апелативот *бигор* не може со сигурност да се утврди. Научниците се согласуваат во тоа дека апелативот *бигор* ѝ припаѓа на најстарата супстратна лексичка наслојка и, веројатно, води потекло од ис. **бигор-*. Прабазата на лексемата *бигор* може да има илирско, тракиско или бригиско потекло, односно таа била во употреба во лексиката на старите балкански јазици. Во македонскиот јазик, па оттука и во топонимијата, апелативот *бигор* може да се претпостави дека бил позајмен од бригискиот јазик, односно од нероманизираните Бриги кои сè уште живееле во енклави на македонската територија во времето на доселувањето на македонските Словени на Балканскиот Полуостров. Овој збор не можел да се позајми од албанскиот ниту од ароманскиот јазик. Во ароманскиот јазик зборот *bigă*, секако, има врска со латинското *biga* 'вид печиво', сп. словен. *biga* 'вид печиво', алб. *bigë* 'трска'²⁶. Во албанскиот јазик по сè изгледа дека *bigorr*, во кој се јавува гласот *g* наместо аспирантното *gh*, е заемка од словенските јазици, односно од српскиот и/или македонскиот јазик.

Присуството на топонимите во чијашто основа е заложен апелативот *бигор* се распространети, речиси, на целата македонска јазична територија, сп. *Бигор* – планина и шума (Бороец, Струшко), *Бигор* – чешма (Лесковица, Штипско), *Бигори* – село и поток, се наоѓа во горниот тек на реката Војуша во Албанија²⁷, *Бигорица* – извор и чешма (Приковци, Кратовско), *Бигорлица* – извор и шума (Г. Добреноец, Кичевско), *Бигоро* – карпа (Водоча, Струмичко), *Бигорчејто* – извор (Требичино, Струмичко), *Бигрејница* – извор (Г. Средорече, Охридско), *Бигришијта* – извор (Слатина, Охридско), *Бигур* – ниви и шума (Костурино, Струмичко), *Бигурицијта* – стена (Патале, Леринско), како и во синтагмите:

²⁵ P. Skok, *Etimologiski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika*, knj. I, Zagreb 1971, 147; *Български етимологичен речник*, т. I, ред. Вл. И. Георгиев, София 1971, 46.

²⁶ F. Bezlaj, *Etimološki slovar slovenskega jezika*, prva knjiga, Ljubljana 1976, 20.

²⁷ А. М. Селищев, *Славянското население в Албания (Карта)*, София 1931, Карта 46.

Биѓорлива Вода – извор, *Биѓор Доленци* – село во Кичевско, *Биѓрови Камења* – рид (Присовјани, Струшко) и други.

На територијата на Србија се среќаваат повеќе топоними изведени од апелативот *биѓор*, сп. *Биѓар* – поток, лева притока на Доброча, *Биѓар* – поток кај селото Сига, *Биѓор* – студенец во близината на Дечани, *Биѓенац* – река, лева притока на Млава → Дунав, *Биѓеница* – река, десна притока на Зубрава во сливот на Морава и село кај Куприја, регистрирано во XIV век и други²⁸.

Брез. Во турскиот опширен пописен дефтер за Охридската нахија од 1582-1583 година исчезнатото село *Брез*, кое припаѓало во нахијата Дебарца, се споменува во белешката каде што се евидентирани жителите на селото Сливово. Таму стои дека поп Пејо е дојденец во селото Сливово од *Брез*²⁹. Оттука може да се заклучи дека селото *Брез* се наоѓало во областа Дебарца. А. Стојановски вели дека неговата локација треба да се бара во месноста *Брес* – месност со ниви, што се наоѓа во атарот на селото Сливово. Освен тоа што топонимот *Брес* можел да настане од **Брез* со обезвучување на крајниот консонант *з > с*, како што претпоставува Стојановски, повројатно е тој да е добиен од **Бресӣ*, и тоа со испаѓање на крајниот глас *ӣ*, сп. го подолу името на селото *Бресӣ*. Затоа е нужно локацијата на исчезнатото село *Брез* да се побара на друго место во пределот на Дебарца за што ќе ни помогне современата топонимија. Имено, низ селото Лактиње, кое е соседно село на селото Сливово, тече реката *Брежаница*, десна притока на Годиска Река, десна притока на Сатеска. Името на оваа река е образувано со суфиксот *-ица* од етникот **брежани*, а тој е образуван со етничкиот суфикс *-јани* од топонимот **Брез* и означува ‘луге кои живеат во месноста **Брез*’. Притоа, консонантот *ј* од суфиксот *-јани* извршил јотување на претходниот консонант *з* во *ж*. Во структурен поглед потамонимот *Брежаница* потекнува од пост-

²⁸ P. Skok, *Etimologiski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika*, knj. I, Zagreb 1971, 147; 3. Павловић, *Хидроними Србије*, Београд 1996, 34-35.

²⁹ А. Стојановски, *Турски документи за историјата на македонскиот народ, опширен поширен дефтер на Охридскиот санџак од 1583 година*, т. VIII, кн. 1, Скопје 2000, 252.

рата адјективна синтагма **Брежанска* < **Брѣжаньска* (*Река*), чијашто придавка е изведена од името на етникот **брежани* со формата за женски род *-ска* < *-ьска* од придавскиот суфикс *-ьскъ* (современата форма е *-ски*), која се супстантивизирала со суфиксот *-ица* по елизијата на апелативот *река*, а при извршувањето на оваа зборообразувачка постапка отпаднала и придавската морфема *-ска*.

Од погореизнесените факти може да се претпостави дека не е исклучена можноста старото раселено село *Брез* да било сместено во изворишниот дел на реката *Брежаница*, односно на падините на планината Славеј, во пределот над селата Годивје и Лактиње.

Името на селото *Брез* е метонимиско образување, а е пренесено како име на населбата од името на некој друг објект кој се викал **Брез*. Нашето мислење е дека името **Брез*, најверојатно, се однесувало на изворот на реката *Брежаница*, а не е исклучено порано така да се викала и односната река. Откако се развила селската населба на планинските падини покрај изворишниот дел на реката, таа го презела името *Брез* од името на изворот, односно од реката **Брез*, а потоа по етничкото име на жителите на новоформираното село *Брез*, реката почнала да се вика *Брежаница*. Хидронимското име **Брез* < **Брѣзъ* настанало со супстантивизација на адјективот од постарата синтагматска формација **Брез* < **Брѣзъ* (*Извор, Пойток*). Адјективот **Брез* < **Брѣзъ* од составот **Брез* < **Брѣзъ* (*Извор, Пойток*) е образуван од фитонимот *бреза* со придавскиот суфикс *-ъ*. Значењето на хидронимот **Брез* може да се дефинира како 'извор или поток каде што има бреза, каде што расте бреза'. Зборообразувачката постапка при образувањето на ојконимот *Брез* се одвивала по следниов пат: **Брезъ* (*Извор, Пойток*) > **Брезъ* > **Брез* → *Брез*.

Фитонимот *бреза* 'листопадно дрво со бела кора и ситни листови, *Betula alba*'³⁰ < стсл. *брѣза* е општословенски збор кој потекнува од прасл. **berzā*, а ова води потекло од ие. **bheregā*, добиено од коренот **bher-* 'светол, бел'³¹. Тоа значи дека др-

³⁰ Толковен речник на македонскиот јазик, т. I, ред. С. Велковска, К. Конески, Ж. Цветковски, Скопје 2003, 179.

³¹ P. Skok, *Etimologiski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika*, knj.I, Zagreb 1971, 207; F. Bezljaj, *Etimološki slovar slovenskega jezika*, prva knjiga, Ljubljana 1976, 43.

вото се вика така поради белата боја на кората.

Во атарот на селото Лактиње Ј. Трифуноски ја бележи месноста *Брежајна* и вели дека таму има два потока³². Во основата на топонимот *Брежајна*, исто така, е заложен фитонимот *бреза*. Топонимот *Брежајна* е дијалектна форма, добиена од постарото име **Брежавина* кое потекнува од некогашниот синтагматски состав **Брежава (Шума)*, чијшто придавски член е образуван со полиморфемниот суфикс *-јав* кој извршил смекнување на консонант *з* од апелативот *бреза* во *ж*. Потоа, придавката **Брежава* од составот **Брежава (Шума)*, по елизијата на именскиот дел изразен со апелативот *шума*, се супстантивизирал со суфиксот *-ина*. Сегашниот облик на топонимот *Брежајна* настанал најпрвин со загубата на интервокалното *в*, а потоа нееднородните вокали *аи*, кои се нашле во непосреден допир, го дале дифтонгот *ај*: **Брежавина* > **Брежаина* > *Брежајна*. Топонимот *Брежајна* е уште една потврда дека во околината на старото село *Брез* некогаш имало брезова шума.

Инаку, фитонимската база *бреза* послужила за образување на редица топоними како во македонската топонимија: *Бреза* – шума и пасиште (Бенче, Бродско), *Брезије* – брезова шума (Полето, Делчевско), *Брезица* – река, д. пр. на Бабуна (Теово, Велешко), *Брезје* – шума (Дејловце, Кумановско), *Брезо* (<*Брезово*) – место со шума (Граждено, Преспанско), *Брезовица* – шума и ливади (Горјане, Гостиварско), *Брезоец* (<*Брезовец*) – дол над селото (Вир, Бродско), *Брезојца* – шума и вода (Г. Добреноц, Кичевско) и други, така и во топонимијата на другите словенски јазици: спр. *Бреза*, *Брезице*, *Брезова*, *Брезовец*, *Брезовица*, словен. Breza, Breznik, Brezovo, Brezovec, Brezovica, рус. *Березина*, *Березники*³³.

Брезница. За раселеното село *Брезница* не располагаме со историски писмени потврди. Дека постоело селото *Брезница* во Охридско, дознаваме од топонимијата. Имено, една планинска месност што се наоѓа источно од селото

³² Ј. Ф. Трифуноски, *цир. дело*, 291.

³³ З. Павловиќ, оп. cit., 46; F. Bezljaj, Etimološki slovar slovenskega jezika, prva knjiga, Ljubljana 1976, 43; В. А. Никонов, Краткий топонимический словарь, Москва 1966, 51-52.

Мешеишта се вика *Брезница*. Како што забележува Ј. Трифуноски селото *Брезница* постоело до средината на XIX век³⁴.

Ојконимот *Брезница* е метонимиско име, а е преземено од некое постаро оронимиско или хидронимиско име **Брезница*. Во основата на топонимот *Брезница* лежи фитонимискиот апелатив *бреза*³⁵, в. *Брез*. Топонимот *Брезница* < **Брѣзница* потекнува од постарата придавска синтагма **Брезна* < **Брѣзна* (*Река, Шума*), чијашто придавска компонента е образувана со придавскиот суфикс *-ънъ* во формата за женски род *-ъна* > *-на*. По елиминирањето на именскиот дел од составот **Брезна* < **Брѣзна* (*Река, Шума*), кој можел да биде изразен со термините *река, шума*, придавката **Брезна* < **Брѣзна* се супстантивизирала со суфиксот *-ица*³⁶. Семантиката на топонимот **Брезница* може да се искаже со дефиницијата 'река каде што има бреза' или 'место со брезова шума'. Деривациската постапка при образувањето на ојконимот *Брезница* се одвивала на следниов начин: **Брѣзна* (*Река, Шума*) > **Брѣзна* + *-ица* > **Брѣзница* > **Брезница* → *Брезница*.

Во топонимијата на другите словенски јазици, исто така, се среќаваат идентични топонимиски образувања, сп. словен. *Брезница*, срп. *Брезница*³⁷.

Бресӣ. На раселеното село *Бресӣ* обрна внимание Ј. Трифуноски во своите антропогеографски проучувања за Охридско–струшката област. Тој соопштува дека источно од селото Оздолени во насока на селото Издеглавје се наоѓа селиштето кое се вика *БресӢ*³⁸. Народното предание раскажува дека порано на тоа место постоело село кое подоцна се раселило. Некои негови жители се доселиле во селото Оздолени. Во месноста *БресӢ* сега има остатоци од сидишта

³⁴ Ј. Трифуноски, *цир. дело*, 244.

³⁵ В. Пјанка, *op. cit.*, 165.

³⁶ Ј. Станковска, *Топонимије со суфиксот -ица во Македонија*, Скопје – Прилеп, 2001, 60.

³⁷ F. Bezljaj, *Etimološki slovar slovenskega jezika*, прва knjiga, Ljubljana 1976, 43; З. Павловић, *оӣ. циӣ.*, 46.

³⁸ Ј. Ф. Трифуноски, *цир. дело*, 282.

од куќи и од гробови, а постои и некогашната селска чешма. Кaj В. Пјанка името на оваа месност е забележено со неговата дијалектна форма *Bresc*³⁹, бидејќи крајниот консонант *sh* се губи во говорот на месното население.

Името на исчезнатото село *Bresči* е метонимиско образување, односно тоа е преземено од постаро име на некој друг географски објект. Топонимот **Bresči* е добиен со топонимизација на фитонимскиот апелатив *bresči* 'листопадно шумско дрво, *Ulmus*'.⁴⁰ Овој фитонимски збор води потекло од стсл. *брѣстъ*, а тоа потекнува од прасл. **berstъ*, кое се изведува од ие. **bherk'tos*⁴¹. Фитонимот *bresči* се употребува во образувањето на топонимите на нашата јазична територија, сп. *Брес* – брестова шума и нива (Давидово, Гевгелиско), *Брес* – месност (Раштани, Кичевско), *Бресче* – место со брестови (Лисолај, Битолско), *Бресјено* – место со брестови дрвја (Девич, Бродско), *Бресчио* (<*Бресчиои*) – брестова шума (Полог, Битолско), *Бресчиои* (<*Бресчиови*) – ниви и брестови (Мало Црско, Кичевско), *Брефче* – брестова шума (Црнобуки, Битолско).

Вишево. Исчезнатото село *Viševovo* е регистрирано во турскиот опширен пописен дефтер за Охридската нахија од 1582-1583 година каде што е напишано како *Višešewo*, а во второто издание на дефтерот се предава со формата *Višewovo*⁴². Со извршениот попис во селото биле попишани 31 христијанско семејство и 11 неженети лица. Селово е регистрирано од В. К’чнов каде што е запишано со формата *Višewo*, а во заграда ја наведува и дијалектната форма *Višeo*⁴³. Во 1900 година во селото *Višewovo* имало 18 жители, македонско население. Од Д. М. Бранкоф името на селото е забележено во обликот

³⁹ В. Пјанка, *op. cit.*, 327.

⁴⁰ Толковен речник на македонскиот јазик, т. I, ред. С. Велковска, К. Конески, Ж. Цветковски, Скопје 2003, 180.

⁴¹ F. Bezljaj, *Etimološki slovar slovenskega jezika*, prva knjiga, Ljubljana 1976, 42.

⁴² Охрид и Охридско низ ис਼торијата, книга втора, Скопје 1978, 29; А. Стојановски, *Турски документи за ис਼торијата на македонскиот народ, отширен поисен дефтер на Охридскиот санџак од 1583 година*, т. VIII, кн. 1, Скопје 2000, 82.

⁴³ В. К’чновъ, *цир. дело*, 252.

*Vichevo*⁴⁴. Кај Ј. Трифуноски месноста *Вишио* е забележана во атарот на селото Оровник⁴⁵. Во реонот меѓу селата Долно Лакочереј и Оровник една ридна месност со извор се вика *Вишио* или *Вишио-Равни*⁴⁶, а познат е и оронимот *Вишевско Брдо* или *Вишевски Рид*. Овие топоними укажуваат дека раселеното село *Вишево* било лоцирано во месноста *Вишио*, што се наоѓа западно од селото Долно Лакочереј, над месноста Кулиште, на надморска височина од околу 1000 м⁴⁷.

Поаѓајќи од погоренаведените историски податоци за името на селото, може да се констатира дека најстарата форма на името на раселеното село била *Вишево*. Сегашното име *Вишио* претставува дијалектна форма добиена од постарото име *Вишево*, којашто настанала со губењето на гласот *в* во интервокална позиција и со асимилација на вокалот *e > o*, со што се создале услови за контракција на еднородните вокали *oo* во долго *б* кое потоа ја загубило должината. Постапката на промената на името одела на следниот начин: *Вишево > Вишево > Вишио > Вишио > Вишио*. Дека името на селото било *Вишево*, а не *Вишово*, потврдува и оронимското име *Вишевско Брдо* во кое придавскиот дел од составот е образуван од името на селото *Вишево* со суфиксот *-ски*, односно со формата за среден род *-ско*.

Името на селото *Вишево* е посесивно образување во чијашто основа се крие личното име *Вишие*. Тоа е галовно име добиено по пат на скратување од сложеното име *Вишеслав*, коешто е составено од морфемата *виши-* еднаква на стсл. компаративна форма *въши* ‘повисок’ од придавката *въисокъ* ‘висок’ и од морфемата *-слав* од стсл. им. *слава* ‘слава’. Во антропонимскиот речнички фонд се нотирани сложените имиња *Вишеслав*, *Вишимир*, како и изведените форми *Вишиа*, *Вишие*, *Вишин*, *Вишко*, *Вишне*, *Вишно*, *Вишио*, а во тојонимијата се засведочени уште и имињата *Вишеглав*, *Вишесл*,

⁴⁴ D. M. Brankoff, *La Macédoine et sa population chrétienne, Avec deux Cartes ethnographiques*, Paris 1905, 164.

⁴⁵ Ј. Ф. Трифуноски, *цир. дело*, 252.

⁴⁶ В. Пјанка, *op. cit.*, 334.

⁴⁷ Д. Смилески, *Долно Лакочереј*, Охрид 1986, 15.

*Вишиом, Вишиослав*⁴⁸. Од структурен аспект ојконимот *Вишиево* е елиптично име добиено со супстантивизација на придавката од постарата синтагматска формација **Вишиево (Село)* која е образувана со посесивниот суфикс *-ев* во формата за среден род *-ево*. Значењето на ојконимот *Вишиево* е 'село кое му припаѓа на Вишеве, односно каде што живее Вишеве'.

Во својата монографија за топонимијата во Охридско-преспанскиот базен В. Пјанка го третира топонимот *Вишио Равни* и притоа го објаснува само неговиот прв дел, чијашто основа ја изведува од личното име *Вишио*⁴⁹. Меѓутоа, тој не дава објаснение за вториот дел од составот, а овој необичен синтагматски состав не е земен предвид ниту во структурната класификација на топонимите.

Ние мислиме дека синтагматскиот состав *Вишио Равни*, кој од структурна гледна точка енерегуларно сложено име, е создан отпосле, и тоа со механичко додавање на вториот дел од составот *Равни* кон постојното име *Вишио*. Морфемата *Равни* од составот *Вишио Равни* сметаме дека суштествувала како самостојно име, а така, веројатно, се викал ридот каде што било лоцирано поранешното село *Вишиево*. Имено, топонимот *Равни* претставува елиптично име кое потекнува од некогашната бинарна конструкција **Равни Рид*, чијашто атрибутска морфема, којашто е еднаква на старата определена форма *равни* од придавката *равен* < стсл. *ракънъ*, 'рамен', се супстантивизирила по испаѓањето на именскиот дел од синтагмата кој е изразен со географскиот термин *рид*. Соодветни топонимиски единици се среќаваат во охридската топонимија. Така, на пример, *Равен* е познато име на неколку ридови во атарот на селата Годивје, Издеглавје, Песочани, Црвена Вода, а со истото име *Равен* се именува и една рамнина во пла-нинскиот терен на атарот на селото Требеништа.

Габавци. Раселеното село *Габавци* било лоцирано во планинската месност *Габавци*, дијал. *Гáбафци*, што се наоѓа

⁴⁸ Љ. Станковска, *Речник на личните имиња кај Македонците*, Скопје 1992, 64; Љ. Станковска, *Суфиксиите -јь, -ъјь, -ъ во македонската топонимија*, Прилеп 2002, 87-88.

⁴⁹ В. Пјанка, оп. cit., 206.

во атарот на селото Долно Лакочереј⁵⁰. Селото *Габавци* е регистрирано од В. К'чов каде што е напишано во обликот *Гжбавци*⁵¹. Во 1900 година во селото *Габавци* имало 30 жители – Македонци. Селото *Габавци* е раселено во почетокот на XIX век, веројатно, во времето по Илинденското востание од 1903 година. Како име на месност тоа е наведено во картата од А. М. Селишчев каде што е запишано со формата *Гэбавци*⁵².

Ојконимот *Габавци* е етничко име, добиено со топонимизација на етникот во множина **габавци* кој е образуван од некогашен топоним **Габава* со етничкиот суфикс *-ци* и означува 'луге кои живеат во месноста што се вика *Габава'.

Името на топонимот **Габава* се вбројува во топонимските единици кои имаат фитонимиско потекло. Неговата основа е изведена од фитонимот *габа* 'ниско растение без листови, со кусо стебло и врв во форма на шапка; печурка, Fungus', а при неговото образување учествува придавскиот суфикс *-ав* во формата за женски род *-ава*. Од структурен аспект, топонимот **Габава* е поименичена придавка, а потекнува од некогашната синтагматска формација **Габава (Планина, Шума)*. По елизијата на именскиот дел од составот **Габава (Планина, Шума)*, кој можел да биде изразен со апелативите *планина, шума*, придавката **Габава* суштествувала како елиптично име. Тоа значи дека мотивацијата за именувањето на месноста **Габава* е присуството на растението *габа*, односно топонимот **Габава* означува 'планина или шума каде што растат габи, месност покриена со габи'.

Според тоа, зборообразувачката постапка при обраzuвањето на ојконимот *Габавци* се движел по следниов пат: **Габава (Планина, Шума)* > **Габава + -ци* > **габавци* → *Габавци*.

Во толковниот речник на македонскиот јазик, покрај фитонимската лексема *габа*, се нотирани и изведените зборови *габар* 'човек што собира габи', *габарка* 'жена што со-

⁵⁰ Ibid., 340.

⁵¹ В. Кънчовъ, *ций. дело*, 252.

⁵² А. М. Селишчев, *Славянското население в Албания (Карта)*, София 1931, Карта Зд.

бира габи', *габичка*, дем од габа⁵³.

Лексемата *габа* потекнува од прасл. **gōba* и претставува општословенски збор кој се употребува, главно, за означување 'разни видови печурки, Fungus', но означува и 'сунѓер, *Spongia*', сп. буг. *гъба* 'печурка, сунѓер', срп. *губа* 'печурка', хрв. *guba* 'печурка', словен. *goba* 'печурка, сунѓер', рус. *губа*, укр. *хуба*, брус. *хуба*, чеш. *houba* 'сунѓер', стчеш. *huba*, пол. *gąbka*, *gębka* 'печурка', а е сродно со лит. *gumbos* 'испакнатост, израсток'⁵⁴. Понатаму потеклото е нејасно. Некои етимолози сметаат дека има врска со ие. корен е **gambh-* односно **gei-* или **gheubh-*'свиткува'. Во старословенскиот јазик *гъба* се употребувал со значењето 'сунѓер, *Spongia*'. Фитонимиската база *габа* се среќава во образувањето на топонимите во словенските јазици, сп. буг. *Гъбене* – село во Габровско, *Габовица* – месност кај Смоличано (Кустендилско), словен. *Gobavica* – врв, грбен, *Gobnik* – населба, *Gobovce* – населба⁵⁵.

Во атарот на струшкото село Ложане една месност се вика *Габајца*⁵⁶. Овој топоним настанал од првобитната форма **Габавица* во која, по испаѓањето на интервокалното *v*, нееднородните вокали *ai* го дале дифтонгот *-aj*.

При објаснувањето на топонимот *Габавци* В. Пјанка исказал извесно колебање во врска со неговата етимологија. Тој, од една страна, топонимот *Габавци* го изведува од фамилијарното име *Габав-(ци)* // *Гъбафици* и во лексичко-семантичката класификација на топонимите го сместува во групата топоними изведени од фамилијарни имиња, а од друга страна, во морфолошко-сintаксичката класификација на топонимите односниот топоним го вклучува во групата топоними рамни на етноними произведени со суфиксот *-ци*

⁵³ Толковен речник на македонскиот јазик, т. I, ред. С. Велковска, К. Конески, Ж. Цветковски, Скопје 2003, 325.

⁵⁴ P. Skok, *Etimološki rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika*, I, Zagreb 1971, 628; Български етимологичен речник, т. I, ред. Вл. И. Георгиев, София 1971, 298; F. Bezlav, *Etimološki slovar slovenskega jezika*, prva knjiga, Ljubljana 1976, 154.

⁵⁵ Български етимологичен речник, т. I, ред. Вл. И. Георгиев, София 1971, 298; *Atlas Slovenije*, Ljubljana 2005, 102, 125, 78.

⁵⁶ Ј. Ф. Трифуноски, *цити. дело*, 232.

и тогаш неговата основа ја доведува во врска со апелативот *ѓаба*⁵⁷.

Горица. Исчезнатото село *Горица* се наоѓало покрај источниот брег на Охридското Езеро, јужно од градот Охрид. Населбата била лоцирана на северната падина на ридскиот полуостров *Горица*, чијашто шума била исечена во XIX век по наредба на Џеладин-бег. По Втората светска војна брдото *Горица* е повторно пошумено и е едно од најубавите места на охридското крајбрежје. На северното ритче од полуостровот *Горица*, се наоѓаат урнатините на една од трите најстари триконхални цркви во Охрид која била посветена на св. Илија. Другите две цркви се подигнати од св. Климент на рамнината од ридот Плаошник во Охрид. Едната од нив, како што е познато, е црквата Свети Пантелејмон, изградена во 893 година, а другата црква е сè уште неидентификуваната црква Свето Благовештение, изградена, веројатно, по 893 година, односно во периодот од 894 до 916 година, која, според опширното Климентово житие од крајот на XI или почетокот на XII век, напишано од охридскиот архиепископ Теофилакт, Климент ја изградил до својот манастир, односно до црквата Свети Пантелејмон. Подоцна, во времето на цар Самуил Климентовата црква Свето Благовештение станала седиште на Охридската архиепископија сè до нејзиното укинување во 1767 година, така што може да се претпостави дека нејзиното уривање се одвивало по оваа година.

Со формата *Горица* името на селото првпат се споменува во натписот од XVI век во пештерната црква Свети Стефан Панцир, која се наоѓа над полуостровот *Горица*⁵⁸. Во турскиот пописен дефтер за Охридската нахија од 1536-1539 година името на селото се предава како *Горица*, а во него имало 29 христијански семејства и 3 неженети лица⁵⁹. Тоа е регистрирано и во турскиот опширен пописен дефтер за Охридската

⁵⁷ В. Пјанка, оп. cit., 208, 257.

⁵⁸ Г. Ангеличин – Жура, *Странци од историјата на уметноста на Охрид и Охридско (XV – XIX век)*, Охрид 1997, 242.

⁵⁹ А. Стојановски, Д. Ѓорѓиев, *Населби и население во Македонија – XV и XVI век*, Скопје 2001, 56.

нахија од 1582-1583 година каде што е заведено како *Горица*⁶⁰. Во селото со овој попис се избројани 13 христијански семејства и 2 неженети лица. Меѓу далјаните на Охридското Езеро е попишан и „Далјанот *Горица со шамак*“ со годишен приход од 1.500 акчиња⁶¹. Во дефтерот е забележено дека црквата Свети Стефан, со друго име Панцир, која била во владение на калуѓерите, сега е во владение на Ахмед Карагоз, а приходот од имотот на црквата е приклучен кон приходот на селото *Горица*.

Селото *Горица* се споменува и во белешките на Б. Нушиќ од 1892 година каде што е запишано: „и она брдце кај селото *Горица*.“ и „*Горица* е мало село, има сé на сé четири христијански куќи. Околу селото се простираат, покрај подножјето на Петринска Планина, убави лозја и горичкото вино е на многу добар глас на охридскиот пазар. Меѓу лозјата тече потокот Рча или Рчанска Река која покрај селото се спушта во езерото. На брегот се издигнуваат две ритчиња по триесет метри височина и обете го прават малиот ридест полуостров, од каде е многу убав погледот на градот Охрид.“⁶². Името на селото е заведено кај В. К’чнов со формата *Горица*⁶³, а од Д. М. Бранкоф е напишано како *Горицза*⁶⁴. Во 1900 година во селото *Горица* имало 14 жители, а во 1905 година броило 24 жители, македонско население.

Името на селото *Горица* е метонимиско образување. Тоа е преземено од оронимот *Горица* – мало возвишение и полуостров на источниот брег на Охридското Езеро. Имено, во близина на брдото *Горица*, всушност, била лоцирана старата селска населба, која подоцна станала дел од градот Охрид. Оронимот *Горица* настанал со топонимизација на географскиот апелатив *горица* ‘мала гора, т.е. мала планина, брдо’, а

⁶⁰ А. Стојановски, *Турски документи за историјата на македонскиот народ, оишашен поширен дефтер на Охридскиот санџак од 1583 година*, т. VIII, кн. 1, Скопје 2000, 106.

⁶¹ *Ibid*, 39.

⁶² Б. Нушић, Са обала Охридског језера, Фрагменти из бележака (1892), *Разни синтези*, Београд, 1966, 101-102.

⁶³ В. К’чновъ, *цир. дело*, 252.

⁶⁴ D. M. Brankoff, *op. cit.*, 162.

потекнува од стсл. *горица* < прасл. **горица*. Лексемата *горица* е образувана со деминутивниот суфикс *-ица* од географскиот термин *гора* 'планина'.

Во турските пишани извори од крајот на XVI век во нахијата Дебарца се споменува и мезрата *Горица*⁶⁵. Денес топонимот *Горица* се среќава во атарот на селата 'Рбино, Сливово и Велмеј, а во Преспанскиот регион познати се селата *Горна Горица* и *Долна Горица*⁶⁶.

Градец. Во турскиот опширен пописен дефтер за Охридската нахија од 1536-1539 година е регистрирано исчезнатото село *Градец* во кое живееле 4 христијански семејства и 1 неженето лица, а со пописот спроведен во Охридската нахија во 1582-1583 година во селото *Градец* се попишани 5 христијански домаќинства и 1 неженето лице⁶⁷. Името на неидентификуваното село *Градец* А. Стојановски го доведува во врска со името на реката *Градејница* – река што тече низ атарот на селото Речица и се влива во Опеничка Река како десна нејзина притока. Меѓутоа, основата на името на реката *Градејница* < **Граденица* В. Пјанка ја доведува во врска со глаголот *гради*⁶⁸, што значи дека името на реката не може да се објасни од името на исчезнатото село *Градец*.

Ојконимот *Градец* е метонимиско име, коешто е преземено од некој друг географски објект кој се викал **Градец*. Во месноста каде што се наоѓало селото *Градец*, најверојатно, имало останки од стара тврдина која населението ја викало **Градец*. Една стара тврдина, како што е познато, имало во близина на преминот Буково на планината Исток. Од историските пишани извори, се дознава дека византискиот император Василиј II, по освојувањето на градот Охрид во 1018

⁶⁵ А. Стојановски, *Турски документи за историјата на македонскиот народ, опширен пописен дефтер на Охридскиот санџак од 1583 година*, т. VIII, кн. 1, Скопје 2000, 262.

⁶⁶ В. Пјанка, оп. cit., 345, 144.

⁶⁷ А. Стојановски, Д. Ѓорѓиев, *Населби и население во Македонија – XV и XVI век*, Скопје 2001, 58; А. Стојановски, *Турски документи за историјата на македонскиот народ, опширен пописен дефтер на Охридскиот санџак од 1583 година*, т. VIII, кн. 1, Скопје 2000, 130.

⁶⁸ В. Пјанка, *op. cit.*, 199, 349.

година и по разурнувањето на Самуловите дворци и охридските сидини, изградил тврдина на врвот на планината која се наоѓала меѓу Охридското и Преспанското Езеро и ја нарекол Василида (Βασιλίδα)⁶⁹. Според тоа, не е исклучена можноста локацијата на раселеното село *Градец* да била на локалитетот каде што се наоѓале остатоците од споменатата тврдина подигната од Василиј ИИ.

Топонимот **Градец* претставува примарно име кое е рамно на апелативот *градец* < стсл. *градъцъ* ‘помал град’. Овој збор е образуван со деминутивниот суфикс *-ец* < стсл. *-ыцъ* од апелативот *град* < стсл. *градъ* кој во средниот век се употребувал со значењето ‘утврден град’, а неговото првобитно значење било ‘оградено место’. Лексемата *град* потекнува од прасл. **gordъ* ‘ограда, градина’, а слогот *гра-* настанал по законот на ликвидната метатеза. Таа е општословенски збор, сп. буг. *град*, срп. *град*, хрв. *grad*, словен. *grad*, рус., укр. *город*, чеш. *hrad*, пол. *gród*, глуж. *hród*, длуж. *grod*, каш. *gard*, полап. *gord*, кој има паралели во балтичките и другите индоевропски јазици, а се поврзува со ие. корен **ghedh-* ‘огради’, со превој **ghordh-*, сп. бригиски *Manegordum* ‘град на Мана’⁷⁰.

Долени. Писмени потврди за исчезнатото село *Долени* досега не успеваме до го пронајдеме. Дека во минатото во Охридско постоело село *Долени*, обрна внимание В. Пјанка во своите проучувања за топонимијата на охридскиот крај⁷¹. Тргнувајќи од податоците што ги презентира современата топонимија, В. Пјанка тврди дека селото *Долени* било лоцирано во месноста викана *Долени*, што се наоѓа во границите на селото Елшани. На локалитетот *Долени* сега има ниви и ливади.

Името на раселеното село *Долени* претставува етничко име, коеншто е добиено со топонимизација на етникот во множина **долени*. Овој етник е образуван од постаро хидронимиско име **Дол* со етничкиот суфикс *-ени*, варијанта на суфиксот *-јани* и означува ‘луѓе кои живеат во долина викана

⁶⁹ *Oхрид и Охридско низ историјата*, книга прва, Скопје 1985, 199.

⁷⁰ P. Skok, *Etimologiski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika*, knj. I, Zagreb 1971, 604; Български етимологичен речник, т. I, ред. Вл. И. Георгиев, София 1971, 271.

⁷¹ В. Пјанка, *op. cit.*, 257, 356.

*Дол⁷².

Еднакви топонимиски образувања претставуваат ој-конимите *Долани* – село во Штипско, *Долени* – село во Костурско, *Долјани* = Δόλιανά – село во Берско (Грција), Δόλιανη – село во Јанинско (Грција) и други.

Некогашниот топоним *Дол е еднаков на географскиот апелатив *дол* 'вдлабнатина меѓу ридови, долина меѓу брегови, рекичка меѓу ридови'⁷³. Терминот *дол* потекнува од стсл. *долъ* и претставува омитословенска лексема која води потекло од прасл. **dolъ*⁷⁴. Географскиот термин *дол* е доста чест во нашата топонимијата. Тој се јавува како самостојна топонимиска единица: *Дол* – дол (Г. Страгомишта, Кичевско), *Дол* – суводолица (Миладиновци, Скопско), *Дол* – дол (Тетово), но особено е фреквентен во составот на двокомпонентните топоними: *Вели Дол* – речиште под планината (Белица, Кичевско), *Вилин Дол* – дол со вода (Г. Солње, Скопско), *Два Дола* – долови со вода (Сопишта, Скопско), *Дери Дол* – сув дол со пасиште и ниви (Катланово, Скопско), *Длабоки Дол* – дол (Брждани, Кичевско), *Добри Дол* – долче (Света, Битолско), *Евло Дол* – дол со евли (Лера, Битолско), *Зелен Дол* – долг дол со шума (Ново Село, Скопско), *Зли Дол* – дол (Кажани, Битолско), *Криви Дол* – дол со вода (Ајватовци, Скопско), *Мал Дол* – сув дол (Ракотинци, Скопско), *Суи Дол* – дол (Белица, Кичевско), *Темни Дол* – дол без вода (Бачишта, Кичевско), *Урлисан Дол* – сув дол (Блаце, Скопско) и други.

Жежница. Искезнатото село *Жежница* се граничело со соседните села *Врбјани* и *Годивје*. Населбата се наоѓала во долината на *Жежничка Река*, десна притока на Сатеска. Народното предание тврди дека на локалитетот *Жежница*, кој се наоѓа на десната страна на Сатеска и над селото Врбјани, постоеала стара селска населба со исто име од која се познаваат слаби остатоци од старини⁷⁵.

⁷² В. Пјанка, *op. cit.*, 161; Ј. Заимов, *Заселване на българските славяни на Балканския полуостров*, София 1967, 127.

⁷³ *Толковен речник на македонскиот јазик*, т. I, ред. С. Велковска, К. Конески, Ж. Цветковски, Скопје 2003, 500.

⁷⁴ P. Skok, *Etimologijski gječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika*, knj. I, Zagreb 1971, 419.

⁷⁵ Ј. Ф. Трифуноски, *цир. дело*, 287, 296.

Името на селото **Жежница** е метонимско образување, а е преземено од постаро име на некој друг географски објект, веројатно, од име на некоја ридина која во минатото се викала ***Жежница**.

Топонимот ***Жежница** потекнува од некогашната синтагматска формација ***Жежна** < ***Жежъна (Ридина)**, чијшто адјективен член е образуван од апелативот **жег** 'место изложено на сонце, припек' со придавскиот суфикс **-ънъ** во формата за женски род **-ъна** > **-на**. Адјективот ***Жежна** < ***Жежъна (Ридина)**, по елизијата на именскиот дел од синтагмата, се супстантивизирал со суфиксот **-ица**. Зборообразувачката постапка при создавањето на ојконимот **Жежница** се движела по следниот пат: ***Жежъна (Ридина)** > ***Жежъна + -ица** > ***Жежъница** > ***Жежница** → **Жежница**. При тоа, консонантот **г**, кој се нашол пред редуцираниот вокал од преден ред **ъ**, се палатализирал во **ж**. Значењето на топонимот ***Жежница** е 'ридина која е изложена на сонце, на припек'.

Името на **Жежничка Река** доаѓа од името на раселеното село **Жежница**, а е образувано со придавскиот суфикс **-ски**, односно со формата за женски род **-ска**.

Апелативот **жег** 'место изложено на сонце, припек' е девербативна лексема оформена од прасл. глагол ***žeg-ti** 'пече', во стсл. јазик е **жешти**, **жегж**, **жежешн**, а во современиот македонски јазик е **жеже**. Во Речникот на македонскиот јазик и во Толковниот речник на македонскиот јазик е наведена лексемите **жег** со значењето 'знак што се удира на дрвја или на животни' и **жега** 'голема жештина предизвикана од сонцето; горештина, припек'⁷⁶. Во дијалектите на бугарскиот јазик апелативот **жег** се употребува со значењето 'жештина, припек'⁷⁷.

Во топонимијата на нашиот јазичен терен се среќават повеќе исти топоними, сп. **Жежница** – месност (Преглово, Кичевско), **Жежница** – место на припек со ливади (Јеловјане,

⁷⁶ Речник на македонскиот јазик, т. I, ред. Б. Конески, Скопје 1961, 176; Толковен речник на македонскиот јазик, т. I, ред. С. Велковска, К. Конески, Ж. Цветковски, Скопје 2003, 618.

⁷⁷ Български етимологичен речник, т. I, ред. Вл. И. Георгиев, София 1971, 529.

Тетовско), *Жежница* – шума и пасиште (Којково, Кратовско)⁷⁸. Топоними изведени од основата *жег-* се среќаваат во топонимијата на другите словенски јазици, сп. хrv. *Požežnica, Žažežnica, Žeženica, Žeženik*, пол. *Żegnica*⁷⁹.

Злогоренци. Во турскиот пописен дефтер за нахијата Дебарца од 1536-1537 година е регистрирано селото *Злогоренци* во кое живееле 26 христијански семејства и 2 неженети лица⁸⁰. Селото *Злогоренци* е наведено и во опширниот пописен дефтер за истата нахија од 1582-1583 година каде што е напишано со формата *Излогоренци*, а во него биле попишани 11 христијански семејства и 6 неженети лица⁸¹. Освен тоа што се знае дека селото *Злогоренци* се наоѓало во областа Дебарца, неговата локација засега не е идентификувана. Тоа, можеби, било лоцирано во месноста *Горенци*, што се наоѓа на планината Караорман, на околу 4 км северозападно од селото Ботун⁸².

Ојконимот *Злогоренци* е етничко име кое е создадено со топонимизација на етникот во множина **злогоренци*, образуван со етничкиот суфикс *-ци* од постариот топоним **Злогорени*. Семантиката на името *Злогоренци* може да се дефинира како ‘луге кои живеат во месноста што се вика **Злогорени*’.

Топонимот **Злогорени*, исто така, претставува етничко име, а настанало со топонимизација на етникот во множина **злогорени* кој е образуван од исчезнатиот топоним **Зла Гора* со етничкиот суфикс *-ени < -ѣни*. При образувањето на етникот **злогорени* учествува инфикссот *-о-* кој послужил за соединување на составните делови на топонимот **Зла Гора*. Значењето на топонимот **Злогорени* е ‘луге кои

⁷⁸ Ј. Станковска, *Топонимије со суфиксот -ица во Македонија*, Скопје – Прилеп 2001, 152.

⁷⁹ P. Šimunović, *Toponimija otoka Brača*, Supetar 1972, 228; E. Rzetelska-Feleszko, J. Duma, *Nazwy rzeczne Pomorza między Dolną Wisłą a Dolną Odrą*, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk 1977, 141.

⁸⁰ А. Стојановски, Д. Ѓорѓиев, *Населби и население во Македонија – XV и XVI век*, Скопје 2001, 91.

⁸¹ *Охрид и Охридско низ историјата*, книга втора, Скопје 1978, 31.

⁸² Д. Смилески, *Ботун*, Охрид 2002, 8.

живеат или живееле во месноста *Зла Гора’.

Оронимот *Зла Гора е сложено име во кое првиот член Зла е рамен на формата за женски род зла од придавката зол, а вториот член Гора е еднаков на апелативот *гора* < стсл. *гора* 'планина', а ова потекнува од прасл. **gora* 'врв, планина'. Оронимот *Гора*, иако поретко, сепак се среќава во топонимијата на нашиот јазичен терен. Така, на пример, познат е планинскиот масив *Gora*, со височина од 1589 м, кој го заградува Охридскиот базен од западна страна, *Гора* се вика една планинска област на Шар Планина и други. Идентични топоними се застапени и во топонимијата на словенскиот јазичен ареал, сп. чеш. *Hory*, *Hory Mariánské*, полап. **Gora* – *Gohra*, рус. *Gori*⁸³.

Придавката зол потекнува од стсл. *զълъ* 'лош, проклет', а ова води потекло од прасл. **zъlъ* и претставува општословенска лексема, сп. мак. зол, буг. зъл, срп. зао, хrv. *zao*, словен. *zel*, рус. *злое*, укр. *злиє*, брус. *злы*, чеш. *zlý*, слов. *zly*, пол. *zły*, глуж. *zly*, длуж. *zly*.

Во топонимијата на охридскиот терен се среќаваат топонимиски единици во чијшто состав се содржи придавката зол: *Зла Страна* – планинска месност (Сливово), *Зли Дол* – дол (Велмеј), а нејзиното присуство е засведочено и во топонимијата на останатиот јазичен терен, сп. *Зла Дрма* – рид (Г. Липовик, Радовишко), *Зла Падина* – ниви и шума (Крушица, Светиниколско), *Зла Страна* – рид (Карабуниште, Велешко), *Зли Дол* – дол на планината Жеден (Сиричино, Тетовско), *Зли Дол* – дол (М'гленце, Кумановско), *Злокуќани* – село во Скопско и други.

Придавската база зол често се јавува како составен дел на топонимите и во другите словенски јазици, сп. буг. *Зла бара*, *Злата плоча*, *Злата урва*, срп. *Зли Дол*, словен. *Zalibreg*, слов. *Zlobivá*, чеш. *Zlovice*, глуж. *Zla droga*, пол. *ZÓy dól*, рус. *Zlovodka*⁸⁴.

Иванени. Исчезнатото село *Иванени* е регистрирано

⁸³ L. Hosák, R. Šrámek, *Mistní jména na Moravě a ve Slezsku*, I, Praha 1970, 278; V. Šmilauer, *Příručka slovanské toponomastiky*, Praha 1970, 69; В. А. Никонов, *циц. дело*, 107.

⁸⁴ Български етимологичен речник, т. I, ред. Вл. И. Георгиев, София 1971, 665-666; V. Šmilauer, op. cit., 190.

во турскиот пописен дефтер за Охридската нахија од 1536-1539 година кога во него имало 19 христијански семејства и 2 неженети лица⁸⁵. Во обликовот *Иванени* името на селото е забележено и во турскиот опширен пописен дефтер за Охридската нахија од 1582-1583 година, а во него живееле 9 христијански семејства и 3 неженети лица⁸⁶. А. Стојановски претпоставува дека раселеното село *Иванени* било лоцирано кај месноста Селиште, која се наоѓа североисточно од селото Мешеишта. Од Ј. Трифуноски пак во атарот на селото Мешеишта се споменува селиштето *Иванино*⁸⁷. Како што забележува Трифуноски селото *Иванино* постоело до средината на XIX век. Во топографската карта од 1954 година е внесено името *Ивани* со кое е обележена една планинска месност што се наоѓа во крајниот западен дел на Плаќенска Планина, североисточно од селото Мешеишта, а од Пјанка во атарот на селото Мешеишта е регистрирана планината *Ивани*⁸⁸. Изнесените податоци укажуваат на тоа дека се работи за една иста планинска месност која денес е позната под името *Ивани*. Сегашната форма на оронимот *Ивани*, веројатно, е добиена од постарото име **Иванени*, кое е преземено од името на старото село *Иванени*, и тоа, веројатно, по неговото раселување. Како што ќе видиме подолу, оваа планина, пред да го преземе името од селото *Иванени*, се именувала поинаку. Инаку, промената на оронимското име **Иванени* во сегашниот облик *Ивани* се случила, всушност, со губење на секвенцата *-ен-*, можеби, како резултат на испуштањето на интервокалното *н*, а потоа со асимилација и контракција на вокалите што се нашле во непосреден допир: *Иванени* > **Иванеи* > **Ивании* > **Иванӣ* > *Ивани*. Исто така, може да се претпостави дека односната промена на името можела да се случи и како резултат на заемното вкрстување на новото и

⁸⁵ А. Стојановски, Д. Ѓорѓиев, *Населби и население во Македонија – XV и XVI век*, Скопје 2001, 93.

⁸⁶ А. Стојановски, *Турски документи за историјата на македонскиот народ, опширен поширен дефтер на Охридскиот санџак од 1583 година*, т. VIII, кн. 1, Скопје 2000, 124.

⁸⁷ Ј. Ф. Трифуноски, *цир. дело*, 244–245.

⁸⁸ И. Петрушевски, Н. Петрушевска, *цир. дело*, 224; В. Пјанка, *оӣ. циӣ.*, 370.

постарото име на планината.

Од изнесените податоци може да заклучиме дека рашленето село *Иванени* се наоѓало на планината *Ивани* во месноста која се вика *Селиштие*, а првобитно позната како селиште *Иванени*. Ојконимот *Иванени* е етничко име, кое е создадено со топонимизација на етникот во множина **иванени*. Овој етник е образуван со суфиксот *-ени* < -*ъни*, варијанта на етничкиот суфикс *-јани* < *-јане*, од топонимот **Ивања*. Според тоа, значењето на името на селото *Иванени* е 'луге' кои живеат во месноста што се вика **Ивања*'.

Топонимот **Ивања* е елиптична форма добиена со супстантивизација на придавката од постарата синтагматска формација **Ивања (Планина)*, а по елиминирањето на именскиот дел од составот изразен со географскиот термин *планина*. Придавскиот член **Ивања* од синтагмата **Ивања (Планина)* е образуван од личното име *Иван* со посесивниот придавски суфикс *-јъ* во формата за женски род *-ја* и означува 'планина која му припаѓа на Иван'. Личното име *Иван* има несловенско потекло. Тоа е заемка од лат. *Iohannes*, а ова е позајмено од хебр. *Yōhānān* што значи 'бог е милослив'. Соодветни топонимики единици се присутни на нашиот јазичен терен, сп. *Иван Врв* – врв (Евла, Ресенско), *Иван Гроб* – ниви (Лисичани, Кичевско), *Иван Дол* – исчезнато село во Кичевско, *Иван Тор* – планинска месност со бачила (Галиште, Кавадаречко), *Ивање* – раселено село во Скопско⁸⁹.

Избичани. Со своите теренски истражувања В. Пјанка установил дека во планинската месност во атарот на селото Слатина некогаш постоело селото *Избичани*⁹⁰. Народното предание, пак, тврди дека во непосредна близина на селото Слатина, кај месноста Гурѓин Камен, некогаш постоело село кое се викало *Избииштие*⁹¹. Сега во таа месност се наоѓаат сточарски објекти.

Од погореизнесените информации може да се констат-

⁸⁹ Љ. Станковска, *Суфикситет -ъј, -ъјъ, -ъ во македонската топонимија*, Прилеп 2002, 176-177.

⁹⁰ В. Пјанка, оп. cit., 370.

⁹¹ Ј. Ф. Трифуноски, *цити. дело*, 285.

ира дека раселеното село имало две имиња, и тоа: *Избичани* и *Избийше*. Засега не сме во можност да се определиме кое од нив било примарно име на селото, бидејќи не располагаме со никакви податоци од историските пишани извори за ова село. Според нашето мислење, од хронолошка гледна точка, постаро име на селото, секако, било името *Избичани*, а поново е името *Избийше*. При нашата анализа ние ќе појдеме од толкувањето на постарото име *Избичани*, а потоа ќе се осврнемс и на толкувањето на поновото име на селото.

Името на раселеното село *Избичани* е примарна топонимска единица која има етничко значење, а е создадено со топонимизација на плуралната форма **избичани* од етникот **избичанин*. Плуралната етничка форма **избичани* е образувана со етничкиот суфикс *-јани* <*-јане*> од постарото име на селото **Избица*. Значењето на ојконимот **Избичани* е 'луге кои живеат во селото **Избица*'. Зборообразувачката постапка при создавањето на ојконимот *Избичани* се одвивала на следниов начин: **Избица + -јани > *избичани → Избичани*.

Ојконимот **Избица* е примарно име кое настанало со топонимизација на географскиот апелатив *избица* со значење 'мала изба'. Овој апелатив е образуван со деминутивниот суфикс *-ица* од апелативот *изба* 'куќа, дел од куќа, визба, колиба', којшто потекнува од стсл. *истъба*⁹². Лексемата *изба* е општословенски збор, сп. буг. *изба* 'клет; колиба', срп. *изба*, хрв. *izba*, словен. *izba*, дијал. *jizba* 'соба', рус. *изба* 'селска куќа', укр. *изба*, чеш. *jizba* 'соба', слов. *izba*, пол. *izba*, дијал. *źba*, глуж. *jstwa*, длуж. *špa*, која води потекло од прасл. **jьstъba*⁹³. Во македонскиот јазик се користат лексичките разновидности *изба* и *визба* кои се употребуваат со значењето 'просторија во куќа што се наоѓа под нивото на приземјето, подрум'⁹⁴.

Претпоставката дека во минатото можел да суш-

⁹² F. Miklosich, Lexicon palaeoslovenico-graeaco-latinum, Scientia verlag aalen, Wien, 1963, 271.

⁹³ Български етимологичен речник, т. II, ред. В. И. Георгиев, София 1979, 16.

⁹⁴ Речник на македонскиот јазик, т. I, ред. Б. Конески, Скопје 1961, 273; Толковен речник на македонскиот јазик, т. I, ред. К. Конески, Скопје 2003, 243; Толковен речник на македонскиот јазик, т. II, ред. К. Конески, Скопје 2005, 248.

тествува топонимот *Избица ќе ја поткрепиме со примери од топонимијата. Имано, еден рид со шума во прилепското село Ракле сега се вика *Избица*, а топонимите Izba, Izbice, Ispica, Jispica, Izbično се познати во словенечката топонимија⁹⁵.

Основата на исчезнатото село *Избичани* В. Пјанка ја изведува директно од апелативот *изб(и)ца*, што сметаме дека не е сосем прифатливо решение⁹⁶.

Топонимот *Избичани*, што се среќава денес како второ име на месноста *Избичани*, е примарно име кое настанало со топонимизација на географскиот апелатив *избичани* кој е образуван од апелативот *изба* со суфиксот *-ичани* и означува ‘место каде што имало изба’. Во напшата топонимија, исто така, се присутни топонимиски единици во кои е вграден терминот *избичани*, сп. *Избичана* – село во Ресенско, *Избичани* – вдлабнато место како изба (Вранинци, Кочанско) и други.

Илинце. Исчезнатото село *Илинце* е регистрирано во турскиот опширен пописен дефтер за Охридската нахија од 1536-1539 година каде што е запишано со формата *Хилинџе*⁹⁷. Тоа било христијанско село, а во него живееле 16 семејства и 2 неженети лица. Во турскиот опширен пописен дефтер за Охридската нахија од 1582-1583 година е наведено селото *Хилинџе*, а во него биле попишани 21 семејство и 2 неженети лица⁹⁸. Водефтерот, исто така, е запишанодека некојси Шерко бил домазет од селото *Хилинџе* во селото Климентани. Ова село досега не е идентификувано на теренот. А. Стојановски смета дека тоа се наоѓало во планинската месност наречена *Илинце* кај селото Мешеишта, каде што имало и манастир.

Како што може да се забележи од погореизнесените белешки, името на ова село не е правилно запишано. Бидејќи преведувачот на документот го предава со името *Илинце*, ние

⁹⁵ F. Bezljaj, Etimološki slovar slovenskega jezika, prva knjiga, Ljubljana 1976, 215.

⁹⁶ В. Пјанка, оп. cit., 256.

⁹⁷ А. Стојановски, Д. Ѓорѓиев, *Населби и население во Македонија – XV и XVI век*, Скопје 2001, 233.

⁹⁸ А. Стојановски, *Турски документи за историјата на македонскиот народ, опширен поширен дефтер на Охридскиот санџак од 1583 година*, т. VIII, кн. 1, Скопје 2000, 152.

ке ја почитуваме таа форма.

Името на селото *Илинце*, чијашто првобитна форма била **Илинци*, е етничко име. Имено, името на селото **Илинци* е рамно на етникот во множина **илинци* при чијашто деривација учествува суфиксот *-ци* кој се одликува со етничко значење. Овој етник, според нас, е изведен од постаро име на некоја месност што се викала **Илино*. Неговото значење може да се дефинира како 'луге кои живеат во месноста Илино'.

Во основата на топонимот **Илино* лежи личното име *Илија*, односно името на светецот *Илија*. Личното име *Илија* е библиско име и претставува заемка од грч. Ἰλαῖ, а ова е позајмено од хебр. 'Elijah' што значи 'Јехова е мојот бог'. Топонимот **Илино* < **Илијино* е елиптично име со посесивно значење, а потекнува од некогашната адјективна синтагма **Илијино (Брдо, Село)*, чијшто придавски член е образуван со придавскиот суфикс *-ин* во формата за среден род *-ино*. Познато е дека придавскиот суфикс *-ин* се одликува со посесивната функција, а образува топоними од имиња на лица и од лични имиња кои завршуваат на *-а* и *-ја*, сп. *Кадино* – село во Скопско, од апелативот *кадија* 'судија', *Малоїтино* – село во Кумановско, од личното име *Малоїта*, *Милеїтино* – село во Тетовско, од личното име *Милеїта*, *Негоїтино* – град, од личното име *Негоїта* и други.

Во околината на селото Мешеишта се забележени и други топоними во чијашто основа се крие личното име *Илија*. Така, во атарот на селото Велмеј има чешма *Илинцица*, а има и црква која се вика *Илинска Црква*, а во атарот на селото Белчишта една планинска месност со ниви и шума и еден врв се вика *Илинец*⁹⁹. Во Демирхисарско е познато селото *Илино* кое е сместено на Илинска Планина.

Јаворец. Исчезнатото село *Јаворец* се наоѓало југоисточно од селото Велмеј, а 4-5 км северно од селото Брежани, десно од патот Брежани – Велмеј¹⁰⁰. Неговите куќи лежеле во долината на Јаоречка Река, која од месното население денес

⁹⁹ В. Пјанка, оп. cit., 370-371.

¹⁰⁰ Ј. Ф. Трифуноски, *цир. дело*, 276.

се вика *Jaorec*. Таму се наоѓа и месноста Црквиште, чиешто име сведочи дека порано на тоа место била селската црква. Низ месноста *Jaorec* тече Јаоречка Река, десна притока на Брежанска Река, лева притока на Сатеска. Еден дел од атарот на исчезнатото село *Javorac* сега влегува во селото Велмеј, а друг дел е вклучен во атарот на селото Брежани. Изворите на Јаоречка Река се наоѓаат во месноста Завоине, Мочај Ко-била и Вирон во атарот на селото Брежани¹⁰¹. Покрај селото поминувал стариот пат кој одел од Дебар преку Долна Дебарца, ја преминувал Илинска Планина и Охридската област ја поврзувал со областа Демир Хисар и понатаму со Битола и Прилеп.

Името на селото *Javorac*, кое било вклучено кон нахијата Дебарца, е регистрирано во турските пишани извори од XVI век. Со формата *Javorche* неговото име се споменува во турскиот пописен дефтер од 1536-1537 година кога во него имало 18 христијански семејства и 2 неженети лица¹⁰². Во турскиот опширен пописен дефтер за Охридскиот санџак од 1582-1583 година името на селото е напишано како *Javorche*, а во селото со овој попис биле избројани 18 христијански семејства и 2 неженети лица¹⁰³. Во пописниот дефтер селото *Javorac* е заведено како „стар дервен“ што значи дека тоа вршело дервенџиска служба не само во времето на спроведувањето на овој попис, туку и порано. Во изворот не е фиксирана задачата на жителите од дервенџиското село *Javorac*, но може да се претпостави дека тие го чувале преминот на патот што врвел преку Илинска Планина во насока Дебар – Демир Хисар¹⁰⁴. Во еден турски документ од 1903 година е регистрирано името на месноста, коешто е запишано, исто

¹⁰¹ Н. Степаноски, *Брежани*, Охрид 1988, 22.

¹⁰² А. Стојановски, Д. Ѓоргиев, *Населби и население во Македонија – XV и XVI век*, Скопје 2001, 96.

¹⁰³ А. Стојановски, *Турски документи за историјата на македонскиот народ, опширен пописен дефтер на Охридскиот санџак од 1583 година*, т. VIII, кн. 1, Скопје 2000, 243.

¹⁰⁴ А. Стојановски, *Дервенџиството во Македонија*, Скопје 1974, 207-208.

така, со формата *Javorče*¹⁰⁵.

Ојконимот *Javorec* е метонимиско име, преземено од постаро оронимиско или хидронимиско име **Javorec*. Со голема веројатност може да се претпостави дека првобитно името **Javorec* се однесувало на некој рид од Илинска Планина што се наоѓа над сегашната долина *Jaorec*, а потоа тоа име се пренесло, можеби, на реката која поминувала покрај ридот **Javorec*. Откако името **Javorec* преминало на населбата која се формирала покрај реката, таа почнала да се именува според името на селото како *Javorčka Reka*, дијалектно *Jaorečka Reka*.

Во основата на топонимот **Javorec* лежи фитонимот *javor* 'шумско листопадно дрво, Acer pseudoplatanus'¹⁰⁶. Фитонимот *javor* потекнува од стсл. ѩворъ и претставува оштословенски збор кој води потекло од прасл. *ауогъ. Во однос на неговата структура оронимот **Javorec* < **Javorъцъ* претставува секундарно-топонимска формација која произлегува од некогашната бинарна конструкција **Javorъ*/Javorъj (Рид), чијашто придавка е образувана со придавскиот суфикс -ъ, или со придавскиот суфикс -јъ. По елизијата на именскиот дел од составот, кој е изразен со географскиот термин *rid*, адјективниот член **Javorъ*/Javorъj се супстантивизирал со суфиксот -ец < -ъцъ. Семантиката на хидронимот **Javorec* може да се дефинира како 'рид каде што има јавор, каде што расте јавор'. Зборообразувачката постапка при создавањето на името на селото *Javorec* се движела по следниов пат: **Javorъ*/Javorъj (Рид, Пойток) > **Javorъ*/Javorъj + -ец > **Javorec* → *Javorec*. Соответни топонимиски образувања се застапени, на пример, во полската топонимија во која познатиот топоним Jaworz се образуван од фитонимот jawor со суфиксот -јъ¹⁰⁷. Еднакви топонимиски единици, на пример, претставуваат топонимите: *Javorec* – врв на планината Исток, *Javorec* – село во Кичевско, *Jaorec* – шума (Г. Добреноец, Кичевско).****

¹⁰⁵ А. Стојановски, *Турски документи за Илинденското восстание*, Скопје 1993, 194.

¹⁰⁶ В. Пјанка, оп. cit, 166.

¹⁰⁷ M. Vasmer, *Die Slaven in Griechenland*, Berlin 1941, 102.

Во топонимијата на македонскиот јазичен терен често се среќава фитонимот *јавор*, сп. *Јавор* – извор и планина (Кичевско), *Јавор* – рид (Свиништа, Охридско), *Јавор* – рид (Присовјани, Струшко), *Јавори* – место на планината Клепа (Грчиште, Велешко), *Јаворица* – село во Грција, забележено од М. Фасмер во обликовот *Άφορα*¹⁰⁸, *Јаворица* – планинска месност (Жерноница, Гостиварско), *Јаворица* – река, десна притока на Вардар (Гевгелиско), *Јаорје* – ниви (Д. Добреноец, Кичевско), *Јаорец* – шума (Јагол, Кичевско).

Калуѓеров Дол. Името на исчезнатото село *Калуѓеров Дол* е документирано во пописниот дефтер за нахијата Дебарца од 1582-1583 година каде што е заведено како мезра *Калуѓеров Дол*¹⁰⁹. Селото *Калуѓеров Дол* во времето на спроведувањето на овој попис веќе било пусто селиште. Тоа се наоѓало во близина на селото Ботун, најверојатно, кај месноста Манастирец каде што се наоѓа локалитетот *Калуѓеров Дол* и рекичката *Калуѓерка*¹¹⁰. Народното предание раскажува дека на локалитетот Манастирец, кој се наоѓа западно од селото, на далечина од 1000 м, на едно повисоко брдо некогаш постосла манастирска црква, а и денес таму има остатоци од стари куќи.

Името на селото *Калуѓеров Дол* е секундарно, добиено од примарното хидронимиско име *Калуѓеров Дол*. Во синтагматското име *Калуѓеров Дол* првиот дел е посесивна придавка во чија основа се наоѓа персоналната именка *калуѓер*, образувана со придавскиот суфикс *-ов*. Вториот дел од топонимиската синтагма *Калуѓеров Дол* е претставен со географскиот апелатив *дол*.

Лексемата *калуѓер* ‘припадник на црковниот ред, монах’ е заемка од грчкиот јазик. Грчкиот збор *καλῆγερος* е сложенка составена од *καλῆς* ‘добар, убав’ и *γέρος* ‘старец’. За

¹⁰⁸ А. Стојановски, *Турски документи за историјата на македонскиот народ, оширен поисен дефтер на Охридскиот санџак од 1583 година*, т. VIII, кн. 1, Скопје 2000, 258.

¹⁰⁹ В. Пјанка, оп. си., 378; Ј. Ф. Трифуноски, *цир. дело*, 257.

¹¹⁰ А. Стојановски, Д. Ѓорѓиев, *Населби и население во Македонија – XV и XVI век*, Скопје 2001, 102.

потеклото на географскиот термин *дол* види кај *Долени*.

Еднакво име претставува исчезнатото село *Калуѓеров Дол* кое се наоѓало југозападно од селото Оморани и градот Велес. Тоа е заведено во турските пописни дефтери од XVI век за Велешката нахија¹¹¹.

Койрница. Од теренските истражувања се дознава дека во близина на селата Мешеишта и Сирула една планинска месност со шума и ниви се вика *Койрница*. Тргнувајќи од фактот дека тие се соседни села, името *Койрница*, всушност, се однесува на иста локација. Како селска населба тоа е забележено на картата од А. М. Селишев каде што неговото име е запишано со формата *Койарница*¹¹². Ј. Трифуноски во своите антропогеографски проучувања во Охридско подвлегува дека селото *Койрница* постоело некаде до средината на XIX век¹¹³. Од изнесените скромни податоци можеме да кажеме дека раселеното село *Койрница* било лоцирано на падините на планината *Койрница* што се наоѓа североисточно од Мешеишта, а северозападно од Сирула, во граничниот предел на нивните селски атари.

Името на селото *Койрница* е преземено од името на друг географски објект кој се викал **Койрница*. По секоја веројатност селото го добило своето име според името на планината *Койрница*. Оронимот **Койрница* претставува топонимиско-структурна формација која потекнува од некогашната бинарна конструкција **Койрна < *Койръна (Гора, Шума)*, чијашто адјективна морфема е образувана со придавскиот суфикс *-ънъ* во формата за женски род *-ъна > -на*. Во нејзината основа лежи фитонимот *койр/којар* 'мирисливо растение со танки пердувести листови и жолти цветови, *Anethum graveolens L.*'¹¹⁴. Придавската компонента **Койрна* од составот **Койрна < *Койръна (Гора, Шума)*, по елимини-

¹¹¹ А. М. Селишев, *Славянското население в Албания (Карта)*, София 1931, Карта 3д.

¹¹² Ј. Ф. Трифуноски, *цир. дело*, 244.

¹¹³ В. Пјанка, оп. cit., 170.

¹¹⁴ *Толковен речник на македонскиот јазик*, т. II, ред. С. Велковска, К. Конески, Ж. Цветковски, Скопје 2005, 600.

рањето на именскиот дел, се супстантивизирала со суфиксот *-ица*. Значењето на топонимот **Койрница* е 'место каде што има, каде што расте копар', односно 'место со копрнена, ситна шума'.

Фитонимската лексема *којр/којар* потекнува од стсл. *копръ*, а ова води потекло од прасл. **karptъ* или **koprтъ*, чиешто првобитно значење било 'ароматично растение'. Во македонскиот јазик се употребува лексичката варијанта *којар* 'едногодишно растение со мали ливчиња и жолти цветчиња што се употребува како мирудија, во медицината и во козметиката, *Anethum graveolens*', а со апелативот *којарок* се означува 'место обраснато со ситна шума'¹¹⁵. Оваа фитонимска база е општословенска, сп. буг. *копър*, срп. *којар*, хрв. *korar*, словен. *koper*, *koprc*, рус. *копёр*, укр. *копри*', чеш. *kopr*, слов. *kopor*, пол. *koper*, *kopr*, глуж. *koprik*¹¹⁶. Потеклото на фитонимот *којр/којар* некои етимолози го доведуваат во врска со фитонимот *којрива*.

На охридската територија фитонимот *којр/којар* се јавува во основата на неколку топонимиски единици: *Којрнеш* – ниви (Годивје, Охридско), *Којарник* – планина во атарот на Охрид.

И во топонимијата на другите словенски јазици, исто така, се среќаваат примери изведени од оваа фитонимска база, сп. буг. *Копара*, хрв. *Koparno*, *Koparnik*, слов. *Koprová dolina*, чеш. *Koprník*, глуж. *Koprow*, длуж. *Kiperna*, полап. *Köpernitz*, пол. *Koprki*¹¹⁷.

Кочовина. Исчезнатото село *Кочовина* е регистрирано во турскиот опширен пописен дефтер за нахијата Дебарца од 1536-1539 година каде што е запишано во обликот *Кочовин*¹¹⁸. Тогаш тоа било христијанско, со 11 семејства и

¹¹⁵ Български етимологичен речник, т. II, ред. В. И. Георгиев, София 1979, 624.

¹¹⁶ V. Šmilauer, op. cit., 102; P. Skok, Etimologički rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, knj. II, Zagreb 1972, 145.

¹¹⁷ А. Стојановски, Д. Ѓорѓиев, *Населби и население во Македонија – XV и XVI век*, Скопје 2001, 115.

¹¹⁸ *Охрид и Охридско низ историјата*, книга втора, Скопје 1978, 30; А. Стојановски, *Турски документи за историјата на македонскиот народ, опширен пописен дефтер на Охридскиот санџак од 1583 година*, т. VIII, кн. 1, Скопје 2000, 231.

1 неженето лице. Во турскиот опширен пописен дефтер за истата нахија од 1582-1583 година неговото име се предава, исто така, со формата *Кочовин*¹¹⁹. Во селото во времето на извршувањето на пописот имало 11 христијански семејства и 3 неженети лица.

Локацијата на ова раселено село досега не е идентификувана. Од турскиот извор се дознава дека тоа се наоѓало во областа Дебарца. А. Стојановски селото го сместува јужно од селото Црвена Вода во месноста *Кочун*. Ако се прифати ова гледиште на Стојановски како точна констатација, тогаш треба да се претпостави дека името на селото е погрешно запишано во споменатиот пописен дефтер, бидејќи до денес името на месноста *Кочун*, како и на реката *Кочуница*, не се променети, а анализата што ја направивме покажа дека имињата *Кочовина* и *Кочун*, и покрај нивната сличност, сепак имаат различна етимологија. Според нашето мислење, не е исклучена можноста старото село *Кочовина* да се наоѓало на сегашниот локалитет Старо Село, коешто се наоѓа во горниот тек на реката Кочуница, југозападно од селото Црвена Вода, од кое е оддалечено 2 км, в. *Кочун*. На нивите во локалитетот Старо Село се гледаат остатоци од некогашни сидови од куки и од гробишта, а таму се наоѓа и црквата Света Петка¹²⁰. Како што тврди народното предание, селото што се наоѓало на локалитетот Старо Село било раселено во 1820 година, во исто време кога се раселило и селото Кочун.

Наведеното име во турските документи од XVI век сметаме дека е погрешно запишано. Како што се предава од приредувачот на документот тоа треба да гласи *Кочовина*, но неговата постара форма, според нас, била **Кочовишина*.

Името на селото *Кочовина* < **Кочовишина* е преземено од името на некоја друга месност која се викала **Кочовишина*. Овој топоним потекнува од некогашната адјективна синтагма **Кочовска* < **Кочовъска (Земја)*. Адјективот **Кочовска* од составот **Кочовска (Земја)*, кој е образуван со формата за женски род -ска од придавскиот суфикс -ъскъ, по испаѓањето на именката *земја* (овде со значење на

¹¹⁹ Ј. Ф. Трифуноски, *цит. дело*, 259.

¹²⁰ Ј. Ф. Трифуноски, *цит. дело*, 259

имот), се супстантивизирал со именскиот суфикс *-ина*. Фигуративно зборообразувачката постапка при оформувањето на ојконимот **Кочовишина* се движела по следниов пат: **Кочовска (Земја) > *Кочовска + -ина > *Кочовишина > *Кочовишина → *Кочовишина > Кочовина*. Притоа, консонантската група *-ши-* се упростила со испаѓање на групата *-ши-*. Идентично образување има и топонимот *Чекошина* – месност во атарот на гадот Охрид.

Основата на топонимот **Кочовишина* е изведена од фамилијарното име **Кочовци*. Ова име е добиено од некогашната придавска синтагма **Кочови (синови, јошомци)*, чијашто придавка е образувана од личното име *Кочо* со суфиксот *-ов* во формата за множина *-ови*, а по елизијата на именскиот дел од составот, придавката **Кочови* се супстантивизирала со патронимискиот суфикс *-ци < -ъци*. Личното име *Кочо* е образувано со суфиксот *-чо* од несловенските имиња *Константин, Никола*. Семантичката вредност на топонимот **Кочовишина* може да се дефинира како ‘земја која му припаѓа на семејството **Кочовци*’.

Соодветни топонимиски образувања се среќаваат и кај другите словенски јазици, сп. хрв. *Petrovina* од **Petrov (posjed), Bo'jakovina*¹²¹.

Кочун. Покрај селото Црвена Вода, од неговата јужна страна, тече реката *Кочуница*, десна притока на Сатеска. Според преданието во долината на реката *Кочуница* порано постоеле две селски населби, и тоа едната била сместена во горниот дел на местото Старо Село, а другата во средниот дел на речната долина во месноста *Кочун*, в. *Кочовина*. Селиштето *Кочун* се наоѓа на дното од речната долина, еден километар подолу од Црвена Вода¹²². На овој локалитет има остатоци од стари гробови, а покрај нив се наоѓа црквиштето Света Богородица и извор со минерална вода. Селото *Кочун* е раселено околу 1820 година, а неговиот атар сега е вклучен во атарот на селото Црвена Вода.

Името на селото *Кочун* е метонимиско образување,

¹²¹ P. Skok, Etimologički rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, knj. II, Zagreb 1972, 581.

¹²² J. Ф. Трифуноски, *циц*. дело, 259.

коешто е преземено од првобитно хидронимиско име **Кочун*. Тоа е посесивно име, коешто потекнува од некогашниот синтагматскиот состав **Кочун < *Кочунјь* (*Извор, Пойток*). Придавскиот член **Кочун < *Кочунјь* од составот **Кочун < *Кочунјь* (*Извор, Пойток*) е образуван од личното име *Кочун* со посесивниот придавски суфикс *-јь*. По елиминирањето на именскиот дел од составот **Кочун < *Кочунјь* (*Извор, Пойток*), кој можел да биде изразен со апелативите *извор* или *пойток*, придавката **Кочунјь* се супстантивизирада и продолжила да суштествува како елиптично име.

Личното име *Кочун* е образувано со антропонимскиот суфикс *-ун* од хипокористичното име *Кочо*, в. *Кочовина*. Еднаква деривација имаат личните имиња *Белчун, Вачун, Вичун, Калчун, Качун, Крајчун, Крачун, Мичун, Танчун*. Наведените имиња се изведени со суфиксот *-ун* од хипокористични форми образувани со суфиксот *-чо*. Инаку, суфиксот *-ун* бил продуктивна деривациска морфема во нашиот антропонимски систем и со овој суфикс се образувани низа хипокористични имиња, и тоа како од словенско, така и од несловенско потекло: *Балун, Бийун, Благун, Богун, Брајун, Владун, Госјун, Дарун, Добрун, Јакун, Кајун, Корун, Макрун, Маџун, Милун, Миќун, Мишун, Павун, Пејрун, Печкун, Радун, Родун, Сјасун, Тошун, Хойун*¹²³. Хипокористичните образувања со суфиксот *-ун* се среќаваат во другите словенски антропонимиски систем, сп. хрв. *Dragun, Radun*, срп. *Бојун, Брајун, Радун*, буг. *Горун, Достун, Зорун, Ладун, Хватун*, рус. *Ярун*, пол. **Borun, Ciechun, *Siemun*¹²⁴.

Леска. Исчезнатото село *Леска* се наоѓало во близина на месноста Грамада, на границата меѓу селата *Лешани* и *Злести*¹²⁵. Во турскиот пописен дефтер за Охридската нахија

¹²³ Ј. Станковска, *Речник на личните имиња кај Македонциите*, Скопје 1992.

¹²⁴ M. Šimundić, Tipovi osobnih imena sa Čakavskoga područja iz XII stoljeća, Onomastica, g. XXIX, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk 1984, 192; M. Грковић, *Имена у Дечанским хрисовуљама*, Нови Сад 1983, 83; Ј. Заимов, *Български именник*, София 1988; Т. Скулина, *Старорусские именници особоно*, цз. II, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk 1974, 37; M. Malec, Staropolskie skrocione nazwy osobowe od imion dwuzłonowych, Wroclaw-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1982, 143.

¹²⁵ С. Ристески, *Лешани*, Струга 2000, 33.

од 1582-1583 година, меѓу попишаните семејства на селото Металица, се споменува и семејството на Никола Новак, од *Леска*¹²⁶. А. Стојановски смета дека споменатото село се однесува на преспанското село *Леска*. Сепак, повeroјатно е да се помисли дека податокот од пописниот дефтер се однесува на охридското село *Леска*, кое веќе било раселено во времето кога се спроведувал пописот. Имено, раселеното село Металица, кое е регистрирано во дефтерот, се наоѓало во соседство на селото Присовјани, Струшко што значи дека тоа било лоцирано во околната на охридските села Лешани, Злести, а според тоа и на исчезнатото село *Леска*.

Името на селото *Леска* е преземено од името на некој друг објект кој се викал **Леска*. Топонимот **Леска* настанал со топонимизација на фитонимскиот апелатив *леска* 'шумско овочно растение што расте како ниско дрво или разграднета грмушка со големи, елиптични листови, цветови во вид на реси и мали, јајчести или овални плодови со тврда кафејава лушпа, *Corylus avellana*'¹²⁷. Фитонимот *леска* < стсл. *љеска* е општословенска лексема, сп. буг. *леска*, срп. *леска*, хрв. *lijeska*, словен. *leska*, рус. *лесковый орех* 'лешник', укр. *ліска*, чеш. *líska*, слов. *líeska*, пол. *laska* 'прат, прачка', *laskowy* 'ореов', глуж., длуж. *lěska*, полап. *leskōvěica* 'лешник', а води потекло од прасл. **лѣска*¹²⁸. Фитонимската база *леска* е заложена во низа топонимиски единици на нашиот јазичен терен, сп. *Леска* – планинско место на Сува Планина (Прилепско), *Леска Вода* – река (Кичевско), *Лески* – место на планината Орлак (Битолско), *Лескова Тумба* – врв на Сува Планина, висок 990 м (Скопско), *Лесковец* – место на планината Плачковица, *Лесковица* – река (Радовишко), *Лесково* – раселено село во Демирхисарско, *Лескоец* – село во Ресенско и други. Фитонимската база *леска* е застапена во топонимијата на другите

¹²⁶ А. Стојановски, *Турски документи за историјата на македонскиот народ, оширен поисен дефтер на Охридскиот санџак од 1583 година*, т. VIII, кн. 1, Скопје 2000, 123.

¹²⁷ *Толковен речник на македонскиот јазик*, т. III, ред. С. Велковска, К. Конески, Ж. Цветковски, Скопје 2006, 34.

¹²⁸ *Български етимологичен речник*, т. III, ред. В. И. Георгиев, София 1986, 371.

словенски јазици, сп. срп. *Лесковац*, хrv. *Лесковац*, словен. *Леска, Леске, Лесковец, Лесковица*¹²⁹.

Лешница. Локацијата на исчезнатото село *Лешница* се наоѓала на падините на планината Исток, во источна насока од градот Охрид. Населбата, веројатно, била сместена покрај реката *Лешница*, притока на Охридско Езеро, најверојатно, во месноста *Лешница* каде што има голем извор кој се вика *Суапара Вода* или *Лешница*. Реката *Лешница*, којашто е забележана на топографската карта од 1955 година, се формира од повеќе извори на планината Исток кои се наоѓаат источно од селото Рамне. Оваа река е позната уште и со името Видобишка Река, а во долниот нејзин тек, односно кога тече низ атарот на градот Охрид, таа се вика Грашница. Кај Ј. Трифуноски и кај В. Пјанка името *Лешница* се однесува само на споменатиот извор¹³⁰, додека К. Шапкарев, во 1864 година, со името *Лешница* ја именува планината Исток, а таму е запишано: “*Лешница* планина, разделена од Галичица со еден дол. На источното ребро на *Лешница* има село Исток, за кое се кажува дека било родно место на Јустинаи Јустинијана, наречено така од името на Јустинијановиот татко.”¹³¹. По раселувањето на селото *Лешница* неговиот атар е вклучен во атарот на селото Рамне.

Селото *Лешница* е заведено во турскиот опширен пописен дефтер за Охридската нахија од 1582-1583 година каде што е запишано со формата *Лешница*¹³². Со извршениот попис во селото биле попишани 10 муслумански семејства и 10 неженети лица. Во турски документи од 1903 година името на селото се предава со формата *Лешница*. На картата од Јаранов тоа се бележи како *Лешница*¹³³.

¹²⁹ P. Skok, Etimologiski rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, knj. II, Zagreb 1972, 299; F. Bezljaj, Etimološki slovar slovenskega jezika, druga knjiga, Ljubljana, 1982, 135.

¹³⁰ Ј. Ф. Трифуноски, *цир. дело*, 144; В. Пјанка, оп. cit., 395.

¹³¹ К. Шапкарев, *Избор*. Приредил д-р Т. Тодоровски, Скопје 1984, 232.

¹³² *Охрид и Охридско низ историјата*, книга втора, Скопје 1978, 29; А. Стојановски, *Турски документи за историјата на македонскиот народ, опширен пописен дефтер на Охридскиот санџак од 1583 година*, т. VIII, кн. 1, Скопје 2000, 93.

¹³³ Д. Ярановъ, *Карта на Македония въ географските ѝ граници в мѣрка 1 : 300 000*, София 1933.

Името на селото *Лешница* е метонимиско образување, односно тоа е преземено од постарото име на реката *Лейница*, коешто гласело *Лешница*. Првобитната форма на потамонимот *Лешница* била **Лешиница* < **Лѣшина*, а потекнува од некогашната синтагматска формација **Лешина* < **Лѣшина* (*Гора, Река*). Адјективната морфема **Лешина* < **Лѣшина* од синтагмата **Лешина* < **Лѣшина* (*Гора, Река*), по отпаѓањето на именскиот дел од синтагмата, кој можел да биде изразен со географските апелативи *гора* или *река*, се супстантивизирала со суфиксот *-ица*. Во основата на името се наоѓа фитонимскиот апелатив *леска*, а при неговото образување учествува придавскиот суфикс *-ънъ* во формата за женски род *-ъна* > *-на*, в. *Леска*. Семантиката на хидронимот *Лешница* може да се дефинира како ‘гора со леска, односно река околу која има леска’.

Еднакви топонимиски образувања на македонската јазична територија претставуваат топонимите: *Лешница* – село во областа Гора, Охридско, денес се наоѓа во Албанија, *Лешница* – река, лева притока на Вардар, *Лешница* – река, десна притока на Пена (Тетовско), *Лешница* – планина (Гајре, Тетовско), *Лешница* – села во Гостиварско, Кичевско, Марковско, Скопско, Мелничко и други.

Сегашното име на селото *Лешница* настанало од постарото **Лешиница* со губење на консонантот *ш* во групата *-шин-*, која се добила по губењето на редуцираниот вокал од преден ред *ь*, како и со замената на *ѣ* > *е*: **Лѣшина* > **Лешиница* > *Лешница*. Името на реката *Лейница*, исто така, е добиено од постарата форма **Лешиница*, но сега со губење на гласот *и* во консонантската група *-шин-*: **Лѣшина* > **Лешиница* > *Лешница*. Затоа сметаме дека не се убедливи мислењата исказани од В. Пјанака и од Ј. Трифуноски кои хидронимот *Лейница* го доведува во врска со фитонимот *леница* ‘вид круша’, односно со зоонимскиот апелатив *леница* ‘вид риба, пастрмка’, поткрепувајќи го притоа своето мислење дека рибата *леница* од Охридското Езеро навлегувала длабоко во рекичката *Лейница*¹³⁴.

¹³⁴ В. Пјанака, оп. cit., 168; Ј. Ф. Трифуноски, *цити. дело*, 144.

Манасиширец. Исчезнатото село *Манасиширец* е регистрирано во турскиот пописен дефтер за нахијата Дебарца од 1536-1538 година кога во него биле попишани 21 христијанско семејство и 2 неженети лица, а со опширниот пописен дефтер за истата нахија од 1582-1583 година, каде што неговото име е запишано со формата *Манасиширче*, се попишани само 4 лица¹³⁵. А. Стојановски смета дека селото *Манасиширец* се наоѓало кај селото Црвена Вода, односно во месноста *Манасиширец* во атарот на селото Ботун. Од В. Пјанка е забележено дека локалитетот *Манасиширец*, каде што сега има полициска станица, пасиште и ниви, порано било село кое се наоѓало во атарот на селото Брбјани, а Ј. Трифуноски вели дека расселеното село *Манасиширец* било лоцирано во долината на Голема Река, во планинскиот дел од атарот на селото Брбјани¹³⁶. Во месноста *Манасиширец* се наоѓа големиот извор на Голама Река или Сатеска.

Името на селото *Манасиширец* е образувано по пат на дезинтегралната деривација. Тоа потекнува од некогашната синтагматска формација **Манасиширски (Мейхox)*, чијшто адјектив е образуван со определената форма *-ски* < *-ьски* од придавскиот суфикс *-ьскъ*. Адјективната компонента **Манасиширски*, по елиминирањето на именскиот дел од составот изразен со апелативот *мейхox*, се супстантивизирала со суфиксот *-ец* < *-ьцъ*, кој има структурно-топонимиска функција, а при извршувањето на оваа деривациска постапка се отстранува придавската морфема *-ски* и деривацијата се извршува така што суфиксот *-ец* се присоединува кон произведувачката основа изразена со апелативот *манасишир*. Образувањето на ојконимот *Манасиширец* фигуративно можеме да го претставиме на следниов начин: **Манасиширски (Мейхox) > *Манасишир-ьски > *Манасишир- + -ец > Манасиширец*.

¹³⁵ А. Стојановски, Д. Ѓорѓиев, *Населби и население во Македонија – XV и XVI век*, Скопје 2001, 136; А. Стојановски, *Турски документи за историјата на македонскиот народ, оширен џамијесен дефтер на Охридскиот санџак од 1583 година*, т. VIII, кн. 1, Скопје 2000, 263.

¹³⁶ В. Пјанка, оп. cit., 401; Ј. Ф. Трифуноски, *цир. дело*, 296.

Апелативот *манасијир* ‘црква со придружни објекти во кои во заедница живеат монаси или монахињи’¹³⁷ потекнува од стсл. **Манастиръ**, односно **МОНАСТЪРЬ** и претставува заемка од грч. μοναστέριον. Присуството на овој деривациски модел во македонската топонимија е доста забележително, сп. *Белшица* – нивје (Требениште, Охридско), *Владица* – ниви (Талашманци, Кривопаланечко), *Веселец* – рид (Прострање, Кичевско), *Даушица* – планина, *Демирица* – ниви (Раштани, Битолско), *Пилотијец* – шума (Видрани, Кичевско), *Филићец* – нивје (Попли, Леринско) и други¹³⁸. Според тоа, треба да се претпостави дека селото *Манасијирец* се оформило како населба, веројатно, во близина на некој манастир. Така, на пример, селото *Манасијирец* (Бродско) го добило своето име според манастирот Света Богородица, што се наоѓа над маалото Мел, чиешто име, заедно со името на манастирот, се споменува во Душановата грамота од 1343-1344 година за манастирот Трескавец кај Прилеп.

Маќово. За селото *Маќово* не располагаме со историски писмени потврди. Дека тоа постоело во Охридско, дознаваме од топонимијата. Имено, во границите на територијата што ја зафаќа селото Песочани, една месност се вика *Маќово* или *Маќови Кошари*. Според Ј. Трифуноски, локацијата на раселеното село *Маќово* се наоѓала северозападно од селото Песочани¹³⁹. Селото *Маќово* почнало да се раселува во првата половина на XIX век, а последните негови жители се иселиле во 1860 година и се населиле во селото Црвена Вода каде што ги викаат *Маќовци*.

Ојконимот *Маќово* е елиптично име со посесивно значење. Тоа настанало со супстантивизација на придавскиот член од постарата атрибутска синтагма **Маќово (Село)*, откако отпаднал именскиот член од составот изразен со апела-

¹³⁷ Толковен речник на македонскиот јазик, т. III, ред. С. Велковска, К. Конески, Ж. Цветковски, Скопје 2006, 88.

¹³⁸ Ј. Станковска, Моделот на дезинтегралната деривација во македонската топонимија, *Втора југословенска ономастичка конференција*, МАНУ, Скопје 1980, 353-355.

¹³⁹ Ј. Ф. Трифуноски, *цир. дело*, 263.

тивот село. Во неговата основа се крие личното име *Мацко*, а при неговото образување учествува посесивниот придавски суфикс *-ов* во формата за среден род *-ово*. Значењето на името на селото *Мацково* е 'село кое му припаѓа на Мацко или каде што живее Мацко'.

Личното име *Мацко* е изведено со суфиксот *-ко* од хипокористичното име *Мацо*. Хипокористикот *Мацко* е потврдено во основата на презимињата *Мацко*, *Мацков*¹⁴⁰. Од галовното име *Мацо* се изведени, на пример, личните имиња *Маџан*, *Маџе*, *Маџура*, наведени во нашиот антропономастикон¹⁴¹, како и хипокористикот *Мачин*, кој е заложен во основата на презимето *Мачиновски*¹⁴². Личното име *Мацо* е образувано со суфиксот *-цо* од првиот отворен слог на личните имиња *Максим*, *Манасиј*, *Марко*, *Марин*, *Матеј*, кои имаат несловенско потекло, но исто така тоа може да биде изведено и од личните имиња *Маломир*, *Малорад* кои се од словенско потекло. Во антропонимијата на српскиот јазик се познати личните имиња *Маџан* и *Мацко*, а во антропонимскиот фонд на хрватскиот јазик се јавуваат имињата *Маџа*, *Маџан*, *Мацко*, *Мацо*¹⁴³.

Морозвижда. Селото *Морозвижда* одамна е исчезнато, а неговото име е документирано во XIV век. Како селиште тоа се споменува во Душановата грамота од 1342-1345 година со која го подарува имотот на манастирот Света Богородица Перивлепта во Охрид каде што е запишано: **Мом'лишта село** и селиште **Морозвижда** съ **мегъмн** и съ **ловнштамн** и съ **всѣмн** **правнламн.**¹⁴⁴. Од наведениот цитат се дознава дека селото *Морозвижда* се наоѓало во близина на селото Мемлишта, односно *Момлишта*, кое лежи на југозападниот брег на

¹⁴⁰ Речник на презимињата кај Македонциите, т. II, ред. Т. Стаматоски, Скопје 2001, 50-51.

¹⁴¹ Ј. Станковска, Речник на личните имиња кај Македонциите, Скопје 1992, 179.

¹⁴² Речник на презимињата кај Македонциите, т. II, ред. Т. Стаматоски, Скопје 2001, 50.

¹⁴³ М. Грковић, Речник личних имена код Срба, Београд 1977, 129; М. Šimundić, Rječnik osobnih imena, Zagreb 1988, 427.

¹⁴⁴ С. Новаковић, Законски споменици српских држава средњег века, Београд 1912, 673.

Охридското Езеро, меѓу селото Удуништа и градот Подградец, кои сега се наоѓаат во соседна Албанија.

Името на селото *Морозвижда* е добиено од постарат ајективна синтагма **Морозвижда (Въсь)*. Во основата на придавската компонента **Морозвижда* од составот **Морозвижда (Въсь)* се наоѓа загубеното лично име *Морозвизд*, а при неговата деривација учествува посесивниот придавски суфикс *-јъ* во формата за женски род *-ja*¹⁴⁵. Семантиката на името на селото *Морозвижда* е ‘село кое му припаѓа на Морозвизд, односно каде што живее Морозвизд’.

Сложеното име *Морозвизд* е обликувано од морфемата *Moro-*, којашто потекнува од глаголскиот корен *мор-* од стсл. глагол *морнти* ‘уморува’, сп. ги апелативите *одмор, умор*, и од морфемата *-звизд*, којашто потекнува од стсл. глагол *звиždati* ‘свири’. Личното име *Морозвизд* на македонскиот јазичен терен се среќава и во основата на ојконимот *Морозвизд* – село во Кочанско, регистрирано во грчките пишани извори од XI век со формата *Мороζσδον*¹⁴⁶ и од XIV век: и по *Μοροζβιζδού, σε σελομъ тέμъ Μοροζβιζδομъ*¹⁴⁷. Денес селото се именува *Мородвис*, кое е запишано така уште во Лесновскиот поменик од XVI век: *Μοροδβίς*¹⁴⁸. Инаку, ојконимот *Морозвизд* претставува посесивно име образувано од личното име *Морозвизд* со посесивниот придавски суфикс *-ъ*¹⁴⁹.

Сложени имиња образувани од морфемите *моро-* и *-звизд* поретко се присутни во антропонимијата на другите словенски јазици. Така, со морфемата *мор-* е забележено личното име во полскиот јазик *Morzsław*¹⁵⁰, а морфемата *-звизд* е составен дел на личното име *Позвизд*, зачувано во

¹⁴⁵ Ј. Станковска, Ојконимиски варијации во Охридско-преспанскиот базен, *Литературен збор*, год. XXX, кн. 2, Скопје 1983, 30.

¹⁴⁶ Й. Иванов, *Български старини из Македония*, София 1970, 552.

¹⁴⁷ В. Мошин, *Словарници за средновековната и нововатка историја на Македонија*, т. I, Скопје 1975, 228.

¹⁴⁸ С. Новаковић, Српски поменици XV-XVIII века, *Гласник српског ученог друштва*, књ. XII, Београд 1875, 139.

¹⁴⁹ Ј. Станковска, *Македонска ојкономија*, книга прва, Скопје 1995, 206-208.

¹⁵⁰ В. Пјанка, op. cit., 257.

основата на ојконимот *Позвижда* – исчезнато село во Србија.

Ограждани. За селото *Ограждани* не располагаме со историски писмени потврди. Дека во Охридско постоело селото *Ограждани*, дознаваме од современата топонимија. Имено, во границите на територијата што ја зафаќа селото Велгошти една планинска месност која сега е под шуми и ниви се вика *Огражѓани*¹⁵¹. Од Ј. Трифуноски овој локалитет е забележен како *Огражденик*¹⁵². Куќите од старата селска населба, веројатно, била сместена на планинските падини источно од селото Велгошти.

Раселеното село *Ограждани*, дијал. *Огражѓани*, го маркираше В. Пјанка во својот научен труд за топонимијата на Охридско-преспанскиот базен. Земајќи го предвид неговото образување, тој со право овој ојконим го прогласи за етничко име¹⁵³. Името на селото *Ограждани* настанало со топонимизација на етникот во множина *ограждані кој е образуван со суфиксот *-јани* од оронимиското име **Ограда* и означува 'луѓе кои живеат во месноста викана *Ограда'. При тоа, консонантот *j* од суфиксот *-јани* извршил смекнување на претходниот консонант *d* од оронимот *Оград(a)* и го променил во *жд*. Во дијалектното име на локалитетот *Огражѓани* консонантската група *жд* се асимилирала во *жѓ*.

Со името **Ограда*, веројатно, се викал некој рид на планината Исток кој бил во близина на раселеното село *Ограждани* и ја заградувал, ја штител населбата од ветрови. Оронимот **Ограда* настанал со топонимизација на географскиот апелатив *ограда* 'оградена нива, бавча, земја покрај село или град', а може да означува 'оградено, одвоено место во просторот со рид, планина'. За апелативот *ограда* во Толковниот речник на македонскиот јазик се нотирани повеќе значења: 1. Тоа со што е нешто (нива, земја, куќа и сл.) оградено, одвоено од нешто друго во просторот. 2. Заштита што се наоѓа на работ од скали, балкон, мост и сл. и служи како заптита. 3. Ограден простор (нива, бавча, земја) што се

¹⁵¹ J. Svoboda, Staročeská osobně jména a naše příjmení, Praha 1964, 95.

¹⁵² Ј. Ф. Трифуноски, *циц. дело*, 143.

¹⁵³ В. Пјанка, op. cit., 257.

наоѓа во ериферијата на село или град. 4. Граница, пречка; ограничување, сомневање, резерва. 5. (разг.) Круг околу месечината¹⁵⁴. Во топонимијата на македонскиот јазичен терен се среќаваат топонимиски единици, сп. *Ограда* – ниви, сега нова населба (Влае, Скопско), *Ограда* – голема рамнина со нивје (Габалавци, Битолско), Огради – градина и ниви покрај село (Свињиште, Битолско), *Ограда* – ниви до селото (Мралино, Скопско), *Ограде* – оградени ниви околу селото (Црнобуки, Битолско), *Огради* – ниви до селото (Брезица, Скопско). Апелативот *ограда* лежи, на пример, во името на струмичката планина *Огражден*.

Пейрчани. Исчезнатото село *Пейрчани* било лоцирано 3 км североисточно од селото Врбјани во месноста со ниви која и сега се вика *Пейрчани*¹⁵⁵. Името на селото од Ј. Трифуноски е запишано како *Пейрчане*¹⁵⁶. Во подножјето на планината се наоѓа *Пейрчански Извор* од кој извира силна вода и ја создава *Пейрчанска Река*, притока на Голема Река или Сатеска.

Селото *Пейрчани* е регистрирано во турските пишани извори од XVI век. Во турскиот пописен дефтер за нахијата Дебарца од 1536-1539 година неговото име се предава како *Пейрчани*, а во селото се попишани 40 христијански семејства и 3 неженети лица¹⁵⁷. Во пописниот дефтер за истата нахија од 1582-1583 година името на селото е забележено со формата *Пейрчани*¹⁵⁸. Со овој попис во селото се избројани 14 христијански семејства и 9 неженети лица. Со формата *Пейрчани* селото се бележи и на друго место во дефтерот. Така, меѓу жителите од исчезнатото село Ахи Страник, т.е. Алистрати,

¹⁵⁴ Толковен речник на македонскиот јазик, т. III, ред. С. Велковска, К. Конески, Ж. Цветковски, Скопје 2006, 452.

¹⁵⁵ В. Пјанка, оп. cit., 422.

¹⁵⁶ Ј. Ф. Трифуноски, цит. дело, 296.

¹⁵⁷ А. Стојановски, Д. Ѓорѓиев, *Населби и население во Македонија – XV и XVI век*, Скопје 2001, 167.

¹⁵⁸ А. Стојановски, *Турски документи за историјата на македонскиот народ, описувајќи пописен дефтер на Охридскиот санџак од 1583 година*, т. VIII, кн. I, Скопје 2000, 255.

кое припаѓало на Охридската нахија, се споменува „Јован Михо, од Петрчани“, а во селото Лешани живее „Јован Серв (Шеро), од *Пейрчан(и)*“¹⁵⁹. Во истиот дефтер е забележен микротопонимот *Тамосек* – маало на селото *Пейрчани*¹⁶⁰.

Од историските извори може да се констатира дека примарното име на селото било *Пейрчани*. Обликот на името *Пейричани*, што се јавува во еден од споменатите документи, сметаме дека е погрешно запишан од попишувачот или е неточно преведен. Дека основното име на селото гласело *Пейрчани*, а не *Пейричани*, се потврдува и со придавската морфема на хидронимите *Пейрчански Извор* и *Пейрчанска Река*, која е изведена со суфиксот *-ски*, односно со формата за женски род *-ска* од ојконимот *Пейрчани*.

Името на раселеното село *Пейрчани* е етничко име, а настанало со топонимизација на етникот во множина **пейрчани*. Овој етник е образуван од некој постар топоним **Пейрча* со етничкиот суфикс *-ани*, непалаталната варијанта на суфиксот *-јани*. Во семантички поглед името на селото *Пейрчани* означува 'луѓе кои живеат во месноста **Петрча*'. Дека во реонот на старото село *Пейрчани* суштествувал топонимот **Пейрча* ни потврдува и топонимот *Пейрчка-Красија* – каменлива, крастава месност која денес е вклучена во атарот на селото Брбјани. Имено, адјективната компонента од топонимот *Пейрчка Красија* е изведен од топонимот **Пейрча* со суфиксот *-ска* < *-ъска*: **Пейрча + -ъска > *Пейрчъска Красија > *Пейрчска Красија > Пейрчка Красија*. Консонантската група *-чск-*, која се создала по губењето на редуцираниот вокал од преден ред *ъ*, се упростила со испаѓање на гласот *с*.

Во основата на топонимот **Пейрча* е заложено деминутивното име *Пейрец* < **Пейръцъ*. Тоа е образувано со деминутивниот суфикс *-ец* < *-ъцъ* од личното име *Пейпар* од грч. Πίτρος 'камен'. Тоа значи дека топонимот **Пейрча* е

¹⁵⁹ А. Стојановски, *Турски документи за историјата на македонскиот народ, оширен поисен дефтер на Охридскиот санџак од 1583 година*, т. VIII, кн. 1, Скопје 2000, 166, 237.

¹⁶⁰ Ibid., 256.

посесивно име, а при неговата деривација учествува суфиксот -јь кој овде извршува посесивна функција. Во однос на неговата структура топонимот **Пејрча* е елиптично име и потекнува од постарата бинарна конструкција **Пејрча (Стена, Црква)*, чијашто придавска компонента е образувана со посесивниот придавски суфикс -јь во формата за женски род -ја. Значењето на топонимот **Пејрча* е 'стена или црква која му припаѓа на Петар'. Не е исклучено местото каде што се формирала населбата да било култно место, посветено на св. Петар. Идентично топонимиско образување, на пример, се јавува кај хрватскиот ојконим *Илаћа* – село во Славонија, кој е образуван со формата за женски род -ја од суфиксот -јь од личното име *Илаџ*, изведен од *Илија*, односно од името на св. *Илија*¹⁶¹.

Дали порано кај сегашниот локалитет *Пејрчка Красића* постоело и село, со сигурност не можеме да тврдиме, но дека на тоа место живееле луѓе упатува етничкото име на селото *Пејрчани* кое, всушност, го формирале жителите доселени од месноста **Пејрча*.

Не можеме да се согласиме со изнесеното мислење на В. Пјанка дека името на месноста *Пејрчани* е етничко име произведено од топонимот **Пејрица* (: *Пејтар*)¹⁶² затоа што во таков случај би се очекувало името на месноста, односно поранешното име на селото да гласи **Пејричани*. За жал, за сега немаме доволно аргументи да потврдиме дека првобитната форма на месноста се викала **Пејричани*.

Пејчи. Искезнатото село *Пејчи* се наоѓало на планината Галичица, веројатно, во реонот на селата Елшани и Пештани. Познато е дека на планината Галичица има пештери, а тоа се констатира и од топонимијата, сп. *Пејшиерки* – дупки во планината во атарот на селото Лескоец, *Вела Пејшиј* – месност со пештера, се наоѓа помеѓу локалитетот Градиште и селото Трпејца, *Црна Пејшија* – пештера во атарот на селото Трпејца (Охридско).

¹⁶¹ P. Šimunović, Ojkonimija srednjovjekovne Vukovske župe, Folia onomastica Croatica, knj. 11, Zagreb 2002, 15, 24.

¹⁶² В. Пјанка, op. cit., 257.

Името на селото *Пеичи* се споменува во грчкиот напис во црквата Константин и Елена во Охрид, датиран од втората половина на XIV век, каде што е запишано: ἵτι δί κομ(μ) ατ(ια) αμπελον ειη τοδη Πίστζουη πλησον ιζ ὑατολήν τού ἀρίοη Στε-
ζ2νου ικ δυσμήν τηη]Οδηγέτριαη.¹⁶³ Од содржината на текстот се дознава дека лозјето во *Пеичи*, коешто припаѓало на црквата Свети Константин и Елена, од исток се граничело со имотот на свештеникот Стефан, а од запад со имотот на црквата (Св. Богородица) Одигитрија.

Алтернацијата на консонантската група *иши* во *иич* во охридскиот говор е обична појава, којашто се одразила и во топонимијата: *Јамииче* – планинско место (Трпејца, Охридско), *Каїеичеџ* – ниви (Злести, Охридско), *Кошиичча* – маало (Охрид).

Името на селото *Пеичи* е добисно со топонимизација на плуралниот облик од географскиот термин *пештъ* со значење ‘пештера’¹⁶⁴. Во старословенскиот јазик апелативот *пештъ* имал две значења: 1. ‘печка, фурна’ и 2. ‘пештера’. Овој апелатив, несомнено, има индоевропско потекло и е прасловенска и општословенска лексичка единица, сп. буг. *пещ* ‘фурна, печка за индустриски цели’, срп. *пећ* ‘печка, пештера’, хрв. *рећ* ‘печка, пештера’, словен. *реč* ‘печка, пештера’, рус. *печь* ‘печка, фурна’, *печора* ‘пештера’, укр. *піч* ‘печка’, *печера*, брус. *печ* ‘печка’, *печера*, чеш. *peč* ‘печка’, слов. *pec* ‘исто’, пол. *piec* ‘печка’, глуж. *reč* ‘печка, фурна’, длуж. *rjas* ‘печка’, полап. *rič* ‘фурна’. Неговото потекло е од прасл. *ректь ‘печка, пештера’, кое претставува некогашна апстрактна именка на *-tis* > *tъ*: **rekъ-ti-s*, а ие. корен е **rekъ-* што значи ‘готви, вари’¹⁶⁵. П. Скок смета дека неговото првобитно прасловенско значење било ‘да се готови на отворен оган’, а од „културно-историско гледиште, вели тој, е важен развојот

¹⁶³ М. Петрушевски, Белешки за написот од црквата Константин и Елена, *Жива антика*, ИИ, 2, Скопје 1952, 175.

¹⁶⁴ Ј. Станковска, *Македонска ојкономија*, книга прва, Скопје 1995, 237.

¹⁶⁵ P. Skok, Etimologiski gječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, II, Zagreb 1972, 629; F. Bezlaj, Etimološki slovar slovenskega jezika, *трећја књига*, Ljubljana 1995, 18; Български етимологичен речник, т. V, ред. И. Дуриданов, София 1999, 221.

на значењето *печка* > *пештера*, кое може да се толкува со тоа што готвењето во прасловенскиот период се вршело при огнот во пештерите“. Во македонскиот јазик лексемата *пешти* се употребува со значењето ‘пештера’, покрај *пешти*, а лексемата *печка* се употребува со значењето ‘печка за готвење или греење; за топење руда и сл.’¹⁶⁶.

Лексемата *пешти* како географски термин се употребува во јужнословенските јазици, а се среќава и во топонимијата, сп. срп. *Пећ* – град во Србија. Употребата на лексемата *пешти* како географски термин во македонскиот јазик е пофреквентна во западните говори, а во литературниот јазик се чувствува како архаичен збор и се заменува со неговиот дериват *пешти*.

Овој географски термин во топонимијата на македонското јазично подраче се среќава како самостојна единица и во синтагматските состави: *Воден Пешти* – пештера со вода (Клиново, Кавадаречко), *Д’лга Пешти* – пештери (Вишни, Струшко), *Донева Пешти* – пештера (Евловец, Кичевско), *Зад Пешти* – пештери во карпи (Леуново, Гостиварско), *Левча Пешти* – карпа (Долно Солње, Скопско), *Мала Пешти* – пештера (Збажди, Струшко), *Пешти* – карпи (Скудриње, Гостиварско), *Пештица* – карпа и шума (Конопиште, Кавадаречко), *Пештичијами* (Кленоец, Кичевско), *Пешина* – голема пештера, *Цревена Пешти* – карпи и шума (Болетин, Гостиварско) и други.

Радеш. Во научниот труд на Ј. Трифуноски за антропогеографските проучувања во Охридско-струшката област е запишано дека на планинскиот предел недалеку од селото Мешеишта до средината на XIX век постоело селото *Радеш*¹⁶⁷. Други податоци за ова село засега не ни се познати. Во атарот на селото Мешеишта едно брдо со шума се вика *Редеши*. Не е исклучено името *Редеши* под дејството на аналогијата, односно под влијание на апелативот *редеж* ‘ред камења или дрвја’, во поново време да е преосмислено од постарото име *Радеш*, но сепак останува отворено прашањето каде точно била неговата локација.

¹⁶⁶ Речник на македонскиот јазик, т. II, ред. Б. Конески, Скопје 1965, 162.

¹⁶⁷ Ј. Ф. Трифуноски, цит. дело, 245.

Ојконимот *Радеш* е метонимиско име кое е пренесено како име на селото од постаро име на некој друг географски објект, а така можел да се вика некој врв, рид, поток, извор и сл. Топонимот **Радеш* е елиптично име со посесивно значење. Тој потекнува од постарата бинарна конструкција **Радешъ* (*Рид*, *Поток*), чијашто придавка е образувана од личното име *Радеш* со придавскиот суфикс -ъ, палаталната варијанта на посесивниот придавски суфикс -ъ. Идентично име претставува ојконимот *Радеш* (*Горни и Долни*) – села во Радовишко, регистрирано во Кончанскиот практик од 1366 година, како и топонимот *Радеш* – ниви во атарот на селото Криви Камен (Кривопаланечко)¹⁶⁸. Референцата на името на селото *Радеш* може да се дефинира како 'рид, поток кој му припаѓа на Радеш, односно каде живее Радеш'.

Личното име *Радеш* е деривувано со суфиксот -еш од деминутивното име *Раде* или од хипокористичите *Рад*, *Радо* кои се изведени од сложените имиња *Радомир*, *Радослав*, в. *Радомирово*. Во напишот антропонимски фонд, покрај личното име *Радеш*, коешто е засведочено во историските документи од XV век, се среќава и изведеното име *Радешко* кое, исто така, е регистрирано во писаните извори од XV век¹⁶⁹. Личното име *Радеш* е познато во српскиот и бугарскиот јазик¹⁷⁰.

Радомирово. Раселеното село *Радомирово* се наоѓало во подножјето на планината Каракорман во областа Дебарца. Селската населба била лоцирана од левата страна на долината на Песочанска Река, десна притока на Сатеска, во месноста која денес се вика *Радомироо*. Селиштето *Радомирово* е внесено и на топографската карта. Ј. Трифуноски нагласува дека во месноста *Радомирово*, која сега е обрасната со шума, се познаваат остатоци од куки, гробови и црква, а има и еден извор. Според преданието жителите од селото *Радомирово*, кое броело 300 домаќинства, доаѓале на денот на манастир-

¹⁶⁸ Ј. Станковска, *Суфиксите -ј, -јъ, -ъ* во македонската топонимија, Пр. илеп 2002, 327-328.

¹⁶⁹ Ј. Станковска, *Речник на личните имиња кај Македонците*, Скопје 1992, 231.

¹⁷⁰ М. Грковић, *Речник личних имена код Срба*, Београд 1977, 165; Ј. Заимов, *Български именник*, София 1988, 185.

ската слава на некогашната црква што се наоѓала во месноста Манастирец кај Ботун каде што се наоѓало селото Калуѓеров Дол¹⁷¹.

Ојконимот *Радомирово* е посесивно име, а во него-вата основа лежи личното име *Радомир*¹⁷². Тоа претставува сложено име составено од морфемата *радо-* од стсл. придавка *радъ* ‘волен, расположен’ и од морфемата *-мир* од стсл. именка *миръ* ‘мир’. Истото име се наоѓа и во основата на микротопонимот *Радомира Слива* – месност која сега влегува во атарот на селото Годивје, соседно село на Песочани, што значи дека оваа месност првобитно припаѓала на територијата на селото *Радомирово*.

Името на селото *Радомирово* потекнува од постарата придавска синтагма **Радомирово (Село)*, чијашто придавка е образувана со формата за среден род *-ово* од посесивниот придавски суфикс *-ов*. Придавката **Радомирово* од составот **Радомирово (Село)*, по испаѓањето на именскиот член, претставен со апелативот *село*, се супстантивизирала и продолжила да суштествува во форма на елипса. Семантиката на името на селото *Радомирово* е ‘село кое му припаѓа на Радомир’.

На македонската јазична територија се регистрирани и други топоними кои се изведени од личното име *Радомир*, сп. ги оронимите: *Радомир* – планина, дел од Шар Планина (Тетовско), *Радомир* – врв на планината Беласица (Струмичко) и ојконимите: *Радомир* – град во Албанија¹⁷³, *Радомир* – село во Ениџевардарско (Грција), регистрирано од Фасмер како *Радомир*¹⁷⁴, *Радомирица* – село во Дебарско, во областа Горно Брдо (Албанија).

Рашанец. Локацијата на раселеното село *Рашанец* се наоѓала на сегашната месност *Рашанец*, на меѓата меѓу селата Речица, Опеница и Косел. Во месноста *Рашанец* кај Прентов Мост, во која се наоѓала една од главните бази на воста-

¹⁷¹ Ј. Ф. Трифуноски, *цир. дело*, 257, 264.

¹⁷² В. Пјанка, оп. cit., 207.

¹⁷³ А. М. Селищев, *Славянското население в Албания (Каршиа)*, София 1931, 266.

¹⁷⁴ M. Vasmer, op. cit., 20.

нието во Охридско за време на Илинденското востание, на 30 и 31 август 1903 година се случила познатата жестока битка меѓу малубројните слабо вооружени борци, кои го бранеле логорот и турската војска од десетина илјади војници, со алтириерија и пешадија, во која најмногу настрадало населението што било засолнето тука од соседните изгорени села над кои турскиот аскер извршил масовно убивање. Во спомен на оваа битка една улица во Охрид сега се вика „Рашанец“.

Името на раселеното село *Рашанец* е регистрирано во турскиот пописен дефтер за охридската нахија од 1582-1583 година¹⁷⁵. Селото било христијанско, а во него живееле 22 семејства и 2 неженети лица. Во турските документи од 1903 година е забележена месноста *Рашанец*.

Основата на топонимот *Рашанец* В. Пјанка со право ја изведува од личното име *Рашан*¹⁷⁶. Името на селото *Рашанец* е метонимиско име кое е преземено од името на некој друг географски објект кој се викал **Рашанец*. Во структурен поглед топонимот **Рашанец* потекнува од првобитната адјективна синтагма **Рашан* < **Рашанъ* (= *Рашанов) (*Дол, Рид*), чијшто придавски член е образуван со загубениот придавски суфикс -ъ. По елиминирањето на именскиот дел од составот **Рашан* < **Рашанъ* (*Дол, Рид*), кој можел да биде изразен со термините *дол, рид*, адјективот **Рашан* < **Рашанъ* се супстантивизирал со суфиксот -ец. Значењето на топонимот **Рашанец* е 'дол или рид кој му припаѓа на Рашан, односно каде живее Рашан'.

Личното име *Рашан*, коешто е документирано во пишаните извори од XV век, е изведенено од хипокористичното име *Рашио* со суфиксот -ан¹⁷⁷. Хипокористикот *Рашио*, пак, е образуван со антропонимскиот суфикс -ио од првиот отворен слог *Ра-* од сложените имиња *Радомир, Радослав, Ранислав, Расиислав*.

Рашани. Раселеното село *Рашани* се наоѓало во

¹⁷⁵ А. Стојановски, *Турски документи за историјата на македонскиот народ, опширен пописен дефтер на Охридскиот санџак од 1583 година*, т. ВИИИ, кн. 1, Скопје 2000, 43.

¹⁷⁶ В. Пјанка, оп. cit., 207.

¹⁷⁷ Ј. Станковска, *Речник на личните имиња кај Македонците*, Скопје 1992, 237.

подножјето на северната страна од брдото Коприница, на границата меѓу селата Злести и Ботун, а било лоцирано во месноста која и сега се вика *Раиштани*¹⁷⁸. Дијалектна форма на името на селото е *Раиччани*¹⁷⁹. Неговиот атар ги зафаќал поголемите месности: Големо Зајачко Долче, Поречиште, местата околу реката Матица, Голема Горица, Мешеишка Планина, Дол. Во селото имало црква посветена на св. Богородица Пречиста, а околу неа се наоѓале селските гробишта. На селските гробишта е откопана една камена плоча на која е означена 1450 година. Плочата се чува во музејот во градот Охрид. Селото, веројатно, било раселено околу 1900 година. До 1905 година неговиот атар се водел одделно во списокот на спахиските даноци, а по оваа година во времето на Ајрадин-бег, кој бил сопственик на чифлигот, атарот на раселеното село *Раиштани* бил вклучен кон атарот на соседното село Злести.

Со формата *Храиштани* името на селото првпат е запишано во Душановата грамота од 1342-1345 година со која се подаруваат имоти на манастирот Св. Богородица Перивлепта во Охрид, а таму стои: село **Храштани съ мегъмн и съ всѣмн правнамн въ Моровиштѣхъ**¹⁸⁰.

Во турскиот опширен пописен дефтер за Охридскиот санџак од 1582-1583 година името на селото е заведено во обликовот *Храиштани*, а припаѓало во нахијата Дебарца¹⁸¹. Со спроведениот попис во селото *Храиштани* биле попишани 17 христијански семејства и 3 неженети лица.

Постарата форма на името на селото *Раиштани*, како што потврдуваат пишаните извори од XIV и XVI век, гласела *Храиштани*. Името на селото *Храиштани* е етничко име. Тоа настанало со топонимизација на етникот во множина

¹⁷⁸ Ј. Ф. Трифуноски, *цир. дело*, 270.

¹⁷⁹ В. Пјанка, оп. cit., 433.

¹⁸⁰ С. Новаковић, *Законски споменици српских држава средњег века*, Београд 1912, 673.

¹⁸¹ *Охрид и Охридско низ историјата*, книга втора, Скопје 1978, 31; А. Стојановски, *Турски документи за историјата на македонскиот народ, опширен пописен дефтер на Охридскиот санџак од 1583 година*, т. ВИИИ, кн. 1, Скопје 2000, 247.

**храштани*. Овој етник е образуван од исчезнатиот топоним **Храшта* со етничкиот суфикс *-ани*, непалаталната варијанта на суфиксот *-јани*, кој се јавува зад палаталната консонантска група *-ши-*. Семантичката вредност на ојконимот *Храштани* може да се изрази со дефиницијата¹ 'луѓе кои живеат во месноста *Храшта'.

Топонимот **Храшта* е елиптично име добиено од некогашната синтагматска комбинација **Храшта (Гора)*, чијшто адјективен член е образуван со придавскиот суфикс *-јь* во формата за женски род *-ја*. Основата на топонимот **Храшта* е изведена од фитонимот *храст* 'даб, Quercus' кој потекнува од стсл. *хврастъ*, а ова води потекло од прасл. **хворстъ*, сп. во стсл. јазик *храстъ* и *хврастъ*, придавката *хвастънъ*¹⁸², мак. *расъ* 'даб'¹⁸³. Притоа, сонантот *ј* од суфиксот *-јь* извршил јотување на претходната консонантска група *сий* во *ши*. Подоцнежната форма на ојконимот *Раштани* е добиена од постарата *Храштани* со губењето на гласот *х* во почетокот на зборот и пред консонант.

Во врска со етимологијата на месноста *Раштани* во научната литература е исказано мислење дека тој е образувам од фитонимот *расъ* со етничкиот суфикс *-јани*¹⁸⁴, што сметаме дека не е вистинско решение.

Саїтеска. Исчезнатото село *Саїтеска* било лоцирано во месноста *Старо Село*, што се наоѓа на границата меѓу селата *Боїтун* и *Мешештица*¹⁸⁵. Неговото име се споменува во турските пишани извори од XVI век. Така, во пописниот дефтер за нахијата Дебарца од 1536-1539 година името на селото е регистрирано со формата *Сойтеска*, а во него живееле 8 христијански семејства¹⁸⁶. Со формата *Суїтеска*, односно *Сойтеска* ова село е заведено во пописниот дефтер за нахијата Дебарца од 1582-1583 година, а во селото биле попишани 5

¹⁸² Ф. Миклосицх, *ої. циїї.*, 1089,

¹⁸³ *Речник на македонскиот јазик*, т. III, ред. Б. Конески, Скопје 1966, 75.

¹⁸⁴ В. Пјанка, оп. сіт., 256.

¹⁸⁵ Д. Смилески, *Боїтун*, Охрид 2002, 8.

¹⁸⁶ А. Стојановски, Д. Ѓоргиев, *Населби и население во Македонија – XV и XVI век*, Скопје 2001, 209.

христијански семејства¹⁸⁷. Во истиот дефтер меѓу семејствата во селото Ботун се регистрирани и семејствата на „Пејо Писе, од Сајеска“ и на „Петко Писе, од истата (Сајеска)“¹⁸⁸.

Името на селото *Сајеска* е метонимиско образување, а е пренесено од името на реката *Сајеска* која извира над селото Брбјани, а се влива во Црни Дрим како десна негова притока. Од месното население името на реката се изговара како *Сајеска* и *Съйеска*. Во патописот на Ами Буе од 1836-1838 година името на реката е запишано како *Сајеска Река*, а од В. Григорович, кој во Охрид и Струга престојувал во 1845 година, тоа е запишано со формата *Сойеска*, но во заграда се наведува обликот *Сајеска*: „Од Струга, покрај Дрим, покрај Горна Белица, Мишлешево, Мешеиште и Волен, преку клисурите по текот на рекичката *Сајеска* (*Сајеска*) стигнав до Ботун-Ан...“¹⁸⁹.

Името на реката *Сајеска* настанало според географските карактеристики на теренот. Текот на оваа река, речиси, низ целата должина се пробива низ теснина меѓу две планини. Потамонимот *Сајеска* е примарно име и е рамно на географскиот апелатив *сајеска* ‘теснина низ која тече река, длабока долина’¹⁹⁰. Во тритомниот речник на македонскиот јазик апелативот *сајеска* не е регистриран. Како географски термин тој се употребува во некои македонски дијалекти, сп. во охридскиот говор *сајеска* означува ‘теснина низ која тече река’ (Ботун, Речица), ‘место меѓу две планини’ (Рамне), во демирхисарскиот говор апелативот *сајеска* се употребува со истите значења. Во преспанскиот говор апелативот *сајеска*

¹⁸⁷ *Охрид и Охридско низ историјата*, книга втора, Скопје 1978, 31; А. Стојановски, *Турски документи за историјата на македонскиот народ, оширен поизсен дефтер на Охридскиот санџак од 1583 година*, т. ВИИИ, кн. 1, Скопје 2000, 258.

¹⁸⁸ А. Стојановски, *Турски документи за историјата на македонскиот народ, оширен поизсен дефтер на Охридскиот санџак од 1583 година*, т. ВИИИ, кн. 1, Скопје 2000, 257.

¹⁸⁹ А. Матковски, *Македонија во делата на српскиите патошисци*, 1827-1849, Скопје 1992, 247, 577-578.

¹⁹⁰ В. Пјанка, op. cit., 156.

означува ‘долинка меѓу два рида’ (Глобочани), а варијантата *съїтеска* со значењето ‘место меѓу две планини’ се употребува во селото Граждено. Во топонимијата се среќаваат топонимските единици: *Сайїтеска* – теснина меѓу ридови (Железнец, Демирхисарско), *Сайїтеска* – долина меѓу планини (Граждено, Преспанско), *Сайїтеска* – долина (Нивици, Преспанско), *Зайїтеска* – река (Лешница, Кичевско).

Географскиот термин *сайїтеска* е стара општословенска лексема која потекнува од прасл. *sъtěška, чиешто првобитно значење е ‘теснина, удолница’. Овој збор се употребува и во другите јужнословенски јазици, сп. срп. *суйјеска*, хрв. sutjeska, буг. сътеска, словен. soteska, како и во некои источнословенски и западнословенски јазици, сп. чеш. soutěška, слов. *súteska, укр. *суйтісок¹⁹¹. Во рускиот и во полскиот јазик овој термин не е во употреба. Прасл. *sъ-těšk-a е образувано од преф. *sъ- и од *těška кое претставува супстантивизирана придавка во женски род, сп. стсл. тѣскъ ‘ангустус’, а со друг суфикс е изведена прид. тѣскънъ ‘тесен’ и тѣс(ъ)нъ ‘исто’¹⁹². Во топонимијата на другите словенски јазици, исто така, се застапени соодветни топонимски единици, сп. срп. Sutjeska – река, лева притока на Дрина, Суїтеска – река во Србија, словен. Soteska, буг. Сътеска, чеш. Soutěšky, слов. Súteska, пол. *Sąsiadka > Sąsiadka¹⁹³.

Смолени. Раселеното село *Смолени* било лоцирано во реонот меѓу селата Белчишта и Оздолени, односно во околната на денешното Ново Село. Селото *Смолени* е регистрирано од В. К'нчов во 1900 година кога во него живееле 18 жители – Македонци¹⁹⁴. Во 1903 година, по угушувањето на Илинденското востание, селото *Смолени* било изгорено и останало ненаселено¹⁹⁵.

Ојконимот *Смолени* е етничко име кое настанало со

¹⁹¹ V. Šmilauer, op. cit, 168.

¹⁹² F. Bezljaj, Etimološki slovar slovenskega jezika, tretja knjiga, Ljubljana 1995, 294.

¹⁹³ D. Vujičić, Hidronimi (imena voda) u lijevom slivu Drine, Sarajevo 1982, 42; З. Павловић, op. cit., 316; F. Bezljaj, Etimološki slovar slovenskega jezika, tretja knjiga, Ljubljana 1995, 294; V. Šmilauer, op. cit, 168.

¹⁹⁴ В. Кънчовъ, *ций. дело*, 253.

¹⁹⁵ В. Пјанка, op. cit., 86.

топонимизација на плуралната етничка форма **смолени*. Овој етник е образуван од исчезнатиот топоним **Смолја* со суфикс-сот *-ени* < -*ъни*, кој настанал од етничкиот суфикс *-јани* < -*јане*, со прогласување на вокалот *a* зад *j* во *ъ* кое потоа дало *e*. Семантиката на името на селото *Смолени* може да се искаже преку дефиницијата 'луге кои живеат во месноста **Смолја*'. Еднакво ојкономиско образување претставува името на прилепското село *Смолани*, а исти ојконими се присутни во топонимијата на другите словенски јазици, сп. пол. Smolany, укр. *Смоляны*.

Топонимот **Смолја* е елиптично образување, добиено со супстантивизација на адјективот од некогашната атрибутска синтагма **Смолја (Шума)* кој е образуван со придавскиот суфикс *-јъ* во формата за женски род *-ja*. Во основата на топонимот **Смолја* може да се наоѓа апелативот *смола* 'леплива супстанца што се цеди од кората на некои дрва, сок од дрво, смолесто дрво'¹⁹⁶, а неговото значење би било 'место каде што има смола', т.е. 'место каде што има иглолисна шума, односно борова шума'. Апелативот *смола* < стсл. *смола* е општословенска лексема, а води потекло од прасл. **смола* и се доведува во врска со ие. корен *(s)mel-* 'почна да гори, да тлее'. Во топонимијата на Охридско-преспанскиот регион се среќаваат повеќе топонимиски единици во чијашто основа се наоѓа апелативот *смола*: *Смоло* – планинско место (Д. Дупени, Ресенско), *Смолојца* – планинска месност (Шурленци, Ресенско), *Смолејца* – ниви и бразда (Вевчани, Струшко), *Смоленик* – дол и голина (Вапила), а нејзиното присуство е регистрирано и во топонимијата на останатата македонска јазична територија, сп. *Смолевица* – шума (Бешишта, Прилепско), *Смолица* – ниви (Оризари, Кумановско), *Смолница* – село во Дебарско, *Смолница* – ниви (Рогачево, Тетовско), *Смолница* – ниви (Ранковци, Кривопаланечко). Во полската топонимија, на пример, лексемата *смола* се наоѓа во основата на топонимите *Smolna*, *Smolnica*, а во словенечката топоними-

¹⁹⁶ Й. Заимов, *Заселване на българските славяни на Балканския полуостров*, София 1967, 170; В. Пјанка, оп срт., 89, 171.

ја е познат топонимот *Smolnik*¹⁹⁷.

Исто така, во основата на топонимот **Смолја* може да се крие личното име *Смол* или *Смولا*, а неговото значење може да се дефинира како 'село кое му припаѓа на Смол(а), односно каде што живее Смол(а)'. Потеклото на личните имиња *Смол* и *Смولا*, обично, се доведува во врска со апелативот *смола*. Но, исто така, личното име *Смол* може да претставува и двочлено име кое е составено од префиксот *c-* од стсл. съ 'со' и од морфемата *-мол* која потекнува од стсл. глагол **МОЛНТИ** < прасл. *modliti 'моли'. Морфемата *c-*, на пример, се содржи во составот на сложените имиња: чеш. Sbor, Sl'ub, Smil, Smysl, пол. Smil, Smysł, Smysław, а морфемата *-мол*, главно, се јавува како прва компонента во составот на сложени антропоними како што се, на пример: буг. *Молибор*, рус. *Молмора*, чеш. Modliboh¹⁹⁸. Во македонскиот антропономастикон се нотирани личните имиња *Смол*, *Смолан*, *Смоле*, *Смоло*, *Смолче*¹⁹⁹. Личното име *Смол(а)* се крие во основата на ојконимите *Смولا* – село во Гевгелиско (Грција) и *Смолја* – село во околијата на Трикала (Грција), регистрирани од М. Фасмер со формите *Σμόλη* и *Σμόλια*²⁰⁰, кои се образувани со посесивните придавски суфикси *-ъ*, односно *-јъ*²⁰¹.

Соодветни лични имиња се засведочени и во антропонимскиот фонд на другите словенски јазици, сп. рус. *Смела*, *Смолька*, *Смоля*, *Смолько*, срп. *Смол*, *Смолан*, *Смолоско*, *Смольиц*, чеш. *Smol*, *Smolík*, *Smola*, *Smolek*, што се наоѓаат во то-

¹⁹⁷ J. Rieger, E. Wolnicz-Pawłowska, Nazwy rzeczne w Dorzeczu Warty, Wrocław - Warszawa - Gdańsk 1975, 146; F. Bezlaj, Etimološki slovar slovenskega jezika, tretja knjiga, Ljubljana 1995, 273.

¹⁹⁸ J. Svoboda, op. cit., 100, 81; M. Malec, Budowa morfologiczna staropolskich złożonych imion osobowych, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk 1971, 92, 108; Й. Заимов, *Български именник*, София 1988, 158; С. Б. Веселовский, *Ономастикон древнерусские имена, прозвища и фамилии*, Москва 1974, 202.

¹⁹⁹ Ј. Станковска, *Речник на личните имиња кај Македонциите*, Скопје 1992, 254.

²⁰⁰ M. Vasmer, op. cit., 212, 97.

²⁰¹ Ј. Станковска, *Суфиктиите **-јъ**, **ъјъ**, **-ъ** во македонската топонимија*, Прилеп 2002, 365.

понимите Smolin, Smolina, Smolkov²⁰².

Тројани. Раселеното село *Тројани* било лоцирано во шумовитата месност на Вишовски Рид, источно од селото Оровник, каде што се наоѓа манастирот Св. Спас, која и денес се вика *Тројани*. По раселувањето на селото неговиот атар е поделен меѓу селата Горно Лакочереј, Оровник и Вапила. Дека селото *Тројани* било лоцирано во пределот меѓу селата Оровник и Горно Лакочереј, потврдуваат и топонимите *Тројанска Чука* – чука и шума, *Тројанско Поле* – поле, кои се вклучени во атарот на селото Оровник, *Тројанска Река*, која кај Оровник се состанува со реката Капеш и *Тројански Извори* – извори, кои му припаѓаат на атарот на селото Горно Лакочереј. Еден поголем локалитет, источно од селото Вапила, вели Ј. Трифуноски, се вика Манастириште, а како што раскажува народното предание „таму има остатоци од стара црква од манастирот Свети Спас, а по пропаста на стариот вапилски манастир изграден е друг манастир Свети Спас во соседното село Горно Лакочереј“²⁰³.

Во турскиот пописен дефтер за Охридската нахија од 1536-1539 година селото е регистрирано со името *Тројани*, а во него живееле 7 христијански семејства и 1 неженето лица²⁰⁴. Во турскиот опширен пописен дефтер за Охридската нахија од 1582-1583 година, исто така, е заведено селото *Тројани*, а во него имало само 5 христијански семејства²⁰⁵. Името на исчезнатото село *Тројани* е регистрирано и во записите од XVI-XVII век во Слепченскиот поменик каде што е напишано

²⁰² С. Б. Веселовский, *цицii. дело*, 293; М. Вуйтович, Древнерусские личные имена в граффити Софийских соборов Киева и Новгорода (XI-XIV вв.), *Onomastica*, р. XXVI, Wrocław - Warszawa - Kraków - Gdańsk 1981, 212; М. Грковић, *Речник личник имена код Срба*, Београд 1977, 181-182; J. Svoboda, op. cit., 300; L. Hosák, R. Šrámek, *Místní jména na Moravě a ve Slezsku*, II, Praha 1980, 467-468.

²⁰³ J. Ф. Трифуноски, *цицii. дело*, 121, 252.

²⁰⁴ А. Стојановски, Д. Ѓоргиев, *Населби и население во Македонија – XV и XVI век*, Скопје 2001, 225.

²⁰⁵ *Охрид и Охридско низ ис்டоријата*, книга втора, Скопје 1978, 30; А. Стојановски, *Турски документи за ис்டоријата на македонскиот народ, опширен пописен дефтер на Охридскиот санџак од 1583 година*, т. VIII, кн. 1, Скопје 2000, 165.

во обликот *Тројани*²⁰⁶.

Кај В. К'нчов името на селото е наведено како *Троянь* Чифликъ²⁰⁷, а на картата од А. М. Селишцев е напишано со формата *Троян*²⁰⁸. Во 1900 година во селото *Trojani* имало 20 жители – Македонци.

Името на селото *Trojani* не е сосем јасно. Во неговата основа, како што забележува В. Пјанка, веројатно, се наоѓа личното име *Trojan*, коешто е варијанта на личното име *Trajan*²⁰⁹. Личното име *Trojan* и неговите деривати *Trojanco*, *Trojancho* се засведочени во нашата антропонимија, а името *Trajan*, коешто хронолошки е постаро име, е регистрирано уште во писаните извори од XI век и кај нас се одликува со поголема фреквенција и дистрибуција. Личното име *Trajan* може да има словенско и несловенско потекло. Тоа може да претставува хипокористично име изведенено со суфиксот -ан од личното име *Trajo*, изведенено од кореното *traj-* од стсл. глагол *транити* 'трае', односно од првиот отворен слог *Tra-* во двочлените имиња *Traimir*, *Traislav*. Исто така, личното име *Trajan* може да потекнува од лат. *Traianus*, рамно на придавката изведена од името на римскиот град *Traia*.

Од семантичко-структурна гледна точка, ојконимот *Trojani* може да се третира како родовско, односно фамилијарно име. Тоа настанало со топонимизација на родовско-фамилијарното име **Trojani* кое е образувано од личното име *Trojan* со наставката за множина -и или, можеби поточно, со множинската форма -и од придавскиот суфикс -ъ, а означува 'место кое му припаѓа на родот, односно место каде што живее семејството **Trojani*'. Со исказаното мислење не ја исклучуваме можноста ојконимот *Trojani* да има врска со некој претсловенски топоним.

Хрид. Во турскиот пописен дефтер за Охридската нахија од 1536-1539 година е регистрирано исчезнатото село

²⁰⁶ А. М. Селишцев, *Македонские кодики XVI-XVIII веков*, София 1933, 68.

²⁰⁷ В. К'нчовъ, *ций. дело*, 253.

²⁰⁸ А. М. Селишцев, *Славянского население в Албания (Карта)*, София 1931, Карта 3d.

²⁰⁹ В. Пјанка, оп. cit., 218.

Хрид, чиешто име е запишано со формата *Хриш*, а во него се попишани 10 христијански семејства, 1 неженето лице и 1 вдовица²¹⁰. Во турскиот опширен пописен дефтер за истата нахија од 1582-1583 година селото, исто така, е наведено со името *Хриш* и броело само 4 семејства, а подолу во документ е запишано дека *Хриш* е летно пасиште кое припаѓа на казата Охрид, а е во владение на Мехмед, познат како Кочи-бег²¹¹. Потоа, се наведени неколку трла: трло *Завреј* (*Заврај*), трло *Михо(в) Кладенец*, трло *Сипар*, т.е. *Ески Егerek*, трло *Занога*, кое од Стојановски се идентификува со еден планински реон што се наоѓа северозападно од селото Ржаново. Во претходното издание на дефтерот од страна на неговиот приредувач името на ова село е наведено како „*Хриш Захриш*“²¹².

Од споменатите топоними во турскиот документ за сега можеме да го идентификуваме само топонимот *Михов Кладенец*, денес познат како *Миоф Клаенец* – месност со ниви и кладенец, што се наоѓа во атарот на селото Љубаништа²¹³. Останатите топоними засега не може да се идентификуваат на теренот. Што се однесува до топонимот *Занога* сметаме дека нема доволно сигурни податоци за да се идентификува со месноста *Занога* на планината Караорман, бидејќи со тоа име се именуваат и други месности во Охридско-преспанскиот регион. Ако се земе како точна идентификацијата на топонимот *Михов Кладенец*, тогаш, можеби, можеме да ја определиме и локацијата на исчезнатото село *Хриш*, а имено тоа, веројатно, се наоѓало во пределот на планината Галичица, и тоа во околината на селата Љубаништа и Трпејца.

Името на селото *Хрид* е метонимиско име, а е преземено од првобитното оронимиско име **Хрид*. Оронимот **Хрид* е создан со топонимизација на географскиот апелатив *хрид*

²¹⁰ А. Стојановски, Д. Ѓорѓиев, *Населби и население во Македонија – XV и XVI век*, Скопје 2001, 235.

²¹¹ А. Стојановски, *Турски документи за историјата на македонскиот народ, опширен пописен дефтер на Охридскиот санџак од 1583 година*, т. VIII, кн. 1, Скопје 2000, 87, 263.

²¹² *Охрид и Охридско низ историјата*, книга втора, Скопје 1978, 29.

²¹³ В. Пјанка, оп. cit., 405.

‘каменливо, стеновито брдо, височина со голо било’.

Лексемата *рид* < стсл. *χριδъ*, покрај тоа што се употребува во македонскиот јазик во обликот *рид*, којшто е добиен со губење на *x* во почетокот на зборот, е позната и во другите јужнословенски јазици: буг. *рид* ‘високо возвишение’, срп. *хрид* и *рид*, хрв. *hrid* и *rid* ‘стена’. Според најновите етимолошки истражувања се смета дека апелативот *рид* < стсл. *χριδъ* потекнува од прасл. *xridъ ‘каменливо брдо, каменлив брег’ < *skridъ и е сродно со лат. *rīpēs* ‘стена’²¹⁴. Порано се мислеше дека апелативот *рид* < стсл. *χριδъ* е заемка од балканскиот супстрат, па така В. Георгиев овој апелатив го доведува во врска со дакиско-мизиското *hrid(a)- или *hridi- < ие. *skrdo-s или *skçdi-s со замена на sk- > h- и на ţ > ri, што се карактеристични за албанскиот јазик²¹⁵. Исто така, не може да се потврди ниту гледиштето на П. Сокол дека лексемата *рид* има прединдоевропско потекло кое го доведува во врска со предроманското *gredius ‘прост’²¹⁶.

Денес оронимот *Rid* често се среќава во топонимијата, сп. *Rid* – место на западниот дел на Плаќенска Планина, јужно од селото Куратица (Охридско), *Rid* – место во атарот на селото Војшанци (Неготинско), *Rid* – место на планината Нице (Будимирци, Мариовско), *Rid* – тумба во атарот на селото Бело Поле (Прилепско) и други.

Црско. Исчезнатото село *Црско* е регистрирано во турскиот опширен пописен дефтер за Охридската нахија од 1582-1583 година, а во селото живееле 7 христијански семејства и 1 неженето лице²¹⁷. Во претходното издание на дефтерот од приредувачот името на селото се прдава со формите *Церско* и *Черско*²¹⁸. А. Стојановски локацијата на селото *Црско*

²¹⁴ Български етимологичен речник, т. VI, ред. М. Рачева, Т. Ат. Тодоров, София 2002, 249.

²¹⁵ В. Георгиев, Въпроси на българската етимология, София 1958, 43-44.

²¹⁶ P. Skok, Etimologički rječnik hrvatskoga ili srpskoga jezika, I, Zagreb 1971, 687.

²¹⁷ А. Стојановски, Турски документи за историјата на македонскиот народ, опширен поширен дефтер на Охридскиот санџак од 1583 година, т. VIII, кн. 1, Скопје 2000, 70, 125.

²¹⁸ Охрид и Охридско низ историјата, книга втора, Скопје 1978, 29, 31.

со право ја сместува во месноста *Црска*, што се наоѓа на падините на планината Караорман, југозападно од Ботун во непосредна близина на селото Клименштани, а му припаѓа на атарот на селото Коропишта. Од месното население оваа месност се вика *Црцка* и *Црцко*. Во атарот на селото Велестово, исто така, една месност со ниви се вика *Црско*. Идентично име претставува и ојконимот *Црско* (*Големо* и *Мало*) – села во Кичевско²¹⁹.

Основата на топонимот *Црско* В. Пјанка ја изведуваат од фитонимот *цер* ‘вид даб што расте на каменлив терен, *Quercus cerris*’²²⁰.

На охридско-преспанскиот терен се среќаваат и други топоними изведени од фитонимската база *цер*: *Цер* – шума и ниви (Трпејца, Охридско), *Церје* – место со церови (Бесвина, Леринско), *Церо* – ниви и церови (Д. Дупени, Ресенско), *Церон* – шума (Курбиново, Ресенско); *Високо Церје* – шума (Елшани, Охридско), *Горни Цер* – ниви, *Долни Цер* – ниви и *Мали Цер* – ниви (Врбјани, Охридско), *Церов Дел* – планинско место со ниви (Таш Моруништа, Струшко), *Церо Ливада* – ливади (Јанкоец, Ресенско) и други. Анализата направена врз топонимите покажува дека вокалот *e* во основата на зборот, обично, не се губи како што се случило кај ојконимот *Црско*. Гласот *e* не ја менува својата позиција ниту во топонимите од другото дијалектно подрачје, сп. *Цер* – село во Кичевско, *Цера* – село во Кочанско, *Цери Пашина Планина* – планина, дел од Шар Планина (Лисец, Тетовско), *Церско Осое* – место (Нивичино, Струмичко). Ваквата позиција на вокалот *e*, всушност, укажува дека во основата на името на селото *Црско* се крие некоја друга лексема.

Тргнувајќи од засведочената форма на името *Черско*, првобитниот негов лик може да се реконструира како *Червско, односно *Чръвъско, а со губење на *v* во групата *-вск-*, создадена по испаѓањето на редуцираниот вокал *ь*, се променило во *Црско* и потоа во *Црско*. Консонантската група *чр* во почетокот на името, по вокализацијата на *rъ/rъ*, преминала

²¹⁹ Т. Стаматоски, М. Митков, *Јазикот на имиња*, Скопје 2000, 92-93.

²²⁰ В. Пјанка, op. cit, 167.

во *чер-*, а подоцна се заменила со *цир-*²²¹. Замената на гласот *ч* со *цир* во почетната група *цир* се јавува, на пример, во името на реката *Црна*, чијашто постара форма е *Чрна* < *Чърна, засведочена во историските пишани извори од XIV век.

Името на селото *Црско* < *Чръвъско е елиптично име кое е добиено со супстантивизација на придавката од некогашната синтагматска формација **Чръвъско (Градишище)* која е образувана со формата за среден род *-ско* < *-ъско* од придавскиот суфикс *-ъскъ* (современата форма е *-ски*). Адјективната компонента **Чръвъско* може да е изведена од постариот топоним **Чрва* < *Чръва. Во неговата основа се крие личното име *Чрв* < *Чръвъ кое потекнува од стсл. придавка *Чръвънъ/Чръмънъ* 'црвен' < прasl. *чърм-ънъ, а ова води потекло од *съгть 'црв'. Како потврда на нашето гледиште ќе го посочиме топонимот *Чрвско Градишище* (Поречко), кој е засведочен во Виргинската грамота на Константин Асен од околу 1258 година, со која се подаруваат имоти на манастирот Св. Георги-Горг во Скопје, каде што е запишано: **на Чръвъско градище**, а во Милутиновата грамота од 1299-1300 година за истиот манастир стои: **на Чръвъско градище**²²².

Во чешката антропонимија се засведочени личните имиња *Črv*, *Črva*, *Črvic*, а во бугарскиот јазик се среќаваат имињата *Червен*, *Червенко*, *Червенуш*²²³. Во македонскиот антропономастикон се наведени личните имиња: *Цреве*, *Црвен*, *Црвил*, *Црвул*, деминутивното име *Цревец* < *Чръвъцъ е заложено во основата на ојконимот *Чрвчишица* – село во Костурско, Грција²²⁴, а личното име *Чревоиш* лежи во основата на името на селото *Чревоиш*, регистрирано во пописниот дефтер

²²¹ Б. Конески, *Историја на македонскиот јазик*, Скопје 1965, 82.

²²² В. Мошин, *Слободници за средновековната и новата историја на Македонија*, т. I, Скопје 1975, 190, 227.

²²³ J. Svoboda, op. cit., 262; Ј. Заимов, *Български именник*, София 1988, 243.

²²⁴ Ј. Станковска, *Речник на личните имиња кај Македонците*, Скопје 1992, 296; Ј. Станковска, *Суфиксите -јв, -јвј, -в во македонската топонимија*, Прилеп 2002, 427.

за нахијата Гора од 1583 година²²⁵.

Во структурно-семантички поглед топонимот **Чрва* < **Чръва* е елиптично име со посесивно значење. Тој настанал со супстантивизација на адјективната морфема **Чръва* од постарото синтагматско име **Чръва (Въсь)*, чијшто адјектив е образуван со посесивниот придавски суфикс -ъ во формата за женски род -а и означува 'село кое му припаѓа на Чрв, односно каде што живее Чрв'.

²²⁵ А. Стојановски, *Турски документи за историјата на македонскиот народ, описувајќи поимен дефтер на Охридскиот санџак од 1583 година*, т. VIII, кн. 1, Скопје 2000, 314.

ИНСТИТУТ ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК „КРСТЕ МИСИРКОВ“
МАКЕДОНИСТИКА 10/2009

ЛИЛЈАНА МАКАРИЈОСКА

**КОНТИНУИТЕТОТ НА
ТУРСКОТО ВЛИЈАНИЕ ВРЗ
МАКЕДОНСКИОТ ЛЕКСИЧКИ
СИСТЕМ**

При проучувањето на секој јазик несомнено постои интерес за заемањето на туројазичните елементи (најчесто лексички) и за нивното адаптирање и интегрирање во јазичниот систем. Застаненоста на лексиката од турско потекло во македонскиот јазик е резултат на меѓујазичните контакти во минатото (почнувајќи од крајот на XIV век па сè до денес) исто како и во другите балкански јазици¹.

Предмет на интерес во овој труд е континуитетот на турското јазично влијание во македонскиот јазик од лексички аспект.

Заемањето на турската лексика² има континуитет и е со различен интензитет, во зависност од конкретните

¹ Влијанието на турскиот јазик врз македонскиот е предмет на поголем број трудови (в. Литература), а најсеопфатно тоа е обработено во монографијата *Турскиите лексички елементи во македонскиот јазик* на акад. О. Јашар-Настева (2001). Материјалот во монографијата е експерсиран главно од македонското народно творештво. Се дава општ преглед на турските заемки врз основа на нивното етимолошко потекло, се разгледуваат лексичките заемки според семантичките сфери, а се посветува внимание и на лексичките калки, на фразеолошките калки, како и на фонетската и на морфолошката адаптација на заемките во македонскиот јазик.

На турските елементи во ароманските говори во Македонија е посветен трудот на Х. Поленаковик *Турскиите елементи во ароманскиот* (2007). Турското влијание на ароманскиот датира некаде од XV век и е најизразено во лексиката (во областа на административната терминологија, на материјалната култура, флората и фауната) каде се забележува проширување на значењето и фигуративна употреба, како и во фразеологијата. (на пр. *стїравоїт Ѯо чува лозјето; шїто Ѹе йосадши, шїо Ѹе никне; шїто шїи е йшишано, Ѹе си дојде; рибайта смрди од гллавайта; две лубеници Ѻод исїа мишка не се носат* и многу други се карактеристични и за ароманскиот и за македонскиот јазик).

² Под турцизми ги подразбирааме зборовите преземени од турскиот јазик без оглед на нивното етимолошко потекло, и оние што се примени со посредство на турскиот јазик, но се со арапско или со персиско потекло.

општествено-историски и културни услови. Денес турцизмите се присутни и во јазикот на постарата и во јазикот на помладата популација во Македонија³.

Некои турски лексички елементи не се употребуваат денес (пр. т.н. историзми, што се однесуваат на администрацијата, војската, судството, како на пр. **пашалак** тур. *paşalık*, **санџак** тур. *sancak*, **вилает** тур. *vilâyet*, **спаилак** тур. *sipahilik*, **аскер** тур. *asker*, **наија** тур. *nahiye*, **милет** тур. *millet*, **ага** тур. *aga*, **бег** тур. *bey-beg*, **паша** тур. *paşa*, **мудур** тур. *müddür*, **кајмакам** тур. *kaymakam*, **чауш** тур. *çaüş*, **каза** тур. *kaza*, **јаничар** тур. *zeniçeri*, **везир** тур. *vezir*, **кадија** тур. *kadi*, **катип** тур. *kâtip* и др.), но тие се сведоштво за вековните контакти меѓу балканските народи и за јазичната интерференција на балканските простори.

Условно почетоците на заемањето на турските лексички елементи датираат од XIV-XVI век, обично во разни белешки, натписи и записи.

Во манастирските кодици и во разните натписи и записи во ракописите од XV-XVIII век се среќаваат низа податоци за настани актуелни за времето, за економскиот и општествениот живот и се регистрирани голем број термини од областа на занаетчиството, трговијата итн.

На пр. во Трескавечкиот кодик: **шанакъ** 'шанак, чоја'

тур. *şayak*: пис(а) **рада** сеје за ȝ(дравие) ȝ· лакти шанаци 45г; пис(а) **неда** ȝ· лакта шанаци 22г; пис(а) **трананъ** .. лакотъ и полъ шанаци 46г; пис(а) **неделко** ... ȝ· лакти ша(на)ци, петко ȝ· лакта платно 58v; **коланъ** 'колан' тур. *kolan*: пис(а) **маџа** сеје, аџа һ(вр)о 8(сапши) ... рало пајти срејбени сосе коланъ 61г; **папоџи** 'шесни, лесни обувки без ѹ(ш)оиуци' тур. *parıç/parıç* и **папоџаръ**, **папоџија** 'ћайчија' помени г(осподи) стамата скопије папоџија(фи) 12г, пис(а) **трананъ** папоџија сеје ... рало ү(е)хли 48г; пис(а) **иѡ(ванъ)** папоџија 23v; пис(а) деспотъ папоџија 36v.

Потврдена е употребата на голем број турцизми за име-

³ И денес македонските граѓани секое **сабајле**, по еден **саат пазарат тазе патлициани** во дуќани, **муабетат** со други **муштерии** гледајќи по **рафтови**, одат со **ортаци** по **меани**, и **ич гајле** немаат, иако за овие заемки во македонскиот јазик има соодветни лексеми: *ујро*, *час*, *кујува*, *йресно*, *домаќин*, *продавница*, *разговара*, *кујувач*, *йолица*, *гостилница*, *војишти*, *ѓрижа* итн.

нување садови за секојдневна употреба. Пр. во Трескавечкиот кодик **боғуғықъ** 'сад од дрво (големо ведро) за мерење жиӣо' тур. *buçuk*: пис(а) и възъкъ пъен(ица), доста, стоиye ведро вино 61г; **କୌମଙ୍ଗ** 'гум, голем и висок бакарен сад со дришка, за вода' тур. *güm*: азъ манши єреи траанъ ёфимерна тレスкавечки, саҳаны мали и големи броихъ ·рпв· ... котли ·с·, тенгерина ·в· ғъмови мали и големи ·с· 50v; **каҗанъ** 'кошел, казан' тур. *kazan*, **саҳанъ** 'саан, йоголем иллийок бакарен сад' тур. *sahan*: штъкога се продадоха саҳаните и каҗанотъ, пак станаҳа: саҳаны ·рнс·, котли ·и· ... ғъмови мали големи ·и· ... и ёдено ғъмъ и връзва за масло, гронина бакрени ·в· котлина мали за со кръс ·г· и ёд(n)o амайе за масло 63v; **ибрикъ** 'глинен или бакарен сад за вода, стъесней во горниот дел, наменей за миење' тур. *ibrik*: саҳаны мали и големи броихъ ·рпв· и во чиевликъ башка синии ·д· леенъ ·г· ибрицы ·с· котли ·с· 50v; ибрици ·г· и ёдено ғъмъ и връзва за масло, гронина бакрени ·в· котлида мали за со кръс ·г· и ёд(n)o амайе за масло 63v; паки пис(а) насто ... ибрикъ и леенъ 85v; **чинија** 'чиња, ниска тиркалезна маса од бакар или сребро за прнесување јадење, ниска тиркалезна дрвена тиреза на која се јаде, голема чинија' тур. *sinî*: азъ манши єреи траанъ ёфимерна тレスкавечки, саҳаны мали и големи броихъ ·рпв· и во чиевликъ башка синии ·д· леенъ ·г· – ибрицы ·с· 50v.

Од XIV век се следи непосредно турско влијание и кај именувањето на мерките за тежина. Пр. во Трескавечкиот кодик **драмъ** 'мерка за тежина, 400-ти дел од окаиа, 3,2 ғр.' тур. *dihrem*: пис(а) զարք .. ·ա· грын€ бакръно драмъ ·դ· 45v. **ока**⁴ 'ока, мерка за тежина (1283 ғ.)' тур. *okka*: ана пом(ѣнь) ѿка масло 110г; пис(а) стана пол ока масло 111v; пис(а) мино ѿка төле 136v; пис(а) митанъ ѿка сирене 46v; пис(а) стојанъ каҗанџиа ... ѿка ·г· бакеръ 88v. пис(а) марко сеје за զ(дребије) полъ ѿка високъ 105г; пис(а) иованъ ... и ѿка тәмнанъ 98v, во запис од 1548 год. од ма-настирот Слепче: полъ ѿка масло и полъ ѿка вино.. во запис од евангелие од 1741 год. од с. Дедино-Радовишко: ѿка соль пять пари ѿка вино ·д· пари · ока ракија ·и· пари. **кило** 'кило, товар, обично околу 100 оки, мерка за жиӣо' тур. *kile*, во запис од 1548 год. од манастирот Слепче: пъенциата помина килото два-

⁴ Според најстарите потврди се употребувала од почетокот на XV век, од крајот на XV и почетокот на XVI век била воведена како мерка и за цврсти и за течни продукти. Сп. и називи за садови од една ока: **оканик**, **оканица**.

наисетъ гроша и хръшта помина килото осомъ гроша, во кодикот: пис(а) дъко събашата •в• к8(тела) царевка и кило жито 44v; пис(а) ғанкъла сеbe и на стока զа (здравие) кил(о) просо 55г; пис(а) младень кил(о) ръжъ 17v; стана пүенцица фило 16г.

Се изделуваат и турските називи за монети, како на пр. во Крнишкиот дамаскин: **аспра** 'асира, сийна сребрена монета, византийска, а подоцна и турска; сийна парса, во оишиио': да ти подамо по десетъ аспри въсакы 196v2; да вложиши въ ръцътвоеи аспри զа мифо 73г8; զаймъствви ми мало аспре мюлю ти се ғако ми придошъе гости и не имам чимъ оғостити их 257v18 и во запис од 1548 год. од манастирот Слепче го маин со органъ го горна զа аспри. **пара**⁵ монета, ишио یرئیسیавуала 40-ши дел од ғрошии' тур. *para*, во запис од 1548 год. од манастирот Слепче: сеното помина по три пари оката и запис од евангелие од 1741 год. од с. Дедино-Радовишко: да се знае шо веше зло мошне бъчоукъ • жити петь стоти аспри веше зло զа үоүдо големо ... шка соль петь пари шка вино • пари • ока ракина • пари. во запис од 1878 год.: կүпих меги сосъ цръковни пари զа 200 гроша. лира 'лира' тур. *lira*: ёденъ үоекъ подари ёдна лира, и укажување тојски лири: вела ионица үакарова подари զа душа своя десетъ лири търски. **межидија**⁶ 'меџидија, турска сребрена монета од времето на Абдул Мехид' (1844 год.), а подоцна 'злайна (жолища) монета' тур. *mecidiye*, во летописната книга на црквата Св. Ѓорѓи во Струга од 1835-1917 год.: ёдна жена поклона ёдна вела межидија.

И во записите се поевидентен е процесот на супституција, па наместо кораб, жийници, жртва, кориси се употребуваат **гемија** тур. *gemi*, **амбар** тур. *ambar*, **курбан** тур. *kurban*, **фајде** тур. *fayda*. Пр. некои евреинъ гемиджия в гемия ... оставилъ сина си в гемијата .. оправиле гемијата.

Турцизмите, како и другите лексеми од несловенско потекло проникнуваат и се интегрираат во лексичкиот фонд на дамаскините и се важен фактор на диференцијацијата на народната лексика од книжната, т.е. народниот слој од црков-

⁵ Денес **пара** се употребува во мн. форма со општо значење. Сп. РМЈ (1986 :641) **пара** 1. сийни дел од динарии 2. монета, сийна парса, 3. истор. чейширес-ешии дел од ғрошии, разг. пари.

⁶ Сребрената (бела) меџидија чинела двасет, а златната сто гроша.

нословенскиот. Тие носеле во тоа време „поголема информативна содржина“, отколку соодветните термини од црковнословенско или грчко потекло, па придонесувале за поголемо разбирање и полесна комуникација, а истовремено до читателите ја доближувале содржината на дамаскините, која тематски, од една страна била поврзана со средновековната литература, а од друга страна со секојдневниот живот.

На пр. во Крнинскиот дамаскин среќаваме **ιανιγάρъ** тур. *zeniçeri*: пръвъ воевода **царевъ** иже глаголемъ турски **ιανιγάρагъ**, и други турцизми: **коғла** тур. *kule* нгрч. *κοέλα* и **коғлъ** великъ съткори ради **храненїе** монастирское 242v17; **кесе** тур. *kese*: и прѣдаси *его* ради да прѣврѣщеши аспры нъ ради **неймѣнїя** твоего и ты имаши **кесе** апокостольское 81r9; нъ тъи **ноашаše** кесе **христосто** 72v12; **тоғла** 'цигла' тур. *tugla*: *չաշնա* ... място съ турлами и варом.

Во дамаскините се прави свесен напор за пронаоѓање словенски синоними кои би одговарале на одделни зборови и честопати се повторуваат едноподруго.

Турското влијание особено се поврзува со појавата на ракописните текстови на народен говор. Поконкретно ако во дамаскините од XVI, па и во оние од XVII век турцизмите се ретки, во зборниците пишувани во текот на XVIII век нивната употреба е мошне честа. Според Јашар-Настева (2001: 127) и калките од турскиот јазик, најчесто зборови со конкретно значење и тоа од различни области на материјалната култура, во македонската јазична средина најверојатно се јавуваат по заемките и најголемиот број од нив датираат од XVIII и особено од XIX век.

Притоа се употребуваат не само зборови од турската административна терминологија, туку и зборови од народната лексика, за кои во народните говори постојат словенски еквиваленти. Во прилог на ова има примери кога македонски зборови се дообјаснети со турски збор. Пр. во Зборникот на Г. Димовић **левъ** сиречъ като **аръсланъ**, што секако се показателни за силното турско влијание врз македонскиот народен јазик (сп. Поп-Атанасов, 1985: 61).

Турцизмите во зборниците пишувани во текот на XVIII век и во текстовите од XIX век се значително побројни и по-

големиот дел од нив се однесува на разговорната лексика.

Најчести се: **(x)абер** 'глас, вести, йорака' тур. haber: и доиде ја штапка му хаберъ; **(x)ајдук** 'крадец, разбојник' тур. haydud: съмртвът е како хаидукъ не знаешь оу кои денъ или часъ найаднейшъ на юбите; **(x)аир** 'кориси, среќа' тур. hayır: нема хаиръ, а грех многу; **(x)алиште** 'облека': црвеното халище ѝ о то облекоха хр<и>съса; **анџак** 'бидејки, штотом' тур. anşak: анџак лели ме ютишаши да юти кажемъ; **апс** 'затвор, притвор' тур. hapis, **апсанда** 'затвор, зандана' тур. hapsane: изведи не Господи ја ова смердлива хафана адова; **(x)арамија** 'крадец, разбојник' тур. harami: и се разсъна како харамиа; како харамиа насреде меѓу два разбоинника; **(x)арамилак** 'кражба'; **(x)арно** 'добро, убаво': и лошо и харни; **беријет** тур. bereket: юнишко и горко на ютие люди немаешъ прокопиа ни беријет довѣка; **гимија** 'кораб' тур. gemi, **гимиции**: юмрия без елкень и без гимици не може да юлива по море; **душман** 'нейријашел' тур. duşman: да ве куршулисам ја душманите; не се душмани, ами се пристигли и ченици Христови и идати за харно; **душманлак** 'нейријашелство': душманлок на фарисеите се сверши; **ексик** 'нецелосен, неисправен' тур. eksik: ексикъ ютерале; Кога юти беше ексикъ нещо, юта немаше да юминеш? ѩо юти беше ексикъ, юта то юродаде; **емиш** 'овојије' тур. yemis: емишоите на дръво то юче чека; **захмет, замет** 'шегоба, мака, грижа, напор' тур. zahmet: големъ захметъ има човекъ на самрътнича и многу съклейш; **зорле** 'со сила, на сила' тур. zorlu: и сакаха зорленъ да ме јмаите ја аггелиите; и сакаха да ме юрабай зорленъ; **измеќар** 'слуга' тур. hizmetkär: затоведаше на своите измекре; **ихтиза** 'юйтреба, нужда' тур. iktiza: сега не е ихтиза да казуваме ѩо ималъ, ѩо немаль; **јабанција** 'шутгинец, непознати човек, странец' тур. zabancı: или сам юрибрала юбанциа оу мол квка; **кабает, кабахат** 'грев' тур. kabahat: за кои кабахат то юсмерихите; **каба(x)атлија**: да се згоди некои кабахатилја човекъ ја ютои денъ; **кабил** 'сїособен' тур. kabil: да беше кабиль да можайшъ да ме юрабайшъ; **кадар** 'сїособен' тур. kadir: не бехъ кадъръ да ја ювшимъ некојо; **калабалак** 'мноштво народ' тур. kalabalık: беше много калабалък ја юти юроклейши; **комшија** 'сосед' тур. komşı: комшиа сосъ комшиа не живеши; **курбан** 'жришва' тур. kurban: нийти юроскури да меси,

ништи кврбан да коле; тој се сиорил курбан; **кердоса** 'добие, постигне': вечна мука ке кердосашь; **куртул** 'съас' тур. *kurtul*, **куртули** 'съаси, ослободи' тур. *kurtulmak*: да ве куртулисан ја душманиште; ме квривлиса ја греховеше мои; **куртулисач** 'съасишел': оиш ся ви а съасишелъ ваши, а ся ви квривлисачоишь ваши; **ма(x)ана** 'недосътайок' тур. *tahanan*: как махана ѡо фанахште и ѡо разсинахште на крстъ; **мутлак** 'сигурно, секако, веројатно, съас' тур. *mutlak*: мутлакъ е ја лоша мисла, безъ божне ѓда; Ами мутлакъ си билъ неблагодаренъ и дюаволь и лъкавъ; **ра(x)ат** 'мир, спокојство' тур. *rahat*: да имашъ слава и рахатлокъ јако ке Ѹмреши; **се ра(x)атладиса** 'се устойкои': викахме, Госиоди, за тибет и не послаша и не квривлиса да се рахатладисаме! **ра(x)атлак** 'мир, спокојство, мирен живот': сакаи да имашъ слава и рахатлокъ јако ке Ѹмреши; **саклет** 'мака, непријатносит, душевна болка' тур. *siklet*: големъ захметшти има човекъ на самрътни чистъ и многъ съклешти; **са(x)ат** 'час, време, часовник' тур. *saat*: Времето се тиенни и сахатошти ѹомина; **такса** 'веши, се зарече': и онъ се такса да и свръши ѹак рабоча; **тафмаќар** 'скржавец, алчен' тур. *tatmahkr*: брашне хрисътани нећеш богъ ѹафмаћари и лакоми...; и ко е ѹафмаћар шо граниште чуждо и сердцето не ми се насишватъ со многъ стоки. **тефтер**⁷ 'голема ѹодврзана тиетрашка за ѹрговски сметки и сл.' тур. *defter*: тиетфереше нихни да тиражашти, и тиетфереше имъ шишо са тисани греховеше ќе се ѹомрачашти; **ќеф** 'волја, желба, задоволсътво' тур. *keyif*: ѹака му беше ѩеф Госиоду; **фајде** 'кориси, ѹечалба' тур. *fayda*: ако не се исловедашти, немашъ ништо фаида; немах асир, да давам сось фаида; ѹрилагашти вида на вида; шо фаиде имашъ ѹи Пилаше, шо фаиде ке имашъ дека ке биде закованъ ѡоль на крстотъ?, **ферман** 'указ, наредба од ѹовисока власи' тур. *ferman*: ошиде ферманъ и на тои грашти; **фодулук** 'горделивост' тур. *fodulluk*: сме ѹправиле грехови нейресано со сноги фодулукъ, зависъ, блгашти; **чифут** 'Евреин' тур. *Cifut*: кога се ѹредаде на чифушиште се кладе на крести; **џувап/џевап** 'одговор' тур. *cevab*: шо џуваваш ке ни дадеши; како џеши џуваваш Богъ да дадеши? .

⁷ сп. запише некого во црниот тефтер 'забележи како лош, сомнителен, нейожлен човек'.

Турцизмите од областа на духовниот живот, што се употребувале во разговорниот јазик и што го нашле своето место во јазикот на народното творештво, поретко се среќаваат во писмените споменици од XV-XVIII век, што секако е наложено од религиозната содржина и тематската ограниченошт на текстовите (зборници, житија итн.) Од именките со апстрактна содржина во текстовите до XVIII век се среќаваат: **адет, кувет, фајда, фудулук**. Сп. фаиде да ми не зематъ ... да мв заплати да єдното фаиде; седмв груѓови смртни пеќви груѓи вдлгкв.

Во ерминиите среќаваме турцизми од сите области на материјалниот живот пр. за именување садови: **ибрикъ** тур. *ibrik*, **каџанъ** тур. *kazan*, **саханъ** тур. *sahan*, **тава** тур. *tava*, **тенекија** тур. *teneke*, **тенџере** тур. *tencere*, **тепсија** тур. *tepsi*, **чанакъ** тур. *çanak*, **шише** тур. *sise*, алати: **халатъ** тур. *alat*, **сатиръ** тур. *satir*, **чекија** тур. *çekici*, **маша** тур. *masa*, за именување делови од облека или текстил: **бинишъ** 'наметка' тур. *binis*, **калпакъ** 'шапка со осман врв' тур. *kalpaki*, **кемеръ** 'појас' тур. *kemer*, **чалма** тур. *çalma*, **махрама** тур. *mahrama*, **шамија** тур. *same*, **басмо** тур. *basma*, **памукъ** тур. *pamuk*, *pambuk*, храна: **ограда** тур. *hurda*, **манжа** тур. *mança*.

Сп. на пр. во Ерминијата на Мојко Крстев: **хаванъ** 'бакарен сад во кој се сточат разни арикли кои треба да се издробат' тур. *havan*: возмы сто драми сандалозъ истої єго на мраморъ или во хаванъ добръ ситно һакае прахъ и вложи ю во гробъ... 9c; **мистрија** 'мистрија, алатка': и притискаи со мистријо и последи положи боните ... изглади и лице и најнаменан є мистријо 14b; **килимъ** 'килим' тур. *kilim*: на квбес направи крвгъ сїрецъ како кумлим шаренъ со неколкв бои 124c; оустронив кревети єгда гипсовавши єго постели на кревете веленца и килими да не веетъ веторъ 5b; **кастро, кале** 'кастро': кастро тоестъ кале или квла столпъ много високъ 21c.

Во лекарствениците се употребуваат турцизми што означуваат болести и телесни недостатоци, лекови: **илязъ**, **илъчъ** 'лек' тур. *ilâç*; **сафра** 'несвесишица, несвесиш' тур. *safra*; **дамла** 'кайка, парализа, айоилексија' тур. *damla*: в дамла лежи, **дертъ** 'јад, шага, грижга' тур. *dert*, **абрашъ** 'човек со бенкичаво лице' тур. *abraş*, **мехлемъ** 'лек, лековиши маси' тур. *mehlem*,

МААСЫЛ 'болесӣ шӣо се манифесӣира со Ӣукање на кожайӣ' тур. *mayasil* дѣто пӯкатъ на ӯзовека ғаҶӯте или ноҷӯте, **МАДЖУН** 'лековийӣа смеса' тур. *masin* ҳа кӯбетъ маджунъ какѡ да правиш.

Според Јашар-Настева (1981/82 :279) апстрактните именки од турското потекло се среќаваат почесто во преводи од грчки јазик како еквиваленти на бројните грцизми и црковнословенизми или пак, како дублети на образувања според грчки модели.

Присуството на турските зборови во црковните текстови зборува за интензитетот на турското влијание и за широката употреба на турцизмите во македонските народни говори, односно големата застапеност во писмениот јазик од XIX век се должи на фактот што тие елементи многу порано се употребувале во живата реч, па навлегуваат и во писмениот јазик.

Објаснувањето на заемките би можело да се поврзе со специфичноста на содржината и недостигот од адекватни термини во народниот јазик, а од друга страна може да се сфаати како свесен стилистички пристап, стремеж за варирање, за изнаоѓање словенски синоними што би одговарале на одделни заемки. И сето тоа е во прилог на збогатувањето на јазикот со нови изразни средства од народниот јазик и будењето на свеста дека треба да се пишува на јазик кој е разбиралив за народот.

Врз основа на анализата на јазикот на македонските ерминии (сликарски прирачници за зографи) од XIX век Петковска (2005 :40) укажува дека и покрај нивната сакрална природа, скромната мера на писменост и образованост на препишувачите, обично зографи (кои ги препишувале за лични потреби), придонесувала тие да не бидат премногу зависни од традицијата, па покрај дијалектни форми воведувават и заемки. Тоа се должи на силно изразената тенденција во XIX век за јасност, комуникативност, функционалност дури и кога се работи за текстови со црковно-религиозен карактер.

Угринова-Сkalovska (1994: 131-135) осврнувајќи се на преведувачката постапка применета во евангелските текстови од XIX век на современ македонски јазик укажува дека

со цел да му ја направат поразбирлива и поблиска евангелската мисла на обичниот верник преведувачите наспроти употреба на еден збор се одлучувале за описано предавање на содржината, за замена со лексема со пошироко значење или пак за постегнат израз, односно за исказување на содржината со помалку зборови, за дополнително објаснување, адаптација или осовременување на евангелскиот текст во духот на современиот македонски јазик. Според Угринова-Скаловска „преведувачите пројавиле доволно слободен однос кон пренесувањето на текстот, ги користеле сите јазични можности да ја пренесат евангелската материја без да ги нарушат нејзините доктитски односи, како и можностите за различно предавање на една иста содржина од јазикот на оригиналите на јазикот на преводните текстови“. Оваа слобода одела до таму што и познатата поговорка за противувањето на камилата низ иглени уши (сп. оұдогъе есть вельбждоу сквозъ оүши игъзлииң проити не же богатоу въ царство божие кънити Мт19,24) во Триското евангелие е заменета со повообичаена поговорка: *йоколај може да замине ғимицијска хоријома през иғлено ухо ѹта не чјорбација да флезе на небесната ѹаријина.*

Турцизмите се употребуваат како јазични средства преку кои се реализира поголема, полесна и понепосредна комуникација со поширок круг луѓе, зашто верниците ги чувствуваат како составна и неразделна компонента на лексиката на нивниот говор. Пр. турцизмот **лакардија** во Триското евангелие се употребува како синоним за *слово* и за *тиричка*. *Рече Господ џези лакардии ... итн.* Преведувачот ги употребува попознатите зборови **ракија, јузбација, гемија, комшија, адет**, место *сикера, сийник, кораб, близници, обичај* итн.

Во однос на инфилтрирањето на заемките во нашите писмени текстови од XIX век евидентни се определени разлики и инвентарот на туѓите лексички единици варира од автор до автор. Ќе се осврнеме на состојбата во делата на Крчовски и Пејчиновиќ во кои најмногу се одразило влијанието на црковнословенската традиција, односно црковнорелигиозната литература.

Во јазикот на Крчовски турцизмите се значително побројни и поголемиот дел од нив се однесува на разговорна-

та лексика. Најчести се: **курбан** 'жртва' тур. *kurban*: *штој се сиорил курбан* (JK :74), **кабает** 'грев' тур. *kabahat*, **кабаетлија**: *Не е месјаџо кабахайлија и себеб на дершио человечески, ами дјаволиће* (JK :210); **куртул** 'снас', **куртули** 'снаси' тур. *kurtul-mak*, **кеф** 'добра волја, радосн, уживање' тур. *keyif*: *шака му беше ќеф Господу* (JK :89), **ексик** 'нецелосен, неисправен' тур. *eksik*: *Да не сиане ексик ако има иконом* (JK :158); *и кој ексик давал и лошо мерил* (JK :57); **фодулак** 'горделивост' тур. *fodulluk*, **фодулски** 'горделив', **се фодули** 'се гордее': *придохме на баждарница дека се ширеха дјаволи фодулски и исишуваш за шие кои се сиромаси, а се фодулат и се чинат големи, кои се дигати* (JK :57); *Ох лошо и големо зло фодулук* (JK :213); **измеќар** 'слуга' тур. *hizmetkär*: *шаму исиражуваш кој не илашибале на своите измеќари хакоти и кој ексик давал* (JK :57); **лакрдија** 'празни зборови, исмевање' тур. *lakirdi*: *и ми јо-казаха и сос кога сум се залаѓувала сос праздни лакрдии* (JK :53); **марифет** 'вештина' тур. *marifet*: *Многу чудни и дивни марифети чинеле* (JK :389).

Прибегнувајќи кон толкувањето на определени поими Крчовски употребува низа од исти или слични зборови според значењето, синонимни парови, кои стојат едноподруго или се одделени со сврзник или друга лексема. Голем е бројот на парови од зборови на црковнословенскиот лексички слој и зборови на народниот од турско потекло: *и да се кae*, *да се ѹишмани* (JK :59); *Тогива се раскаја* Јуда, *и ѹишмани се* (JK :242); ги туриле у еден **кораб**, у **гемиа** (JK :73); **знамение, нишан** христијанство показуе (JK :280); *оии разбојник, сиреч хајдуко, харамијаша, што верова која беше раскажа сос Христија* (JK :232); *и у небесни жишници, хамбари* шие да се штури шаја ишиеница (JK :266); *и голема ѹолза, сиреч фајда* (JK :225); како некој **сад**, **фидан** што се каже (JK :248); *а се фодулат и се чинат големи, кои се дигати* (JK :57); *Исаак казуе се образ Христов и јорнек* (JK :218).

Во текстовите на Крчовски (сп. и Мировски, 1980 :97) турцизмите служат пред сè за објаснување на црковнословенските лексеми, но и на грчки: *излезнал крин, што се казуе з’мбак* прекрасен благомиризлив (JK :128); *кошевеите биле ои прачки финикови, ои фирмa* (JK :265).

За јазикот на Крчовски од зборообразувачки аспект се карактеристични образувањата со турските суфикси **-лак** (-л'к, -лук) и **-ција**: душманл'к тур. *düsman*, шаитл'к тур. *şahit*, христианл'к, ме(х)анција тур. *mehane*, **ѓумрукчија, јабанција** тур. *zabancı*, **капиција, папуција** тур. *rariç*. Крчовски употребува турски заемки со словенски суфикс -ин: **душманин** тур. *düsman*, **телалин** тур. *telal*, **хекимин** тур. *hekim*, но и **хекимција**. Оваа појава што ја следиме и во текстовите на Пејчиновиќ, а не е непозната и во народната поезија, кај Крчовски е најизразена.

Јазикот на Пејчиновиќ е „понароден“ од јазикот на Крчовски во чиишто текстови не наоѓаме замена на црковнословенските еквиваленти од најтесната црковна терминологија со лексеми од турско потекло.

Со оглед на тоа што *Огледало и Учиешение грешним* се комбинација од разнородни текстови, преземени и оригинални, црковнословенскиот јазик се јавува како носител на библииските цитати, при парафразирање на библииски содржини, а народниот јазик на авторскиот текст, во морално-дидактички расправи и кажувања од секојдневниот живот.

Евидентен е стремежот на Пејчиновиќ да им ги доближи библииските содржини преку прераскажување и објаснување на религиозните поими и термини на народен јазик, а во случаите кога не можел да најде адекватни изрази се определува и за турски лексички елементи. Впечатлива е употребата на именките со апстрактна содржина: **гараз** 'злоба, зависија, омраза' тур. *garaz*, **захмет**, **ниет**, **рахатлак**, **шаитлак** тур. *şahit*, придавките што означуваат разни духовни и морални особини: **кадар**, **каил** и др.

Сепак турцизмите се потврдени и во евангелски цитати и во молитви, пр. **курбан, аманет, берикет**: *ја шио се сиорих курбан за вас, не ќе заборавиши* (Сл. :76) *и ио ќе се помоли Богу и ќе речеш шио му ишиеш во молишиваши*: *Тебје аманет иши го праќаме Господи, Боже наши, овои берикеш, зере не смејахме да го фрлиме* (Сл. :88).

Мошне илустративен пример за инфильтрирањето на турцизмите се синонимите за името на Богородица – **султана** и

риџал употребени во врска со главните компоненти во култот кон Богородица. Како царица небесна ја нарекува – **султана**, додека употребата на **риџал, риџацика** тур. *rīca* се однесува на нејзината посредничка улога меѓу лубето и Христо во изнесувањето на молитвите на лубето пред Бога. Сп. во *Ушешие грешним: Видиш, христиани, каков риџал имамо мие пред Бога: сама султана сиреч царица небеснаја, Майтер Божија за нас чиниј риџаллук пред Бога.* Христос пак, се нарекува **сајбија** и **куртулија**. сп. не го остават аманет на смиената што го сојздал да го упат.

Синонимни двојки што стојат едноподруго бележиме и во *Огледало*, пр. **емиш** тур. *emisi*: *Или воќка, емиш* ако сакаш да ти разгледаш; **курбан** тур. *kurban*: а не знаеше еле тија **курбани** идолска жртва; **шантак** 'сведочење' тур. *şahit: свидетелство* ќе речаш **шаштак**; **сефа** тур. *sefa*: имаше некои чоек богојски мошно, свакиј ден се веселеши, **сефа чинеши**; **сефалија**: богојски ќе му закојаа снагата, а гаволи му узеа душата, **сефалијата** душа негова, **џехнем** тур. *cennet: сефалијата* душа негова му га оинесоа во **џехнем, во вечна мука**.

Ќе ја споменеме употребата на турцизмите и во *Слово проишв клештие*, на свештеникот Смилко, од 1826-1830: турски викала ќенден ќел падни на Ѹмъ харно да не паднеш падна! баатъ самъ ѳашо ти го Ѹиниш кабаєтлија го кленеш ама онъ билки не е кабаєтлија самъ сеје ќе твориш на кабаатъ. Во *Слово за божјата милосрдје свите свргуне биле ѩ градови салтъ ѳарди христа*⁸.

Турцизмите се среќаваат во сите семантички области во религиозната терминологија (Јашар-Настева, 1970), навлегле дури и во молитвите кои се најзатврдени изрази: пр. „*Отиче наши – осијај ни кабаєшије наши ... куршумисај не оиј лошојо*“. Во религиозните контексти или употребени како синоними и лексички варијанти на црковно-религиозни термини, турцизмите се здобиваат и со дополнителни, нови, специјални значења.

Во врска со употребата на турцизмите во *Чештирија-*

⁸ Сп. даи ми да ме спасе и ма квартлисан; седмъ грѣхови смртни пеѓеи грѣхъ фදдлукъ третии кои на пари нема наситка ѿтвртни кои милје слатки манди.

зичнико^и на Пулевски, Николовска (2006: 52) укажува на свесното настојување на авторот на Речникот да го прикаже македонскиот во сета негова чистота и посебност. Пулевски во својот *Четиријазичник*, односно *Речник од четири јазика*⁹ бележи турцизми кои се употребуваат и во современиот македонски јазик: **амбаръ** покрај *жилиница*, **бафча**, **бафчованъ** покрај *градина*, *градинаръ*, **бургия** покрај *сфърделъ*, **дирек** покрај *столий*, **дуд** покрај *ирница*, *муринка*, **зе тин** покрај *дръвено масло*, **одая** (голема) покрај *салонъ*, **пешкир** покрај *риза*, **пиринач** покрај *вариво*, *орисъ*, **ренде** покрај *струкъ*, **саатчия** покрај *часовничаръ*, **сертме** покрај *мрежа*, **терзия** покрај *шиячъ*, **тестера** покрај *шила*, **чорбаллок** покрај *ваганъ* (Николовска, 2006: 164). Сп. и други турцизми: **убрелик** покрај *буништие*, **душеме** покрај *йодъ*, **бош** покрај *йразно*, **ћумур** покрај *јогленъ*, **тазе** покрај *йресно*, **суџук** м. *кллбасъ*, **берићет** покрај *роїтъ*, *йллодъ*, **чифт** покрај *ралло*, **џамџи** покрај *стапларъ*, **саглам** покрај *здрафъ*, *йошибенъ*, **зиян** покрај *шишша*, **ортак** покрај *другаръ*, **сиклетъ**, **зорд** покрај *неволя*, **кабаат** покрај *кривица*, **терзия** покрај *шиячъ*.

Во *Четиријазичнико^и* на Пулевски се бележат следниве соодветници за турските заемки: *йосиела*, *йросиирка* за **душекъ**, *шареница* за **ћилим**, *йерница*, *йодглавница* за **ястькъ**, *лложник* за **јорганъ**, *йллчило* за **ћуски**, *йоклой* за **капакъ**, *йеченица* за **ћебап**, *роїтъ*, *йллодъ* за **берићетъ**, *куйувач* за **муштери**. Ги среќаваме и следниве паралели *риза* покрај **пешкиръ**, *димник* покрај **օџак**, *шила* покрај **еге**, *струк* покрај **ренде** итн.

Конески (1996:73-83) споредувајќи го говорот на Прличев, одржан на годишниот акт на училиштето во Охрид во јуни 1866 год.¹⁰ (ракописен текст од заоставнината на Прличев), со објавената верзија по само два месеца во цариградскиот весник *Врѣмя* го потврдува Прличевото настојување

⁹ Речник ои четири јазика I срѣско-албански II арбански-арнаутски III турски IV џрчки, Скројена и написана од –. М. Пулѣвски архитекта у Галичник окружје дibrанско, 1875 год. И ва част, Београд 1873

¹⁰ Конески Б., Еден говор на Григор Прличев од 1866 година, Македонски јазик, XVII, Скопје 1966, 206-215

за реславизација на нашиот писмен јазик во минатиот век, особено впечатливо на лексички план во печатената верзија. Сепак останале определен број турцизми, главно од основниот лексички фонд, во печатениот текст. Пр. **аман** тур. aman, **борч** тур. borç, **гајле** тур. gayle, **зајре** тур. zahire, **зиан** тур. ziyan, **катил** тур. katil, **резилок** тур. rezil, **салтанат** тур. saltanat, **таксират** тур. taksirat, **урнек** тур. örnek, **шубе** тур. şuphe(li).

Секако поголем број турцизми од ракописниот текст се заменети во печатениот текст и тоа: **борчлиа** со дълженъ, **иктиза** со нужда, **ильяч** со лъкъ, **кабает** со вина, **кабаетлиа** со виновайъ, **каjl** со съгласенъ, **колај** со лесно, **кусур** со недосийайъкъ, **милет** со народ, **рахатен** со миренъ, **нерахатен** со немиренъ, **нишани** со знакове, **саде** со само, **тертипи** со начини, **угурсус** со развршубелайен, **харч** со ѫроишокъ, **хеким** со лъкаръ, **чаре** со избавление, **чашиллок** со ишиониство, **чунки** со ѹонеже, **шаша** со глуйаво, занесено.

Од зборообразувачки аспект во говорот на Прличев ги бележиме образувањата со турскиот суфикс **-лија**: **борчлиа** 'должник', **доветлиа** 'среќник, задоволник', **зианлиа** 'ошибейен', **таксиратлиа** 'несреќен', **ферклиа** 'веши', **сиособен**'; со **-лак/-лок**: **јордамлок** 'надменост', **големстиво**', **резилок** 'срамота', **терзилок** 'шивачки занает', **ќотилок** ' зло', **фодулок** 'горделивост', **чашиллок** 'оригиналност, особеност'. Забележлива е и употребата на фразеолошките калки како на пр.: **кусур имат** 'има недосийайок', **имат чаре** 'има решение, излез', **дајме сполај** 'заблагодариме', **дајт цуап** 'даде одговор' **падни на аман** 'бара милост', **се моли**', **е каjl** 'се согласува', **на едно мертебе** 'на истио рамништве' (сп. и Петковска, 1996а: 142).

Петковска (1996 :73) во однос на поретката употреба на турцизмите во јазикот на Партенциј Зографски укажува дека тој со изразениот стремеж за афирмација и застапеност на словенизми во писмениот јазик со турскиот одомаќинет збор во народниот јазик го толкува словенскиот, помалку познат и подзaborавен збор, со цел да придонесе за негова reaffirmација, па така со **дирек** се појаснува **столи**, со **душманин** **враг**, со **урнек** **образец**, со турскиот збор **зулум** го толкува

*разбојничество итн*¹¹.

Во народното творештво, особено во приказните има ликови од турската администрација, чиновништво и од други области на општественото живеење, како кадии, џандари, заптии, екими итн. дејствијата се одвиваат во турски објекти, односно анови, амами и сл., има и други имиња на предмети и поими од сите лексички сфери карактеристични за животот на Македонците во тоа време.

На пр.: **сурат** (суратот не може да му го види 'мошне многу го мрази') во значење на: 'лице' тур. suret: *сийе йерду од кокошката беше му никнале ѝо сурато и ѝо целата снага* (МЦ, кн. 5, 1980, 297); 'изглед на лицето': *Едно влегување (сестра му на царот) во вратата од одјајри момчето (што се кажуаше од некој цар син) да му речи 'добре дошол' и веднаш блеснала како некое силно сонце во очите од момчето и му се зел зрако од очите, што не можел да је види лицето што сурат има, али црна била, али бела* (МЦ, кн. 5. 1980, 134). Зборот **дереце** е архаизам и значи ' положба, стапен, ред, обично во негативна смисла' тур. derece: *Ејди синко, не ѝогоди змија водна, ами змија осојничава, затоа ше дошера до ова дереце – му рекол со жалостен глас* (МЦ, кн. 2. 1980, 224). Сп. денес исто така *Видети го до кое дереце дошол*.

Народното творештво запишано во XIX век, како и книгите на Крчоски и Пејчиновиќ и јазикот на Миладиновци, Жинзифов, Прличев, Цепенков и други, обилуваат не само со турски зборови, туку и со турски изрази, пословици, калки.

Наизменичната употреба на истозначни зборови од кои едниот е од домашно, а другиот од турско потекло во народната поезија се користи често за внесување на посебна стилска разновидност, збогатувајќи ја не само синонимитета туку и целиот израз. Честопати при паралелна употреба на заемките, при објаснување на едниот синоним со другиот, среќаваме тавтолошки хибриди како **ареса, бендиса, или ѓул, трендафил**.

¹¹ И во српскиот јазик од XVIII-XIX век има тенденција за употреба на домашни еквиваленти за турцизмите, како на пр.: *двор, двориште* за **авлија**, *врт, градина* за **башта**, *зид и стена* за **дувар**, *водолеј* за **олук**, *димник* и *огњиште* за **օդак**, *сурат* за **таван** (сп. Ристиќ, 2006: 157-158)

Се случува да бидат прифатени и по неколку термини со исто или слично значење, како на пр. турцизмите: **чез** и **мираз, качамак и бакрдан**¹² итн.

Кон крајот на XIX век доаѓа до ограничување на употребата на турските заемки, за сметка на домашните зборови (сп. Конески, 1981: 219; Јашар-Настева, 2001: 230) како резултат на засиленото словенско влијание и на поголемата ориентираност кон словенските јазици во периодот на Преродбата. Голем број од турските заемки, најчесто оние со апстрактна содржина се заменуваат со словенизми, а непознатите словенски зборови (пр. од црковнословенскиот) се објаснуваат со попознатите турски зборови.

Кодификацијата на македонскиот литературен јазик има решавачка улога во ограничувањето на употребата на турцизмите. Голем дел од турцизмите е одживеан, некои отпаднале од употреба зашто изразуваат поими, предмети на кои им се придава ново значење, или пак по долгата употреба со иста содржина добиле потесно, специјализирано значење¹³, а покрај тоа некои од нив станале непродуктивни, неспособни за развивање нови значења и изведување нови зборови (сп. Јашар-Настева, 2001: 25).

Ограничивањето или стеснувањето на сферата на употребата на турцизмите во македонскиот стандарден јазик, според Б. Конески (1981: 144, 145), не се должи на „некаков организиран отпор спрема употребата на турцизмите“, туку на „фактот што тие припаѓаат со својата смисловна содржина кон една помината епоха, победена во развојниот пат на нашиот народ – кон турскиот феудализам“.

¹² **качамак** е од тур. *kaç*, *amaç* со балкански ареал, **бакрдан** од тур. *bakırdan*, а номинацијата се должи на садот во кој се готви качамакот.

¹³ Паралелната употреба на два или повеќе термини, што првобитно имаат исто значење може постепено да доведе до определена семантичка диференцијација, односно преку прецизирање на значењето некои од синонимите можат да почнат да се употребуваат со нови, честопати и не толку блиски значења дури и во иста говорна средина пр. **јастук/перница**: во Гостиварско **јастук** се полни со слама, а перница со волна; **вапца** (грч.)/**бојадиса**: во Кратовско **вапца** се употребува за волна, **бојадиса** за други случаи, **масти** за *jača*, додека **фарба** за коса.

Континуитетот во употребата на лексиката од турски-от јазик се потврдува и со состојбата во авторските дела.

Проследувајќи ја употребата на турцизмите во делата на Ѓорѓи Абациев, Сена (2001: 183) укажува и на некои турцизми што не се среќаваат кај други автори како на пр. **разгеле, темане, џепане, силах** и др., но и на случаите кога Абациев употребува турцизми од типот **апсанција, аскерлија**, но објектот каде што работи **апсанцијата** го именува како **заштовор**, а не како **апсана**, а скоро редовно употребува **војска, час, ѓрижа**, а не **аскер** тур. *asker*, **саат** тур. *saat*, **гајле** тур. *gaylor*.

Сп. **силах** 'оружје' тур. *silh*, **чакмак** тур. *çakmak*: извади од кожниот **силах** како совалка голем **чакмак** (ЃА :29); му направи длабоко **шемане** (ЃА :82); Проиштевај **айсанцијо** мој (ЃА :32); Го познаваше својот **айсанчишки** свет (ЃА :63); еден аскерлија со стокожно лице (ЃА :45); Тие беа поседнати еден до друг по **миндериште** (ЃА :14); Мената беше полна со **шазарции** од околниште села (ЃА :15); Скришо плаќуваше ... за луѓето од својот **сокак** (ЃА :5); Сред **сурџијата** маалски деца се меркаше ликот на бујното босоного дештиште (ЃА :10); Влезе еден зайтија (ЃА :11). Скоро сите му се **душмани** на народот, какви што се, проситеши ми, и вашиот **шатико** и **кајмакаминош** (ЃА :13).

Пр. во романите на Стале Попов во кои се слика селскиот бит од крајот на XIX век исто така се среќаваат голем број турцизми. Сп. **абер, арч, беља, гутуре, кандиса, муабет, пезевенк, пизми, раат, себап** тур. *seber* и др.¹⁴: *прашни абер* на тој пезевенк нека се смири (СП :129); *сега се прави арч* за свадбата, та иако се тоаарчи свекорот некоја и друга тара повеќе (СП :302); *арчот јас ќе си го тиргам, само себай* да се сиори, да не ми сирадааш дечињата (СП :73); *си кандисал да си земии беља на глава* (СП :157); *мнозината го кандисаа и дојдоа пред йордана; кандисуваши* ли ти со мене на крајот на светот (СП :280); *си тојправија важни муабеши* (СП :128); *еје го пизми и раат е оши сега не е шутка* (СП :123). Се издлруваат имиња на лица кои управувале со поголеми или помали административни области, муслимански верски лица и др.,

¹⁴ во романот *Крїен животот* од Стале Попов.

како на пр. *Се изненади мудуроӣ, се изненадија ќайшиоӣ и мулазимоӣ, баишчаушоӣ и чаушоӣ* кога видоа жена-каурка да фаќа рака со Турчин (СП :127).

И за јазикот на Живко Чинго е евидентна застапеноста на турските лексички единици. Паунова (2002/2003: 62) укажува на паралелната употреба на македонски и турски синоними, што во зависност од контекстуалната ситуација придонесува за раздвижување, оживување на текстот и за зголемување на неговата пластичност.

Пр. ... чесно и юштено на демократиски начин избран од народоӣ, то сите обичаи и адешти ...; огулеште се двете чештири кога содий човек на ӯрбей ... од се ѹокусо од жив боѓаштва, од берикей, од ѹечалба, од имање, од живоӣ-оӣ ... како и на употребата на бројни фразеолошки изрази вообичаени во народниот говор: сийори абер; аир да види; ашероӣ да не го скриши; алал да е; не бери ғајле; нов ден, нов касмей; јазак да е; го јаде јансаӣ; има мерак; ӯрави ӯеф; бара чаре итн.

Употребата на турцизмите се забележува во уметничката литература со функционално стилски и естетски цели, т.е. актуелизирање на времето, на битот, индивидуалниот израз на ликовите итн. Сп. во текстовите на Коле Чашуле: *На едниот крај од квадраиоӣ чаршишки се: Тенек ецииште, бакарцииште, клинчарииште ... наланцииште, колариште, налбаниште. Среде се: шекерцииште, ӯулбенцииште, абаџииште, јорғанцииште, муғавцииште, ортомариште, самарацииште, ӯайуцииште.* Во текстовите на Чашуле суфиксот **-лак** е најзастапен кај именките од турско потекло: *ацилак, кодошлак, фалбацилак, ӯлемшишлак, улавшишлак, хишокондрилак* (Додевска-Михајловска, 2000: 28, 34).

Се изделуваат постари турски заемки кои денес или се јавуваат како архаизми, или се среќаваат во широка употреба како народни називи и заемки со поширока употреба во секојдневниот говор одомаќинети во македонскиот јазик (дури и не се чувствува дека се работи за туѓи лексички елементи, па ги употребуваат и старите и младите) и заемки со ограничена употреба.

Тие се претежно од областа на материјалната култура, т.е. називи за храна¹⁵: **сомун** тур. *somun*, **симид** тур. *simit*, **бурек** тур. *börek*, **ѓеврек** тур. *gevrek*, **сарма** тур. *sarma*, **пастрма** тур. *pasturma*, **пача** тур. *paça*, **пифтија** тур. *pihti*, **јанија** тур. *yahni*, **ѓувеч** тур. *güveç*, **мусака** тур. *musaka*, **чорба** тур. *çorba*, **кајгана** тур. *kaygana*, **кајмак** тур. *kaymak*, **качамак** тур. *kaçamak*, **турли-тава** тур. *türlü-tava*, **чомлек** тур. *çömlék*, **ќебап** тур. *kebab*, **ќофте** тур. *köfte*, **суџук** тур. *sucuk*, **мезе** тур. *meze*, **таратор** тур. *tarator*, **туршија** тур. *turşu*, **шекер** тур. *şeker*, **баклава** тур. *baklava*, **ка-даиф** тур. *kadayif*, **раванија** тур. *revani*, **алва** тур. *helva*, **тулумба** тур. *tulumba*, **шекерpare** тур. *şeker pare*, **локум** тур. *lokum*, **рат-лук** тур. *rahat lokumu*, **сутлијаш** тур. *sütlaç*, **вшав** тур. *hosaf* итн. и пијалаци: **јогурт** тур. *yoğurt*, **боза** тур. *boza*, **кафе** тур. *kahve*, **шира** тур. *şıra*, **ракија** тур. *raki*, **салеп** тур. *salep*; овошје: **емиш** тур. *yemiş*, **бадем** тур. *badem*, **кајсија** тур. *kaysi*, **лимон** тур. *limon*, **мушмула** тур. *muşmula*, дуд тур. *dut*, **портокал** тур. *portakal* и **урма** тур. *hurmā*; зеленчук: **зарзават** тур. *zarzavat*, **патлиџан** тур. *patlıcan*, **боранија** тур. *boranı*, **керевиз** тур. *kereviz*, **магданос** тур. *maydanız*, **марула** тур. *marul*, **бамја** тур. *bamya*, **бостан** тур. *bostan*, цвеќе: **зумбул** тур. *süm Büll*, **јасмин** тур. *yasemin*, **јоргован** тур. *erguvan*, **лале** тур. *läle* **каранфил** тур. *karanfil*, **ѓул** тур. *gül*, **шебој** тур. *şebboy*; облека¹⁶: **каиш** тур. *kayış*, **колан** тур. *kolan*, **јака** тур. *yaka*, **џеб** тур. *cer*, **копче** тур. *korça*, **чорап** тур. *çorap*, **марама** тур. *mahrama*, **чанта** тур. *çanta*, **кече** тур. *keçe* **чалма** тур. *çalma*, **кадифе** тур. *kadife*, **басма** тур. *basma*, накит: **срма**

¹⁵ Има заемки што означуваат разни видови готвени јадења, печива, слатки, овошја и зеленчуци, напитоци и други прехранбени производи, без словенски еквивалент.

¹⁶ Турскиот јазик се јавува и како јазик посредник преку кој навлегле заемки од арапско потекло (на пр. **кадифе**, **марама**, **колан** и др.) и од персиско потекло (**памук**, **чорап**, **чија**, **шал** итн.) од западноевропските јазици (**фланела**, **саја**, **палто**, **панталони**, **пантонфи**, **џакет**). Некои турски заемки се зачувале до денес, како зборови од неутралната лексика, кои се адаптирале во основниот речнички фонд, други турцизми, со кои се означувале делови од облеката што не се повеќе во употреба, денес се архаизми или дијалектизми, а трети излегле од употреба затоа што добиле тесно специјализирано значење, на пр. називите кои означуваат делови на народната носија. Од денешен аспект, се забележуваат извесни разлики: од една страна, некои турцизми останале во жива употреба, но се ограничиле како посебно стилски обележани и од друга страна употребата на некои турцизми се ограничила само во рамките на разговорниот јазик.

тур. *sırma*, **килибар** тур. *kehlibar*, **менѓуши** тур. *mengüş*, обувки: **кондура** тур. *kundura*, **папучи** тур. *papuç*, **пантофли** тур. *pantufla*, **налани** тур. *nalın*, садови: **тенџере** тур. *tencere*, **тепсија** тур. *tebsi*, *tepsi*, **тава**¹⁷ тур. *tava*, **чорбалак** тур. *çorbalık*, **ѓезве** тур. *cezve*, **филџан** тур. *filcan*, **ибрик** тур. *ibrik*, **шише** тур. *şişe*, **бардак** тур. *bardak*, **синија**¹⁸ тур. *sini*, **казан** тур. *kazan*, **кофа** тур. *kova*, **кутија** тур. *kuti*, внатрешно уредување на домот, мебел: **долап** тур. *dolap*, **ќумбе** тур. *kümbet*, **ќунк** тур. *künk*, **орман** тур. *orman*, **долап** тур. *dolap*, **сандак** тур. *sandık*, покуќнина: **душек** тур. *döşek*, **јорган** тур. *yorgan*, **јастук** тур. *yastık*, **ќебе** тур. *kebe*, **черга** тур. *çerge*, **килим** тур. *kilim*, **чаршаф** тур. *çarşaf*, **перде** тур. *perde*, градежни објекти и материјали: **кула** тур. *kule*, **кале** тур. *kale*, **меана** тур. *mehane*, **дуќан** тур. *dukkân*, **кафеана** тур. *kahvehane*, **пазар** тур. *pazar* (**ат пазар**, **ајван пазар** и **бит пазар** според тур. *at pazari*, *ayvan pazarı* и *bit pazari*), **џаде** тур. *cadde*, **сараж** тур. *capas*, **џамија** тур. *cami*, **зандана** тур. *zindan*, **бунар** тур. *bunar*, **пенџере** тур. *pencere*, **мермер** тур. *mermer*, **калдрма** тур. *kaldırım*, **сокак** тур. *sokak*, **ќор-сокак** тур. *kör sokak* **ќерамида** тур. *keremid*, **темел** тур. *temel*, **чардак** тур. *çardak*, **конаќ** тур. *konak*, **џамија** тур. *cami*, **теке** тур. *tekke*, **дирек** тур. *direk* **тараба** тур. *taraba*, **таван** тур. *tavan*, **одаја** тур. *oda*, **пervаз** тур. *pervaz*, **капија** тур. *kapi*, **басамаци** тур. *basamak*, **олук** тур. *oluk*, алати **алат** тур. *alat*, **балтија** тур. *balta*, **бургија** тур. *burgu*, **дикел** тур. *dikel*, **казма** тур. *kazma*, **тезгере** тур. *tesgere*, музички инструменти: **кавал** тур. *kaval*, **гајда** тур. *kaide*, **тамбура** тур. *tambura*, **дудук** тур. *düdük*, **чалгија** тур. *çalgi*, *çalgıcı*, **дајре** тур. *dayre*, **зурла** тур. *zurna*, оружје: **барут** тур. *barut*, **сачма** тур. *saçma*, **кубурा** тур. *kubura*, **топ** тур. *top* итн. роднински називи **сој**¹⁹ тур. *soy*, **баџанак балдаза**²⁰; **ерген** тур. *ergen*, делови од човечко тело:

¹⁷ заемките како **тава**, **ѓувеч** и **чомлек** означуваат и јадења што се готват во истоимените садови. пр. **ѓувеч** ‘вид *шава*’, **чомлек** ‘земјено *шенцере* во кое се *ѓоїви*’.

¹⁸ пр. во народна пословица: *Голи нозе ѹод синија, цело ѹрасе над синија не бидува.*

¹⁹ **сој** ‘*шошекло*’ пр. *И куче од сој се бара, а не човек.*

²⁰ пр. **баџанак** се затврднал како единствен на целата македонска јазична територија, **балдаза** ја проширил употребата за сметка на свеска, **бабалок-бабалак** и **кайн** се јавуваат само во ограничен број говори.

бубрег тур. *böbrek*, **цигер** тур. *cığer*, **бут** тур. *but*, **табан** тур. *taban*.

Во однос на прашањето за географската дистрибуција на заемките, односно на лексичките балканизми на македонското јазично подрачје се изделуваат општораспространети, дијалектни и локални периферни балканизми. Несомнено, турцизмите можат да се третираат како општораспространети. Меѓу локализмите би можеле да се вбројат турцизмите карактеристични за говорот на исламизираното население (пр. од областа на религијата), а дијалектно ограничните турцизми се карактеристични повеќе за источномакедонските говори.

Денес е жива употребата на наследените турцизми во современата јазична комуникација и тоа пред сè во разговорниот јазик, во новинарско-публицистичкиот и во уметничколитературниот стил, додека пак, научниот и административниот стил се сметаат за затворени за поширока употреба на турцизмите. Ќе направиме преглед на употребата на некои турцизми:

абер 'глас, весн, йорака' тур. *haber*: *Нека ўраїти абер* ако доаѓа на свадба.

адет 'обичај' тур. *âdet*: *Така било адeї. Колку за адeї,* ќе се најдам.

аир 'корисни, среќа' тур. *hayır*: *Нема аир од їакви ѡари.*

ајдук 'крадец, разбојник' тур. *haydud*: *Tue се ѡолеми ајдуци, ја искрадоа фабриката. Голем ајдук е, куќата му ја запуси.*

аман се употребува како молба за милост, прошка, помош тур. *aman*: *Аман, ўреситани.*

аманет 'звеј' тур. *amanet*: *My усїави аманет да се ѡрижи за неа.*

апла 'јасен' тур. *apla*: *Аїла рабоїта.*

арам 'проклеенство, проколнат' тур. *aram*: *Aрам да њии е!*

арамија 'крадец, разбојник' тур. *harami*, **арамилак** 'кражба, разбојништво': *Ќе дојде ден ќе видиште кој е арами-*

јатиа, а кој чесниош. Се фалаиш, ќе ги заѓвореле сите арамии. Живееше од арамилак. Ќе стапавеле крај на арамилакот.

арен, арно 'добар, добро' тур. aran: *Арна работиа си најде. Бев неарен, ама сега сум арен. Арно си најправил. За арно што велам.*

арч 'штрошок' тур. harç: *Голем арч ми најправи, арчи штроши': Не зборува со луѓе, не си го арчи муабешаш, се крева на големо. Сп. и: Се штито имал тоарчил. Многу се тоарчив за кукава.*

атер 'волја, љубов, шочиш, сеќавање' тур. hatır: *Да му дадам малку од сендвичот, аштер да му најправам. Сакам да ти речам, ама аштер да не ти осудане.*

ачик 'отворен јасен' тур. açık: *Ачик ме лаже. Ештен ачик е женскава (слободно се однесува).*

аџамија 'неискусен млад, неразумен' тур. acamî: *Баштили го, со него не вриши рбота, аџамија е.*

ашлак 'неранимајко' тур. harcılık: *Ашлак еден...*

бадијала 'залудно, бесилашно' тур. badava: *За бадијала ми беше викањето. Чекам цел ден за бадијала. Бадијала што го давам. бадијалција* 'готован, неработник': *Не ја бидува работата, со бадијалција си се фатил.*

бајат 'засилен, спир' тур. bayat: *Ештен ви е бајат лебов. Само бајат леб му даваше и ништо друго. Бајата роба продаваш.*

баксус, баксузлак 'несреќа, неволја' тур. bahtsız: **го тера баксус, го бие баксус:** *го штера баксус, шак не положи; Го штераше баксус во животот. баксус* 'несреќен' тур. bahtsız: *Штито баксус сум. Баксуз жена имам.*

бакшиш 'подарок, дар, шаричен надомес' тур. bahşış: *куйти бакшиши за свадбата; бакшиши му осудави; го брои бакшишот; без бакшиши не ти меситам работата.*

батали 'расије, наруши, најушиши' тур. battalma: *Ги баталија лозјата, што нема ни вино, ни ракија да се најде човек. Сите го баталија, деца, роднини и си останде спариш. батал* 'расијан, запуштен, запоставен' тур. batal: *Ештен батал човек е брат ми.*

башибозук 'нередовна, недисцилнирана војска прен. слободно, своеволно, бесно однесување' тур. başıbozuk: *Ова не личи на ништио, ова е башибозук.*

башка 'одделно, посебно' тур. başka: *Тој живее башка од мене.*

белки 'можеби, веројатно' тур. belkím: *Белки еден ден ќе му дојде умом.*

беља 'зло, несреќа, неволја, штета' тур. belâ: *Беља е човек да нема пари, беља е и да има. Бељата си ја зедов со него. Голема беља се стпори. Пари дадов, а бељата си ја зедов.*
бељација: *Како мал беше голем бељација.*

беријет, беријетен тур. bereket: *Среќна и беријетна нека ви е годинава...* **беријетлија:** *Море земјата си е арна, беријетлија ни е, штуку ние не можеме веќе, остаревме*

бетер 'полоиш' тур. beter: *Не се гледа себеси оши е бетер. Има од бетер побетер.*

бекар 'неженети' човек, момче' тур. bekâr: *Едниот бил женети, другиот бекар. Има двајца синови, двајцата стари бекари.*

бош 'празен' тур. boş: *Седиме и боши муабети правиме. Боши работиа е оваа.*

вересија 'без надомеситок, заем' тур. veresiye: *Кој дава вересија, страда од главоболка. Вересија кој дава, не напредува.*

вилает 'роден крај' тур. vilayet: *Секој викенд си оди на вилаетот.*

гајрет 'помош, поддршка' тур. gayret: *Секогаш ми даваше гајрет. Си живееме многу, една на друга гајрет си даваме. Само гајрет, ако има век, ќе има и лек.*

далавера 'измама, лага, ситејка' тур. dalavere: *Прави далавери со парите. Само за правење далавери то бидува.* **далаверија** 'ситејкар, измамник, снаодлив човек': *Далаверија е, не факај работи со него. Беше далаверија, се снаогаше во секоја работиа. Голем далаверија е, нема вратиа низ која не може да влезе.*

дерече 'ститечен, сосипајба' тур. derece: *Еве до кое дер-*

еце нè донесе газдаиia.

дерман 'спас, мир' тур. derman: *Немам дерман од шебе. Немал дерман ни дење ни ноке.*

дуќан²¹ 'мала занаетчиска работилница што служи и како продавница, продавница' тур. dukkân: *Има златарски дуќан во Охрид. Дуќанџиите со трговски дуќани ќе пристигнат на одлукаиia. Во неговои дуќан муштеријата е секогаш во право.*

душман 'нейријател' тур. düshman: *Не сум имал искуство да ме сакаат, шака да немам пораки до душманиите, нека си живеат слободно.*

ѓурултија 'врева, караница' тур. gürültü: *Од ништо почна, ама сèпана голема ѓурултија. Каде е тој, шаму има ѓурултија.*

ексик 'нецелосен, несправен' тур. eksik: *Ексик било, го раздале. Сп. и Ексик и пари и сè. Ексик да биде, кога е шака.*

ептен 'сосем, наполно' тур. heften: *Ейтен се занесува. Ейтен имаше мерак за школото.*

ербап 'сјособен, вешти' тур. erbap: *Ербай деите беше, поербай од него немаше во маало.*

есап 'смејка' тур. hesap: *Ќе ѝочекаиш, да ѝојдам дома, да си го направам есатои. Туѓи есати прави.*

еснаф 'занаетчија, врсник, другар' тур. esnaf: *Сите од златарскиот еснаф се собрале во една улица во чаршијата. Има реакција од медицинскиот еснаф. Еснаф сме со него.*

зјаре 'животни производи, храна' тур. zahire: *Нема зијан од шовеќе зајре.*

зејтин 'масло' тур. zeytin: *Замина како џојарен со врел зејтин. пр. реклами во емисијата К-15: Маслово е зејтин.*

зијан 'штета, загуба' тур. ziyan: *Нема зијан од шовеќе е зајре, џоубаво ќе биде. Намам ни ќар ни зијан. Ќарои и зијанот се браќа. зијани 'претпријети штета, загуби': Многу ќе*

²¹ Покрај употребата на **продавница**, за именување на трговски објекти се употребуваат: **дуќан**, **самопослуга**, денес обично заемките **маркет**, **минимаркет**, **супермаркет**, **хипермаркет**, **дисконт** и др.

зијанам на зелкава, ама мора да ја продадам.

зорле 'со сила, на сила' тур. zor-zorÿle: *Зорле ъо однесоа.*

зорт 'мака, најор, сиправ' тур. zort: *Со зорти се юечалени юариве. Голем зорти юрешишевме ююгаш.*

измет 'служење' тур. hizmet, **измеќар** тур. hizmetkär: *Зема двајца измеќари да му юрават измеј; прен. Како измеќар им е на цело село. Измеќар му е на газдаја.*

ифрит 'луѓ, лош, бесен' тур. ifrit: *Ифриш беше кога виде што се случува внатре.*

ифтирија 'клевета' тур. iftira: *Мене ли најдовите да ми вадите ифтирии. Тоа се само ифтирии. Му вади ифтирии, лаги.*

ишарет 'знак, намирнување, движење' тур. işaret: *Се разбраа со ишарети и заминаа.*

иштав 'айети, желба' тур. iştah: *Има иштав. Иштав ми е да каснам благо.*

јабана 'туѓина' тур. yabana: *Замина на јабана. Цел живој ъо чека да се врати од јабана.* **јабанција** 'туѓинец': *Тие се јабанции, не се од овде. Свои сме, не сме јабанции, юа дојди да се видиме.*

јагма 'илен, юлачка, грабеж' тур. yağma: *Начека јагма, собра многу юари, ама аир цел век не виде.*

јалнаш/јанлаш 'югрешино, нејточно': *Јалнаш ме разбра. Јанлаш ли сум, што ли е, ама многу юерсене луѓе овде юши юштаат околу куката.*

кабает 'грев, вина' тур. kabahat: *Ако имаат кабаёт, нека лежат во затвор, **кабаетлија** 'виновен': Кабаёт(лија) сум си юризнавам. Се юправив и юак на крајот јас кабаётлија.*

кавга 'караница, расправија' тур. kavga: *Само кавѓа фаќа, не се юриш. Кајде е ютој, ютаму има кавѓа, голем кавѓација е. На кавѓаја згора, се вмешаа и комишиите.*

кадар, кадарен 'сјособен, моќен' тур. kadir: *Не е кадар да се бори. Слаб е, не е кадарен да се бори.*

калабалак 'многу народ, юолиа' тур. kalabalık: *Пред*

куќаја беше калабалак. Не сме калабалак, ќе ѝоминеме некако.

кесе 'таричник' тур. kese: *Не може да бидеш здрав, кога ти е празно кесето. Сите башка кесе си имаме, демократија ала Петровски.*

кодош 'клеветник, поеткајувач' тур. kodoş: *Ние секогаш од кодоши сме страдале. Од кодоши не можеме да кренеме глава.* **кодоши** 'клевети, поеткајуват': *Тој ги кодошише кај управникоши.*

колај 'згодно, лесно' тур. kolay: *За тоа, колај работи.*

комшија 'сосед' тур. komşu: *Дојде комшијата од мое маало. Се собраа сите комии, стана голема кавѓа.*

комшилак: *Тоа што се вика врвен прескиж низ комшилакот.*

крнтија 'снајар, ошфрен, неуточреблив' тур. kirinti. Сп. *Има една крнтија, јуѓо.*

куртул 'снајас': *Нема куртул од макиите. куртули* 'снајаси, најде снајас' тур. kurtul: *Се куртули од макиите. Од едно куртули, друго го снајде. Кодошиште шак ќе куртулаш.*

кусур 'осијајток од тари што се враќаат при тлаќање', тур. kusur: *Ми најлашти сијо и кусур евра, но и 'мана недосијаток', сп. фака кусур некому наога мана, дава забелешка. кусурција* тур. kusurci за 'лице што замерува, што фака кусур'.

лакрдија 'празни зборови, шега, разговор, исмевање' тур. lakirdi: *Вам ви дошло до лакрдии, ама мене не. Горд е како шаун, кажува некои сијрански лакрдии.*

лезет 'задоволсиво, уживање, сласиш' тур. lezzet: *Се си прави со лезет/лезетски. Го јадев без лезет. Беше лезет јадење.*

маало 'дел од град или село' тур. mahala: *А нешто го знае цело маало. Дојде комшијата од кај мене у маало.*

мајтап 'шега, поисмев, подбив' тур. maytap: *Баш зашто е добар, сите си играат мајтап со него. Тој си прави мајтап со нас. Многу народ има гласано за него на мајтап. се мајтапи* 'се шегува, се поисмева': *Не се мајтапи со мене, постара сум.*

мајтапчија: *Дедо му е мајтапчија, си го ѝомина живошто со мајтап.*

марифет 'вешина, снаодливост, лукавство' тур. marifet: *Знае тој некој марифеј. Со марифеј му усјеа да ја избегне казната.*

мерак 'силна желба, койнеж, страст' тур. merak: *Има мерак по мобилни. Ешам ми е мерак за шакви ютики. Сп. и Работаша за мерак, малку вработени, иолесно се диште. мераклија* тур. meraklı: *Мераклија си е и на винце и на ракија.*

мираз 'наследство' тур. miras, но и 'моминска времена': *Голем мираз им има дадено на ќерките, миразчика 'богатша девојка, девојка со голем мираз': Знае тој што бара, миразчица да е.*

муабет 'разговор, пријателски разговор' тур. muhabet: *Зборува шака, колку на муабет да се најде. Ако не е шајна, што ви е муабето? Сакав само да си направам муабет со нив. Ај, нека дојде на кафе-муабет.*

ниет 'намера, подготвеност' тур. niyet: *Имам ниет рабошава да ја завршиам до иеток. Бев со ниет да дојдам кај шебе, ама беше дојна.*

ортак 'другар во рабошава, соучесник' тур. ortak: *Ортаци беа, а дуќанот многу добро ми рабошаве. Ортаци беа, до вчера ортачки рабошава, ама влегол џаволот, се скараа. ортаклак 'шаршнерство': Нашито ортаклак е одамна, ортаци сме од шелени.*

паралија 'кој има многу јари, голем имот и сл.' тур. parali: *Таа жена е јаралија. Паралија е оној дебелион од другите влез.*

пембе, пембелија тур. pembe: *Не знам зошто, ама јем-бе ми е омилена боја.*

перде 'завеса, превез' тур. perde: *Пердиња да има во сијанот, тоа што било простира рабошава. Нишу срам, нишу перде нема.*

пишман 'што се кае, жали' тур. pişman: *Пишман ќе бидеш ако не го земеши.*

раат 'одмор, јасина, мир' тур. rahat: *Куќава на село е јашалак, последното раат месец. Останави ме на раат да си рабошавам.*

раја 'народ, сиромашна маса, низок си^лалеж' тур. *pasa*:
Они ќе уживаат, рајата нека учи.

саат 'час' тур. *saat*: *Рабоити како саат* (бес^лрекорно рабоити). Се врати во си^лни саати (доцна ио полнок); Виде колку е саатоит (сфаити). Чека со саати (долго). **саатчија** 'часовничар' тур. *saatci*.

сабајле 'у^лтро, нау^лро, изу^лрина' тур. *sabahleyin*: *А сабајле итој се врака. Се виде ушиите од сабајле каков ќе ми биде денот.*

саглам 'здрав, добар, сигурен чесен' тур. *saglam*: *Саглам човек ми треба за во дуќанов, со овие ироидни. Тој саглам рабоити.*

сакат 'инвалид без рака или нога, со недоси^лайок' тур. *sakat*: *Како сакат да е, не го бидува за никаква рабоита.*

саклет тур. *siklet*: разг. *Саклеит го фаќа; се саклетисуваш; Што се саклеитисуваш.*

санки 'божем' тур. *sanki*: *Санки само итој има рабоита. Се јаркира шаму, санки на шапко му е меситово.*

себап 'добро дело, услуга' тур. *sevap*: *Найправи еден себай. **себаплија** 'добродешел': Рабоиташа благородна, месито за себалија.*

севда 'голема љубов; сакан/сакана' тур. *sevda*: *Широк Сокак ... шака се вика главната улица, односно шака ушиите ја викаат биштолчани, ио навика или од некоја стара севда, иако улицата сега носи друго име; **севдалија** 'вљубен човек'* тур. *sevdali*.

сербез 'слободен, смел, безгрожен, самостоен' тур. *serbes*: *Сербез човек е; **сербезлак** 'смелост, безгрожност'.*

серт 'лу^л, оси^лар, сирог, избувлiv' тур. *sert*: *Серит жена е. Посерит од него немам видено.*

сокак 'улица' тур. *sokak*: *Не рабоити, цел живоит го иомина со шетање ио сокаци. **кор-сокак** слејта улица. Сп. и **се најде во кор-сокак** 'се најде во безизлезна соси^лојба'.*

табиет 'карактер' тур. *tabiat*. *Има лош шабиет. Сп. и **табиетлија човек**.*

тазе 'свеж' тур. *taze*: *Треба да се јаде шазе храна. Се*

шрудам секој ден шазе роба да носам.

такса во дијалектна употреба го бележиме со значење 'вейши': *Му шакса бакшиши/шодарок.*

таксират 'мака, несреќа, неволја' тур. taksirat. *За шаксирашти осмишана сам и таксиралија* 'несреќник'.

тапија 'судски заверен документ за сопственост на имот' тур. tari: *Имел штој шапија за имотот, се надева дека на суд ќе добие.*

тафра 'гордост' тур. tafra, па **се тафри**: *Биштолчанкиште се шафрашти.*

терезија 'ваѓа' тур. terazi: *Раката не е штерзија, може да ѝреши. Каде што нема штерзија, и со брати има кавѓа.*

терсене 'настран, наотаку' тур. tersuna: *Заспана некако штерсене. Сум седнал некако штерсене, ќе се преместам онаму. Терсене луѓе се собраа, нема аир.*

тефтер тур. defter: *Сврше неколку листи од шефшиерот. Ќе го земам шефшиерот, па ќе видиш колку должии. Тештерот му е полн со белешки.*

ќар 'добивка, корист' тур. kar: *Нема ќар од работава. Ќарот и зијанот се брака. Не е важно само да работиш, потреба и некој ќар да извадиш. Сп. и **ќарција** 'претродавач'.*

ќелепур 'она до што се доаѓа на лесен начин' тур. kelepir: *Секој сака ќелепур, ама нема. **ќелепурија** 'гашован, муфитеција'.*

ќеф 'задоволство' тур. keyif: сп. *Си шера ќеф. Со ќеф си работам. Гледај си го ќефот. **ќефлија** 'убаво расположен, прен. поднаймен'.*

ујдиса 'сигогоди, најокми' тур. uymak: *Јас и ти ќе се ујдисаме. Се ујдисале двајцата, никој ништо не им може.*

ујдурма 'подметнување' тур. uydurma: *Пак некои ујдурми најравиле.*

уќумат 'држава, политиција' тур. hükumet: *Абе, овој се фали, работел во уќуматот.*

фајде 'корист' тур. fayda: *Нема фајде од работава.*

ферман 'указ, наредба од висока власт' тур. ferman:

Цел ферман му исѣрашти.

чалам 'фалење, фалба', **се чалами** 'се фали', како и **продава/крева чалам**: Сп. *Почна да ми ѕродава чалами. Не кревај чалами!* **чаламџија** се јавува како синоним на **фалбација**.

чаре 'решение, излез, сиас' тур. çare: *Барај чаре на друг начин. Нема друго чаре, мора да се ўлашти. Поарно нека бара чаре во сирансиво.*

чешит 'вид' тур. çeşit: *Прави разни чешити, чешити човек.*

џабе 'бесѣлаштино, залудно, бескорисно' тур. caba. Сп. *Џабе њи го даваме. И да знаеш, џабе се мачии. А џробал со неа, и со арно и со лошо, ама џабе.* Сп. и **џабалак** 'ефишино'.

џаде 'їаш' тур. cadde: *Koe џаде да фаїам, мора да ја среќнам. Фаќај џаде Оди си! Ајде, фаќај џаде да не ќе видам веќе.*

џандар 'їолицаец' тур. candar: *Некој џандар го ўшишил да влезе.*

џумбуиш 'веселба, забава, врева, викоїница' тур. cümbüş. Сп. *Голем џумбуиш ўравеа.*

шашардиса 'збуни' тур. şaşırmak, **шашардисан** 'збунет', конфузен': *Изгледаше како оштетана, како шашардисана.*

шкембе 'желудник, сїомак, мев, човек со голем мев' тур. iškembe: *Ако ѕродолжии вака, ќе ќи се ўрошири шкембетио. Седи и јади, їа се чудиши од каде ќи е шкембетио.*

шубелија 'сомнничав, кој се сомнева' тур. şupheli *Tu si многу шубелија.*

шукур 'за скрка, фала боѓу' тур. şükür: *Шукур, нииштио не му сиори. Шукур, сум ўложил, се сиасив.*

Јазикот на младата генерација исто така е потврда за живата употреба на турцизмите, особено евидентно во разговорниот стил, па на интернет преку младински форуми²² и преку т.н. блогови на најразлични теми. Според Паунова, Павлеска (2008: 225-230) карактеристично за некои од овие

²² Пр. интернет-страници: www.zazabava.com; www.idividi.com; www.kadevecer.com; www.onnet.mk.

турцизми е тоа што се употребуваат со изменето значење, различно од она што го имаат во турскиот јазик.

Пр. абер 'веси' тур. haber е употребено со значење 'знаење, информација': *абе aber немаше на исийшои; aber нема за што се прави овде муабет*.

адет 'обичај, право, закон, традиција' тур. hadet денес кај младите се употребува доста често, во најразлични контексти: *ми се јаде една убава йалачинка со сите адети*.

дубара 'клевеја, измама, ситејка' тур. dubara: *Ова треба да е некоја дубара. Многу гадни дубари праат, гледаат и тојштешуват*.

мана тур. mahane 'недостапок, шелесен или умсивен': *нема човек без мана*; денес се употребува и за недостаток кај материјалните предмети: *На шкодите карбураатори им е фабричка маана*.

муабет 'пријателски разговор' тур. muhabet: *Седиме и боиш муабет правиме*. Покрај со ова значење пр. *Нема крај муабетов*, често се употребува во калкирана конструкција со глагол: **прави муабет, води муабет** 'преговара', **шири муабет, се слушаат муабети** итн., а се употребува и глаголот **муабети** 'разговара'; **муабетисува**: *Дедо ми цел ден муабетисува, со кого ќе сијгне*.

сеир 'посматрање, гледање; разонодувачка ситејка' тур. seyir денес се поврзува со некој привлечен, забавен настан, *штој не дружеше по шоинг шуриите само за да гледа сеир*. **сеирџиски**: Според нив се работи за еден сеирџиски закон... Вообичаена е калкирана конструкција од глагол и именка (**гледа + сеир** 'се забавува'). Пр. *Имавме понекогаш и еден другар, досија помлад од нас, кој не дружеше по шоинг шуриите само за да гледа сеир*.

Ќе ги споменеме **гајле** 'грижа, мака, нејријатно чувство' тур. gayle: *на шти немаш гајле*; и фразесолошките изрази: **Не бери гајле, Биди без гајле** со значење 'не се грижи', **касмет** 'среќа, радоси, задоволство' тур. kismet. Имала к'смет, си ќари два (парфема)! **мерак** 'желба, страст' тур. merak и **мераклија** тур. meraklı порано се употребувало во врска со луѓе и со некои духовни вредности, денес кај младите повеќе за

материјални добра, па така младите имаат 'мерак' кон автомобили, мотори, облека, јадења итн.: ... *Ейтен имаше мерак за школошо. Колку е убаво, мераци...*; *Што иовеке ви прави мерак, Мераклија човек; раат* 'одмор, лесношија, удобност, шишина, мир, смиреност' тур. *rahat: не ми го ресишувај раатош*. *јас низ продавници, сама, на раат си разгледувам. Осипави ме на раат да работам. Сишеше раат. резил* 'срамотиа, брука' тур. *rezil: Стана за резил често во глаголски конструкции прави резил* 'се юсрамоти'. Се среќава и именката **резилак**: *Визни резилаци* (за целодневно чекање грчка виза, барање безброј документи и сл.), **кеиф, кеф** 'радости, задоволство, волја' тур. *keyif* и во состав со глаголите 'прави', 'чини', 'тера': *нека си џера кеф. Тераме кеф ами мора да имаш џари, кола и слично, за да џераши кејф* (со значење 'расположи, развесели'), **бакшиш** 'подарок, дар' тур. *bahış, бовчалак* 'подарок, дар' тур. *bahış: Море, браат, ми личи кај џебе ќе има свадба, па бакшиши, бовчалаци, сафра* 'несвесишица' тур. *safra* се употребува и со значење 'здравственост' пр. *Сафра го фатиши. Претпоставаат е жива сафра. зорт* 'мака, најор, сироп' тур. *zort* го бележиме во контекстот: *Речи му на ди-цејош нека џушити малку зорти со значење да пушти юсилна музика.*

Се употребуваат и голем број погрдни зборови и изрази: **будала** тур. *budala*, **дигек** прен. 'незнајко' тур. *dibek*, **дембел** 'мрзлив' тур. *tembel*, **зевзек** тур. *zevzek*, **кодош** 'предавник' тур. *kodoş*, **копук** 'сиромав, бездомник' тур. *koruk*, **муфлуз** тур. *müflis*, **намкор** тур. *namkör*, **пезевенк** тур. *pezevenk*, **тезгерे** тур. *teskere*, **келепур** тур. *kelepir*. За поголем дел од овие заемки во турскиот јазик не е карактеристично пејоративното значење (Јашар-Настева, 2001: 108).

Турцизмите мошне често се среќаваат во колумните²³ што последните години се објавуваат во дневните, седмичните или месечни весници. Пр. **муабет** (кафе-муабет, лаф-муабет); **маало, маалски, мајтап, резил, аршин** тур. *arşin*, **есап, дерене, котек, кеиф, дерт, чурук, јабана, есапи, демек, йурултија, ептен, ич** итн.: *їврди дека зборува и во сон и дека е џросијо роден за муабеш; муабешош со него одеше многу лесно;*

²³ Маалски приказни од Синиша Станковиќ во месечното списание *Семеен магазин; Маалски речник* од Братислав Димитров во неделникот *TEA*.

у^тринското кафе со весници и тладневниот **кафе-муабеј** се ри^туал; за да бидеме тлавни во тимназија и во **маало**; како се снајде во Флорида и околниште **маала**; го применуваше **маалскиот** амандман „тиеј се сам“; може да се ис^тие и то троа **ракија** во **маалскиште** кафеани и да се тицујат толишничарите и нивната вечна **некадарност**; тројца од маалскиште со кои **ејшен** си ти знаевме и тачините; си терам **мајшай** со балканскиште мачомени; само за да не ни се случи **резил**; роковите за традба никој не ти **есаји**; до кое **дерете** не долносaa; со другарите, оние со кои с^тоделувавме и тешки **кеифови**, **кошек** и солзи, **маалски ус^теси и резили** ..; сум ја наследил таа **кефлиска** жичка за **дерш**; ти изгазија од **кошек**; ти бележев тодатоците за **чурук-териодот** кој никако да заврши; го меситам тоа камерче^то за да им бидам таму во **јабанашта** – троа толичен; се треесајување дали ќе можеме да с^тигнеме до Умаг; мери со различен **аршин**; со нај-мачо тоглед, **демек**, торделив ама и благо тайжен; ние, **демек**, урбаниште **коишљаци**; од лекарот да набавам а^тчиња, анибио^тици, масии за изгореници, завои, фласиери и разни други **т**урул^тии; ај да не бидам **ејшен** мрсулко; **ејшен** наогам заеднички јазик; ама за нив **и^ч** не ми е **т**ајле; како се влечкам од **т**азар, тайоварен со **кеси** толни со **емии** и **зарзаваш**; народниште товороки се како народни **иљачи**; го с^текнува травото да с^тапне класик, **башка** секое **сокаче** ќе го носи негово^то име; ушите то трвати чашка се тправивме **резил** и **бербаш** то с^тите основи; нејзините креации ги **бендисуваа** само Пикасо, Дали и „тешко куйујем“. Сп. и во новинарски прилози²⁴: Не велиме дека треба слети да веруваше на **муабејште**, но добро би било да ти имате тредвид; ви то трошати времето со некои неважни **муабеји**; ...бесиолезни **муабешења**; секогаш кога за време на работниште моменти ќе се запечети како **муабејште** ...; ... ос^тапаните дел од времето се чувствуваше како **кабаештија**; до тред чештири години **абер** немала како се тодгойчува; сакаат да бидат професионални ... меѓутоа **немаш** **абер** од водење сосстанок; сите живи сушиесиша имаат свои доблести и **маани**; а **мааниште** (што мора да ти има) не ни тречаш многу ..; ако не бидат забележани од минувачите **цабе** цел труд; нема ама **баш** никакво значење то свејскиот торедок;

²⁴ на пр. месечно списание *Life-магазин* (год III, бр. 24-26, март-мај 2008 год.)

целата таа машинерија во јарка тој профит не е баш селективна; се даваат подарици, паричен бакшиш; подадена рака на најблискиот, комшиште ...

Некои турцизми се маркирани т.е. карактеристични за говорот на одделни социјални средини, својствени за постарата или помладата генерација, или на говорители од различно интелектуално ниво.

Турцизмите го наоѓаат своето место и во јазикот на политичката комуникација: **изин** 'дозвола, согласност' тур. izin: *Нема изим за тоа; се чекал уште „изим“ од Бранко* (претседателот на државата, употребено иронично); **бујрум** 'поглавеше' тур. buyurmak: *Бујрум, нека излезе Груевски* (претседателот на Владата на РМ) *пред народот, нека каже;* **мегдан** 'соочување, дуел' тур. meydan: *Нека излезат на мегдан* *партийските лидери да ги видиме, дерече* 'стапен, состојба' тур. derece: *До кое дерече ги дојтера. абер* 'глас, весн, порака' тур. haber: *Уште нема абер од Брисел. есан* 'сметка' тур. hesap; **пишмани** тур. pişman: *Владина та коалиција се пишмани, направи нов есай. есапи:* Министерството не ги есапи направи долгови. **батали** 'напушти' тур. battalmak: *Баталеше ги шие планови, никој веќе не верува. урнек* 'образец' тур. örnük: *Демократија тој шуѓ урнек. куртули* 'стаси': *Најголемите должници так ќе куртулаат.*

Истражувањата ја потврдуваат употребата на турцизмите и во јазикот на иселениците. Сп. *Немаше мода која сега, пердиња да има, но просина работи, шака, ѕенџери голи. врати голи. И ти бадијала си дошол; нема да лежне ич; други ручек, вечерта башка; штот е башка кесе, нема доверие, нема милосрдје. Која тој земав ресторанот беше бекар; горна маала, долна маала, средна маала; авлија голема имавме ние. Селото е оздола, да ти е мерак да го гледаш. Тие што беа од карши, тој ранција. Тој имал голем кабаеш стопрен. Чешиш беше. Или не било к'смет, кузнај што им беше. Други, дейс ол, манца со ориз, манца со кромид, манца со картофи. Си живеја башка, тој чешир, џеј синови и бајка се. Ами нешто ќе му се бендиса.*

Од аспект на припадноста на турцизмите кон одделни зборовни групи ќе ги споменеме глаголите со турска основа

образувани со суфиксите **-и**, **-иса**, **-оса**, **-диса**: **арчи** 'штроши' тур. harç, **батали** 'зайтусий' тур. batal, **борчи** 'должи' тур. borç; **Борчи** йари на йоловина маало, а ич ғајле си нема; **се будали** 'се прави будала' тур. budala: *Не бидали се. Се йрейил ракија, юа се будали;* **есапи** 'смејта, пресмејтува, зема предвид' тур. hesap: *Ние есайиме дека нема да ја биде продажбата. Таа не го есапи за човек, зијани* 'загуби, направи штета некому': тур. ziyan: *Ќе добиеш или ќе зијаниши,* **се инаести** 'штера ин-аји, се однесува прврдо главо' тур. inat: *Се инаести, не сака да њошуши ни за жива глава. Се инаести како магаре на моси;* **се пазари** тур. pazar, **се резили** 'сррамоти' тур. rezil; **аздиса** 'се возгорде, се прави важен поради благосостојбата' тур. azdirmak: *Имаат юа аздисале, не знаат што да правати;* **битиса** 'заврши, пропадне' тур. bitmek: *Работата битиса;* **(се) далдиса** 'се занесе, се внесе во нешто'; **заптиса** 'заплени, прен. сите гнезда нешто во градите, во грлото и сл.': *Ме заптиша нешто во грлото²⁵*; **кандиса** 'се согласи' тур. kandirmak: *Одвај го кандисале да дојде. Знаев дека лесно ќе го кандисаат...;* **се раатиса** 'се ослободи од грижи, се усилоки' тур. rahatlanmak, **се ујдиса** 'се подготви, се согласи, се сложи' тур. uydurmak: *Се ујдиса работата. Се ујдисале двајцата, никој не може да ги раздели;* **бајалдиса** 'снеможе' тур. bayilmak; **сакалдиса** 'загрижи, вознемири, изнервира, налуши' тур. sikilmak; **сардиса** 'ојколи, окружи, огради' тур. sarmak: *Од сите страни сардисани;* **шашардиса** 'збуни' тур. şaşırmak: *Собрани цело маало, го шашардисаа човекот.*

Меѓу неменливите зборови со својата честа употреба се одликуваат прилогите или зборовите со прилошка функција: **апансас** 'ненадејно' тур. apansız: *Апансас влезе. Треба да се најавиш, не вака апансас доаѓаш;* **баја, баеги** 'прилично, досија' тур. bayağı, **барабар** 'заедно': *Таа сака барабар со нас да биде,* **баш** 'навистина': *Баш ми е мило што се спретнавме,* **башка** 'одделно, посебно' тур. başka: *Секој од нас башка ќе си љлати. Сите башка ќесе си имаме, демократија ала Пејтровски.* **белки** 'веројатно, можеби' тур. belkimi: *Белки ќе си најде среќа,* **ѓоа** 'божем, како да' тур. göya, **ептен** 'сосем, наполно' тур. hepten, **ич** 'ништо, никако, воопшто' тур. hiç, **карши** 'циро-

²⁵ TPMJ (том ИИ: 126)

иши, насироши' тур. karşı, **карши-карши** 'едно съройши друго' тур. karşı-karşıya: *Карши-кариши седеа; сабајле* 'науширо' тур. sabahleyin, **саде** 'само, единствено' тур. sade, **сефте** 'ошибкин' тур. sefte, **тамам** 'точно, то мерка' тур. tamam: *Фармеркиве ми се шамам, тек-тук* 'одвреме-навреме' тур. tek-tuk, **терсене** 'наийаку, чудно' тур. tersine, **фазла** 'шовеке' тур. fazla, **чат-пат** тур. çat pat, сврзниците: **ем** 'и' тур. hem: Ем бело, ем црвено. Ем гол, ем зол. Ем шишио, ем боде, **санки** 'божем, како да': Санки швайаш ќе му биде да не излаже..., **барем** 'само, макар' тур. barım, **де** тур. de: Е шишио де, шишио е шолку лошо, Де едно, де друго, се нешишио му фали. **иç** 'никако' тур. hiç, **баш** 'шокму' тур. baş, **јок** 'не' тур. yok: јок, не го видов. Со својата употреба се истакнуваат и **сал** и **саде** тур. 'само, единствено', **анцак** 'само, единствено' тур. ancak: Сал шаѓаша ни осиана; **демек** 'значи, сърема штоа' тур. demek: Демек шака се случи.

Во современиот македонски јазик се среќаваат голем број калкирани турски конструкции од именка, односно придавка и глагол. Калкирањето обично се состои во задржување на именката (останува непроменета) и преведување на глаголот, при што местото на глаголот односно на именката не е строго определено (Јашар-Настева, 2001: 151).

На пр. **стори мукает** 'обрнува внимание, води сметка се инцидентира' тур. mukayyet olmak; **стори ниет** 'се решава, намислува, има намера': Сторил ниеш, да се жени; тур. niet etmek; **пишман се стори** 'се кас' тур. pişman olmak; **резил се стори** 'се посрамоти' тур. rezil olmak: Резил се стори пред луѓето; **чини гајрет** се штури, се мачи, издржуваш' тур. gayret etmek; **прави муабет** 'разговара, зборува' тур. muhabbet etmek; **прави/чини сеир** 'гледа, посматра, се забавува' тур. seyretmek; **прави арч** 'штроши, распушта' тур. harç etmek: Да си ручаме овде, арч без поштреба да не правиме. **прави ќеф** 'расположи, развесели' тур. keyfetmek: Ќе ши ја запеам песнава, ќеф да ши направам; **прави цумбуш** 'се забавува, се весели' тур. cümbüş yapmak; **фаќа инат** 'се заинишува, се налишува' тур. inadı tutmak: Го фаќиши инат и сега не оди никаде со нив; **фаќа кусур** 'се луши' тур. kusur tutmak: За нишишио кусур не фаќаше; **бере гајле** 'се грижи, се нервира тур. gaile çekmek: Ич не бери гајле; **игра мајтап** 'се шегува, се подбива' тур. maytap oynamak: Си играаш

мајшай со не^то; гледа ќеиф 'не се ^трижи' тур. keyifi bilmek: *Cu
т*о ^тледа ќеифой. **продава чалам** 'се ^тправи важен, се крева на
големо тур. çalmı satmak: *Neka ne ni ^тprodava chalam, то знаеме
кој е. изедува пари* 'той^троши/краде, заштити' тур. para yemek:
Им ^ти изеде ^тарийше на луѓето; удира боја 'бојосува' тур.
боуа nırmak: Удри и една боја на колава, ^те биде како нова.
дојде абер 'тристојне вести, извести тур. haber gelmek, **пушти
абер** 'извести, јави, исцртати вести тур. haber köyvermek, **криши
атер** 'навредува, не оди ^то волја тур. hatrını kırmak, **има мерак**
'сака многу, има ^толема желба тур. merakı olmak, **фрли мерак**
'се вљуби, засака тур. merak atmak, **бара чаре** 'бара ^томоши, се
мачи' тур. çare aramak, **му излегува име** тур. adı çıkmak: *He e
шаков, ама како велаш, да не му излезе името на человека, со
денеска со утре* 'малку ^то малку, ^той^толека' тур. bugün yarın:
Со денеска со утрешниот час ќе биде како нова, се здоми.

Од зборообразувачки аспект, уште во средновековните текстови се потврдени и именки образувани со суфикс -чија, -ција од словенски или почесто од туѓи основи: **кирадија** 'стапанар, закупец' тур. kıracı, **којумчија** 'кујунџија, изработувач на филигран од злато и сребро' тур. kuyumcı: **папоџија** 'шапчија', **хандија** 'гостилничар, сопственик на ан' тур. hancy, **забанчија** 'шутгинец' тур. zabancı.

Продуктивниот суфикс од турско потекло -чија/-чи (-ci, -ci, -ci, -cij односно, -ci, -ci, -ci, -ci), во својата адаптирана форма –чија/-чија²⁶, во турскиот јазик се додава на зборови што означуваат орудие, занает, место, цел и образува именки за означување лице што изработува, произведува, продава или се занимава со нешто. Сп. **фурнација, малтерција, керамиџија** тур. keramidci, **цамција** тур. camci, **кафеџија, бостанција, пазарџија**, а поретко означува и лице со некоја карактерна црта (Јашар-Настева, 2001: 220, 221), односно лице со одредена склоност кон нешто што произлегува од одредена активност (Радиќ, 2001: 19), пр. **кавгација** 'кој се кара, се расправа' тур. kavgacı, **келепурџија** 'готлован', **муфтедија** 'кој живее на
шутка смешка' тур. müfteci < müft.

Иновациските образувања со суфиксот -чија, освен ква-

²⁶ Суфиксот -чија/-чија во македонскиот јазик, освен на именски, се додава и на глаголски основи, а поретко и на придавски и на прилошки основи.

лификативноста како признак, имаат пејоративно-иронична и хумористично-иронична компонента во современите балкански словенски јазици. Пр. и во српскиот, македонскиот и др. **бокалција** 'тијаница': *Си го уншишти живоштот, ама со маж бокалција како да не пройадне човек, макаронција 'Италијанец', буздованија 'глупак', големција 'горд, надуен човек': Е, големција е, веќе со него не се зборува, инастчија 'шврдошав човек': Поголем инастчија од него нема. И двете деца му се пододија инастчиши.*

Така, во јазикот на младите често ги слушаме именките: **бадијалција** 'лице што се мошта без рабошта' тур. bedavaci; **гагација** 'гашован' тур. gaga: *Нема фајде, другаров е гагација, како и муфтеција 'гашован, 'кој живее на шуѓа смешка'* тур. müfteci: *Сите се муфишени, кавгација 'лице што се кара, предизвикува кавга, се претира'* тур. kavgaci: *Не правам муабеј со кавгацији; кирадција 'йтисанар, лице што јлаќа кирија'* тур. kiraci, **сеирција** 'човек што се насладува на шуѓите непријатносии, што ужива во глешката': *А од вас сеирции... не се диште. Тоа било проследено со айлауз на околниште сеирции. меанција 'сойсивеник на ресфоран, меана'; мајтапчија* тур. maytarçı, **муабетчија** тур. muhabet: *Голем муабетчија е, само муабеји; компјутерција 'лице со високи познавања од компјутерската технологија'* кај младите 'студеншто информатика': *Компјутерциите лесно наоѓаат работи, љубовција: Таков си е, љубовција, секоја вечер во друго друштво ќе го видиш како и шегација 'подбивач', маткација 'измамник', моторција 'лице чие хоби е возење мотор: Моторција е комиџијата од кад мене у маало, скараџија, технација, тупација, филмација, форумција 'што учесува на форум (во разговор)'. Сп. и скапчија 'лице што продава или услугува многу скапо', трошација 'лице што многу троши', чаламција* тур. çalamci, како и **големција** 'лице што многу се фали', **сметкација** 'лице што не прави ништо без смешка', **врскација** 'лице што сè добива со шуѓа помош, со притешелство што донесува полза': *Сè положи, ама голем врскација е. викендција 'сойсивеник на викендичка', кланџија 'пријадник на клан' костумција 'бирократ'* итн.

Честа е употребата на именките **дуќанција** тур. dukkâncı, **комшија/комшивка** тур. komşu, **муштерија** тур. müşteri и сл.,

коишто имаат свои еквиваленти во македонскиот јазик (продавач, сосед/сосетка, купувач), но слободно може да кажеме дека многу почесто, речиси редовно, се слушаат турските.

Притоа, поголемиот дел од овие именки не го содржат значењето коешто вообичаено го внесува суфиксот **-чија/-чија** (вршител на некаква дејност), туку претежно означуваат склоност кон нешто или некаква карактерна особина: *A од вас сеирции ... не се дишее*.

Во македонскиот јазик се среќава голем број именки од ж. род на **-чика**: **наводчица, кавгчица, филмчица, кафеџица, големчица, бељчица, фалбацица**. Она што е забележливо е неговото припојување кон основи од словенско и особено кон основи од интернационално потекло, карактеристични за секојдневниот живот.

Суфиксот **-лак** во современиот македонски јазик е архаизиран, но сепак има случаи кога се пренесува на народни и интернационални основи со негативна емоционална нијанса во значењето. Меѓу почестите образувања со **-лак** ќе ги споменеме **безобразлак**: *Навистина, безобразлак е .. домакинлак*; **инлак**: *Никој не и е рамен во домакинлакот*; **тоа ли се вели домаќинлак**; **арамилак, ѓаволштилак**: *Дешево е јолно со ѓаволштилаци*; **човештилак**: *Си ѝ покажа човештилакот* пред сите; **лошотилак**: *Од неѓовиот лошотилак ги изгуби пријателиите*, **простотилак**: *Да не џи раскажувам, простиотилак е, ортаклак, цабалак* итн.

Македонскиот јазик покажува активен однос во проширувањето на својата лексика, и успева (со минимални отстапки) да ги адаптира и да ги интегрира новите лексеми – турцизмите во својот морфолошки / граматички систем, во акцентскиот систем²⁷, кои пак по извесно време се чувствуваат како составен дел на домашната лексика (сп. Јашар-Настева, 2001: 175-212; Паунова, Павлеска, 2008).

²⁷ Зборовите од турскиот јазик што доаѓале преку него и во народниот јазик т.е. во соодветните говори, обично се акцентски асимилирани и имаат акцент на третиот слог, додека истите тие зборови во турскиот јазик имаат акцент на последниот слог. Единствено исклучок се турските именки на *-ана* (*айсанা, меана, џойдана*) со акцент на вториот слог.

Именките се приспособуваат на македонскиот морфолошки систем и тоа: именките што завршуваат на согласка како именки од м. род: *бакишиш*, *чирак*, во мн. *бакишиши*, *чираци*, и некои на -*а*: *аѓа*, *кадија*, *валија*, од ж. род се најголем број од именките на -*а*: *софра*, *шулумба*, а од ср. род оние на -*е*: *тарде*, *дајре*.

Морфолошка адаптација се врши и со додавање на суфиксите *-ин*, *-ар*, *-ец* и др. за м. род *душманин*, *ајдушин*, *шуйшунар*, *чергар*, *маалец*, *-ица*, *-ница*, *-ка* за ж. род: *берберица*, *шашница*, *чорбацица*, *берберница*, *бозацилница*, *кебайчилница*, *комиивка*, *амалка*.

Турските именки често добиваат деминутивни и аугментативни, односно пејоративни наставки: *бардаче*, *чешмиче*, *јорѓанче*, *ламбиче*, *шорбуле*, *чорбичка*, *ајдучиштие*, *шазариише* Сп. и др. со домашни наставки: **бајатост** тур. bayat: *Ми здодеа надменостиа и бајатостиа на нашиштие шознатии лица; будалетинка*,

Дел од придавките останале неизменети: **бајат**, **баксуз**, **бетер**, **пишман**, **пембе**, **серт**, а други се образувани со суфиксот *-лија* (од турски или др. основи): *гајретлија*, *мераклија* тур. meraklı: *Мераклија си е*, **мукаетлија** тур. mukayyet, **карлија**, **кефлија** тур. keifli, **инаетлија/инаетчија**, **есаплија/есапчија** лице што прави смешки. **бериcketлија**, **борчлија** 'должник': *Борчлија е до гуша*, **мустаклија**, **паралија**, **пубертетлија**, **табиетлија**, **карлија** 'кој е во добивка, заработка': *Излезе к арлија од штаа работиа*, **сертлија**, **шербетлија**, **шубелија** тур. şupheli. со домашни наставки: **амалски**, **дуканциски**, **касапски**, **будалски**, **мераклиски**.

Кај придавките доаѓа до израз и категоријата степен со **по-** и **нај**: *шомераклија*, *шобудала*, *шоербай*, *најчурук*, *најсаглам*, *најбаксуз*.

Чести се и глаголските образувања со словенски префикс и турска именска или придавска основа: **изарчи/поарчи**, **изнапазари/испазари**, **избербати**, **изрезили/испорезили**, **испокасапи**, **накодоши**, **замуабети/помуабети**, **зaborчи**, **заинаети**, **заортачи**, **попишмани**, **преесапи**. Сп. *Да се заортичиме и да спечалиме јара*, а вака ќе го испоарчиме и штоа што го имаме.

Карактеристично е и прифаќањето на определен број зборови во улога на прекари според видот на професијата, што подоцна добиле функција на презимиња. Чести се македонските презимиња со турски апелатив во основата што означува некој занает.

Пр. **Абаџиев/Абациоски** тур. abacı 'израбојувач на грубо јлатино, аба', **Алачки** тур. hallaç 'дрндар, развласувач на јамук', **Алвациев** тур. helvacı 'кој јродава алва', **Амбарциев** тур. ambarci 'кој израбојува амбари', **Арабациев** тур. arabaci 'колар'. Интересни се семантичките парови од словенски и турски основи кај македонските презимиња како на пр. **Арабациев и Коларов, Асирицев и Рогозинов, Алачев и Дриндаров**. Се изделуваат и презимињата со турски апелатив што означува особина на личноста **Абрашев** тур. abraş 'шарен, ѕегав, свейлоок', **Алтипармаков** тур. altiparmak 'човек со шесет ѕрсти'. Впечатливо е тоа што 90 % од овие презимиња се со вообичаените македонски презименски наставки *-ов/-ев* или *-ски/-овски/-евски*. (сп. Коробар-Белчева, 1993: 132).

Можеме да заклучиме дека периодот од XIV-XIX век е период на интензивни контакти во сите области на материјалната и духовната култура меѓу етнички и лингвистички хетерогеното балканско население што придонесува за инфильтрација на засмките, нивна адаптација и интеграција во јазикот.

Турското влијание се поврзува со појавата на ракописните текстови на народен говор, при што додека во дамаскините од XVI век, а во поголема мера и во оние од XVII век, турцизмите се ретки, во зборниците пишувани во текот на XVIII век, а особено во оние од XIX век употребата на турцизмите е мошне честа, се употребуваат и зборови за кои во македонските народни говори постојат соодветни словенски еквиваленти.

Денес некои турцизми поради промената на општествениот систем се архаизираат (пр. *ефендија, валија, кадија, аскер* и др.), преминуваат во пасивниот лексички фонд, одделна група турцизми се однесува како составен дел на наутралната лексика, на пр. од областа на храната, облека-

та, покуќнината и др.: (*чорба, сарма, кајмак, баклава, јоѓурш, кафе, колан, јака, чорай, марама, чаниша, душек, кебе, килим, шенцере, шейсија, шава*), некои се карактеристични за разговорниот стил (*мерак, раат*), други се задржуваат во употреба носејќи во себе повисок степен на експресивно-емоционална содржина (на пр. *марифеј, шабијеј* и др.).

Последниве години извесен број турцизми се јавуваат во печатот, во средствата за јавно информирање како резултат на неговата демократизација, што се поврзува и со слободата во јазичниот израз (пр.: *еснаф, есайи, урнек*). Од аспект на стилската употреба, особено за разговорниот стил е карактеристична употребата на турцизми (стилски обележани), за кои постојат соодветни лексеми во стандардниот јазик: *мерак, севда, кеф* и сл.

И денес, во современиот македонски јазик се следи влијанието на турскиот јазик преку големиот број заемки, преку затврдувањето на определени турски суфикси со словенски или други основи (пр. **-чија**: *меанција, дуќанција, далавериција, кусурција, јабанција, мајшашчија, муабејчија, ловција, -лија*: *бериќешлија, борчлија, мераклија, мустаклија, паралија, шубершешлија, шабиешлија, карлија, кефлија, сершија, факултешлија, шербешија, шубелија*, суфикс **-лак**: *безобрзлак, лошошилак, тростошилак*, преку образувањата од турска основа и домашна наставка (пр. *баксузен < баксуз*, *бербатен < бербай*, *ербапен < ербай*), преку фразеолошките состави образувани според турски образец: *гледа сеир, шири муабеј, има мерак, бере гајле, игра мајшай, продава чалам, криши айпер, шушиша аббер, бара чаре, фаќа кусур*, преку изразување на две или повеќе зборовни групи со иста лексема (пр. лексеми со функција на придавка и прилог) итн.

Некои турцизми се маркирани т.е. карактеристични за говорот на одделни социјални средини, својствени за постарата или помладата генерација, или на говорители од различно интелектуално ниво. Наизменична употреба на истозначни зборови од кои едниот е од домашно, а другиот од туѓо потекло се користи за внесување на посебна стилска разновидност, ја збогатува не само синонимијата туку и целиот израз.

За степенот на адаптацијата и интеграцијата на турцизмите во македонскиот јазик зборува фактот дека тие не се изолирани туку служат како основа за изведување нови лексички единици.

ЛИТЕРАТУРА

Абациев Ѓ. 1961, 1972: *Пустина*, Скопје 1961, *Раскази*, Скопје 1972

Аго А., 2006: *Турскиите јазични елементи во јазикот на Марко Цейенков*, Логос-А, Скопје 2006

Додевска-Михајловска О., 2000: *Зборообразувачки особености во романиите на Коле Чашуле*, Македонистика 7, Скопје 2000, 5-103

Јашар-Настева О., 1962/1963: *Македонски калки од турскиот јазик*, Македонски јазик, XIII-XIV, кн. 1-2, Скопје 1962/63, 109-172

Јашар-Настева О., 1963: *Турско-македонски лексички вкрстувања и мешица*, Годишен зборник на Филозофскиот факултет, кн. 15, Скопје 1963

Јашар-Настева О., 1966: *За некои аспектите на збогатувањето на лексиката на современиот македонски јазик*, Македонски јазик, XVII, Скопје 1966, 5-29.

Јашар-Настева О., 1970: *Турцизмиите кај К. Пејчиновиќ со оглед на религиозната терминологија*, Симпозиум 1100 годишнина од смртта на Кирил Солунски 2, Скопје 1970, 257-267

Јашар-Настева О., 1973: *Од лексиката на Кирил Пејчиновиќ*, Кирил Пејчиновиќ и неговото време, Тетово 1973, 93-103

Јашар-Настева О., 1981/1982: *Поважни карактеристики на лексичките турцизми во македонските писмени синонимици од XV до XVIII век*, МЈ XXXII/XXXIII, Скопје 1981/82

Јашар-Настева О., 1985: *Развојот на македонската лексика во балкански контекст и нејзиното збогатување со синоними од грчко и турско потекло*, Прилози X, 2, Скопје 1985

Јашар-Настева О., 2001: *Турскиите лексички елементи во македонскиот јазик*, ИМЈ, Посебни изданија кн. 31, Скопје 2001

Јованова-Грујовска Е., 2002: *Валоризација на колоквијализмите во македонската јазична средина*, Јазикот наш денешен, кн. 7, Скопје 2002

Конески Б., 1963: *Крчовски-Пејчиновиќ, Избрани текстови*, прир. Блаже Конески, Скопје 1963

Конески Б., 1968: *Кирил Пејчиновиќ, Слово за празнициите (Од „Огледало“)*, предгр. Бл Конески, Скопје 1968

Конески Б., 1981: *Историја на македонскиот јазик*, Скопје 1981

Конески Б., Јашар-Настева О., 1984: *Балкански јазични паралели во речнициите на Ѓорѓи Пулевски*, МАНУ, Прилози, IX-2, Скопје 1984

Конески Б., 1996: *Односот на Григор Прличев спрема локалниот говор и имените јазик*, Македонскиот јазик во XIX век, по повод стогодишнината од смртта на Г. Прличев, Скопје 1996, 73-83

Коробар-Белчева М., 1993: *Турцизмите во основата кај некои македонски презимиња*, XIX научна дискусија на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура Скопје 1993, 129-135

Коробар-Белчева М., 1999: *Значенското поле на конкуренитетите лексеми час и саат*, XXV научна дискусија на Меѓународниот семинар за македонски јазик, литература и култура, Скопје 1999, 71-76

Крчовски Ј., *Собрани текстови*, Македонска книга, Скопје 1974

Марков Б., 1988: *Турцизмите кај придавките во македонскиот јазик* Македонистика 5, Скопје 1988, 137-147

Миовски М., 1980: *Лексиката во текстовите на Јоаким Крчовски*, Скопје 1980

Николовска В., 2006: *Лексиката во делата на Ѓ. Пулевски*,

докторска дисертација (ракопис), Скопје 2006

Паунова М., 2002/2003: *Туризмите во Бабаџан од Живко Чинѓо*, Годишен зборник на Филолошкиот факултет Блаже Конески, кн. 28-29, Скопје 2002/2003, 57-64

Паунова М., Павлеска Б., 2008: *Турскаата лексика во македонскиот јазик*, Македонски јазик LVIII-LIX (2007-2008), Скопје 2008, 217-231

Петковска Б., 1996: *Јазичниите посеги на Парчиениј Зографски и јазикот на неговите текстови*, Скопје 1996

Петковска Б., 1996а: *Лексичка анализа на говорот на Григор Прличев од 1866 година*, Македонскиот јазик во XIX век, по повод стогодишнината од смртта на Г. Прличев, Скопје 1996, 139-144

Петковска Б., 2005: *Македонски ерминии*, Скопје 2005

Поленаковиќ Х., 2007: *Турскиите елементи во ароманскиот*, МАНУ, Скопје 2007

Поп-Атанасов Ѓ., 1985: *Ракописни текстови на македонски народен говор*, Скопје 1985

Попов С., *Криен живој*, Мисла, Скопје 1980

Радић П., 2001: *Турски суфикси у српском језику са освртом на стицање у македонском и бугарском*, Институт за српски језик САНУ, Библиотека јужнословенског филолога, књ. 17, Београд 2001

Ристић С., 2006: *Раслојеност лексике српског језика и лексичка норма*, Београд 2006

PMJ – Речник на македонскиот јазик со српскохрватски толкувања, ред. Конески Бл., I-III (А-Ш), Скопје 1986

Сена А., 2001: *Туризмите во делата на Ѓорѓи Абаџиев*, Зб. Ѓорѓи Абаџиев живот и дело, 90 год. од раѓањето, Скопје 2001

TPMJ – Толковен речник на македонскиот јазик, ред. К. Конески, С. Велковска, Ж. Цветковски, том I Скопје 2003, том II Скопје 2005, том III Скопје 2006

Угринова-Скаловска Р., 1994: *Околу преведувачката посест*

ајка јрименета во евангелскиите текстови и штитувани со грчко ѹисмо, Македонските дијалекти во Егејска Македонија, Скопје 1994, 127-135

Хаџи-Василева К., 1997: *Поѓлед врз јурцизмиите во македонската кулинарска лексика*, Прв научен собир на млади македонисти, Филолошки факултет „Блаже Конески“, Скопје 1997, 399-409

Цепенков М., *Народни љриказни. Приказни за животни, волшебни љриказни.* ред. Кирил Пенушлиски. Соработник: Блаже Петровски. Книга втора. Македонска книга, Институт за фолклор, Скопје 1980

Цепенков М., *Народни љриказни. Реалистични љриказни.* Книга петта. ред.: Кирил Пенушлиски. Македонска книга, Институт за фолклор, Скопје 1980

ИНСТИТУТ ЗА МАКЕДОНСКИ ЈАЗИК „КРСТЕ МИСИРКОВ“
МАКЕДОНИСТИКА 10/2009

**БИБЛИОГРАФИЈА НА
СП. МАКЕДОНИСТИКА 1-10**

МАКЕДОНИСТИКА, БР. 1, 1977

Вангелица Десподова, *Лексика на Добротирово то евангелие*, стр. 5-96;

Пеев Коста, *Од земјоделската терминологија во македонскиот народни говори (Називи на деловите на воденицата)*, стр. 97-115;

Мито Мировски, *Белешки за тојонимијата од Косичурско*, стр. 117- 134;

Георги Георгиевски, *Поизлед врз морфологијата на Крашовското евангелие (деклинација)*, стр. 135- 147;

Мирјана Гигова, *Црковнословенскаталексикавомакедонскиот народни приказни*, стр. 149-179.

МАКЕДОНИСТИКА, БР. 2, 1979

Коста Пеев, *Дојранскиот говор*, стр. 3-191;

Тодор Димитровски, *Употребата на збирниот множински форми на -је во современата народна поезија*, стр. 195-245;

Јелица Андоновска, *Женски лични имиња во македонскиот народни песни*, стр. 247-274.

МАКЕДОНИСТИКА, БР. 3, 1983

Вангелија Десподова, *Македонски писмени стиломеници во ленинградскиот библиотеки*, стр. 5-61;

И. Филиповски , И. Китановски, *Шлеговскиот шаен (форнички) говор*, стр. 65-135;

Тодор Димитровски, *Писмениот јазик на Страишо Пинциур (1915 - 1942)*, стр. 139-170;

Георги Георгиевски, *Микроштоонимијата на с. Кроншелево (Воденско)*, стр. 173-186;

Ѓорѓи Поп-Атанасов, *Айокрифниот зборник на Георѓи Димович*, стр. 189-206;

Васил Дрвошанов, *Дијалектичен материјал од с. Ранци (Кајларско)*, стр. 211-255;

Методија Соколовски, *Личните имиња и називите на населениите места и другите месностии во прилепската нахија во втората половина од XVI век*, стр. 229-292.

МАКЕДОНИСТИКА, БР. 4, 1985

Вангелија Десподова, Зденка Рибарова, *Методиите за обработка на лексичката граѓа*, стр. 1-20;

М. Аргировски, К. Бицевска, Г. Георгиевски, В. Десподова (ред.), З. Рибарова (ред.), *Индекс кон Речникот на македонскиите библиски ракописи*, стр. 21-460;

Увод, стр. 23-27;

Крајенки на библиските места, стр. 28-29;

Индекс, стр. 31-383;

Ономастички дел на Индексот, стр. 385-460;

Прилози:

Вангелија Десподова, *Синојтички преглед на евангелскиите чешива во четвороевангелијата*, стр. 461-467;

Вангелија Десподова, *Синојтички преглед во евангелскиите чешива во апракосите*, стр. 468-485;

Зденка Рибарова, *Синојтички преглед на библиските чешива во апостолите*, стр. 486-551;

Зденка Рибарова, *Синојтички преглед на содржината на исалиириите (исалмите, каноните и коменијарите)*, стр.

552-581;

Зденка Рибарова, *Синоїтички преглед на библискиите четива во йаремејнициите*, стр. 582-599;

Забелешки кон содржината на ракоитисиите, стр. 600.

МАКЕДОНИСТИКА, БР. 5, 1988

Гоце Гуржанов, *Безличниите реченици во македонскиот јазик во споредба со рускиот*, стр. 3-69;

Мито Аргировски, *Словенски лексеми во новогрчкиот јазик*, стр. 71-134;

Борис Марков, *Турцизмиите кај придавките во македонскиот јазик*, стр. 135-147;

Зденка Рибарова, *Видението на аиституолот Павле од Шиковскиот зборник и неговиот однос кон средните текстови од оширената редакција*, стр. 149-161;

Владимир Цветковски, *Лингвистички особености на комизиите со редукликација во англискиот и македонскиот јазик*, стр. 163-167;

Димка Митева, *Суфиксите -ка во идентификацијата на Радовишко-струмичкиот регион*, стр. 169-178;

Михајло Георгиевски, *Опис на бигорски писмовник од 1841 година на македонски (црковнословенски) јазик*, стр. 179-184;

Стојка Бојковска, *Текстови од меѓленско (фонолошки зајас)*, стр. 185-207;

Георги Георгиевски, *Навраќање кон микротоидонимијата на с. Кронцелово (Воденско)*, стр. 209-212;

Димка Митева, *Библиографија на трудовите на соработниците на Одделението за лексикологија и лексикографија во Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“ во Скопје*, стр. 213-239;

МАКЕДОНИСТИКА БР. 6, 2000

Димитар Пандев, *Тиквешкиот зборник - лингвистичка анализа*, стр. 3-90;

Кита Бицевска, Употреба на носовките во ракописите од северна Македонија, стр. 91-143.

МАКЕДОНИСТИКА БР. 7, 2000

Олгица Додевска-Михајловска, *Зборообразувачки особености во романите на Коле Чашуле*, стр. 3-103;

Петре Ристујчин, *Нереј и неговиот говор*, стр. 105-165.

МАКЕДОНИСТИКА БР. 8, 2002

Живко Ризовски, *Синтаксата функција на ономастичката лексика во македонската поезија*, стр. 3-82;

Максим Карапиловски, *Ениџевардарскиот говор - текстото*, стр. 83-140;

Кирил Конески, *Основно упатство за изработување на Толковниот речник на македонскиот јазик*, стр. 141-175.

МАКЕДОНИСТИКА БР. 9, 2004

Александра Попвасилева, *Одбранни зборови од Костурскиот дијалекат*, стр. 3-73;

Снежана Велковска, *За работата на проектиот Интенцијално-синтаксички речник на македонскиот глаголи*, стр. 75-111;

Снежана Веновска-Антовска, *Структурно семантичка анализа на примерите со но во публицистичкиот функционален стил (печат, радио, телевизија)*, стр. 113-149;

Снежана Петрова-Цамбазова, *Збороредот во рамките на ИГ во расказите на Иван Точко*, стр. 151-207.

МАКЕДОНИСТИКА БР. 10, 2009

Билјана Младеновска-Маленко, *Искажување на минашоси во народната ѕроза (Марко Ѓељенков)*, стр.3;

Љубица Станковска, *Етимологијата на имињата на раселениите села од Охридско*, стр.119;

Лилјана Макаријоска, *Континуитетот на турскоото влијание врз македонскиот лексички систем*, стр.189.

СОДРЖИНА

Билјана Младеновска-Маленко	
Искажување на минатост во народната проза	
(Марко Цепенков).....	3
Љубица Станковска	
Етимологијата на имињата на раселените села	
од Охридско.....	119
Лилјана Макаријоска	
Континуитетот на турското влијание врз	
македонскиот лексички систем.....	189